

СИГАЛ ИНШУРЕНС ГРУП АД Скопје

Годишен извештај,
Финансиски извештаи,
Годишна сметка

За годината која завршува на 31 декември 2025 година

СИГАЛ ИНШУРЕНС ГРУП АД Скопје

Годишен извештај

За годината која завршува на 31 декември 2025 година

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО
СИГАЛ Иншуренс Груп АД Скопје
2025**

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

СОДРЖИНА:

1. ОПШТИ ЕКОНОМСКИ ПОДАТОЦИ	3
2. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО	13
3. ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА И РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО	14
4. АНАЛИЗА НА РАБОТЕЊЕТО, ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ, ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА, АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И ОСНОВНИТЕ РИЗИЦИ НА КОИ Е ИЗЛОЖЕНО ДРУШТВОТО	33
5. ИНФОРМАЦИОНИ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАН И РАЗВОЈ	87
6. КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ	90
7. ПРОДАЖНА МРЕЖА	94
8. АГЕНТИ И ВРАБОТЕНИ ЛИЦА ЗАКЛУЧНО СО 31.12.2025	97
9. ЛИСТА НА ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	123
10. ПЛАН ЗА РАБОТА И ОСТВАРУВАЊЕ 2025	133

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

1. ОПШТИ ЕКОНОМСКИ ПОДАТОЦИ

Според Народна Банка на РМ Основните економски показатели се како што се презентирани подолу во табелата:

ОСНОВНИ ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

БДП (стапки на реален пораст, во %)/1					
2020	2021	2022	2023	2024	2025
-4,7	4,5	2,8	2,6	3*	
Инфлација (крај на период, на годишна основа, во%)/2					
2020	2021	2022	2023	2024	2025
2,3	4,9	18,7	3,6	4,4	4,1
Инфлација (просек, на кумулативна основа, во %)/2					
2020	2021	2022	2023	2024	2025
1,2	3,2	14,2	9,4	3,5	4,1
Стапка на невработеност (во %)/3					
2020	2021	2022	2023	2024	2025
16,2	15,4	14,4	13,1	12,4	
Буџетски биланс (салдо на централен буџет и фондови, % од БДП)/4					
2020	2021	2022	2023	2024	2025
-8,0	-5,3	-4,4	-4,6	-4,3	-4,0
Парична маса M1 (годишни стапки на промена во %)/5, 17					
2020	2021	2022	2023	2024	
16,4	8,7	6,0	11,0	11,8	
Парична маса M2-денарски дел (годишни стапки на промена во %)/5, 17					
2020	2021	2022	2023	2024	
10,6	5,5	4,9	9,8	12,5	
Парична маса M3 (годишни стапки на промена во %)/5, 18					
2020	2021	2022	2023	2024	
8,0	8,8	5,3	10,2	14,6	
Парична маса M4 (годишни стапки на промена во %)/5, 17					
2020	2021	2022	2023	2024	

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

1. ОПШТИ ЕКОНОМСКИ ПОДАТОЦИ (продолжение)

6,9	7,0	5,1	11,1	14,8
Кредити на приватен сектор дадени од банки и штедилници (годишни стапки на промена во %)/5, 18				
2020	2021	2022	2023	2024
4,7	8,3	9,4	5,1	11,2
Пондирани каматни стапки на вкупно дадени денарски кредити (во % на годишно ниво, просек за периодот)/6, 16				
2020	2021	2022	2023	2024
5,2	4,9	4,6	5,4	5,8
Пондирани каматни стапки на вкупно примени денарски депозити (во % на годишно ниво, просек за периодот)/7, 16				
2020	2021	2022	2023	2024
1,5	1,2	1,1	1,8	2,4
Просечен девизен курс МКД/ЕУР				
2020	2021	2022	2023	2024
61,67	61,63	61,62	61,56	61,53
Просечен девизен курс МКД/УСД				
2020	2021	2022	2023	2024
54,13	52,11	58,60	56,94	56,87
Извоз на стоки (во милиони САД-долари)/8				
2020	2021	2022	2023	2024
6.636,8	8.244,9	8.731,0	8.999,3	8.425,26
Извоз на стоки (во милиони евра)/8				
2020	2021	2022	2023	2024
5.781,1	6.969,8	8.301,2	8.325,0	7.781,17
Увоз на стоки ц.и.ф. (во милиони САД-долари)/8				
2020	2021	2022	2023	2024
8.715,1	11.400,9	12.762,8	12.062,2	11.969,67
Увоз на стоки ц.и.ф. (во милиони евра)/8				
2020	2021	2022	2023	2024
7.599,4	9.648,1	12.130,8	11.156,6	11.062,45

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

1. ОПШТИ ЕКОНОМСКИ ПОДАТОЦИ (продолжение)

Трговски биланс (во милиони САД-долари)/8				
2020	2021	2022	2023	2024
-2.078,3	-3.156,0	-4.031,7	-3.062,9	-3.544,41
Трговски биланс (во милиони евра)/8				
2020	2021	2022	2023	2024
-1.818,3	-2.678,4	-3.829,7	-2.831,6	-3.281,28
Салдо на тековна сметка на билансот на плаќања (во милиони САД-долари)/9				
2020	2021	2022	2023	2024
-360,4	-374,8	-869,0	50,4	-356,0
Салдо на тековната сметка на билансот на плаќања (% од БДП)/10				
2020	2021	2022	2023	2024
-2,9	-2,7	-6,2	0,3	-2,1
Салдо на тековна сметка на билансот на плаќања (во милиони евра)/9				
2020	2021	2022	2023	2024
-318,0	-329,0	-801,3	49,9	-338,4
Салдо на тековната сметка на билансот на плаќања (% од БДП)/10				
2020	2021	2022	2023	2024
-2,9	-2,8	-6,1	0,3	-2,2
Директни инвестиции - нето (во милиони САД-долари)/9, 15				
2020	2021	2022	2023	2024
172,9	453,2	683,8	527,9	1.121,8
Директни инвестиции - нето (% од БДП)/10				
2020	2021	2022	2023	2024
1,4	3,2	4,9	3,3	6,6
Директни инвестиции - нето (во милиони евра)/9, 15				
2020	2021	2022	2023	2024
154,7	387,5	654,2	488,1	1.036,8
Директни инвестиции - нето (% од БДП)/10				
2020	2021	2022	2023	2024

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

1. ОПШТИ ЕКОНОМСКИ ПОДАТОЦИ (продолжение)

1,4	3,3	4,9	3,3	6,6
Девизни резерви (во милиони евра, крај на период)/11				
2020	2021	2022	2023	2024

3.359,9	3.643,3	3.862,9	4.538,4	5.029,0
Покриеност на увозот со девизни резерви (девизни резерви во евра/ просечен месечен увоз на стоки ф.о.б и увоз на услуги од тековната година), во месеци				
2020	2021	2022	2023	2024

5,3	4,5	3,7	4,6	5,2
Надворешен долг (во милиони САД-долари, крај на период)/12				
2020	2021	2022	2023	2024

Надворешен долг (во % од БДП)/10				
2020	2021	2022	2023	2024

Бруто надворешен долг (во милиони САД-долари, крај на период)/13				
2020	2021	2022	2023	2024

10.483,2	10.854,1	11.508,6	12.548,4	12.756,7
Бруто надворешен долг (во милиони евра, крај на период)/13				
2020	2021	2022	2023	2024

8.536,1	9.576,6	10.790,0	11.356,1	12.214,4
Бруто надворешен долг (во % од БДП)/ 14				
2020	2021	2022	2023	2024

78,7	80,9	81,5	77,4	78,0
------	------	------	------	------

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Осигурителен пазар

Осигурителниот пазар во 2025 година во Република Северна Македонија се состои од 17 Друштва за осигурување (11 неживот, 6 живот), 44 Осигурително брокерски друштва, 12 Друштва за застапување во осигурување и 7 банки како застапници во осигурување.

Македонскиот осигурителен пазар во текот на 2025 година има генерирано 17,9 милијарди денари премија. Доминантно учество зазема неживотното осигурување со 14,7 милијарди денари додека на животното осигурување отпаѓа 3,2 милијарди денари. Вкупното зголемување во однос на 2024 година изнесува 12,3% (12,8% неживот, 10,2% живот).

Во 2025 година СИГАЛ Иншуренс Груп АД Скопје има остварено пораст од 24.61% и пазарно учество од 12,68% (од пазарот за неживотното осигурување) Пазарната концентрација според Бруто Полисираната премија, Бруто Полисираната премија по друштва за осигурување, бруто полисирана премија по канали на продажба и бруто исплатени штети се презентирани во табелите подолу:

НЕЖИВОТ:

Бруто полисирана премија за период од 01.01.2025 до 31.12.2025

во 000 мкд

Ред. бр.	Класа на осигурување	неживот										Вкупно	
		Македонија	Триглав	Евроинс	Сава	Еуролинк	Граве н.	Уника	Ос.Полиса	Халк	Кроација		Зоил
1	Незгода	144.256	126.537	47.381	86.520	103.878	33.914	68.077	48.014	84.682	159.205	1.111	903.574
2	Здравствено осигурување	255.724	248.844	17.108	145.901	222.869	0	166.081	0	152.565	265.752	0	1.474.844
3	Моторни возила - каско	197.679	197.872	89.796	273.746	159.676	25.943	133.620	142.471	148.222	139.316	4.121	1.512.462
4	Шински возила - каско	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Воздухоплови - каско	0	0	0	0	76.232	0	4.698	857	0	16.678	0	98.465
6	Пловни објекти - каско	301,77	185	39	1.088	31	0	66	330	167	0	0	2.208
7	Стока во превоз - карго	30.459	26.714	18.644	5.366	5.995	0	14.488	3.271	6.290	5.009	0	116.237
8	Имот од пожари и други непогоди	242.982	123.781	59.530	110.380	540.034	4.272	63.265	72.896	91.422	78.756	136	1.387.453
9	Останати осигурувања на имот	416.954	241.534	71.086	191.343	309.830	2.257	206.762	36.555	110.032	109.554	90	1.695.997
10	АО (вкупно)	875.224	493.424	428.070	575.893	487.397	688.972	1.119.900	603.400	400.791	691.160	39.127	6.403.357
11	Одговорност воздухоплови	58	475	0	0	8.843	0	420	2.784	0	2.133	0	14.713
12	Одговорност пловни објекти	838,72	344	95	1.311	947	0	758	795	491	247	0	5.826
13	Општо осигурување од одговорност	64.013	50.838	12.692	21.308	168.752	846	51.388	27.993	53.298	22.624	50	473.802
14	Осигурување на кредити	15.901	63.284	1.110	13.038	0	0	0	0	110.955	7.257	0	211.546
15	Осигурување на гаранции	0,00	0	431	0	278	0	0	0	181	0	0	890
16	Осигурување од финансиски загуби	10.853	61.180	176	8.791	503	0	12.757	0	16.668	883	0	111.810
17	Осигурување на правна заштита	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
18	Осигурување на туристичка помош	25.245	70.741	12.113	58.892	55.050	6.379	26.742	26.762	18.600	30.739	215	331.478
	Вкупно	2.280.486	1.705.753	758.271	1.493.577	2.140.315	762.583	1.869.022	966.129	1.194.364	1.529.314	44.850	14.744.663
% по друштво за неживотно осигурување		15,47%	11,57%	5,14%	10,13%	14,52%	5,17%	12,68%	6,55%	8,10%	10,37%	0,30%	100,00%

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ЖИВОТ:

Ред. бр.	Класа на осигурување	живот						Вкупно
		Кроација	Граве	Винер	Уника	Триглав	Прва живот	
19	Живот	937.892	537.760	642.548	358.793	666.641	46.268	3.189.902
% по друштво за животно осигурување		29,40%	16,86%	20,14%	11,25%	20,90%	1,45%	100,00%

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Број исплатени (ликвидирани) штети за период од 01.01.2025 до 31.12.2025

Ред. бр.	Класа на осигурување	неживот										Вкупно	
		Македонија	Триглав	Евроинс	Сава	Еуролинк	Граве н.	Уника	Ос.Полиса	Халк	Кроација		Зоил
1	Незгода	1.179	969	257	1.054	1.331	486	764	478	569	1.497	7	8.591
2	Здравствено осигурување	19.030	14.794	1.245	6.665	13.411	0	7.146	0	6.777	17.559	0	86.627
3	Моторни возила - каско	1.062	1.089	614	1.478	735	172	641	720	754	735	24	8.024
4	Шински возила - каско	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Воздухоплови - каско	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	Пловни објекти - каско	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
7	Стока во превоз - карго	5	4	1	2	0	0	11	0	0	1	0	24
8	Имот од пожари и други непогоди	79	56	17	150	399	5	24	73	36	41	0	880
9	Останати осигурувања на имот	1.014	945	338	1.130	126	5	346	132	158	318	4	4.516
10	АО (вкупно)	5.164	2.575	2.024	2.829	2.455	3.621	5.708	2.765	2.011	3.335	238	32.725
11	Одговорност воздухоплови	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Одговорност пловни објекти	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
13	Општо осигурување од одговорност	128	16	24	34	62	2	13	56	7	28	0	370
14	Осигурување на кредити	3	40	0	0	0	0	0	0	1	1	0	45
15	Осигурување на гаранции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Осигурување од финансиски загуби	36	0	0	7	0	0	1	0	0	0	0	44
17	Осигурување на правна заштита	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Осигурување на туристичка помош	347	1.381	146	1.015	619	78	322	330	130	368	19	4.755
	Вкупно	28.047	21.870	4.666	14.367	19.138	4.369	14.976	4.554	10.444	23.883	292	146.606

% по друштво за неживотно осигурување	19,13%	14,92%	3,18%	9,80%	13,05%	2,98%	10,22%	3,11%	7,12%	16,29%	0,20%	100,00%
---------------------------------------	--------	--------	-------	-------	--------	-------	--------	-------	-------	--------	-------	---------

Ред. бр.	Класа на осигурување	живот						Вкупно
		Кроација	Граве	Винер	Уника	Триглав	Прва живот	
19	Живот	2.534	1.190	808	482	770	7	5.791

% по друштво за животно осигурување	43,76%	20,55%	13,95%	8,32%	13,30%	0,12%	100,00%
-------------------------------------	--------	--------	--------	-------	--------	-------	---------

Неживот	146.606	96,20%
Живот	5.791	3,80%
Вкупно	152.397	100,00%

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Бруто исплатени (ликвидирани) штети за период од 01.01.2025 до 31.12.2025

во 000 мкд

Ред. бр.	Класа на осигурување	неживот											Вкупно
		Македонија	Триглав	Евроинс	Сава	Еуролинк	Граве н.	Уника	Ос.Полиса	Халк	Кроација	Зоил	
1	Незгода	59.990	102.310	7.990	24.315	67.796	9.257	28.436	22.060	28.879	80.139	916	432.088
2	Здравствено осигурување	176.326	150.632	11.033	109.876	152.294	0	87.017	0	72.443	164.311	0	923.931
3	Моторни возила - каско	104.533	94.146	42.149	167.460	69.015	13.274	53.847	65.607	74.963	64.848	5.050	754.893
4	Шински возила - каско	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Воздухоплови - каско	0	6.446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.446
6	Пловни објекти - каско	0	0	0	40	0	0	0	0	1.854	0	0	1.894
7	Стока во превоз - карго	305	51.661	36	6	0	0	163	0	0	744	0	52.915
8	Имот од пожари и други непогоди	69.750	7.343	970	210.729	50.187	206	14.799	7.426	16.182	8.191	0	385.784
9	Останати осигурувања на имот	101.616	37.099	22.686	68.332	5.021	654	58.345	7.410	5.077	56.834	73	363.147
10	АО (вкупно)	438.540	211.515	146.714	226.612	199.028	233.266	409.096	203.224	202.993	235.245	16.034	2.522.268
11	Одговорност воздухоплови	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Одговорност пловни објекти	0	0	0	63	0	0	0	0	0	0	0	63
13	Општо осигурување од одговорност	6.273	911	404	2.143	3.151	91	1.868	4.167	601	1.176	0	20.785
14	Осигурување на кредити	323	1.082	0	0	0	0	0	0	28	9	0	1.442
15	Осигурување на гаранции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Осигурување од финансиски загуби	30	0	0	5.285	0	0	294	0	0	0	0	5.609
17	Осигурување на правна заштита	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Осигурување на туристичка помош	9.061	26.388	4.205	24.252	17.090	1.304	6.968	6.395	3.190	6.694	105	105.652
	Вкупно	966.749	689.532	236.187	839.112	563.582	258.053	660.833	316.289	406.211	618.191	22.178	5.576.917

% по друштво за неживотно осигурување	17,33%	12,36%	4,24%	15,05%	10,11%	4,63%	11,85%	5,67%	7,28%	11,08%	0,40%	100,00%
---------------------------------------	--------	--------	-------	--------	--------	-------	--------	-------	-------	--------	-------	---------

Ред. бр.	Класа на осигурување	живот						Вкупно
		Кроација	Граве	Винер	Уника	Триглав	Прва живот	
19	Живот	516.214	273.557	156.492	78.460	194.813	848	1.220.384

% по друштво за животно осигурување	42,30%	22,42%	12,82%	6,43%	15,96%	0,07%	100,00%
-------------------------------------	--------	--------	--------	-------	--------	-------	---------

Неживот	5.576.917	82,05%
Живот	1.220.384	17,95%
Вкупно	6.797.300	100,00%

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Број на резервирани штети за период од 01.01.2025 до 31.12.2025

Ред. бр.	Класа на осигурување	неживот										Вкупно	
		Македонија	Триглав	Евроинс	Сава	Еуролинк	Граве н.	Уника	Ос.Полиса	Халк	Кроација		Зоил
1	Незгода	144	309	56	154	221	118	31	70	86	357	3	1.549
2	Здравствено осигурување	139	738	48	459	998	0	43	0	185	831	0	3.441
3	Моторни возила - каско	244	390	210	277	344	147	226	160	154	361	9	2.522
4	Шински возила - каско	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Воздухоплови - каско	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	Пловни објекти - каско	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
7	Стока во превоз - карго	3	2	0	0	1	0	2	1	1	0	0	10
8	Имот од пожари и други непогоди	34	46	5	52	51	18	8	29	10	18	0	271
9	Останати осигурувања на имот	232	111	65	182	44	12	32	20	21	77	0	796
10	АО (вкупно)	1.820	1.052	730	891	1.605	2.846	1.248	959	690	1.307	124	13.272
11	Одговорност воздухоплови	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Одговорност пловни објекти	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7
13	Општо осигурување од одговорност	73	11	19	32	29	4	31	25	8	8	0	240
14	Осигурување на кредити	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
15	Осигурување на гаранции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Осигурување од финансиски загуби	0	0	0	5	0	0	2	0	0	1	0	8
17	Осигурување на правна заштита	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Осигурување на туристичка помош	135	279	95	197	253	95	30	135	65	167	0	1.451
	Вкупно	2.824	2.959	1.228	2.251	3.546	3.240	1.653	1.399	1.220	3.127	136	23.583

% по друштво за неживотно осигурување	11,97%	12,55%	5,21%	9,55%	15,04%	13,74%	7,01%	5,93%	5,17%	13,26%	0,58%	100,0%
---------------------------------------	--------	--------	-------	-------	--------	--------	-------	-------	-------	--------	-------	--------

Ред. бр.	Класа на осигурување	ЖИВОТ					Вкупно
		Кроација	Граве	Винер	Уника	Триглав	
19	Живот	271	248	27	51	9	606

% по друштво за животно осигурување	44,72%	40,92%	4,46%	8,42%	1,49%	0,00%	100,00%
-------------------------------------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	---------

Неживот	23.583	97,49%
Живот	606	2,51%
Вкупно	24.189	100,00%

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Бруто резерви за настанати и пријавени штети за период од 01.01.2025 до 31.12.2025

во 000 мкд

Ред. бр.	Класа на осигурување	НЕЖИВОТ											Вкупно
		Македонија	Триглав	Евроинс	Сава	Еуролинк	Граве н.	Уника	Ос.полиса	Халк	Кроација	Зоил	
1	Незгода	9.946	17.135	2.948	2.499	7.527	2.856	1.549	1.951	7.063	8.511	123	62.109
2	Здравствено осигурување	2.602	16.521	1.292	5.521	17.684	0	319	0	1.816	12.365	0	58.120
3	Моторни возила - каско	33.976	38.478	18.098	46.222	34.679	8.727	10.658	20.257	30.543	30.827	610	273.076
4	Шински возила - каско	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Воздухоплови - каско	0	480.256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480.256
6	Пловни објекти - каско	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20
7	Стока во превоз - карго	592	53.680	0	0	12	0	56	99	51	0	0	54.490
8	Имот од пожари и други непогоди	327.573	24.446	279	28.950	32.498	642	12.394	19.076	2.009	40.087	0	487.954
9	Останати осигурувања на имот	210.037	7.952	10.441	12.396	9.179	377	22.320	689	2.471	6.012	0	281.874
10	АО (вкупно)	319.547	273.216	162.749	213.572	254.610	199.734	133.355	165.334	183.297	238.130	9.165	2.152.709
11	Одговорност воздухоплови	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Одговорност пловни објекти	0	6.255	0	150	0	0	0	0	0	0	0	6.405
13	Општо осигурување од одговорност	26.015	6.789	1.166	2.454	3.550	70	20.507	5.208	7.317	575	0	73.651
14	Осигурување на кредити	0	4.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.880
15	Осигурување на гаранции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Осигурување од финансиски загуби	0	0	0	1.101	0	0	3.100	0	0	800	0	5.001
17	Осигурување на правна заштита	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Осигурување на туристичка помош	2.392	10.938	2.490	8.030	5.381	1.402	726	2.642	2.012	2.543	0	38.556
	Вкупно	932.681	940.546	199.463	320.916	365.120	213.807	204.984	215.256	236.580	339.850	9.898	3.979.102

% по друштво за неживотно осигурување	23,44%	23,64%	5,01%	8,07%	9,18%	5,37%	5,15%	5,41%	5,95%	8,54%	0,25%	100,0%
---------------------------------------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Ред. бр.	Класа на осигурување	ЖИВОТ					Вкупно
		Кроација	Граве	Винер	Уника	Триглав	
19	Живот	18.160	48.147	6.068	7.339	2.314	82.028

% по друштво за животно осигурување	22,14%	58,70%	7,40%	8,95%	2,82%	0,00%	100,00%
-------------------------------------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	---------

Неживот	3.979.102	97,98%
Живот	82.028	2,02%
Вкупно	4.061.130	100,00%

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

2. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Друштвото за осигурување СИГАЛ ИНШУРЕНС ГРУП АД, Скопје (во понатамошниот текст 'Друштвото') е акционерско друштво регистрирано во Република Северна Македонија, основано на 15 Април 2004 година под називот СИГАЛ АД Скопје. Друштвото е основано од СИГАЛ ш.а Тирана, Албанија. Во текот на 2007 година групацијата СИГАЛ станува член на УНИКА групацијата од Австрија, по што Друштвото го менува називот во УНИКА АД Скопје. На собранието на акционерите одржано на ден 19 ноември 2025 година, Друштвото го смени називот во СИГАЛ ИНШУРЕНС ГРУП АД Скопје, по промена на сопственичката структура на СИГАЛ Групацијата.

Како основач со 99.95% сопственост на капиталот се јавува СИГАЛ ИНШУРЕНС ГРУП Ш.а. Тирана, Република Албанија со сопственост на 1,880 акции и СИГАЛ БИЗНИС ЦЕНТАР, Тирана, Република Албанија, со сопственост на 1 акција (0.05%). Основачкиот капитал се состои од 1.881 обична акција со номинална вредност од 1,595 ЕУР. Краен сопственик на Друштвото на 31 декември 2025 година е физичкото лице Авни Понари.

Седиштето на Друштвото е на бул. Илинден бр.1, 1000 Скопје.

На 31 декември 2025 година Друштвото има 150 вработени (2024: 145 вработени).

Друштвото врши само работи од областа на осигурувањето и тоа: склучување и исполнување на договори за осигурување на имоти, како и спроведување на мерки за спречување, намалување и отстранување на штетите и ризиците што ги загрозуваат нивните имоти. Предмет на работење на Друштвото е вршење на работи на неживотно осигурување во согласност со Законот за супервизија во осигурувањето преку следните класи на осигурување:

- Осигурување од последици на несреќен случај – незгода (класа 1)
- Здравствено осигурување (класа 2)
- Осигурување на моторни возила (класа 3)
- Осигурување на шински возила (класа 4)
- Осигурување на воздухопловни средства (класа 5)
- Осигурување на пловни објекти (класа 6)
- Осигурување на стоки при превоз – карго (класа 7)
- Осигурување на имот од пожар и природни непогоди (класа 8) – други имотни осигурување (класа 9)
- Осигурување од одговорност при употреба на моторни возила (класа 10)
- Осигурување од одговорност при употреба на воздухопловни средства (класа 11)
- Општо осигурување од одговорност (класа 13)
- Осигурување од финансиски загуби (класа 16)
- Осигурување на туристичка помош (класа 18)

Финансиските извештаи беа одобрени од Управниот и Надзорниот Одбор на 23 февруари 2026 година.

Членови на Управен Одбор

Членовите на Управен Одбор во текот на 2025 и 2024 година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

- Дритон Азизи, Претседател на УО
- Борче Богески, член на УО
- Емил Кратовалиев, член на УО

Членовите на Надзорниот Одбор во текот на 2025 и 2024 година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

- Авни Понари, Претседател на надзорен одбор
- Арбен Чаволи, Независен член на надзорен одбор
- Алма Тотокоци, Член на надзорен одбор

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА И РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО

СИГАЛ Иншуренс Груп АД Скопје како Друштво за осигурување во областа на неживотното осигурување својата деловна политика и развојни вложувања ги ускладува со политика на матичното друштво УНИКА Австрија.

Со цел остварување на деловната политика СИГАЛ има изготвено правилник кој би требало да придонесе кон остварување на зацртаните цели. Истиот се состои од 5 главни точки:

- Воспоставување на најдобри професионални стандарди
- Развој и одржување на продажната мрежа
- Искористување на раното влегување на пазарите во развој
- Гарантирање на квалитет
- Засилување на стандардизацијата во сите свои деловни единици како низ членките на европската унија така и во пазарите во развој.

ГЕНЕРАЛНИ ПРОДАЖНИ МЕСТА

Како еден од главните чекори во остварување на целите од СИГАЛ е развој на Генерални продажни места кои ќе придонесат кон развој и одржување на продажната мрежа.

Генерално продажно место е:

- Модерна, ексклузивна продажна канцеларија
- Обезбедува значителна бизнис независност и слобода од Генералната Дирекција
- Модел кој е компатибилен со визуелните стандарди на СИГАЛ

Агентот на СИГАЛ:

- Е партнер на интернационална корпорација и на Австрискиот пазарен лидер
- Е претставник на брендот на компанијата кој е застапен во 21 земја во светот
- Е менаџер кој раководи со своја продажна мрежа
- Е агент кој работи и во областа на животното и неживотното осигурување
- Е агент кој може да ти понуди широк спектар на производ
- Е претприемач чии заработки не зависат само од нивото на продажба туку и од остварување на поставените таргети и учеството во развојот на продажната мрежа.

Со цел развој на Генералните продажни места компанијата мора да развие и соодветна организациона структура при што ќе ги земе во предвид следниве точки:

- Подобрување на командната структура
- Воспоставување на опис и задолженија за секое работно место
- Воспоставување на линии за известување
- Хармонизација на продажниот со административниот процес
- Организирање на состаноци со Генералните продажни места на редовна основа.

Друштвото за осигурување ќе спроведе интензивна обука за своите вработени со цел да ги запознае со:

- Вредностите на компанијата
- Системите и опремата (да им се презентираат ИТ системите и поврзаните прирачници)
- Продажните техники и производите кои се нудат од страна на компанијата
- Продажните стандарди до кои мора да се придржуваат

Во минатото развојот на компанијата и инвестициите во истиот беа базирани на регистрирање на нови продажни места.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА И РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

Во периодот од 01.01.2005 до 31.12.2025 компанијата отвори преку 45 продажни места. Во истите беше вработен исклучиво професионален кадар кој е дел од продажната мрежа на компанијата.

Во иднина компанијата ќе се фокусира на визуелно усогласување на продажните места на СИГАЛ со целите запишани во СИГАЛ програмата и формирање на генерални продажни места кои покрај продажниот кадар ќе бидат вработени и лица од областа на финансиите и контролата.

Исто така компанијата ќе го зголеми и кадарот во сите сектори и во Генералната Дирекција. Истата формира сектори за наплата на побарувањата и намалување на кредитниот ризик, сектор за усогласеност со професионални стандарди и се планира зголемување на вработените во правниот и финансискиот сектор за 20%.

Компанијата ќе се фокусира во развојот на портфолиото од незадолжителните осигурувања. За таа цел ќе се формира тим за обука и истиот ќе спроведува континуирани обуки на продажната мрежа на компанијата.

ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО 2025-2028

СИГАЛ групацијата од 2021 година ја има усвоено развојната стратегија СИГАЛ 3.0 која треба да обезбеди одржлив развој.

Стратегијата „СИГАЛ 3.0“ е изградена врз 6 столба:

- Инвестициска политика во склад со одржливоста која го поддржува патот кон неутралност на климата во 2040 и 2050 година
- Производи кои се занимаваат со одржливост
- Оперативно управување со внимание на еколошките и социјалните цели
- Транспарентно и континуирано известување за напредокот во областа на одржливоста и подготвеноста да се изврши проценка
- Тесни и кооперативни односи со засегнатите страни и здруженија за промовирање на одржливост
- Одржлива политика за инвестиции

А. Подобрување на профитабилноста

Со цел да им понудиме на нашите клиенти прво класна услуга, СИГАЛ Иншуренс Груп АД Скопје планира да се фокусира на следниве приоритетни програми:

- Зголемување на профитабилноста преку
 - 1) Насочување на продажбата кон профитабилните класи на осигурување
 - 2) Континуирано прилагодување на цените согласно резултатите по производи и класи на осигурување и пазарните услови
 - 3) Подобрување на процесот на решавање на штети

Остварувањето на горенаведените цели ќе придонесе да се зголеми профитабилноста и да се намалат трошоците за штети и трошоците за реосигурување.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО 2025-2028 (продолжение)

Намалување на задолжителните осигурувања во вкупната премија е една од стратегиските цели на друштвото кое

се стреми учеството на задолжителните осигурувања за период од 3 години да го намали под 55% од вкупната бруто полисирана премија. Посебно како целна група за осигурување кон која ќе се ориентираат сите постоечки и нови производи се малите и средни претпријатија. Кај малите и средни претпријатија СИГАЛ Иншуренс Груп АД Скопје гледа голем потенцијал, пред се бидејќи СИГАЛ пред се се дефинира како retail company и второ бидејќи ефектот на економската криза кај овие компании е умерен.

Првиот производ од новата палета кој ќе биде понуден на пазарот е производот ВИП, кој ќе понуди пакет на осигурување на возилото, имотот и лична незгода. Се работи за преработка на стар производ кој е прилагоден на новите услови на пазарот, кој бара пред се ефтини и лесно разбирливи производи за клиентите, а од друга страна да бидат лесни за продажба за агентската мрежа.

Втора можност е да се понуди на пазарот продуктот Мини Каско како додатно осигурување на полисата за Автомобилска одговорност кое покрива штети материјални настанати на сопственото возило од судар со друго возило при сообраќајна незгода без разлика дали сте предизвикувач или не на незгодата.

ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО 2025-2028

Третиот производ е домашна асистенција која подразбира давање помош на осигуреникот 24 часа на ден, 365 дена во годината во случај не ненадејни и неочекувани настани на осигурениот стан кои налагаат итно организирање помош од стручно лице (итна интервенција) во договорен обем.

А. Подобрување на профитабилноста

Во соработка со Банките ќе се понуди Патничко осигурување на сопствениците на платежни картички за време на патување кое покрива: незгода при патување, задоцнување на багаж и задоцнување на патувањето/летот. Покритието се однесува на секое осигурано лице додека е на патување за коешто платил целосно или делумно со осигурената платежна картичка.

Во делот на доброволното приватното здравствено осигурување ќе се прошири палетата на пакети кои се нудат на осигурениците со воведување на нов семеен пакет кој нуди единствен годишен агрегатен лимит во случај на болничко и вон - болничко лекување и други бенефиции за целото семејство со единствена премија која зависи од бројот на членовите во семејството.

Во делот на Имотното осигурување како одговор на барањата и потребите на Корпоративните клиенти ќе се понуди осигурување на Имотни штети и осигурување од прекин на работа по услови за осигурување од сите ризици т.н All. Разлика од тековниот модел на осигурување од именувани ризици каде обврската за докажување на покритието е на товар на осигуреникот, во условите од сите ризици јасно се наведени исклучоците од осигурување и товарот за докажување на исклучокот е на осигурителната компанија.

Б. Преставување на приватното здравствено осигурување на македонскиот пазар за осигурување

Со измените на законот за здравствено осигурување СИГАЛ Македонија прва закупи лиценца за доброволно приватно здравствено осигурување. Како дел од СИГАЛ групацијата, СИГАЛ Иншуренс Груп АД Скопје го воведо новиот производ МедСИГАЛ - доброволно и приватно здравствено осигурување а со цел на своите клиенти да им понудиме осигурување кое ќе ги задоволи нивните барања за ефикасна медицинска заштита и итен медицински третман.

Унапредување на производите од палетата на приватно здравствено осигурување

На клиентите на СИГАЛ Скопје достапни им се три пакети на дополнително здравствено осигурување (Стандард, Конфорт и Оптимум), покритието се однесува на амбулантно и болничко лекување, 24/7 на територијата на Р. Северна Македонија.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО 2025-2028 (продолжение)

Б. Преставување на приватното здравствено осигурување на македонскиот пазар за осигурување (продолжение)

Со избор на еден од овие пакети, на клиентот му се овозможува достапност на лекар 24 часа, се овозможува договарање на медицински услуги врз база на претходни медицински индикации, му се овозможува организирање на услугите кај избран лекар во краток рок во време кое му одговара на клиентот без дополнително чекање. За остварување на здравствените услуги не е потребен упат од матичен лекар.

Друштвото склучи договори со речиси сите приватни болници во Република Северна Македонија и поголемите приватни специјалистички реномирани установи, каде што клиентите добиваат МедUNIQA здравствена картичка со која што се идентификуваат во здравствените установи кои се влезени во мрежата на МедUNIQA и ги користат здравствените услуги без директно плаќање на настанатите трошоци. Клиентот постојано се следи преку МедСИГАЛ контакт центарот, се информира за новостите, за нови здравствени установи во мрежата на МедСИГАЛ, се информира за обемот и висината на осигурителното покритие, му се помага при пријавување на осигурен случај.

Со измените на законот за здравствена заштита на крајот на 2015 година и овозможување на нудење на здравствени услуги и надвор од Македонија, креирање и нов пакет Оптимум, кој овозможува и лекување покрај во Македонија и во Европските земји (освен Швајцарија).

На почетокот на 2016 година започнавме и со пакети за колективно здравствено осигурување со задолжителен систематски преглед со избор на две опции, пред се заради законската обврска на секоја фирма да му обезбеди на своите вработени систематски преглед.

Б. Преставување на приватното здравствено осигурување на македонскиот пазар за осигурување (продолжение)

Претставувањето на приватното здравствено осигурување на Македонскиот пазар ќе придонесе пред се за:

- Зголемување на палетата на производи кои СИГАЛ АД Скопје ја нуди на своите клиенти
- Зголемување на пазарното учество
- Зголемување на профитабилноста.

Секторот за имот и реосигурување заедно со овластениот актуар на Друштвото континуирано ќе спроведуваат анализи, по производи и класи на осигурување, за сите клиенти со цел да може да се управува бизнисот кон зголемување на профитабилноста.

Едукација на вработените и продажната мрежа

СИГАЛ Иншуренс Груп АД Скопје со воведувањето на новите производи си постави за цел да располага со високо обучена продажна мрежа која ќе биде способна истите да ги понуди на пазарот. За да ја постигне оваа стратешка цел СИГАЛ Иншуренс Груп АД Скопје започна со континуирани обуки и семинари по градовите каде друштвото има свој продажни центри.

Во процес е и формирање на едукациски центар во склоп на секторот за продажба, чија основна цел ќе биде да се запознае секој вработен со корпоративната култура, производите, целите и насоките во кој сака да се развие Друштвото.

Едукацискиот центар се јавува како неопходност со цел да може друштвото да го следи динамичниот осигуриелен пазар, на кој секојдневно согласно потребите се јавуваат нови производи или се модифицираат веќе постоечките производи.

Едукацијата на вработените и продажната мрежа, воведувањето на нови производи и зголемувањето на клиентската база одат во насока за остварување на планираната добивка пред оданочување на СИГАЛ Иншуренс Груп АД Скопје.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО 2025-2028 (продолжение)

В. Подобрување на процесот на решавање на штети

Како што може да се забележи планираниот раст на премија како услов го поставува и соодветниот развој на процесот на решавање на штети.

Со цел да се постигне подобрување во процесот на решавање на штети Друштвото

- Ќе продолжи со развивање на системите за обработка и ликвидација на штети
- Ќе продолжи да ги обучува проценителите и ликвидаторите во склоп со најдобрите практики
- Дополнително развивање на мерките за спречување на измами.
- Ќе воведо систем за наградување заради подобрување на ефикасноста на сите чинители во процесот на обработка и ликвидација на штети
- Ќе воведо системски алатки заради олесната проценка на штетата во делот на материјалните штети.

Г. Управување со инвестициите

СИГАЛ Иншуренс Груп АД Скопје има донесено инвестициона стратегија која се однесува на период од 5 години. Со истата е предвидено Друштвото да инвестира во следниве инструменти:

- Државни хартии од вредност
- Депозити
- Средства на тековни сметки
- Вложување во инвестициони фондови

Земајќи го во предвид степенот на развиеност на македонскиот пазар на капита, УНИКА АД Скопје има развиено конзервативна инвестициона стратегија чија основна цел е да се оствари максимален принос со оглед на степенот на ризик кој треба да се преземе.

Друштвото има формирано и комисија за пласирање на средства во која како членови се наоѓаат Престедателот на УО на УНИКА АД, директорот на финансии и овластен инвестиционен советник.

Ревизија на инвестиционата стратегија се врши по потреба, одколку се сменат целите или пазарните услови.

Д. Примена на МСФИ 17/9

СИГАЛ Иншуренс Груп АД Скопје од 01.01.2023 успешно го примени новиот ИФРС 17 стандард и согласно истиот известува за потребите на УНИКА Групацјата.

СИГАЛ во 2025 го почна процесот на усогласување согласно локалните потреби и правила за имплементирање на МСФИ 17/9.

Проектна документација

Друштвото за осигурување СИГАЛ Иншуренс Груп АД Скопје во 2020, во тој момент дел од УНИКА Групацјата, започна со имплементација на ИФСР 17/9 стандардот.

СИГАЛ груп има изработено прект врз основа на кој се изврши имплементацијата на МСФИ 17/9. Истит е доставен до Агенцијата за супервизија согласно дописот бр.08-49/1 од 10.01.2024.

Проектот МСФИ 17/9 е крос-функционален проект за имплементација на новите сметководствени стандарди МСФИ 17 и МСФИ 9. Проектот не е поврзан само со промените на сметководствените методи и процеси туку и со новата деловна архитектура и новите ИТ системи/алатки за финансиско известување и контролирање.

Проектот има пионерска улога, бидејќи МСФИ 17 е прилично нов стандард, кој моментално се имплементира во осигурителната индустрија,. Дополнително, проектот е класифициран како „законски задолжителен“ („Имплементацијата на проектот е потребна за усогласување со законските статuti“) според категориите на проекти дефинирани во Упатството за управување со проекти.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО 2025-2028 (продолжение)

Со оглед на тоа што датумот на почеток на стандардот е задолжителен, влогот во однос на целта на проектот е голем, што се рефлектира во суштинските промени во процесите и системите.

Сеопфатниот проект е поддржан од надворешни консултанти кои на внатрешните членови на проектниот тим им обезбедуваат технички најсовремени пристапи.

СИГАЛ одлучи да изготви и имплементира проектна организација, базирана на функционални и технички работни текови (Work streams - WS), придружена со сеопфатно и приспособено управување со проекти.

Целта на проектот е



Најсовремено целно решение за усогласеност со МСФИ 17/9 што овозможува дополнителни деловни придобивки

Стандардот МСФИ 17 обезбедува зголемена транспарентност во финансиските информации на осигурителните компании што ќе им даде на инвеститорите и аналитичарите поголема доверба во разбирањето на осигурителната индустрија и доследно сметководство за сите договори за осигурување врз основа на конзистентен модел на мерење.

Дополнително, СИГАЛ има за цел да се осврне на следните главни содржини:

- Понатамошни усовршени процеси на управување со податоци и системска околина
- Нов стандардизиран и одржлив модел на податоци за договори за осигурување, основа за идните предизвици според МСФИ 17, зајакната ефикасност и квалитет на анализите, планирањето и управувањето
- Ажурирани информации за обврските, ризиците и извршувањето на договорите за осигурување
- Сметководство на бизнис перформанс на погранично ниво

Проектен пристап

Целокупниот проектен пристап ги комбинира следните елементи:


- Професионална концепција на преголемите барања
- Изведување на техничките барања од актуарска и сметководствена гледна точка и дефинирање на потребата од промени во актуарските системи
- Имплементација на барања за податоци и интеграција со постоечките системи и централните субаналитички евиденции за договорите за осигурување
- Заедничка одговорност за активностите за спроведување во целата група Потпирање на факторите на успех

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО 2025-2028 (продолжение)

Фактори на успех

Следниве области/теми беа идентификувани од страна на членовите на проектниот тим како значајни фактори за успех за постигнување на сите проектни цели; имајќи го предвид сложениот и обемниот карактер на проектот МСФИ 17/9.



I. Governance 	II. Organization 	III. Operational Processes 	IV. Performance Management 
- Project governance structure - Roles & responsibilities - Architecture guiding principles - Escalation mechanism - Risk management - Quality management	- Project setting / organization - Team culture & communication - Project framework & tools - Group & BU activities - Project environment	- Onboarding / offboarding - Project plan - Budgeting - Resource management - Changes / requests - Issue management - Delivery acceptance - Documentation - Billing - Trainings	- Project progress & performance management - Cost controlling

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО 2025-2028 (продолжение)

Деловните системи и ресурси за имплементација на МСФИ 17

При првичната имплементација на МСФИ 17 Друштвото го имплементираше ФПСЛ модулот за МСФИ 17. Со промената на сопственикот Друштвото се одлучи за системот IFRS17Sync. Системот е прилагоден на потребите и обемот на трансакции на Друштвото и ги задоволува сите потребни барања утврдени во стандардот.

Друштвото, како дел од УНИКа групацијата, за периодот од 01.01.2022 до средината на 2025, известуваше и согласно МСФИ 17.

За таа цел е извршено и прилагодување на локалниот соге систем со цел сите релевантни МСФИ 17 трансакции автоматски да се генерираат од систем и да се вчитуваат во модулот за пресметка на релевантните позиции.

За да се оствари горенаведената цел се изготвени сет на извештаи кои ги имаат сите потребни податоци за успешно да се комплетираат сите потребни калкулации поврзани со МСФИ 17.

Дел од извештаите се контролни, дел се однесуваат на сите релевантни МСФИ 17 трансакции кои се појавуваат во билансот на успех во соодветниот период, дел се однесуваат на штетите од кои се генерираат cashflow извештаи итн. Можеме да заклучиме дека локалниот систем е прилагоден да генерира МСФИ 17 трансакции во соодветниот формат. Новиот систем IFRS17Sync е прилагоден да ги вчитува подолу наведените извештаи со што нема да има потреба од дополнително прилагодување на локалниот систем.

Друштвото има направено транзиција со датум 01.01.2022 и планот е до крај на третиот квартал 2026 да се преработат и извештаите за 2025 а на почетокот на 2027 и извештаите за 2026 со што Друштвото ќе има финансиски извештаи и биланси по МСФИ 17 за период 01.01.2022 до 31.12.2026 пред да почне ефективната примена на македонскиот пазар од 01.01.2027 (иако стандардот почнува од 01.01.2028 ќе треба да се има компаративни колони за 01.01.2027 (31.12.2026) и 31.12.2027.

Подолу се наведени главните карактеристики на новиот МСФИ 17 систем. Првични тестирања се направени и за актуарските и за сметководствените фајлови со задоволителни резултати.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО 2025-2028 (продолжение)

IFRSync17 е платформа за усогласеност со МСФИ 17, дизајнирана специјално за осигурителни компании кои работат на европските и балканските пазари. Системот претставува значаен напредок во автоматизацијата на регулаторната усогласеност, обезбедувајќи целосна покриеност на барањата на МСФИ 17 со голема стапка на автоматизација на работните процеси. Ова ниво на автоматизација директно се преведува во оперативна ефикасност со намалување на квартални циклуси на известување.

Системот е изграден на модерна ASP.NET Core 10 архитектура со Blazor интерфејси во реално време. IFRSync17 обезбедува целосна автоматизација што го опфаќа целиот животен циклус на МСФИ 17, од почетниот внес на податоци до конечното генерирање на финансиските извештаи. Архитектурата на платформата овозможува симултана поддршка за повеќе осигурителни ентитети со различни јурисдикции, со целосно интегрирани можности за известување за Solvency II кои ги задоволуваат и MSFI 17 и европските регулаторни барања.

Основни можности

Паметна интеграција и валидација на податоци

Платформата вклучува различни импорт стратегии, дизајнирани да го обработат целиот спектар на извори на податоци за осигурување. Без разлика дали податоците пристигнуваат во Excel, CSV датотеки или специфични сопствени формати, IFRSync17 може да ги вчита, валидира и обработи без рачна интервенција. Способноста за паметно откривање шаблони на системот автоматски ја идентификува структурата на дојдовните датотеки со податоци и ги применува соодветните правила за мапирање.

За потребите на Сигал, воспоставена е логиката на вчитување на веќе посточките извештаи кои се добиваат од главниот систем ОСИС, без никакви промени, што овозможува имплементацијата на системот да не бара промени во постоечките или креирање на нови извештаи. Трансформацијата на податоците се врши според воспоставени бизнис правила кои ја конвертираат постоечката структура на изворните податоци во стандардизиран формат потребен за пресметките на МСФИ 17.

Системот овозможува максимална автоматизација, преку можноста за автоматски увоз на податоци преку континуирано следење на промени на датотеки во предефинираните папки/локации. Оваа функционалност на FileWatcher значи дека кварталните податоци можат да бидат целосно автоматизирани, изворните системи ги генерираат датотеките, IFRSync17 ги презема, ги валидира и ги вчитува и се достапни во процесот за пресметка без никаква рачна интервенција.

Интелигентна обработка и валидација (Staging)

Еден од најкритичните дизајнерски принципи на IFRSync17 е одвојувањето на импортоот на податоци од обработката на пресметките. Сите дојдовни податоци прво се вчитуваат во изолирана област за „staging“ — привремени табели каде што податоците може да се проверат, валидираат и коригираат без никаков ризик од корупција на продукциската околина.

Рамката за валидација спроведува шест прогресивни нивоа на проверка:

- Ниво 1: Валидација на основната структура и форматите на колоните.
- Ниво 2: Квалитет на податоците, проверка на комплетноста и опсегот на вредностите.
- Ниво 3: Референцијален интегритет и врски помеѓу ентитетите.
- Ниво 4: Бизнис правила специфични за логиката на МСФИ 17 и групирањето на договорите.
- Ниво 5: Актуарски контроли за разумноста на претпоставките и методите.
- Ниво 6: Валидација помеѓу повеќе датотеки и зависности во работниот процес.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО 2025-2028 (продолжение)

Сеопфатена логика за пресметки

Пресметковната логика на IFRSync17 е изградена за да се справи со сложеноста на стандардот, имплементирајќи ги сите три модели на мерење.

Модели на мерење

- GMM (General Measurement Model): Го следи целосниот пристап на „building blocks“, пресметувајќи ја маржата на договорната услуга (CSM) при почетното признавање, одржувајќи ги заклучените дисконтни стапки и извршувајќи квартални пресметки за промени во процените.
- PAA (Premium Allocation Approach): Обезбедува поедноставен пристап за краткорочни договори. Системот вклучува софистицирано дрво на одлучување од седум чекори за автоматска евалуација на подобноста за PAA.
- VFA (Variable Fee Approach): Процесира договори со карактеристики на директно учество каде што осигурениците учествуваат во приносите од основните средства.

Напредни актуарски методи

Квантификацијата на прилагодувањето на ризикот претставува еден од најпредизвикувачките барања на МСФИ 17, кој бара од осигурителните компании да ја измерат компензацијата што им е потребна за преземање на нефинансиски ризик. IFRSync17 поддржува различни методологии за прилагодување на ризикот, овозможувајќи им на актуарите да го изберат пристапот што најдобро одговара на филозофијата за управување со ризикот на нивната организација и регулаторната средина.

Метод на трошок на капитал (Cost of Capital). Методот на цената на капиталот применува капитални трошоци на потребните износи на капитал, со конфигурирачки стапки по линија на дејност. Пристапот на ниво на доверба користи статистички перцентили - 75-ти, 90-ти, 95-ти или 99-ти - со соодветни мапирања на z-оценки за да ги преведе распределбите на веројатноста во износи на прилагодување на ризикот.

Mask MSEP методологија за неживотно осигурување, интегрирајќи ја анализата на триаголниците на штети. Методологијата Mask MSEP се интегрира директно со анализата на триаголникот на оштетни побарувања, особено важна за портфолијата на имот и несреќи каде што моделите на развој на штетите ја поттикнуваат неизвесноста. Овој пристап применува фактори на развој на синцирна скала со квантификација на грешки во предвидувањето, обезбедувајќи природна врска помеѓу практиките на резервирање и барањата за прилагодување на ризикот на МСФИ 17.

Проекцијата на паричниот тек ја формира основата на сите мерења на IFRS 17. IFRSync17 генерира најдобри проценки пондерирани според веројатноста, вклучувајќи анализа на сценарија низ повеќе потенцијални фјучерси. Управувањето со дисконтните стапки се справува со сложеноста на мултивалутните операции, интегрирајќи ги кривите на стапки без ризик на EIOPA за европските операции, додека ја одржува критичната разлика помеѓу заклучените стапки (кои се користат за пресметка на CSM) и тековните стапки (кои се користат за повторно мерење на обврските и презентирање на финансиските приходи и расходи).

Monte Carlo симулации за договори со вградени опции и гаранции. За договори со вградени опции и гаранции, Монте Карло методологијата поддржува над 10.000 патеки на симулација со техники за намалување на варијансата што ја подобруваат ефикасноста на пресметката без да ја жртвуваат точноста. Оваа можност овозможува правилно вреднување на гаранциите и опциите што се сè почести во современите осигурителни производи.

Пресметката на IBNR (направени, но не пријавени штети) користи повеќе методологии, вклучувајќи ги Mack Chain Ladder и Bornhuetter-Ferguson, со нормализација низ методите за да се обезбеди единствена најдобра проценка што соодветно ги пондерира различните актуарски пристапи.

Управување со животниот циклус на маржата на договорни услуги - CSM

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО 2025-2028 (продолжение)

При почетното мерење, системот автоматски ја пресметува Маржата на договорни услуги (CSM) при признавањето на договорот, утврдувајќи дали групата договори е профитабилна (со создавање CSM средство) или оптоварувачка (со создавање компонента на загуба во капиталот). CSM потоа се акумулира со текот на времето, при што каматата се пресметува со користење на заклучената дисконтна стапка утврдена при почетното признавање. Ова зголемување ја одразува временската вредност на парите - CSM претставува идна добивка, така што неговата сегашна вредност расте со текот на времето и таа идна добивка се приближува.

Системот ги обработува прилагодувањата на CSM во согласност со деталните барања на IFRS 17. Прилагодувањата на искуството - разликите помеѓу реалното искуство и претходните проценки за настани што веќе се случиле - се признаваат веднаш во добивката или загубата, а не преку прилагодување на CSM. Сепак, промените во проценките за идните настани го прилагодуваат CSM (за профитабилни договори) или компонентата на загуба (за непотребни договори), осигурувајќи дека бројката за незаработена добивка ги одразува моменталните најдобри проценки на идните обврски.

Објавувањето на CSM следи пристап базиран на единица за покриеност, систематски ослободувајќи ја маржата во текот на периодот на услугата пропорционално на услугите што им се даваат на осигурениците. Ова осигурува дека признавањето на приходите се усогласува со испораката на услугите, задоволувајќи го основниот принцип дека приходите треба да го одразуваат преносот на ветените услуги.

За непотребни договори - каде што обврските ги надминуваат премиите и не може да се воспостави CSM - системот автоматски создава компоненти на загуба. Тие се следат одделно од CSM и се распределуваат на добивка или загуба во текот на периодот на покриеност, осигурувајќи дека очекуваните загуби се признаваат соодветно.

Секоја пресметка може да се следи до специфичните ставови на IFRS 17 што ги имплементира, обезбедувајќи им на ревизорите и регулаторите доверба во методологијата. Најкритично е што кварталното повторно мерење - за кое би биле потребни недели актуарски труд во рачна средина - станува целосно автоматизирано, работи преку ноќ и испорачува валидирани резултати подготвени за подготовка на финансиски извештаи.

Сервиси за распределба на трошоци и приходи

Апликативното решение содржи софистицирани механизми за распределба кои ги распределуваат трошоците и приходите од инвестициите низ договори и групи.

Алокација на трошоци:

- Капитализација и амортизација на трошоците за аквизиција
- Припишување на трошоците за одржување
- Распределба на режиските трошоци
- Интеграција на трошоци заснована на активности

Алокација на приходи од инвестиции:

- Методологија за усогласување на средствата и обврските
- Примена на ефективна каматна стапка
- Пресметка на приходи/расходи од финансирање на осигурување
- Дезагрегација на добивка и загуба наспроти OCI

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО 2025-2028 (продолжение)

Методи на распределба:

- Директна - -припишување за идентификувачки трошоци
- Алокација заснована на двигател (премија, број на договори, единици за покритие)
- Алокација во повеќе чекори за функции за поддршка
- Конфигурабилни хиерархии на распределба

6. Интеграција на подкнига и главна книга

Системот има интегрирани функционалности за интеграција помеѓу подкнигата на МСФИ 17 и постоечкиот финансиски систем, преку размна на фајлвови или преку веб сервиси, што овозможува автоматско книжење на пресметките по МСФИ 17 во главниот сметководствен систем.

Можности за под-книговодство:

- Мулти-стандардно сметководство (МСФИ 17, Локални GAAP, Солвентност II)
- Автоматизирано генерирање на записи во главна книга
- Работни процеси за усогласување со анализа на варијанси
- Автоматизација на затворање на крајот на периодот

Методи на интеграција со главна книга:

- Книжење во реално време: Непосредно креирање на дневник преку веб API-ја
- Групно книжење: Планирани трансфери на крајот на периодот
- API интеграција: RESTful врски со ERP системи
- Трансфер базиран на датотеки: CSV/XML извоз за застарени системи

7. Модул за известување и обелоденување

Системот содржи сеопфатен пакет за известување што ги опфаќа како регулаторните барања за известување така и потребните извештаи за раководството:

- Финансиски извештаи според IFRS 17 (биланс на состојба, добивка и загуба, OCI)
- Обелоденувања на белешки (усогласувања, анализа на достасување, кредитен квалитет)
- Шаблони за квантитативно известување на EIOPA (QRT) за европски осигурители
- Локални регулаторни поднесоци со шаблони специфични за јурисдикцијата

Известување за менаџментот:

- Контролни табли за KPI на извршни директори во реално време со можности за анализа
- Анализа на профитабилност по производ, канал, регион
- Вградени пресметки на вредност и нова деловна вредност
- Анализа на варијансата на фактичката наспроти буџетската вредност со интерактивни графикони

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО 2025-2028 (продолжение)

Аналитички можности:

- Интерактивен креатор на барања со визуелни филтри
- Водопадни графикони за анализа на движењето на CSM
- Топлински мапи за профитабилност и визуелизација на ризикот
- Предвидувачка аналитика за идните трендови на перформансите
- Освежување на податоците во реално време без повторно вчитување на страниците

Генерирање на извештаи:

- Закажана автоматска дистрибуција преку е-пошта
- Пристап до веб-портал со дозволи базирани на улоги
- Експорт/PDF со зачувување на форматирањето
- Интеграција со Power BI/Tableau за напредна аналитика

8. Автоматизирана оркестрација на работниот тек

Усогласеноста со MSFI 17 е комплексен тек со повеќе од десет последователни фази. IFRSync17 го трансформира овој предизвик во автоматизиран работен тек:

- 10-фазен автоматизиран тек: Од прибирање податоци, групирање на договори, доделување актуарски претпоставки, па сè до генерирање на налози за главна книга и финансиски извештаи.
- Следење на прогресот во реално време: Пет SignalR хабови обезбедуваат ажурирања за статусот на пресметките и вчитувањето на податоците во реално време до сите корисници.
- Визуелизатор на зависности: Интерактивен графикон кој го покажува редоследот на пресметки, овозможувајќи им на корисниците да ги разберат критичните патеки.

9. Ревизорска траги и транспарентност

Ревизорските траги се вградена во самиот дизајн на платформата.

- Сеопфатни ревизорски траги: Системот ги бележи сите операции (креирање, ажурирање, бришење) на ниво на ентитет и на ниво на поле, зачувувајќи ја состојбата пред и по промената.
- Линија на податоци (Data Lineage): Ги поврзува сите броеви во финансиските извештаи назад до пресметката што ги произвела и оригиналните изворни податоци.
- Рамка за помирување: Автоматизирана анализа на варијанси и генерирање на извештаи за движење на состојбите (roll-forward) за CSM, LRC и LIC позициите.

Значајни актуарски и сметководствени влијанија

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО 2025-2028 (продолжение)

Друштвото ги има целосно развиено следните интерни правилници и останата проектна документација (по која известувало за периодот од 2022 до 2025):

- Актуарски правилник
- Концепт на материјалност по МСФИ 17
- Правилник за сметководство за МСФИ 17 (посебен за билан на состојба и посебен за биланс на успех)
- Правилник за сметководство за МСФИ 9
- Правилник за транзиција од МСФИ 4 кон МСФИ 17
- Развиено повеќе примери за примена на МСФИ 17 сметководствени опции за сите модели кои се во примена.
- Друштвото има развиено биланс по МСФИ 17 и релевантни белешки кои се задолжителни за известувањата по МСФИ 17.
- Правилник за транзиција кон МСФИ 9
- Правилник за МСФИ 9 бизнис модели
- Правилник за МСФИ 9 дел за impairment
- Правилник за МСФИ 9 дел за SPPI тестирање.

Подолу се презентирани најзначајните точки по горенаведените документи

IFRS 17 – Осигурителни договори, издаден од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (IASB) во мај 2017 година, воспоставува принципи за признавање, мерење, презентација и обелоденување на осигурителните договори. Целта на IFRS 17 е да обезбеди ентитетот да прикажува релевантни информации кои веродостојно ги претставуваат неговите осигурителни договори. Овие информации им овозможуваат на корисниците на финансиските извештаи да го оценат влијанието што осигурителните договори го имаат врз финансиската состојба, финансиската успешност и паричните текови на ентитетот (IFRS 17.1). Како и другите IFRS стандарди, IFRS 17 е сметководствен стандард заснован на принципи.

Актуарски стандард има за цел:

- да ги сумира релевантните делови по актуарски теми од стандардот IFRS 17 и Основите за заклучоци (Basis for Conclusions) издадени од IASB; и
- да го прикаже пристапот на Друштвото по секоја актуарска тема за нејзините дејности во животно осигурување, неживотно осигурување и долгорочно здравствено осигурување.

Ниво на агрегација

Согласно IFRS 17.14, Друштвото треба да идентификува портфолија на осигурителни договори. Портфолиото се состои од договори кои се изложени на слични ризици и кои се управуваат заедно. Договорите во рамките на истата продуктна линија треба да имаат слични ризици; оттука, се очекува овие договори да бидат во исто портфолио доколку се управуваат заедно.

Договорите во различни продуктни линии не треба да имаат слични ризици и затоа треба да бидат распоредени во различни портфолија.

На состанокот одржан на 6 февруари 2018 година, Транзициската ресурсна група (TRG) при IASB ја разгледуваше поделбата на осигурителните компоненти во рамките на еден осигурителен договор. TRG забележа дека најниската сметководствена единица според IFRS 17 е договорот кој ги опфаќа сите осигурителни компоненти и дека договор кој има правна форма на еден единствен договор, вообичаено ќе се смета и за еден договор по својата суштина. Сепак, TRG исто така истакна дека:

а) може да постојат околности во кои правната форма на еден единствен договор не ја одразува суштината на неговите договорни права и обврски;

б) надминувањето на договорната сметководствена единица преку раздвојување на осигурителните компоненти на еден осигурителен договор вклучува значително професионално расудување и внимателно разгледување на сите релевантни факти и околности.


Според TRG, разгледувањата кои можат да бидат релевантни при проценката дали правната форма на еден договор ја одразува суштината на неговите договорни права и обврски вклучуваат:

- меѓузависност помеѓу различните покриени ризици;
- дали компонентите престануваат истовремено;
- дали компонентите можат да се ценат и продаваат одделно.

Согласно IFRS 17.16, портфолиото на осигурителни договори треба да се подели на најмалку три групи.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО 2025-2028 (продолжение)



Договорите издадени со временска разлика поголема од една година треба да се категоризираат во различни групи (IFRS 17.22), што резултира со дополнителна поделба на групите по година на издавање („годишна кохорта“). Кога постојат докази дека поделбата на групите по годишни кохорти не обезбедува материјално различни резултати (види IFRS 17.BC138), поделбата по годишни кохорти може да се изостави. Групата претставува сметководствена единица (Unit of Account) за примена на барањата на IFRS 17.

Доколку не постојат разумни и поткрепени информации врз основа на кои може да се заклучи дека збир на договори ќе припаѓаат на иста група, класификацијата треба да се изврши со разгледување на поединечни договори. Сепак, IFRS 17.BC135 наведува дека вообичаено не се очекува ентитетот одделно да ги групира договорите кои се ценирани врз иста основа.

Согласно IFRS 17.19, за договорите на кои се применува Општиот модел на мерење (General Measurement Model) или Пристапот со варијабилна надомест (Variable Fee Approach), проценката дали постои „значајна можност договорите подоцна да станат загубоносни“ се заснова на веројатноста за промени во клучните претпоставки кои би довеле до тоа договорите да станат загубоносни. Осигурителот не е обврзан да прибира дополнителни информации надвор од оние што се достапни преку внатрешното известување на ентитетот за ефектите од промените во претпоставките врз различни договори.

Согласно IFRS 17.18, за договорите на кои се применува Пристапот на распределба на премијата (Premium Allocation Approach), се претпоставува дека во портфолиото нема договори кои се загубоносни при почетното признавање, освен ако фактите и околностите не укажуваат на спротивното. Проценката дали постои „значајна можност договорите подоцна да станат загубоносни“ се врши преку оценка на веројатноста за промени во применливите факти и околности.

Сегментацијата на портфолијата за IFRS 17 се заснова на сметководствените линии на осигурување (Accounting LoBs). Со цел да се исполнат техничките барања за споредба на очекуваните и остварените вредности согласно IFRS 17, воспоставено е единствено мапирање помеѓу ризичните линии на бизнис и IFRS 17 портфолијата.

Метод на вреднување

Друштвото при имплементацијата на МСФИ 17 ги има применето методот PAA, GMM I VFA.

Пристапот на распределба на премијата (Premium Allocation Approach – PAA) претставува Прилагодување за ризик

Бидејќи стандардот експлицитно не ја пропишува методологијата за утврдување на корекцијата за ризик, Друштвото разгледуваше дали да се примени пристап базиран на трошок на капитал (Cost of Capital), односно пристап сличен на оној според Solvency II, или квантилен пристап, како што се Value at Risk (VaR) или Tail Value at Risk (TVaR). Со оглед на тоа што усогласеноста со Solvency II не е барање и дека нивото на доверливост мора да се обелодени без разлика кој пристап е избран, Друштвото дава предност на експлицитна мерка на ризик на одредено ниво на доверливост, наместо пристапот на трошок на капитал.

Изборот на Друштвото за мерка на ризик е VaR, бидејќи таа го одразува она што инвеститорот го очекува како корекција за ризик, односно додаток за ризик, кој се појавува еднаш на секои x години, при што x претставува краток до среднорочен временски хоризонт. Поради тоа, VaR се смета за соодветна мерка за пресметка на корекцијата за ризик на ниво на ентитет.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО 2025-2028 (продолжение)

Корекцијата за ризик се пресметува како разлика помеѓу средната вредност и избраниот квантил од распределбата на резултатот од преземање на ризик (underwriting result). Треба да се има предвид дека VaR е дефиниран како (1- α) квантил за однапред дефинирано ниво на доверливост α .

Маржа за договорна услуга

Согласно Анекс А на стандардот IFRS 17, паричните текови за стекнување на осигурување (Insurance Acquisition Cash Flows – IACF) се парични текови кои произлегуваат од продажбата, преземањето на ризик и започнувањето на група на осигурителни договори (GIC) (издадени или за кои се очекува да бидат издадени) и кои се директно припишени на портфолиото на кое му припаѓа GIC.

Доколку се применува Пристапот на распределба на премијата (Premium Allocation Approach – PAA) и периодот на покривање на секој договор при почетното признавање е до една година, ентитетот може да избере IACF да ги признае како трошоци во моментот кога тие настануваат (IFRS 17.59(a)).

Во спротивно, IFRS 17.28A наведува дека IACF треба да се алоцираат на GIC користејќи систематски и рационален метод (IFRS 17.B35A), и тоа како што следува:

а) IACF кои се директно припишени на одредена GIC треба да се алоцираат:

(и) на таа GIC; и

(ии) на GIC кои ќе вклучуваат осигурителни договори за кои се очекува да произлезат од обновување на осигурителните договори во таа група.

б) IACF (освен оние наведени во точка а)), кои се директно припишени на портфолио на осигурителни договори, треба да се алоцираат на GIC во рамките на тоа портфолио.

IFRS17Sync овозможува пресметка на CSM согласно GMM моделот доколку во иднина се јави потреба друштвото да користи друг модел во однос на PAA.

Правилник за сметководство

Согласно IFRS 17, извештајот за финансиската успешност се состои од три задолжителни ставки:

- 1) осигурителен приход,
- 2) трошоци за осигурителни услуги и
- 3) финансиски приход/трошок од осигурување.

Со резултатот од осигурителни услуги, кој се состои од осигурителниот приход намален за трошоците за осигурителни услуги, IFRS 17 воведува нова мерка за перформансите на осигурителните компании.

Ставките кои претходно се опишуваа како „премиски приход“, „брuto премии“ или „заработени премии“ се заменуваат со ставката „осигурителен приход“.

Една од главните цели на IFRS 17 беше подобрување на транспарентноста и споредливоста на финансиските извештаи на осигурителните компании.

Поконкретно, документот е структуриран на следниов начин:

Дел 2: Основен вовед во секој модел на вреднување: Општ модел на мерење (General Measurement Model – GMM), Пристап со варијабилна надомест (Variable Fee Approach – VFA) и Пристап на распределба на премијата (Premium Allocation Approach – PAA).

Дел 3: Детално се објаснуваат барањата поврзани со презентацијата и мерењето на ставките според IFRS 17, вклучително и примери за книжење.

Дел 4: Вовед во барањата кои се однесуваат на држени реосигурителни договори.

Дел 5: Бидејќи стандардот IFRS 17 содржи голем број сложени барања кои дополнително се разликуваат во зависност од применетиот модел на вреднување (GMM, VFA, PAA), теоретските објаснувања се надополнети со конкретни примери за секој модел на вреднување. Сите примери се достапни како .xls-датотеки, со цел корисниците да стекнат подобро разбирање за поединечните книжења.

Дел 6: Овој дел претставува анекс, кој вклучува дополнителни корисни информации, како што се листа на кратенки и објавените илустративни примери.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО 2025-2028 (продолжение)

Подготовка од оперативна гледна точка

Друштвото има развиено обрасци за интерно известување, како квартални така и годишни (како што е извештајот подолу за 2024).

Total (mEUR)	Actual CY	Plan	Actual LY	A vs P	Estimation	A vs EST
Insurance revenue	23,0	22,0	20,6	4,3%	21,9	4,7%
Expected insurance expenses	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Expected Claims	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Risk adjustment	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
CSM release	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Premiums	23,0	22,0	20,4	4,3%	21,9	4,7%
Experience variance	0,0	0,0	0,1	0,0%	0,0	0,0%
Initial Acquisition Expenses	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Insurance service expenses	-18,5	-16,8	-16,5	9,7%	-18,4	0,2%
Claims incl. Change in LIC	-9,9	-9,8	-8,2	1,2%	-8,9	11,2%
Change of Loss component	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Direct Attributable Expenses	-8,6	-7,1	-8,3	21,3%	-9,6	-10,1%
Gross Insurance Service Result	4,5	5,2	4,1	-13,3%	3,5	28,9%
Net Service Result from Reins.	-3,2	-2,9	-2,5	9,4%	-2,3	36,8%
Net Insurance Service Result	1,3	2,3	1,6	-42,5%	1,2	12,9%
Net financial result	0,2	0,3	0,1	-41,2%	0,2	-5,4%
thereof: Net investment income	0,4	0,3	0,3	8,7%	0,4	-6,1%
Other Non-technical Result	-1,0	-1,2	-0,7	-21,6%	-0,5	96,8%
thereof: Non-direct Attrib. Costs	-0,9	-1,2	-0,6	-21,9%	-0,4	119,3%
Financing Costs	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Imp. of GW and Am. of Portfolios	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Earnings before Tax	0,5	1,4	1,0	-62,2%	0,9	-40,6%
Insurance Cost Ratio Gross	37,4%	32,2%	40,2%	5,3%	43,6%	-6,2%
Total Cost Ratio Gross	41,5%	37,6%	43,0%	3,9%	45,6%	-4,0%
P&C Insurance Cost Ratio Gross	36,9%	32,9%	39,7%	4,1%	43,9%	-6,9%
P&C Loss Ratio Gross	43,2%	43,8%	39,7%	-0,6%	39,8%	3,3%
P&C Insurance CoR Gross	80,1%	76,7%	79,4%	3,5%	83,7%	-3,6%
P&C Total CoR Gross	84,1%	82,3%	82,2%	1,8%	85,7%	-1,6%
P&C Reinsurance Ratio	14,0%	14,1%	12,4%	-0,2%	11,6%	2,4%
P&C Insurance CoR Net	94,1%	90,8%	91,8%	3,3%	95,3%	-1,2%
P&C Total Combined Ratio Net	98,1%	96,5%	94,6%	1,6%	97,3%	0,8%

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО 2025-2028 (продолжение)

Друштвото има развиено и темплејти за белешки кон финансиските извештаи (дел се подолу прикажани).

		LRC - excluding loss component	LRC - loss component	LIC - contracts not under PAA	LIC - contracts under PAA estimates of PV of future cash f.	LIC - contracts under PAA risk adj. for non-fin. risk	TOTAL
		MKD	MKD	MKD	MKD	MKD	MKD
Profitcenter NON-LIFE							
N1710099	Net closing balance (calculated)						
N1710019	Net opening balance						
N1710010	Opening assets						
N1710011	Opening liabilities						
N1710059	Total changes in the statem. of profit or loss & OCI						
N1710049	Insurance service result						
N1710029	Insurance revenue						
N1710020	Contracts under the modified retrospect. approach						
N1710021	Contracts under the fair value approach						
N1710022	Other contracts						
N1710023	Contracts under full retrospective approach						
N1710039	Insurance service expenses						
N1710030	Incurred claims and other insurance service exp.						
N1710031	Amortisation of insurance acquisition cash flows						
N1710032	Changes related to future service (loss oner.contr.)						
N1710033	Changes related to past service (Adj. to LIC)						
N1710040	Investment component						
N1710050	Net finance expenses from insurance contracts						
N1710051	Effect of movements in exchange rates						
N1710069	Total cash flows						
N1710060	Premiums received						
N1710061	Claims&other ins. serv. exp. paid, incl. Inv.comp.						
N1710062	Insurance acquisition cash flows						
N1710070	Contracts transferred on disposal of subsidiary						
N1710090	Net closing - thereof assets						
N1710091	Net closing - thereof liabilities						

		Estimates of PV of future cash flows	Risk adjustment for non-fin. risk	CSM - Contracts under modified retrospective approach	CSM - contracts under fair value approach	CSM - other contracts	TOTAL
		MKD	MKD	MKD	MKD	MKD	MKD
Profitcenter NON-LIFE							
N1710199	Net closing balance	0,00					0,00
N1710119	Net opening balance						
N1710110	Opening assets						
N1710111	Opening liabilities						
N1710159	Total changes in the stat. of profit or loss & OCI	0,00					0,00
N1710149	Insurance service result	0,00					0,00
N1710129	Changes that relate to current services						
N1710120	CSM recognised for services provided						
N1710121	Change in risk adj. f.non-fin. risk f.risk expired						
N1710122	Experience adjustments						
N1710139	Changes that relate to future services						
N1710130	Contracts initially recognised in the year						
N1710131	Changes in estimates that do not adjust the CSM						
N1710132	Changes in estimates that adjust the CSM						
N1710148	Changes that relate to past services	0,00					0,00
N1710140	Adjustmens to liabilities for incurred claims	0,00					0,00
N1710150	Net finance expenses from insurance contracts						
N1710151	Effect of movements in exchange rates						
N1710169	Total cash flows						
N1710160	Premiums received						
N1710161	Claims&other ins. serv. exp. paid, incl. inv.comp.						
N1710162	Insurance acquisition cash flows						
N1710190	Net closing - thereof assets						
N1710191	Net closing - thereof liabilities						

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО 2025-2028 (продолжение)

		Non-Life	Health	Life	TOTAL
Item		MKD	MKD	MKD	MKD
N1710699	Total insurance revenue				
N1710629	Contracts not measured under the PAA				
N1710619	Amounts relating to changes in LRC				
N1710610	CSM recognised for services provided				
N1710611	Change in risk adj. f. non-fin. risk f. risk exp.				
N1710612	Expected incurred claims & other ins. serv. exp.				
N1710613	Experience adjustments				
N1710620	Recovery of insurance acquisition cash flows				
N1710630	Contracts measured under the PAA				
		Profitable contracts issued	onerous contracts issued	TOTAL	
Profitcenter NON-LIFE		MKD	MKD		
N1710799	Losses recognised on initial recognition				
N1710719	Estimates of present value of cash outflows				
N1710710	Insurance acquisition cash flows				
N1710711	Claims and other cashoutflows				
N1710720	Estimates of present value of cash inflows				
N1710730	Risk adjustment for non-financial risk				
N1710740	CSM				

Вработените на Друштвото поминале низ повеќе обуки во текот на имплементацијата на МСФИ 17/9 и тоа:

- 1) Train the trainer Didactics
- 2) Train the trainer Preparation
- 3) Train the trainer Attributable Expenses
- 4) Train the trainer Chart of Accounts
- 5) Train the trainer Posting Logic
- 6) Train the trainer Use Cases
- 7) Train the trainer Accounting IFRS 9
- 8) Train the Trainer Reporting & Planning

Во текот на имплементацијата на МСФИ 17 се организирани и локални обуки од страна на реномирани ревизорски Друштва.

Во периодот 2025 до 2028 друштвото ќе продолжи со следните активности во врска со ИФРС 17/9:

- Развивање на пакетите за известување согласно најдобрите европски практики за известување;
- Соодветна и сеопфатна обука и тренинг на вработените;
- Подготовка за локална имплементација на ИФРС 17/9 стандардот;

Друштвото соодветно ги адресирање горнаведените ризици и започна со сите неопходни активности за заштита и соодветна имплементација.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА УСПЕХ

Година што завршува на 31 декември 2025

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223a+224+225)	200		1,611,512,322	1,282,686,964
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))	201	5	1,468,130,002	1,205,756,028
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202	5	1,863,802,152	1,492,595,464
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203		5,220,000	7,260,979
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204		-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205	5	24,709,913	23,379,004
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206	5	232,200,908	205,036,760
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207	5	149,871,012	87,216,349
7. Промена во бруто резервата за преносна премија – дел за соосигурување	208	5	(1,603,644)	253,459
8. Промена во бруто резервата за преносна премија – дел за реосигурување	209	5	7,493,327	21,278,239
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)	210		35,031,498	29,438,232
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	211		-	-
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	212		-	-
2.1 Приходи од наемнини	213		-	-
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214		-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215		-	-
3. Приходи од камати	216	6	25,568,328	26,419,854
4. Позитивни курсни разлики	217	7	1,088,953	417,521
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	218	19A	8,374,217	2,600,857
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	219		-	-
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220		-	-
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221		-	-
6.3 Останати финансиски вложувања	222		-	-
7. Останати приходи од вложувања	223	6	-	-
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	223a	8	50,694,619	20,526,200
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	224	8	45,325,203	26,550,843
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	225	8	12,331,000	415,661

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА УСПЕХ (продолжение)
Година што завршува на 31 декември 2025

Опис на позиција 1	Број на позиција 2	Број на белешка 3	Износ	
			Тековна деловна година 4	Претходна деловна година 5
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)	226		1,451,474,241	1,254,850,528
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)	227	9	656,927,083	563,686,614
1. Бруто исплатени штети	228	9	660,832,770	562,800,187
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229	9	19,235,501	24,697,185
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230	9	10,067,921	2,683,564
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231	9	34,594,629	10,955,217
5. Промени во бруто резервите за штети	232	9	94,936,812	50,728,007
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233	9	7,141,045	2,834,694
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234	9	27,803,403	8,670,920
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)	235	9	(3,046)	(21)
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)	236		-	-
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237		-	-
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238		-	-
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241)	239		-	-
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва	240		-	-
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241		-	-
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)	242	9	(3,046)	(21)
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243	9	(3,046)	(21)
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244		-	-
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)	245		-	-
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246		-	-
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247		-	-
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)	248		20,678,077	15,420,437
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249		-	363,567
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250		20,678,077	15,056,870

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА УСПЕХ (продолжение)
Година што завршува на 31 декември 2025

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)	251		662,127,161	562,046,112
1. Трошоци за стекнување (253+253а+254+255)	252		490,589,833	388,048,322
1.1 Провизија	253	10	477,736,401	333,954,794
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	253а	12.1	79,749,710	70,000,541
1.3 Останати трошоци за стекнување	254	11	8,006,043	13,936,960
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255	23	(74,902.321)	(29,843,973)
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	256		171,537,328	173,997,790
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257		24,205,945	7,627,910
2.2 Трошоци за вработените (258а+258б+258в+258г+258д)	258	12.1	59,942,210	55,997,481
2.2.1 Плати и надоместоци	258а		37,621,498	35,208,203
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258б		3,718,502	3,498,142
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в		15,446,514	14,531,136
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г		-	-
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д		3,155,696	2,760,000
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259	12	6,039,299	4,730,556
2.4 Останати административни трошоци (260а+260б+260в)	260	13	81,349,874	105,641,843
2.4.1 Трошоци за услуги	260а		51,685,752	65,623,409
2.4.2 Материјални трошоци	260б		14,125,685	12,717,324
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в		15,538,437	27,301,110
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)	261		8,422,306	1,978,938
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	262	18	-	-
2. Трошоци за камати	263	6	3,499,218	1,107,366
3. Негативни курсни разлики	264	7	1,668,655	871,572
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	265		3,254,433	-
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	266		-	-
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267		-	-
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268		-	-
5.3 Останати финансиски вложувања	269		-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА УСПЕХ (продолжение)
Година што завршува на 31 декември 2025

Опис на позиција 1	Број на позиција 2	Број на белешка 3	Износ	
			Тековна деловна година 4	Претходна деловна година 5
6. Останати трошоци од вложувања	270		-	-
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)	271		77,149,759	65,066,956
1. Трошоци за превентива	272		-	-
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	273	14	77,149,759	65,066,956
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	274	21	23,527,024	45,323,570
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	275		2,645,877	1,327,922
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)	276		160,038,081	27,836,436
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)	277		-	-
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	278	15	20,646,393	7,133,169
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	279		-	-
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)	280		139,391,688	20,703,267
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)	281		-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

На 31 декември 2025

Опис на позицијата 1	Број на позиција 2	Број на бележка 3	Износ	
			Тековна деловна година 4	Претходна деловна година 5
АКТИВА				
А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	001	17	9,760,892	7,388,575
1. Гудвил	002		-	-
2. Останати нематеријални средства	003		9,760,892	7,388,575
Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)	004		1,336,473,315	1,128,413,344
I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)	005		36,744,936	36,319,446
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	006	18	36,744,936	36,319,446
1.1 Земјиште	007		-	-
1.2 Градежни објекти	008	18	36,744,936	36,319,446
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	009	18	-	-
2.1 Земјиште	010		-	-
2.2 Градежни објекти	011	18	-	-
2.3 Останати материјални средства	012		-	-
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА – ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)	013		32,549,580	26,477,970
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група – подружници	014		-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група – подружници и заеми на друштва во група – подружници	015		-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	016		-	-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	017		-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група – подружници	018		-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	019		-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	020	20	32,549,580	26,477,970
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)	021		1,267,178,799	1,065,615,928
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)	022	19	419,996,718	381,970,681
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	023	19	130,200,020	60,531,935
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	024	19	289,796,698	321,438,746
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)	025		-	-
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	026		-	-
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	027		-	-
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	028		-	-
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	029		-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА (продолжение)
На 31 декември 2025

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на бележка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)	030	19A	96,823,291	70,703,507
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031		-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032		-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	033		-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	034	19A	96,823,291	70,703,507
4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	035	196	750,358,790	612,941,740
4.1 Дадени депозити	036	196	750,358,790	612,941,740
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	037		-	-
4.3 Останати заеми	038		-	-
4.4 Останати пласмани	039		-	-
5. Деривативни финансиски инструменти	040		-	-
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	041		-	-
V. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	042		121,567,034	80,732,904
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	043	27	56,525,004	50,635,322
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	044		-	-
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	045	28	65,042,030	30,097,582
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	046		-	-
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквализационата резерва	047		-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	048		-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	049		-	-
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	050		-	-
Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)	051		46,999	2,567,265
1. Одложени даночни средства	052		-	-
2. Тековни даночни средства	053	16	46,999	2,567,265
Ѓ. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)	054		324,950,988	302,654,701
I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)	055	21	277,510,467	259,897,450
1. Побарувања од осигуреници	056	21	277,510,467	259,897,450
2. Побарувања од посредници	057		-	-
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	058		-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА (продолжение)
На 31 декември 2025

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на бележ-ка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)	059	22	1,739,762	1,941,948
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	060		-	-
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	061	22	-	-
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	062	22	1,739,762	1,941,948
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)	063	22	45,700,759	40,815,303
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	064	22	19,236,266	15,104,463
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	065	22	25,776,898	25,045,248
3. Останати побарувања	066	22	687,595	665,592
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	067		-	-
E. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)	068		76,169,659	43,665,707
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)	069	18	36,673,845	9,229,798
1. Опрема	070		5,771,491	9,229,798
2. Останати материјални средства	071		30,902,354	-
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)	072	24	39,495,814	34,435,909
1. Парични средства во банка	073		39,479,797	34,406,324
2. Парични средства во благајна	074		16,017	29,585
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	075		-	-
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	076		-	-
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	077		-	-
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)	078	23	444,798,897	347,629,951
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	079		-	-
2. Одложени трошоци на стекнување	080	23	332,710,426	257,808,105
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	081	22. A	112,088,471	89,821,846
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ	082		-	-
S. ВКУПНА АКТИВА (A+B+V+Г+Д+Г+Е+Ж+З)	083		2,313,767,784	1,913,052,447
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	084		312,690,606	315,989,896
ПАСИВА				
A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)	085		608,205,845	471,440,040
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)	086	25	184,002,981	184,002,981
1. Запишан капитал од обични акции	087		184,002,981	184,002,981
2. Запишан капитал од приоритетни акции	088		-	-
3. Запишан а неуплатен капитал	089		-	-
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	090		-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА (продолжение)

На 31 декември 2025

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на бележка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)	091		-	-
1. Материјални средства	092		-	-
2. Финансиски вложувања	093		-	-
3. Останати ревалоризациони резерви	094		-	-
IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)	095		134,616,058	127,714,969
1. Законски резерви	096		134,616,058	127,714,969
2. Статутарни резерви	097		-	-
3. Резерви за сопствени акции	098		-	-
4. Откупени сопствени акции	099		-	-
5 Останати резерви	100		-	-
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	101		150,195,118	139,018,823
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	102		-	-
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	103		139,391,688	20,703,267
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	104		-	-
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	105	26	66,677,790	65,356,696
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)	106		1,419,856,687	1,175,051,910
I. Бруто резерви за преносни премии	107	27	858,179,321	708,308,310
II. Бруто математичка резерва	108		-	-
III. Бруто резерви за штети	109	28	561,645,256	466,708,444
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	110	28	32,110	35,156
V. Бруто еквилизациона резерва	111		-	-
VI. Бруто останати технички резерви	112		-	-
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	113		-	-
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)	114		7,658,147	6,024,302
1. Резерви за вработени	115		7,658,147	6,024,302
2. Останати резерви	116		-	-
Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)	117		11,699,046	1,757,706
1. Одложени даночни обврски	118		-	-
2. Тековни даночни обврски	119		11,699,046	1,757,706
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	120		-	-
Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)	121		199,670,269	193,421,793
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)	122	29	41,831	41,831
1. Обврски спрема осигуреници	123	29	-	-
2. Обврски спрема застапници и посредници	124		-	-
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	125		41,831	41,831

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА (продолжение)
На 31 декември 2025

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)	126	30	83,640,396	125,213,071
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	127	30	83,640,396	125,213,071
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети	128		-	-
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување	129		-	-
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)	130	31	115,988,042	68,166,891
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	131	31	60,754,720	42,150,043
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	132		-	-
3. Останати обврски	133	30	55,233,322	26,016,848
3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА	134		-	-
S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	135		-	-
И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З+S	136		2,313,767,784	1,913,052,447
Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – ПАСИВА	137		312,690,606	315,989,896

Овие финансиски извештаи се одобрени од страна на Управниот и Надзорниот Одбор на Друштвото на 16 април 2026 година.

Дритон Азизи

Борче Богески

Генерален Директор

Финансов Директор број на лиценца 0100455

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ

Година што завршува на 31 декември 2025

Позиција	Број на позиција	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви					Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка (со знак +) или пренесена загуба (со знак -)	Добивка (со знак +)/ загуба (со знак -) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви					
		1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=1+2+7-8+9+10+11
Состојба на 1 јануари претходната деловна година	I	184,002,981	-	106,875,468	-	-	-	106,875,468	-	-	97,339,820	62,518,504	450,736,773
Промена во сметководствените политики	I1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	I2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари претходната деловна година – исправено	II	184,002,981	-	106,875,468	-	-	-	106,875,468	-	-	97,339,820	62,518,504	450,736,773
Добивка или загуба за претходната деловна година	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,703,267	20,703,267
Добивка или загуба за претходната деловна година	III1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,703,267	20,703,267
Несопственички промени во капиталот	III2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	III2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	III2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот	IV	-	-	20,839,501	-	-	-	20,839,501	-	-	41,679,003	(62,518,504)	-
Зголемување.намалување на акционерскиот капитал	IV1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	IV2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IV3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	IV4	-	-	20,839,501	-	-	-	20,839,501	-	-	41,679,003	(62,518,504)	-
Состојба на 31 декември претходната деловна година	V	184,002,981	-	127,714,969	-	-	-	127,714,969	-	-	139,018,823	20,703,267	471,440,040

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНите ВО КАПИТАЛОТ (продолжение)
Година што завршува на 31 декември 2025

Позиција	Број на позиц-ија	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви	Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка (со знак +) или пренесена загуба (со знак -)	Добивка (со знак +)/ загуба (со знак -) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
		1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=1+2+7-8+9+10+11
Состојба на 1 јануари тековната деловна година	VI	184,002,981	-	127,714,969		-	-	127,714,969	-	-	139,018,823	20,703,267	471,440,040
Промена во сметководствените политики	VI1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,625,883)	-	(2,625,883)
Исправка на грешки во претходниот период	VI2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари тековната деловна година – преправено	VII	184,002,981	-	127,714,969		-	-	127,714,969	-	-	136,392,940	20,703,267	468,814,157
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139,391,688	139,391,688
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139,391,688	139,391,688
Несопственички промени во капиталот	VIII2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	VIII2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	VIII2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот	IX	-	-	6,901,089	-	-	-	6,901,089	-	-	13,802,178	(20,703,267)	-
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал	IX1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	IX2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IX3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	IX4	-	-	6,901,089	-	-	-	6,901,089	-	-	13,802,178	(20,703,267)	-
Состојба на 31 декември тековната деловна година	X	184,002,981	0	134,616,058	0	0	0	134,616,058	0	0	150,195,118	139,391,688	608,205,845

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
Година што завршува на 31 декември 2025

ПОЗИЦИЈА 1	Број на позиција 2	Износ	
		Тековна деловна година 3	Претходна деловна година 4
А. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305)	300	1,874,274,568	1,501,220,000
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	301	1,774,834,768	1,423,285,814
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	302	-	-
3. Приливи од учество во надомест на штети	303	66,995,460	48,416,602
4. Примени камати од работи на осигурување	304	18,782,831	14,765,890
5. Останати приливи од деловни активности	305	13,661,509	14,751,694
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314)	306	1,676,988,655	1,379,218,737
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	307	672,411,705	577,684,060
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	308	-	-
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	309	252,742,766	204,907,999
4. Надоместоци и други лични расходи	310	137,046,971	124,016,740
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	311	387,270,327	293,319,118
6. Платени камати	312	-	-
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	313	63,769,138	58,116,153
8. Останати одливи од редовни активности	314	163,747,748	135,940,557
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306)	315	197,285,913	107,235,373
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300)	316	-	-
Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325)	317	669,755,820	459,036,408
1. Приливи по основ на нематеријални средства	318	-	-
2. Приливи по основ на материјални средства	319	-	-
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	320	-	-
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	321	-	-
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	322	644,718,556	434,270,518
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	323	6,254,433	10,000,000
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	324	-	-
8. Приливи од камати	325	18,782,831	14,230,491

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ (продолжение)
Година што завршува на 31 декември 2025

ПОЗИЦИЈА	Број на позиција	Износ	
		Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (327+328+329+330+331+332+333+334)	326	861,402,126	560,047,195
1. Одливи по основ на нематеријални средства	327	4,673,708	5,402,555
2. Одливи по основ на материјални средства	328	4,192,559	6,172,791
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	329	-	-
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	330	-	-
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	331	820,161,642	515,370,992
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани	332	32,374,217	33,100,857
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	333	-	-
8. Одливи од камати	334	-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326)	335	-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317)	336	191,646,306	101,546,186
V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (338+339+340)	337	-	-
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	338	-	-
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	339	-	-
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	340	-	-
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (342+343+344)	341	-	-
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	342	-	-
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	343	-	-
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	344	-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341)	345	-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337)	346	-	-
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337)	347	2,544,030,388	1,960,256,408
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341)	348	2,538,390,781	1,954,031,822
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348)	349	5,639,607	6,224,586
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347)	350	-	-
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	351	34,435,909	28,665,374
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	352	(579,702)	(454,051)
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД (349-350+351+352))	353	39,495,814	34,435,909

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Бруто полисирани премии	1,869,022,152	1,499,856,443
Промена во преносната премија	(149,871,012)	(87,216,349)
Бруто приходи од премии	1,719,151,140	1,412,640,094
Преотстапени премии за реосигурување и соосигурување	(256,910,821)	(228,415,764)
Промена на преносната премија за реосигурување	5,889,683	21,531,698
Трошоци за реосигурување	(251,021,138)	(206,884,066)
Нето приходи од осигурување	1,468,130,002	1,205,756,028

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ (продолжение)

Движењето на нето приходите приходите од осигурување по класи на осигурување за годината што завршува на 31 декември 2025 година е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември 2024				
	Бруто полисирана премија	Промена на преносната премија	Преотс- тапени премии за реосигу- рување	Промена на преносната премија за реосигу- рување	Нето приходи од осигу- рување
Автоодговорност	837,728,710	(87,454,730)	(11,123,202)	-	739,150,778
Каско	133,618,407	(9,836,572)	(848,518)	-	122,933,317
Осигурување на имот	270,027,080	19,126,380	(192,200,199)	(213,429)	96,739,832
Осигурување на патници	3,248,459	(528,024)	-	-	2,720,435
Лични незгоди	64,828,847	(2,621,740)	(1,308,777)	82,159	60,980,489
Зелен картон	266,126,737	(27,946,884)	(3,707,734)	-	234,472,119
Гранични полиси	4,576,951	(134,780)	-	-	4,442,171
Патничко осигурување	26,743,210	(1,095,849)	-	-	25,647,361
Одговорност	51,387,808	500,789	(27,694,885)	1,146,285	25,339,997
Транспорт	14,487,815	(182,849)	(6,138,553)	(283,607)	7,882,806
Здравствено осигурување	166,080,834	(31,859,499)	(773,172)	2,118	133,450,281
ЦМР – превоз на стока	11,467,198	(2,497,395)	(928,743)	88	8,041,148
Каско пловни објекти	66,106	(8,498)	-	-	57,608
Каско воздухопловни	758,492	(119,732)	-	-	638,760
АО пловни објекти	4,698,000	(3,784,143)	(4,698,000)	3,784,143	-
Финансиски загуби	420,000	(338,301)	(420,000)	338,301	-
	12,757,498	(1,089,185)	(7,069,038)	1,033,625	5,632,900
Вкупно	1,869,022,152	(149,871,012)	(256,910,821)	5,889,683	1,468,130,002

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ (продолжение)

Движењето на нето приходите приходите од осигурување по класи на осигурување за годината што завршува на 31 декември 2024 година е како што следи:

	Бруто полисирана премија	Промена на преносната премија	Година што завршува на 31 декември 2023		Нето приходи од осигу- рување
			Преотс- тапени премии за реосигу- рување	Промена на преносната премија за реосигу- рување	
Автоодговорност	632,588,868	(31,806,360)	(17,068,281)	-	583,714,227
Каско	109,978,999	(12,906,995)	-	-	97,072,004
Осигурување на имот	268,935,422	(10,163,932)	(163,719,307)	17,640,900	112,693,083
Осигурување на патници	2,440,507	203,413	-	-	2,643,920
Лични незгоди	58,317,781	(3,099,330)	(744,000)	-	54,474,451
Зелен картон	196,692,322	(8,091,032)	(5,689,427)	-	182,911,863
Гранични полиси	3,565,449	(105,231)	-	-	3,460,218
Патничко осигурување	21,883,934	(812,377)	-	-	21,071,557
Одговорност	50,450,354	(4,360,943)	(27,607,544)	1,634,356	20,116,223
Транспорт	14,939,562	(171,883)	(6,933,855)	857,187	8,691,011
Здравствено осигурување	122,147,917	(13,935,205)	-	-	108,212,712
ЦМР – превоз на стока	7,713,943	(818,519)	(1,274,397)	1,022	5,622,049
Каско пловни објекти	23,024	15,344	-	-	38,368
АО пловни објекти	524,172	(36,666)	-	-	487,506
Финансиски загуби	9,654,189	(1,126,633)	(5,378,953)	1,398,233	4,546,836
Вкупно	1,499,856,443	(87,216,349)	(228,415,764)	21,531,698	1,205,756,028

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ПРИХОДИ ОД КАМАТИ, НЕТО

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Приходи од камати	25,568,328	26,419,854
Расходи за камати	(3,499,218)	(1,107,366)
	<u>22,069,110</u>	<u>25,312,488</u>

НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ, НЕТО

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Позитивни курсни разлики	1,088,953	417,521
Негативни курсни разлики	(1,668,655)	(871,572)
	<u>(579,702)</u>	<u>(454,051)</u>

ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ И ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Приходи од соосигурување и реосигурување	50,694,619	20,526,200
Останати осигурително технички приходи:		
Приходи од застапување и посредување во осигурување	18,143,918	15,776,566
Приходи од друштва за застапување (Белешка 22 А)	22,266,625	7,658,239
Приходи од НБО (НН и НО) возила	445,875	402,825
Останато	4,468,785	2,713,213
	<u>45,325,203</u>	<u>26,550,843</u>
Останати приходи:		
Приходи од отпишани обврски	10,542,374	-
Наплатени казни и пенали	67	78
Останати приходи	1,788,559	415,583
	<u>12,331,000</u>	<u>415,661</u>
	<u>108,350,822</u>	<u>47,492,704</u>

Приходите од друштва за застапување во износ од 22,266,625 денари за годината што завршува на 31 декември 2025 година (2024: 7,658,239 денари), се однесуваат на приходи по основ на нереализирани провизии за кои друштва за застапување го имаат изгубено правото на провизиија согласно договорите.

ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Настанати, пријавени и исплатени штети	660,832,770	562,800,187
Промена во настанати, пријавени и неисплатени штети	38,615,396	15,951,212
Промена во настанати непријавени штети	54,551,249	33,830,935
Промена во резерви за обработка на штети	1,770,167	945,860
Бруто резерви за штети – дел за реосигурување	(34,944,448)	(11,505,614)
Бруто реализирани регресни побарувања	(19,235,501)	(24,697,185)
Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	(10,067,921)	(2,683,564)
Бруто исплатени штети дел за реосигурување	(34,594,629)	(10,955,217)
Промена во резерви за бонуси и попусти	(3,046)	(21)
	<u>656,924,037</u>	<u>563,686,593</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ (продолжение)

Движењето на трошоците за штети по класи на осигурување за годината што завршува на 31 декември 2025 година е како што следи:

						Година што завршува на 31 декември 2025				Вкупно
	Настанати, пријавени и исплатени штети	Промена во настанати, пријавени и исплатени штети	Промена во резерви за бонуси и попусти	Промена во настанати непријавени штети	Промена во резерви за обработка на штети	Бруто резерви за штети дел за реосигурување	Бруто реализиран и регресни побарувања	Бруто исплатени штети дел за соосигурување	Бруто исплатени штети дел за реосигурување	
Автоодговорност	364,395,307	(7,226,761)	-	32,572,592	481,571	-	(15,297,726)	-	-	374,924,983
Каско	53,634,533	(812,387)	-	971,456	3,022	-	(3,900,145)	-	-	49,896,479
Имот	73,355,698	13,191,374	-	2,491,253	357,990	(21,977,547)	(37,630)	(10,067,921)	(34,370,722)	22,942,495
Одговорност	1,868,167	9,498,403	-	579,919	191,488	(8,967,743)	-	-	-	3,170,234
Незгода	28,435,908	(3,541,930)	(3,046)	696,236	(54,068)	-	-	-	(108,610)	25,424,490
Зелена карта	39,811,628	22,378,332	-	15,051,802	711,172	-	-	-	-	77,952,934
Гранично осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Патничко осигурување	6,967,829	311,446	-	137,223	8,525	-	-	-	-	7,425,023
Осигурување на патници	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здравствено осигурување	87,017,313	215,861	-	2,050,768	43,066	-	-	-	-	89,327,008
Финансиски загуби	293,938	3,158,900	-	-	-	(2,500,000)	-	-	-	952,838
ЦМР	4,889,107	1,386,360	-	-	26,341	(1,443,360)	-	-	-	4,858,448
Транспорт	163,342	55,798	-	-	1,060	(55,798)	-	-	(115,297)	49,105
Вкупно	660,832,770	38,615,396	(3,046)	54,551,249	1,770,167	(34,944,448)	(19,235,501)	(10,067,921)	(34,594,629)	656,924,037

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ (продолжение)

Движењето на трошоците за штети по класи на осигурување за годината што завршува на 31 декември 2024 година е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември 2024									
	Настанати, пријавени и исплатени штети	Настанати, пријавени и неисплатени штети	Резерви за бонуси и попусти	Настанати непријавени и штети	Резерви за обработка на штети	Бруто резерви за штети дел за реосигурув ање	Бруто реализиран и регресни побарувањ а	Бруто исплатени штети дел за соосигурув ање	Бруто исплатени штети дел за реосигурув ање	Вкупно
Автоодговорност	303,393,101	7,660,989	-	21,913,391	561,912	-	(16,769,697)	-	-	316,759,696
Каско	69,775,226	(1,098,653)	-	2,515,535	26,921	-	(7,927,488)	-	-	63,291,541
Имот	48,815,006	9,547,281	-	4,690,468	270,517	(8,484,149)	-	(2,683,564)	(10,494,231)	41,661,328
Одговорност	4,253,276	2,365,280	-	719,345	58,608	(3,198,820)	-	-	(460,986)	3,736,703
Незгода	27,942,764	1,720,236	(21)	1,519,662	61,558	135,355	-	-	-	31,379,554
Зелена карта	44,162,691	(4,017,745)	-	539,245	(66,091)	-	-	-	-	40,618,100
Гранично осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Патничко осигурување	3,367,320	223,673	-	66,828	5,519	-	-	-	-	3,663,340
Осигурување на патници	-	(45,412)	-	-	(863)	-	-	-	-	(46,275)
Здравствено осигурување	55,881,184	(362,916)	-	1,866,461	28,568	-	-	-	-	57,413,297
Финансиски загуби	2,708,430	-	-	-	-	-	-	-	-	2,708,430
ЦМР	2,061,227	10,479	-	-	199	-	-	-	-	2,071,905
Транспорт	439,962	(52,000)	-	-	(988)	42,000	-	-	-	428,974
Вкупно	562,800,187	15,951,212	(21)	33,830,935	945,860	(11,505,614)	(24,697,185)	(2,683,564)	(10,955,217)	563,686,593

(сите износи се исказани во Денари, доколку не е поинаку исказано)

ТРОШОЦИ ЗА ПРОВИЗИЈА

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Бруто провизии за друштва за застапување во осигурување	36,108,668	32,058,046
Бруто провизии за застапници во осигурување	154,074,177	124,862,440
Бруто провизии за осигурително брокерски друштва	287,553,556	177,034,308
	<u>477,736,401</u>	<u>333,954,794</u>

ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Трошоци за маркетинг и пропаганда	4,352,612	9,429,053
Трошоци за репрезентација	3,653,431	4,507,907
	<u>8,006,043</u>	<u>13,936,960</u>

ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
<i>Трошоци за бруто плати:</i>		
Нето плати за постојано вработени	90,198,998	81,432,040
Даноци и придонеси од плати	46,337,226	41,805,982
Останати придонеси за вработени согласно закон	3,155,696	2,760,000
Вкупно трошоци за бруто плати:	139,691,920	125,998,022
Трошоци за договор за дело	6,039,299	4,730,556
	<u>145,731,219</u>	<u>130,728,578</u>

БРУТО ПЛАТИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
<i>Бруто плати на:</i>		
Вработени во внатрешна продажна мрежа	79,749,710	70,000,541
Останати вработени	59,942,210	55,997,481
	<u>139,691,920</u>	<u>125,998,022</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ОСТАНАТИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Трошоци за раководење и други трошоци од матичната компанија	20,183,883	19,837,851
Дополнителни попусти и одобрености	5,599,233	19,292,461
Трошоци за наемнини	134,438	16,373,470
Трошоци за даноци и такси	3,237,118	3,597,698
Трошоци за комунални услуги	3,455,397	3,163,567
Трошоци за телеком и транспортни услуги	4,308,515	5,122,822
Канцелариски материјали	2,163,372	5,813,065
Трошоци по основ на надоместоци за службени патувања	513,371	1,500,453
Трошоци за правни услуги	5,221,627	5,333,153
Трошоци за услуги за одржување	4,599,190	3,704,592
Банкарски услуги	4,137,005	3,621,735
Трошоци од резервирања	2,556,147	1,363,251
Потрошено гориво	1,683,930	1,551,504
Трошоци за весници и списанија	1,846,185	1,263,266
Трошоци за останати услуги - преводи	1,463,479	1,763,163
Трошоци за сметководствени услуги и ревизија	1,273,148	1,160,995
Трошоци за резерви делови	369,523	433,162
Трошоци за стручно усовршување	195,633	200,257
Останати трошоци	14,122,567	10,545,378
	<u>81,349,874</u>	<u>105,641,843</u>

Вкупните договорни трошоци за ревизија на Финансиските извештаи за 2025 година изнесуваат 2,141 илјади денари.

ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Трошоци по основ на штети за посредување	5,464,053	19,155,466
Трошоци по основ на придонес за безбедност	19,250,558	14,905,237
Трошоци по основ на финансирање на Националното Биро за Осигурување	10,513,490	7,097,884
Трошоци по основ на финансирање на супервизорскиот орган - АСО	10,445,186	9,133,859
Трошоци по основ на останати придонеси ФЗО	9,550,910	8,008,090
Трошоци по основ на противпожарен придонес	19,538,624	4,369,965
Останати	2,386,938	2,396,455
	<u>77,149,759</u>	<u>65,066,956</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ДАНОК НА ДОБИВКА

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
(Загуба)/Добивка пред оданочување	160,038,081	27,836,436
Непризнаени расходи за даночни цели	46,522,546	43,610,619
Даночна основа за данок на добивка и даночно непризнаени расходи	206,560,627	71,447,055
Намалување на даночна основа (наплатени побарувања)	96,693	115,366
Даночна основа	206,463,934	71,331,689
Данок на добивка и даночно непризнаени расходи	<u>20,646,393</u>	<u>7,133,169</u>
Ефективна даночна стапка	<u>12.90%</u>	<u>25.63%</u>

ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА

Тековните даночни средства во износ од 46,999 денари се однесува на побарувања за повеќе платен данок на личен доход (2024: повеќе платен данок на личен доход 46,999 денари и повеќе платен данок на добивка 2,520,266 денари).

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Софтвер	Вкупно
Набавна вредност		
Состојба на 1 јануари, 2025	16,995,951	16,995,951
Зголемување	4,673,708	4,673,708
Состојба на 31 декември, 2025	21,669,659	21,669,659
Акумулирана амортизација		
Состојба на 1 јануари, 2025	9,607,376	9,607,376
Трошок за годината	2,301,391	2,301,391
Состојба на 31 декември, 2025	11,908,767	11,908,767
Нето сметководствена вредност на		
- 31 декември 2025	9,760,892	9,760,892
- 31 декември 2024	7,388,575	7,388,575
	Софтвер	Вкупно
Набавна вредност		
Состојба на 1 јануари, 2024	11,593,396	11,593,396
Зголемување	5,402,556	5,402,556
Набавки		
Состојба на 31 декември, 2024	16,995,952	16,995,952
Акумулирана амортизација		
Состојба на 1 јануари, 2024	8,632,230	8,632,230
Пренос	975,147	975,147
Состојба на 31 декември, 2024	9,607,377	9,607,377
Нето сметководствена вредност на		
- 31 декември 2024	7,388,575	7,388,575
- 31 декември 2023	2,961,166	2,961,166
- 31 декември 2023	1,919,612	1,919,612

На 31 декември 2025 и 2024 година, Друштвото нема нематеријални средства за кои постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Друштвото.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА

	Градежни објекти	Мебел, компјутери и опрема	Моторни возила	Вложување во туѓи објекти	Вкупно	Средства со право на користење
Набавна вредност						
Состојба на 1 јануари, 2025	58,123,147	43,178,010	9,399,714	16,000,572	126,701,443	-
Ефект од првично признавање на средства со право на користење	-	-	-	-	-	41,467,057
Набавки	-	1,277,288	-	2,915,270	4,192,558	4.114.476
Состојба на 31 декември, 2025	58,123,147	44,455,298	9,399,714	18,915,842	130,894,001	45.581.533
Акумулирана амортизација						
Состојба на 1 јануари, 2025	24,700,436	36,130,982	7,216,944	13,103,837	81,152,199	-
Ефект од првично признавање на средства со право на користење	-	-	-	-	-	-
Трошок за годината	1,453,079	3,596,759	1,138,836	1,036,701	7,225,375	14,679,179
Останати корекции за усогласување	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември, 2025	26,153,515	39,727,741	8,355,780	14,140,538	88,377,574	14,679,179
Нето сметководствена вредност на						
- 31 декември, 2025	31,969,632	4,727,557	1,043,934	4,775,304	42,516,427	30,902,354
- 31 декември, 2024	33,422,711	7,047,028	2,182,770	2,896,735	45,549,244	-

Признаентите средства со право на користење се однесуваат на следниве видови средства:

	Година што завршува на 31 декември 2025	31 декември 2024
Градежни објекти	30,902,354	-
	30,902,354	-

НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (продолжение)

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

	Градежни објекти	Мебел, компјутери и опрема	Моторни возила	Вложување во туѓи објекти	Вкупно
Набавна вредност					
Состојба на 1 јануари, 2024	58,123,146	38,067,221	9,399,714	14,938,572	120,528,653
Набавки	-	5,110,791	-	1,062,000	6,172,791
Продажби	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември, 2024	<u>58,123,146</u>	<u>43,178,012</u>	<u>9,399,714</u>	<u>16,000,572</u>	<u>126,701,444</u>
Акумулирана амортизација					
Состојба на 1 јануари, 2024	23,247,357	32,749,105	6,078,107	12,661,118	74,735,687
Трошок за годината	1,453,079	3,381,880	1,138,836	678,968	6,652,763
Останато	-	-	-	(236,249)	(236,249)
Отуѓувања	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември, 2024	<u>24,700,436</u>	<u>36,130,985</u>	<u>7,216,943</u>	<u>13,103,837</u>	<u>81,152,201</u>
Нето сметководствена вредност на					
- 31 декември, 2024	<u>33,422,710</u>	<u>7,047,027</u>	<u>2,182,771</u>	<u>2,896,735</u>	<u>45,549,243</u>
- 31 декември, 2023	<u>34,875,789</u>	<u>5,318,116</u>	<u>3,321,607</u>	<u>2,277,454</u>	<u>45,792,966</u>

На 31 декември 2025 и 2024 година, Друштвото нема недвижности и опрема за кои постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Друштвото.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КОИ СЕ ЧУВААТ ДО ДОСТАСУВАЊЕ

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Хартии од вредност со рок на достасување над 1 година	289,796,698	321,438,746
Хартии од вредност со рок на достасување до 1 година	130,200,020	60,531,935
	<u>419,996,718</u>	<u>381,970,681</u>

Финансиските вложувања кои се чуваат до доспевање во износ од 419,996,718 денари (2024: 381,970,681 денари) се однесуваат на државни обврзници издадени од Министерство за финансии на Република Северна Македонија со каматни стапки од 1.59% до 5.6% (2024: од 1.59% до 5.6%). Портфолиото се состои од обврзници за денационализација со рок на доспевање од 10 години, Државни записи со рок на доспевање од 1 година и државни обврзници издадени од Министерството за Финансии со рок до 30 години.

ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ТРГУВАЊЕ

Финансиските вложувања кои се чуваат за тргување во износ од 96,823,291 денари (2024: 70,703,507.00 денари) се однесуваат на средства вложени во домашни инвестициски фондови. Вкупниот приход остварен во текот на 2025 година, од промена на објективната вредност, изнесува 8,374,217 денари (2024: 2,600,857 денари).

ДЕПОЗИТИ ВО ДОМАШНИ БАНКИ

На 31 декември 2025 година Друштвото има вложувања во депозити во домашни банки во износ од 750,358,790 денари (2024: 612,941,740 денари) кои имаат рок на доспевање од 1 месец до 5 години (2024: од 1 месец до 5 години) и каматни стапки од 0.1% до 4.1% (2024: 0.1% до 4.1%).

Од вкупните депозити во домашни банки на 31 декември 2025 година, депозити во износ од 1,117,650 денари (2024: 499,600 денари) се однесуваат на депозити по основ на издадени гаранции од домашни банки.

ДАДЕНИ ДЕПОЗИТИ И ВЛОЖУВАЊА ВО ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Депозит за учество во гарантниот фонд на Националното Биро за Осигурување – Скопје	32,549,580	26,477,970
	<u>32,549,580</u>	<u>26,477,970</u>

Вложувањето во НБО се состои од депозит во Гарантен фонд во износ од 32.489.580 денари (2024: 26,417,970 денари) и удел во НБО во износ од 60,000 денари (2024: 60,000 денари).

ОБАРУВАЊА ОД ОСИГУРЕНИЦИ

	2025	31 декември 2024
Побарувања за премии за осигурување	389,899,271	386,521,416
Исправка на вредноста	(112,388,804)	(126,623,966)
	<u>277,510,467</u>	<u>259,897,450</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ПОБАРУВАЊА ОД ОСИГУРЕНИЦИ (продолжува)

Движење на исправката на вредност е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
На 1 јануари	126,623,966	117,387,350
Трошок за годината, нето од ослободување	23,527,024	45,323,570
Наплатени отпишани побарувања	96,693	115,366
Отпис на побарувања	37,858,879	36,202,320
На 31 декември	112,388,804	126,623,966

Во текот на 2025 година, Друштвото наплати претходно отпишани побарувања во износ од денари 96,693 денари (2024: 115,366 денари).

ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА И ОСТАНАТИ СРЕДСТВА

	2025	31 декември 2024
Побарувања по основ на финансиски вложувања	25,776,898	25,045,248
Побарувања од друштва за осигурување по основ на надомест на штета	14,456,084	11,515,560
Побарувања од друштва за осигурување по основ на исплатени штети	-	-
Останати побарувања од работи на осигурување и реосигурување	1,739,762	1,941,948
Побарувања по основ на дадени аванси	1,496,314	2,914,153
Нето побарувања по основ на регрес и гарантен фонд	54,174	674,750
Побарувања од вработени	3,283,868	32,174
Останати побарувања	944,117	944,114
Исправка на вредност	(310,696)	(310,696)
	47,440,521	42,757,251

Движење на исправката на вредност е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
На 1 јануари	310,696	310,696
Трошок за годината, нето од ослободување	-	-
На 31 декември	310,696	310,696

ОСТАНАТИ ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ И ОДЛОЖЕНИ ТРОШОЦИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Почетна состојба	89,821,846	82,163,607
(Намалување) / Зголемување на останати трошоци за стекнување	22,266,625	7,658,239
Останати пресметани приходи и одложени трошоци	112,088,471	89,821,846

Останати пресметани приходи и одложени трошоци во износ од 112,088,471 денари (2024: 89,821,846 денари) се однесуваат на приходи по основ на нерезализирани провизии за кои друштва за застапување го имаат изгубено правото на провизија согласно договорите.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ОДЛОЖЕНИ ТРОШОЦИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ

	2025	31 декември 2024
На 1 Јануари	257,808,105	227,964,132
Зголемување на одложени трошоци за стекнување	74,902,321	29,843,973
Вкупно одложени трошоци за стекнување	332,710,426	257,808,105

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	2025	31 декември 2024
Сметки во банки:		
- во денари	38,321,025	32,447,101
- во странска валута	1,158,772	1,959,223
Пари во благајна:		
- во денари	15,995	29,585
- во странска валута	22	-
	39,495,814	34,435,909

АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Акционерски капитал

На 31 декември 2025 година акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 1,881 обични акции (2024: 1,881) со номинална вредност од 1,595 ЕУР (2024: 1,595 ЕУР) по акција. Секоја акција има право на еден глас, на дел од добивката (дивиденда) и право на исплата од ликвидационата, односно стечајната маса. Авторизираниот, издадениот и целосно платениот акционерски капитал на 31 декември 2025 и 2024 година е како што следи:

	Број на акции		Во илјади денари	
	2025	2024	2025	2024
СИГАЛ ИНШУРЕНС ГРУП Груп Ш.а., Тирана, Република Албанија	1,880	1,880	183,904,881	183,904,881
СИГАЛ БИЗНИС ЦЕНТАР, Тирана Република Албанија	1	-	98,100	-
UNIQA Internacional Beteiligungs Verwaltungs GMBH, Австрија	-	1	-	98,100
	1,881	1,881	184,002,981	184,002,981

Во текот на 2024 година склучен е договор за откуп на акциите и стекнување контрола над СИГАЛ ИНШУРЕНС ГРУП Ш.а., Тирана, Република Албанија, мнозинскиот сопственик на Друштвото, од страна на СИГАЛ БИЗНИС ЦЕНТАР, Тирана, Република Албанија. На 12 февруари 2025 година, Друштвото доби дозвола за промена на индиректниот сопственик од Комисијата за заштита на конкуренцијата. На 22 мај 2025 година Агенцијата за Супервизија на Осигурување издаде решение за издавање на согласност за индиректно стекнување на квалификувано учество во Друштвото. Краен сопственик на Друштвото на 31 декември 2025 е физичкото лице Авни Понари.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (продолжува)

Законски резерви

Во согласност со Законот за супервизија во осигурувањето, Друштвото е должно да издвојува во резервите за сигурност најмалку една третина од остварената добивка во годината. Кога овие резерви ќе надминат 50% од остварената просечна премија во последните две години, не е должно да издвојува од добивката за резервите за сигурност. Друштвото го нема достигнато законскиот минимум.

Во текот на 2025 и 2024 година, Друштвото нема исплатено дивиденда.

СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ

На 21 јуни 2021 година Друштвото обезбеди субординиран кредит во износ од 1,000,000 Евра од СИГАЛ ИНШУРЕНС ГРУП Ш.а., Албанија, со отплата на 6 август 2026 година, и фиксна каматна стапка од 1.8% на годишно ниво. Со состојба на 31 декември 2025 година, во вкупниот износ од 66,677,790 денари (2024: 65,356,696 денари) е вклучена и пресметана камата во износ од 4,982,990 денари (2024: 3,872,484 денари). Промени во обврските што произлегуваат од финансиски активности е како што следи:

	1 јануари 2025	Паричен прилив	Паричен одлив	Непарична транзакција	31 декември 2025
Субординирани обврски	65,356,696	-	-	1,321,094	66,677,790
Вкупно	65,356,696	-	-	1,321,094	66,677,790

РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ПРЕНОСНА ПРЕМИЈА

	2025	31 декември 2024
Пренос на премија	858,179,321	708,308,310
Пренос на премија за реосигурување	(56,525,004)	(50,635,322)
	<u>801,654,317</u>	<u>657,672,988</u>

Движењето на резервирањата за пренесената премија е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
На 1 јануари	657,672,988	591,988,337
Пренесена премија	149,871,012	87,216,349
Пренесена премија за реосигурување	(5,889,683)	(21,531,698)
На 31 декември	<u>801,654,317</u>	<u>657,672,988</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ПРЕНОСНА ПРЕМИЈА (продолжение)

Преносна премија по класи на осигурување

	2025	31 декември 2024
Автоодговорност	425,181,192	337,726,463
Каско	70,617,653	60,781,081
Осигурување на имот	99,077,383	118,203,766
Осигурување на патници	1,677,190	1,149,166
Лични незгоди	28,266,997	25,645,255
Зелен картон	118,169,422	90,222,538
Гранични полиси	657,140	522,360
Патничко осигурување	6,079,194	4,983,345
Одговорност	18,908,277	19,409,066
Здравствено осигурување	1,191,854	42,083,819
Транспорт	73,943,319	1,009,005
ЦМР-превоз на стока	5,771,156	3,273,761
Каско пловни објекти	21,811	13,313
АО воздухоплови	338,301	-
АО пловни објекти	384,675	264,944
Финансиски загуби	4,109,614	3,020,428
	<u>858,179,321</u>	<u>708,308,310</u>

Пренесената премија за реосигурување по класи на осигурување е како што следи:

	2025	31 декември 2024
Транспорт – реосигурување	580,605	864,212
Имот – реосигурување	40,638,196	33,788,339
Имот – соосигурување	-	7,063,287
Незгода	-	-
ЦМР	2,545	2,457
Одговорност - реосигурување	8,443,725	6,902,250
Одговорност - соосигурување	-	395,190
Финансиски загуби - реосигурување	2,653,212	1,437,448
Финансиски загуби - соосигурување	-	182,140
Лични незгоди	82,159	-
Здравствено осигурување	2,118	-
Каско воздухоплови	3,784,143	-
АО воздухоплови	338,301	-
	<u>56,525,004</u>	<u>50,635,322</u>

РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ШТЕТИ

	2025	31 декември 2024
Настанати, пријавени и неисплатени штети	204,983,730	166,368,333
Настанати непријавени штети	346,189,239	291,637,992
Резерви за обработка на штети	10,472,287	8,702,120
Резерви за бонуси и попусти	32,110	35,156
Бруто резерви за штети во реосигурување и соосигурување	<u>(65,042,030)</u>	<u>(30,097,582)</u>
	<u>496,635,336</u>	<u>436,646,018</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ШТЕТИ (продолжение)

Движењето на резервирањата за штети е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
На 1 јануари	436,646,018	397,423,646
Настанати, пријавени и неисплатени штети	38,615,396	15,951,212
Настанати непријавени штети	54,551,249	33,830,935
Резерви за обработка на штети	1,770,167	945,860
Промени во резерви за бонуси и попусти	(3,046)	(21)
Бруто резерви за штети во реосигурување и соосигурување	(34,944,448)	(11,505,614)
На 31 декември	496,635,336	436,646,018

Настанати, пријавени и неисплатени штети по класи на осигурување се прикажани во следната табела:

	2025	31 декември 2024
Автоодговорност	84,624,496	91,851,257
Каско	10,658,246	11,470,633
Имот	34,654,804	21,463,431
ЦМР-стока во транспорт	1,698,360	312,000
Транспорт	55,798	-
Незгода	1,548,735	5,090,665
Зелена карта	47,031,652	24,653,320
Гранично осигурување	-	-
Одговорност	20,507,212	11,008,809
Финансиски загуби	726,519	-
Патничко осигурување	3,158,900	415,073
Приватно здравствено	319,008	103,145
	204,983,730	166,368,333

Настанатите непријавени штети по класи на осигурување се прикажани во следната табела:

	2025	31 декември 2024
Автоодговорност	255,250,012	222,677,420
Каско	8,620,561	7,649,105
Имот	12,149,797	9,658,544
Одговорност	5,188,860	4,608,940
Незгода	11,755,876	11,059,640
Зелена карта	45,534,424	30,482,622
Гранично осигурување	-	-
ЦМР-стока во транспорт	-	-
Транспорт	-	-
Патничко осигурување	769,370	632,147
Здравствено осигурување	6,920,339	4,869,574
	346,189,239	291,637,992

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ШТЕТИ (продолжение)

Резервите за обработка на штети по класи на осигурување се прикажани во следната табела:

	2025	31 декември 2024
Автоодговорност	6,457,616	5,976,045
Каско	366,297	363,275
Имот	949,307	591,317
Одговорност	488,225	296,737
Незгода	252,788	306,856
Зелена карта	1,758,755	1,047,583
Гранично осигурување	-	-
ЦМР-стока во транспорт	32,269	5,928
Транспорт	1,060	-
Патничко осигурување	28,422	19,897
Здравствено осигурување	137,548	94,481
	<u>10,472,287</u>	<u>8,702,119</u>

ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ

	2025	31 декември 2024
Обврски спрема осигуреници по основ на штети	-	-
Останати обврски од непосредни работи на осигурување	41,831	41,831
	<u>41,831</u>	<u>41,831</u>

ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ

	2025	31 декември 2024
Обврски спрема друштва за осигурување по основ на премија за сосигурување	9,688,871	8,004,737
Обврски спрема друштва за осигурување по основ на премија за реосигурување	73,951,525	117,208,334
	<u>83,640,396</u>	<u>125,213,071</u>

ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	2025	31 декември 2024
Обврски по основ на провизија	40,384,277	35,936,183
Обврски спрема добавувачи во земјата и останати обврски	16,308,021	15,029,224
Обврски за наем	33,812,451	-
Обврски по основ на членарини, надоместоци и придонеси	11,970,190	6,026,603
Обврски по основ на нето плати	6,535,188	5,338,648
Обврски по основ на придонеси од плати	5,527,698	4,617,233
Обврски за даноци од плати	1,276,485	1,045,854
Останати обврски	173,146	173,146
	<u>115,988,042</u>	<u>68,166,891</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (продолжение)

Доспевање на обврските за наем

	2025	31 декември 2024
- до 1 година	9,673,869	-
- над 1 до 2 години	8,046,449	-
- над 2 до 3 години	6,200,395	-
- над 3 до 4 години	5,666,174	-
- над 4 до 5 години	4,225,564	-
- над 5 години	-	-
	33,812,451	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК

Примарна цел на Раководството на Друштвото во управувањето со осигурителниот ризик е да го заштити Друштвото од настани кои можат да го спречат понатамошното остварување на целите на Друштвото, вклучувајќи и неуспех при искористувањето на можностите. Раководството ја препознава значајноста од постоење на ефикасни системи на управување со ризикот. Друштвото има јасна делегирана структура со делегирани овластувања и одговорности до извршниот менаџмент. Раководството поставува рамка на политики во кои е наведен ризикот, управувањето со овој ризик, контролата и деловното однесување на Друштвото.

Друштвото склучува договори за осигурување со кои превзема осигурителен ризик спрема осигурениците, а во делот на реосигурувањето, ризикот од реосигурување се пренесува од Друштвото преку неговото матично друштво до реосигурувачите.

Ризикот од осигурување се однесува на неизвесноста од осигурителниот бизнис и вклучува ризик поврзан со премиите, односно износот кој што е платен како премија за осигурувањето да не е доволен да ја покрие настанатата штета, и ризик поврзан со адекватноста на резервите по договорите за осигурување во однос на обврските од осигурување и капиталната основа, односно дека нивото на техничките резерви ќе биде потценето или дека вистински настанатите штети ќе бидат различни во однос на статистички упросечената вредност.

Стратегијата на Друштвото при склучување на полисите за осигурување е да постигне разновидност, со цел да оствари балансирано портфолио на договори за осигурување. Договорите за осигурување се годишни, а при обновувањето на истите Друштвото може повторно да го процени ризикот преку преоценување на премијата за осигурување, да даде попусти или да одбие да ги обнови во зависност од промената на условите.

Друштвото реосигурува дел од ризиците поврзани со договорите за осигурување со цел да обезбеди контрола на својата изложеност на загуби и заштита на капиталот. Друштвото има склучено договори за реосигурување по принципот на вишок над покриеност на загуба преку своето матично друштво кое ги склучува договорите за реосигурување со реосигурувачот во име и за сметка на Друштвото.

Услови на договори за осигурување кои имаат материјален ефект на износот, времето и неизвесноста на идните парични текови

Основни осигурителни производи кои се нудат на клиентите се следниве видови на неживотно осигурување: осигурување на возила, осигурување на имот, незгода, здравствено осигурување и др. Основните карактеристики на одделните видови на договори за осигурување се следниве:

Осигурување на возила

Договорите вклучуваат осигурување од автоодговорност и каско осигурување. Договорите за автоодговорност покриваат телесни повреди и штети на имот во Република Северна Македонија како и штети настанати во странство предизвикани од осигурени возачи врз основа на системот на зелен картон.

Штетите на имот по овие договори главно се пријавуваат и решаваат во краток рок од настанување на истите. За пријавување и исплата на штета по основ на телесни повреди потребен е подолг временски период и истите се покомплексни да се проценат.

Договорите за автоодговорност се регулирани со Законот за задолжително осигурување во сообраќајот во Република Северна Македонија. Тарифите и најниските осигурени износи се утврдени со законска регулатива.

Каско осигурување претставува стандарден договор за осигурување од штета во кој исплатите на штетите се ограничени на осигурениот износ.

Осигурување на имот

Овие договори вклучуваат осигурување на имот на ентитети и личен имот. Друштвото користи различни техники за управувањето со ризиците со цел нивно идентификување, анализа на загубите кои најчесто се употребуваат во соработка со матичното друштво.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК (продолжение)

Одговорност кон трети лица

Овие договори вклучуваат осигурување од одговорност кон трети лица, односно надоместот се исплатува за претрпени повреди на физички лица, вклучувајќи вработени или трети лица. Времетраењето на процесот од датумот на пријавување на штетата до датумот на исплата зависи од повеќе фактори како што се природата на покритието, условите на полисата, надлежниот суд за решавање во случај на спор итн. Поголемиот дел од штетите за претрпени телесни повреди имаат релативно краток период на разрешување, а најчесто е до една година. Најголемиот дел од овие договори не се предмет на значајна комплексност, така да крајниот исход е помалку неизвесен. Генерално, овие договори резултираат во помала неизвесност во проценките.

Реосигурувањето се користи да се намали ризикот од осигурување. Во табелата подолу се презентирани обврските по основ на реосигурување од најголемите реосигурувачи на 31 декември 2025 и 2024 година.

	2025	31 декември 2024
УНИКА РЕ АГ	-	47,242,683
AON Central and Eastern Europe a.s.	58,584,930	-
УНИКА РЕ ЛИХТЕНШТАЈН АГ	58,247,216	61,797,004
АЛИАНЦ ГЛОБАЛ КОРПОРАТЕ САД	4,512,931	7,645,233
УНИКА ПОЛСКА	604,870	151,210
УНИКА БУГАРИЈА	112,923	2,165,907
АЛИАНС ГЛОБАЛ КОРПОРАТЕ АУСТРИЈА	72,382	2,785,859
АЛИАНС ГЛОБАЛ ГЕРМАНИЈА	3,868,964	3,329,239
ЏЛ ИНСУРАНЦЕ ЦОМПАНИ СЕ	60,868,497	37,277,177
АЛИАНС ГЛОБАЛ КОРПОРАТЕ ШВАЈЦАРИЈА	135,674	-
АИГ ЕУРОПЕ	-	-
АЛИАНЦ ТУРЦИЈА	-	-
ЛОИД'С СИНДИКАТИ	2,582,321	2,575,713
АИГ УК ЛИМИТЕД – ЛОНДОН	4,388,950	6,359,500
МАРШ ЕООД СОФИЈА, Бугарија	9,967,834	11,430,579
АЈИС ЕНЕРГИ ТРАНСИТИОН СИНДИКАТЕ	-	11,128,900
ГЕНЕРАЛИ ИНСУРАНЦЕ АД, Бугарија	2,044,843	4,185,732
ЦОЛОННАДЕ ИНСУРАНЦЕ С.А. - БУЛГАРИЈА БРАНЧХ	3,361,350	2,432,821
ГЕНЕРАЛИ РЕОСИГУРАНЈЕ СРБИЈА А.Д.О	2,166,023	1,927,562
СВИСС РЕИНСУРАНЦЕ КОМПАНИ ЛТД	923,695	1,465,484

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Согласно законската регулатива Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на техничките резерви. На 31 декември 2025 година дел од вложувањата кои служат како средства што ги покриваат резервите по договорите за осигурување изнесуваат 1.304.021.125 денари (2024: 1,097,170,745 денари).

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК (продолжение)

Усогласеност на средствата и обврските (продолжение)

	31 декември 2025	31 декември 2024
Средства		
Парични средства на банкарските сметки	37,959,976	32,054,417
Банкарски сметки и депозити во банки	749,241,140	612,442,140
Хартии од вредност што ги издадени од РСМ или НБРСМ	419,996,718	381,970,681
Удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во РСМ	96,823,291	70,703,507
Вкупно вложени средства од техничките резерви	1,304,021,125	1,097,170,745
Обврски (Технички резерви)		
Бруто резерви по договори за осигурување	1,419,856,687	1,175,016,754
Дел за реосигурителот	(121,567,034)	(80,732,904)
Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)	1,298,289,653	1,094,283,850
Усогласеност на средствата и обврските	5,731,472	2,886,895

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, паричните средства во благајна и средства на банкарските сметки не смеат да надминат 3% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. Банкарските сметки и депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. Обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Северна Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. Исто така акциите издадени врз основа на одобрение на Комисијата за хартии од вредност не смеат да надминат 30% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување, а вложувањата во инвестициони фондови не смеат да надминат 20%. На 31 декември 2025 година паричните средства во благајна и средства на банкарските сметки изнесуваат 2.91% (2024: 2.92%), депозити во банки изнесуваат 57.46% (2024: 55.82%), државните записи и државните обврзници изнесуваат 32.21% (2024: 34.81%) и акции и удели во инвестициони фондови регистрирани во Република Северна Македонија изнесуваат 7.42% (2024: 6.44%).

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО

Друштвото управува со капиталот како би се осигурало дека Друштвото ќе биде во можност да продолжи да работи според принципот на континуитет, и во исто време да го максимизира повратот на акционерите. Друштвото е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи во согласност со локалната регулатива.

Регулативата не само што пропишува одобрување и мониторинг на активностите, туку исто така наметнува одредена рестриктивна резервација за капиталната адекватност. Друштвото е должно да одржува стапка на адекватност на капиталот која во секое време треба да биде барем еднаква на потребното ниво на маргината на солвентност на Друштвото, која се пресметува според методот на стапка на премија или методот на стапка на штети во зависност од тоа која метода ќе даде повисок резултат.

Согласно Законот за супервизија на осигурувањето, структурата на капиталот на Друштвото се состои од основен и дополнителен капитал. Основниот капитал го сочинуваат:

- уплатениот акционерски капитал, со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции
- резервите (законски и статутарни) кои не произлегуваат од договорите за осигурување
- пренесена нераспределена добивка и
- нераспределената добивка од тековната година (по одбивање на даноци и дивиденда наменета за распределба), доколку износот на добивката е потврден од овластен ревизор.

Следните ставки се сметаат за одбитни при пресметката на основниот капитал:

- сопствени акции кои ги поседува Друштвото
- долгорочни нематеријални средства
- пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година.
- други потенцијални обврски кои друштвото има обврска да ги прикаже во вонбилансната евиенција

При пресметката на дополнителниот капитал, кој може да се зема најмногу во износ од 50% од пресметаниот основен капитал, се земаат во предвид следните ставки:

- Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции,
- Субординирани должнички инструменти
- Хартии од вредност со неопределен рок на враќање.

Друштвото може да ги вложува средствата на капиталот во банки, при тоа почитувајќи ги принципите на ликвидност, сигурност и рентабилност. Вкупните финансиски вложувања на Друштвото во една банка може да изнесуваат најмногу до 25% од капиталот на Друштвото.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

Потребното ниво на маргината на солвентност на 31 декември 2025 и 2024 година е како што следи:

		Неживотно осигурување освен здравствено осигурување на кое се применуваат одредбите од член 75 став 6 од Законот	
		Тековна година	Претходна година
Бруто полисирана премија	1	1,869,022,152	1,499,856,443
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18	2	110,691,000	110,691,000
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16	3	200,651,544	141,585,031
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 18/300	4		
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 16/300	5		
Вкупен износ од Бруто полисирана премија ([6]=[2] + [3] или [6]=[4] + [5])	6	311,342,544	252,276,031
Бруто исплатени штети	7	660,832,770	562,800,187
Нето исплатени штети	8	616,170,220	549,161,406
Коефициент ([9]=[8]/[7] или 0.50, доколку е помал)	9	0.93	0.98
Маргина на солвентност - метод стапка на премија ([10]= [6]*[9])	10	290,300,380	246,162,427
Референтен период (во години)	11	3	3
Бруто исплатени штети во референтниот период	12	1,708,760,942	1,457,417,469
Бруто резерви за штети на крајот на референтниот период	13	561,645,256	466,708,444
Бруто резерви за штети на почетокот на референтниот период	14	406,818,583	340,148,270
Бруто настанати штети ([15]=[12] + [13] - [14])/[11])	15	621,195,872	527,992,548
Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 0.26	16	111,920,900	111,920,900
Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 0.23	17	43,868,100	22,431,336
Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 26/300	18		
Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 23/300	19		
Вкупен износ од Бруто настанати штети ([20]=[16] + [17] или [20]=[18] + [19])	20	155,789,000	134,352,236
Маргина на солвентност - метод стапка на штети ([21]= [20]*[9])	21	145,259,961	131,096,372
Потребно ниво на маргина на солвентност ([22]=max([10],[21]))	22	290,300,380	246,162,427

Конечната пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност на 31 декември 2025 и 2024 година е како што следи:

		Тековна година	Претходна година
Конечна пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност	1	290,300,380	246,162,427

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

Пресметката на потребното ниво на капитал согласно регулативата на АСО на 31 декември 2025 и 2024 година е како што следи

	Ознака	Износ 2025	Износ 2024
Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8)	I	459,053,265	443,348,198
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	I1	184,002,981	184,002,981
Премии од емитирани обични акции	I2	-	-
Законски и статутарни резерви	I3	134,616,058	127,714,969
Пренесена нераспределена добивка	I4	150,195,118	139,018,823
Нераспределена добивка од тековната година	I5	-	-
Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување	I6	-	-
Долгорочни нематеријални средства	I7	9,760,892	7,388,575
Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година	I8	-	-
Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал	II	-	-
Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	II1	-	-
Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции	II2	-	-
Субординирани должнички инструменти	II3	-	-
Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање	II4	-	-
Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.	III	459,053,265	443,348,198
Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)	IV	-	-
Вложувања во акции во правни лица од членот 72 од Законот	IV1	-	-
Вложувања во субординирани должнички инструменти и други вложувања во правни лица од членот 72 од ЗСО	IV2	-	-
КАПИТАЛ I + II – IV	V	459,053,265	443,348,198
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)	VI1	290,300,380	246,162,427
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот)	VI2	-	-
Капитал	VI3	459,053,265	443,348,198
Гарантен фонд*	VI4	184,485,000	184,485,000
Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 - VI4)	VI5	274,568,265	258,863,198
Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1)	VI6	168,752,885	197,185,771
Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) (VI7 = VI3 - VI2)	VI7	-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

*Гарантниот фонд е дефиниран во член 77 од Законот за супервизија на осигурувањето и претставува 1/3 од потребното ниво на маргина на солвентност, но не смее да биде понизок од соодветниот износ наведен во член 77 став (3) од Законот, кој изнесува 3,000,000 евра, во денарска противвредност.

Показател на задолженост

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. Како дел од ова следење Раководството ги анализира трошокот на капиталот и ризиците поврзани со секоја одделна класа на капиталот.

Показателот на задолженост на 31 декември 2025 изнесува 2.8% (2024: година изнесува 3.4%).

Табелите и пресметките во точката Управување со капиталот на Друштвото се направени врз основа на интерно доставени информации до клучниот раководен персонал.

ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

Категории на финансиски инструменти

	31 декември 2025	31 декември 2024
Финансиски средства по амортизирана набавна вредност		
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	32,549,580	26,477,970
Дадени депозити	750,358,790	612,941,740
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	419,996,718	381,970,681
Побарувања за премии	277,510,467	259,897,450
Други побарувања	47,487,520	44,588,321
Пари и парични еквиваленти	39,495,814	34,435,909
	<u>1,567,398,889</u>	<u>1,360,312,071</u>
Финансиски обврски		
Обврски кон добавувачи и други обврски	219,027,462	201,203,801
Субординиран долг	66,677,790	65,356,696
	<u>285,705,252</u>	<u>266,560,497</u>

Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитниот ризик и ликвидносниот ризик. Финансиските ризици се следат на времена основа, и се избегнуваат првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи било какви специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба во Република Северна Македонија.

Пазарен ризик

Во спроведувањето на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странските валути и промена на каматните стапки. Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Управување со девизен ризик

Друштвото е изложено на девизен ризик првенствено од парите и паричните средства, како и пласманите во банки кои се деноминирани во странска валута. Друштвото не употребува посебни финансиски инструменти за намалувањето на овој ризик бидејќи таквите инструменти не се вообичаени во употреба во Република Северна Македонија. Во табелите е презентирана сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути за годината што завршува на 31 декември 2025 и 2024:

Сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути за годината што завршува на 31 декември 2025 е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	МКД	Странска валута и валутна клаузула ЕВРА	Странска валута и валутна клаузула УСД	Странска валута и валутна клаузула ЦХФ	Странска валута и валутна клаузула - останати валути	ВКУПНО
1							
I. Вкупно средства	001	1,740,071,892	573,669,343	26,549	-	-	2,313,767,784
1. Нематеријални средства	002	9,760,892	-	-	-	-	9,760,892
2. Вложувања	003	899,959,336	436,513,979	-	-	-	1,336,473,315
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	-	121,567,034	-	-	-	121,567,034
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување	005	-	-	-	-	-	-
5. Одложени и тековни даночни средства	006	46,999	-	-	-	-	46,999
6. Побарувања	007	310,531,619	14,456,084	-	-	-	324,987,703
7. Останати средства	008	74,974,149	1,132,246	26,549	-	-	76,132,944
8. Активни временски разграничувања	009	444,798,897	-	-	-	-	444,798,897
II. Вкупно обврски	010	1,744,429,532	569,338,252	-	-	-	2,313,767,784
1. Капитал и резерви	011	289,586,806	318,619,039	-	-	-	608,205,845
2. Субординирани обврски	012	-	66,677,790	-	-	-	66,677,790
3. Бруто технички резерви	013	1,325,794,722	94,061,965	-	-	-	1,419,856,687
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	-	-	-	-	-	-
5. Останати резерви	015	7,658,147	-	-	-	-	7,658,147
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	11,699,046	-	-	-	-	11,699,046
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	017	-	-	-	-	-	-
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	109,690,811	89,979,458	-	-	-	199,670,269
9. Пасивни временски разграничувања	019	-	-	-	-	-	-
III. Разлика - неусогласена валутна структура	020	(4,357,640)	4,331,091	26,549	-	-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Управување со девизен ризик (продолжение)

Сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути за годината што завршува на 31 декември 2024 е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	МКД	Странска валута и валутна клаузула ЕВРА	Странска валута и валутна клаузула УСД	Странска валута и валутна клаузула ЦХФ	Странска валута и валутна клаузула - останати валути	ВКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Вкупно средства	001	1,371,034,236	548,283,850	323,595	36,518	-	1,919,678,199
1. Нематеријални средства	002	7,388,575	-	-	-	-	7,388,575
2. Вложувања	003	674,518,974	453,894,370	-	-	-	1,128,413,344
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	-	80,732,904	-	-	-	80,732,904
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување	005	-	-	-	-	-	-
5. Одложени и тековни даночни средства	006	1,831,070	-	-	-	-	1,831,070
6. Побарувања	007	290,594,235	12,060,466	-	-	-	302,654,701
7. Останати средства	008	41,709,484	1,596,110	323,595	36,518	-	43,665,707
8. Активни временски разграничувања	009	354,991,898	-	-	-	-	354,991,898
II. Вкупно обврски	010	1,357,340,524	562,337,675	-	-	-	1,919,678,199
1. Капитал и резерви	011	166,347,842	311,717,950	-	-	-	478,065,792
2. Субординирани обврски	012	-	65,356,696	-	-	-	65,356,696
3. Бруто технички резерви	013	1,118,868,748	56,183,162	-	-	-	1,175,051,910
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	-	-	-	-	-	-
5. Останати резерви	015	6,024,302	-	-	-	-	6,024,302
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	1,757,706	-	-	-	-	1,757,706
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	017	-	-	-	-	-	-
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	64,341,926	129,079,867	-	-	-	193,421,793
9. Пасивни временски разграничувања	019	-	-	-	-	-	-
III. Разлика - неусогласена валутна структура	020	13,693,712	14,053,825	323,595	36,518	-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Управување со девизен ризик (продолжение)

Анализа на сензитивноста на странски валути

Друштвото во најголем дел е изложено на еврото. Следната табела детално ја прикажува сензитивноста на 1% зголемување и намалување на денарот во споредба со еврото. Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на еврото за 1%. Позитивен износ подолу означува зголемување на добивката која што се јавува во случај доколку денарот ја намали својата вредност во однос на странските валути за 1%. За зголемување на вредноста на денарот во однос на странските валути за 1%, ефектот врз добивката е еднаков, но со обратен предзнак.

	Година што завршува на 31 декември 2025		Година што завршува на 31 декември 2024	
	Зголемување од 1%	Намалување од 1%	Зголемување од 1%	Намалување од 1%
ЕУР	43,311	(43,311)	(140,538)	140,538
УСД	265	-	3,236	(3,236)
ЦХФ	-	-	365	(365)

Управување со каматниот ризик

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки првенствено од пласманите во банки со променливи каматни стапки. Друштвото управува со овој ризик преку следење на движењето на каматните стапки на пазарот и обновување на договорите со деловните банки.

	31 декември 2025	31 декември 2024
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	32,549,580	26,477,970
Побарувања за премии	277,510,467	259,897,450
Други побарувања	47,487,520	44,588,321
Пари и парични еквиваленти	16,017	29,585
	<u>357,563,584</u>	<u>330,993,326</u>
<i>Со фиксна каматна стапка:</i>		
Вложувања кои се чуваат до доспевање	419,996,718	381,970,681
Долгорочни депозити	750,358,790	612,941,740
	<u>1,170,355,508</u>	<u>994,912,421</u>
<i>Со променлива каматна стапка:</i>		
Парични средства	39,479,797	34,406,324
	<u>39,479,797</u>	<u>34,406,324</u>
	<u>1,567,398,889</u>	<u>1,360,312,071</u>
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
Обврски кон добавувачи и други обврски	219,027,462	201,203,801
<i>Со фиксна каматна стапка:</i>		
Субординиран долг	66,677,790	65,356,696
	<u>285,705,252</u>	<u>266,560,497</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Управување со каматниот ризик (продолжение)

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на крајот на периодот на известување. За финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е изготвена под претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на целата година. При изготвувањето на анализата на сензитивноста на промените на каматните стапки, користено е зголемување или намалување на каматните стапки за 2%, што претставува разумна процена на Раководството за можните промени на каматните стапки.

Доколку каматните стапки би биле повисоки, односно пониски, за 2%, а сите други варијабилни непроменети, добивката на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2025 би била повисока, односно пониска, за 789.596 денари (2024: 688.126 денари).

Управување со ликвидносниот ризик

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека Друштвото ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на доволно средства за да ги подмири своите обврски. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Друштвото управува со ризикот од ликвидност преку управување со активата и пасивата на начин кој ќе овозможи навремено плаќање на обврските во нормални или вонредни услови на работење на Друштвото. Согласно Законот за супервизија на осигурувањето друштвото пресметува коефициент на ликвидност и минимална ликвидност, што претставува однос меѓу ликвидните средства и доспеаните обврски, односно обврски кои наскоро ќе доспеат.

Планирањето на очекуваните приливи и одливи на парични средства е редовна контрола на ликвидноста и усвојување на мерки за спречување или отстранување на причините за евентуална неликвидност.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основ на кој капиталот на осигурителното друштво кое се занимава со неживотно осигурување и/или пак реосигурување треба во секој момент да биде барем еднаков на бараната граница на солвентност, пресметана со користење на методот на премија или методот на штета, во зависност од тоа кој метод дава повисок износ.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Управување со ликвидносниот ризик (продолжение)

Анализа според преостанатата договорна рочност на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност на 31 декември 2025 година е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	до 1 година	1 - 3 години	3 - 5 години	5 - 10 години	10 - 15 години	15 - 20 години	20 и повеќе години	ВКУПНО
1									
I. Вкупно средства	001	1,394,728,738	547,208,825	113,892,744	170,592,446	6,533,695	-	80,811,336	2,313,767,784
1. Нематеријални средства	002	-	-	-	9,760,892	-	-	-	9,760,892
2. Вложувања	003	487,167,304	511,905,645	96,099,641	154,320,008	6,169,381	-	80,811,336	1,336,473,315
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	85,733,473	21,056,336	7,901,365	6,511,546	364,314		-	121,567,034
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	005	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Одложени и тековни даночни средства	006	46,999	-	-	-	-	-	-	46,999
6. Побарувања	007	324,987,703	-	-	-	-	-	-	324,987,703
7. Останати средства	008	51,994,362	14,246,844	9,891,738	-	-	-	-	76,132,944
8. Активни временски разграничувања	009	444,798,897	-	-	-	-	-	-	444,798,897
II. Вкупно обврски	010	1,522,514,446	188,775,879	74,810,557	334,106,839	4,823,672	1,526,574	187,209,817	2,313,767,784
1. Капитал и резерви	011	139,391,688	-	-	284,811,176	-	-	184,002,981	608,205,845
2. Субординирани обврски	012	66,677,790	-	-	-	-	-	-	66,677,790
3. Бруто технички резерви	013	1,129,214,235	174,326,125	64,735,410	48,435,029	3,145,888		-	1,419,856,687
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Останати резерви	015	-	202,910	183,409	860,634	1,677,784	1,526,574	3,206,836	7,658,147
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	11,699,046	-	-	-	-	-	-	11,699,046
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	017	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	175,531,687	14,246,844	9,891,738	-	-	-	-	199,670,269
9. Пасивни временски разграничувања	019	-	-	-	-	-	-	-	-
Разлика - неусогласена рочна структура	020	(127,785,708)	358,432,946	39,082,187	(163,514,393)	1,710,023	(1,526,574)	(106,398,481)	-

сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Управување со ликвидносниот ризик (продолжение)

Анализа според преостанатата договорна рочност на финансиските средства и обврски (продолжение)

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност на 31 декември 2024 година е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	до 1 година	1 - 3 години	3 - 5 години	5 - 10 години	10 - 15 години	15 - 20 години	20 и повеќе години	ВКУПНО
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Вкупно средства	001	1,204,278,415	337,083,011	118,385,718	168,556,213	16,435,017	261,685	74,678,140	1,919,678,199
1. Нематеријални средства	002	-	-	-	7,388,575	-	-	-	7,388,575
2. Вложувања	003	449,877,106	324,191,728	105,329,282	158,525,199	15,811,889	-	74,678,140	1,128,413,344
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	60,487,731	12,891,283	3,826,638	2,642,439	623,128	261,685	-	80,732,904
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување	005	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Одложени и тековни даночни средства	006	1,831,070	-	-	-	-	-	-	1,831,070
6. Побарувања	007	302,654,701	-	-	-	-	-	-	302,654,701
7. Останати средства	008	34,435,909	-	9,229,798	-	-	-	-	43,665,707
8. Активни временски разграничувања	009	354,991,898	-	-	-	-	-	-	354,991,898
II. Вкупно обврски	010	1,111,442,815	231,337,040	62,655,848	304,656,601	11,145,347	5,237,470	186,577,327	1,913,052,447
1. Капитал и резерви	011	20,703,267	-	-	266,733,792	-	-	184,002,981	478,065,792
2. Субординирани обврски	012	-	65,356,696	-	-	-	-	-	65,356,696
3. Бруто технички резерви	013	895,458,978	165,891,740	62,574,508	37,406,321	9,662,540	4,057,823	-	1,175,051,910
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Останати резерви	015	101,071	88,604	81,340	516,488	1,482,807	1,179,647	2,574,346	6,024,302
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	1,757,706	-	-	-	-	-	-	1,757,706
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	017	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	193,421,793	-	-	-	-	-	-	193,421,793
9. Пасивни временски разграничувања	019	-	-	-	-	-	-	-	-
Разлика - неусогласена рочна структура	020	92,835,600	105,745,971	55,729,870	136,100,388	5,289,670	4,975,785	111,899,187	6,625,752

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Објективна вредност на финансиските инструменти

Сметководствена вредност во споредба со објективна вредност

Следната табела ја прикажува сметководствената вредност на финансиските средства и финансиските обврски во однос на нивната објективна вредност на 31 декември 2025 и 2024 година е како што следи:

	31 декември 2025		31 декември 2024	
	Сметководствена вредност	Објективна вредност	Сметководствена вредност	Објективна вредност
Финансиски средства				
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	32,549,580	32,549,580	26,477,970	26,477,970
Дадени депозити	750,358,790	750,358,790	612,941,740	612,941,740
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	419,996,718	419,996,718	381,970,681	381,970,681
Побарувања за премии	277,510,467	277,510,467	259,897,450	259,897,450
Други побарувања	47,487,520	47,487,520	44,588,321	44,588,321
Пари и парични еквиваленти	39,495,814	39,495,814	34,435,909	34,435,909
	<u>1,567,398,889</u>	<u>1,567,398,889</u>	<u>1,360,312,071</u>	<u>1,360,312,071</u>
Финансиски обврски				
Обврски кон добавувачи и други обврски	219,027,463	219,027,463	201,203,801	201,203,801
Субординиран долг	66,677,790	66,677,790	65,356,696	65,356,696
	<u>285,705,253</u>	<u>285,705,253</u>	<u>266,560,497</u>	<u>266,560,497</u>

Претпоставки користени при одредувањето на објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, и со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации, како и во согласност со „Одлуката за одредување на начинот на вреднување на должничките хартии од вредност издадени од Република Македонија кои немаат котирана пазарна цена на активен пазар“ издадена од АСО, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, Друштвото ја користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински текови. При ваквата техника на вреднување се користат каматните стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни проценки на цените од тековните пазарни трансакции.

Кај краткорочните побарувања не постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност.

Субординираниот долг е со фиксна каматна стапка од 1.8%, која е приближна со каматните стапки на истиот инструмент кај други финансиски институции на пазарот, односно е во рамки на пазарната цена. Поради тоа неговата објективна вредност се прикажува како еднаква на неговата сметководствена вредност.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Управување со кредитниот ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик, кој претставува ризик дека клиентите нема да бидат во можност да ги подмират своите обврски кон Друштвото.

Кредитната изложеност на друштвото се состои од пласмани и депозити дадени на банки, вложувања во хартии од вредност, побарувања по основ на премии и други побарувања. Овој ризик се дефинира како потенцијална загуба во пазарната вредност како резултат на влошена финансиска состојба на клиентите да го отплатат долгот. Менаџментот има усвоено кредитна политика со која се дефинира кредитниот ризик. Друштвото управува со овој ризик првично преку приемот во осигурување со пресметка на код на анализа на клиентите и анализа на солвентноста на клиентите. Побарувањата по основ на премија се следат на месечна основа и се утврдува наплатливоста на истите. Во согласност со утврдената состојба се утврдува нивото на резервации на побарувањата по основ премија и од страна на секторот за контрола на побарувањата се врши обезбедување наплата на истите.

Согласно со Законот за супервизија на осигурувањето, поточно лимитите по основ на вложувања на средствата кои ги покриваат техничките резерви и капиталот. Друштвото со цел дисперзија на ризикот ги пласира средствата во депозити кај голем број банки.

Исто така се следи пазарот на хартии од вредност и согласно промените се врши вреднување на вложувањата во хартии од вредност.

Максимална изложеност на кредитен ризик без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно обезбедување

	31 декември 2025	31 декември 2024
Финансиски средства		
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	32,549,580	26,477,970
Дадени депозити	750,358,790	612,941,740
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	419,996,718	381,970,681
Побарувања за премии	277,510,467	259,897,450
Други побарувања	47,487,520	44,588,321
Пари и парични еквиваленти	39,495,814	34,435,909
	<u>1,567,398,889</u>	<u>1,360,312,071</u>

Претходната табела го покажува најлошото можно сценарио за изложеност на кредитен ризик на Друштвото на 31 декември 2025 и 2024 година. За билансните позиции, изложеноста е изразена на нето основа како што е прикажано во билансот на состојба.

Како што е прикажано во табелата од максималната кредитна изложеност 20.73% (2024: 22.38%) се однесуваат на побарувања по основ на осигурување и други побарувања од неживотно осигурување, додека 47.8% (2024: 45.06%) се однесуваат на орочени депозити.

Во вложувањата во хартии од вредност Друштвото поседува должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување, т.е. обврзници издадени од Република Северна Македонија. Во 2024 Fitch - Кредит рејтинг агенцијата го додели ББ+ кредитниот рејтинг на Република Северна Македонија.

Орочените депозити на Друштвото се инвестирани во големи, средни и мали банки во земјата. Класификацијата на банките е согласно локалната законска регулатива пропишана од НБРСМ.

Раководството е убедено во можноста за контрола и одржување минимална изложеност на кредитен ризик кој што произлегува по основ на побарувања од премии, поврат на штети и депозити во банки.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Управување со кредитниот ризик (продолжение)

Кредитниот ризик се однесува на ризикот дека договорната страна нема да ги исполни своите договорни обврски што ќе резултира со финансиски загуби за друштвото. Друштвото не е изложено на значајна концентрација на кредитен ризик. Побарувањата за премии за осигурување се состојат од голем број на комитенти. Во таа насока управувањето со кредитниот ризик вклучува разумна дисперзија и намалување на концентрацијата на побарувањата во портфолиото на клиенти.

Состојбата на побарувањата за премии на 31 декември 2025 година е како што следи:

	Бруто изложеност	Исправка на вредност	31 декември 2025 Нето изложеност
Недоспеани побарувања	122,182,890	-	122,182,890
Доспеани, но не оштетени побарувања	94,507,052	-	94,507,052
Доспеани и оштетени побарувања	173,209,329	(112,388,804)	60,820,525
	<u>389,899,271</u>	<u>(112,388,804)</u>	<u>277,510,467</u>

Состојбата на побарувањата за премии на 31 декември 2024 година е како што следи:

	Бруто изложеност	Исправка на вредност	31 декември 2024 Нето изложеност
Недоспеани побарувања	106,848,600	-	106,848,600
Доспеани, но не оштетени побарувања	77,278,275	-	77,278,275
Доспеани и оштетени побарувања	202,394,541	(126,623,966)	75,770,575
	<u>386,521,416</u>	<u>(126,623,966)</u>	<u>259,897,450</u>

Останатите финансиски средства прикажани во табелата за максимална изложеност на кредитен ризик се недоспеани или доспеани но неоштетени како што е прикажано во табелата подолу.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Управување со кредитниот ризик (продолжение)

Исправка на побарувања од осигуреници

Старосната структура на доспеани побарувања од осигуреници согласно нивната нето сметководствена вредност на денот на 31 декември 2025 и 2024 година е како што следи:

	31 декември 2025	31 декември 2024
до 30 дена	94,507,052	77,278,275
31-60 дена	33,337,460	35,358,787
61-120 дена	15,909,517	23,447,184
121-270 дена	8,189,210	9,422,851
271-365 дена	3,384,338	7,541,753
над 365 дена	-	-
	<u>155,327,577</u>	<u>153,048,850</u>

ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА

Поврзани страни на Друштвото претставуваат членките на Сигал и СИГАЛ ИНШУРЕНС ГРУП групацијата, како и Управниот одбор и членовите на Надзорниот Одбор на Друштвото. До 16 јуни 2025 крајно матично друштво беше Uniqa Österreich Versicherungen AG, Австрија и за поврзани субјекти до тој датум се сметаат и членките на UNIQA групацијата.

	31 декември 2025	31 декември 2024
Побарувања:		
Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Albania	1.797.965	1,957,941
Uniqa Romania	-	12,307
UNIQA Austria	-	134,384
СИГАЛ Лајф АД Скопје	4.826	1,700
Uniqa IT Services GMBH	-	318,933
Sigal Kosovo	120.875	683,366
	<u>1.923.666</u>	<u>3,108,631</u>

Обврски:

Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Albania	66.677.790	65,573,343
UNIQA Austria	-	12,145,113
Uniqa Re AG	-	26,608,794
Uniqa Poland	-	124,087
Uniqa Re Lichtenstein AG	-	29,935,589
СИГАЛ Лајф АД Скопје	525.324	528,753
	<u>67.203.114</u>	<u>134,915,679</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА (продолжение)

	31 декември 2025	31 декември 2024
Sigal Insurance sh.a, Albania	1.221.865	288,105
UNIQA Slovakia	148.069	-
UNIQA Re AG	26.608.794	-
СИГАЛ Лайф АД Скопје	343.453	247,537
Uniq a Romania	-	7
Uniq a Re Lichtenstein AG	-	6,981,703
Uniq a Serbia	-	1,820,006
Uniq a Croatia	-	2,609,334
Uniq a Bulgaria	214.086	2,392,494
UNIQA Austria	12.334	417,995
Uniq a IT Services GMBH	-	458,882
Sigal Kosovo	2.899.684	524,326
	<u>31.448.285</u>	<u>15,740,389</u>

	31 декември 2025	31 декември 2024
Трошоци:		
Sigal Insurance sh.a, Albania	15.038.164	2,568,941
UNIQA Austria	7.791.111	12,431,456
Uniq a Re AG	-	47,242,683
Uniq a IT Services GMBH	2.977.783	6,772,709
СИГАЛ Лайф АД Скопје	6.702.092	8,424,440
Uniq a Romania	226.690	-
Uniq a Serbia	580.582	1,728,121
Uniq a Croatia	470.320	1,921,099
Uniq a Bulgaria	165.374	3,064,255
Uniq a Montenegro	-	61,807
Uniq a Czech Republic	133.213	1,390,498
Uniq a Poland	362.982	1,159,042
Uniq a Hungary	-	1,557,478
Uniq a Re Lichtenstein AG	58.247.216	61,797,004
Uniq a Slovakia	55.720	-
Unika Sashversicherung	-	31,745
Sigal Uniq a Kosovo	2.182.580	5,873,266
	<u>94.933.827</u>	<u>156,024,544</u>

Трансакции со клучниот менаџерски персонал

Вкупните надомести на клучниот менаџерски персонал на Друштвото, вклучени во трошоци за вработените се како што следува:

	31 декември 2025	31 декември 2024
Краткорочни користи за клучниот менаџерски персонал	9,093,656	8,615,911
	<u>9,093,656</u>	<u>8,615,911</u>

Клучниот менаџерски персонал се членовите на Управниот одбор.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ПОТЕНЦИЈАЛНИ И ПРЕЗЕМЕНИ ОБВРСКИ

Судски спорови

На 31 декември 2025 година, Друштвото е вклучено во повеќе тековни спорови во својство на тужен и тужител. Против Друштвото се поднесени повеќе тужби за надомест на нематеријална и материјална штета во вкупен износ од 57.654.649 денари (2024: 56,457,072 денари). Друштвото се јавува како тужител во судски спорови по основ на регрес на исплатена штета во износ од 232.727.582 денари и долгови по основ на полиси за осигурување во износ од 58.181.620 денари (2024: 65,218,834 денари). За горенаведените износи, Друштвото има признаено резерви за штети согласно политиката за резервации за штети. Врз основа на сопствени проценки, како и интерни и екстерни консултанти, раководството на Друштвото смета дека тужбите нема дополнително да предизвикаат материјални загуби и според тоа не е направена дополнителна резервација во финансиските извештаи.

Неизвесни даночни обврски

Согласно даночната регулатива, даноците и даночните обврски застаруваат по истек на период од 5 години, со исклучок на даночна измама кога рокот е 10 години. Како резултат на тоа обврските за даноци на Друштвото за периодот од 2018 до 2024 година не може да се сметаат за конечни. Било какви дополнителни даноци и пенали, доколку такви постојат, кои може да произлезат во случај на даночна контрола, не можат во оваа фаза да бидат утврдени со разумна точност. Според оценките на Раководството на Друштвото на датумот на овие извештаи, не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијални материјално значајни обврски по овој основ.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

УСОГЛАСЕНОСТ СО ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА

На 31 декември 2025 година Друштвото е усогласено со барањата на Законот за супервизија на осигурување.

Во табелата подолу се наведени годишните коефициенти за штети по класи на осигурување за 2025 година.

Годишен коефициент на штети ^[1]		Коефициент на штети со ефект на реосигурување	Коефициент на штети без ефект на реосигурување
Незгода	01	39,9%	39,3%
здравствено	02	66,9%	66,6%
каско моторни возила	03	43,9%	43,6%
каско воздухоплови	05	0,0%	0,0%
каско пловни објекти	06	0,0%	0,0%
Карго	07	0,6%	с1,5%
имоти пожар	08	15,6%	7,8%
имоти останато	09	29,0%	37,2%
АО	10	48,0%	47,4%
одговорност воздухоплови	11	0,0%	0,0%
Одговорност пловни објекти	12	0,0%	0,0%
општа одговорност	13	12,5%	23,4%
финансиски загуби	16	16,9%	29,6%
туристичка помош	18	28,9%	28,9%

Годишните коефициенти за штети по класи на осигурување за 2024 година:

Годишен коефициент на штети ^[1]		Коефициент на штети со ефект на реосигурување	Коефициент на штети без ефект на реосигурување
Незгода	01	54,9%	53,9%
Здравствено	02	53,1%	53,1%
каско моторни возила	03	73,4%	73,4%
каско пловни објекти	06	0,0%	0,0%
Карго	07	4,9%	2,6%
имоти пожар	08	90,5%	73,5%
имоти останато	09	22,9%	14,2%
АО	10	48,5%	47,0%
Одговорност пловни објекти	12	0,0%	0,0%
општа одговорност	13	12,7%	16,0%
финансиски загуби	16	15,7%	8,4%
туристичка помош	18	17,4%	17,4%

^[1] Годишните коефициенти на штети на 31.12.2025 година се пресметани во согласност со одредбите од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

НАСТАНИ ПОСЛЕ ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ

По 31 декември 2025 година, датумот на известување, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, не се настанати настани кои би можеле да предизвикаат корекции на овие финансиски извештаи, ниту пак други материјално значајни настани кои наметнуваат потреба од дополнително обелоденување во финансиските извештаи.

ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Странски валута на 31 декември 2025 и 2024 година, се следните:

	31 декември 2025	31 декември 2024
ЕУР	61.4950	61.4950
ЦХФ	66.1735	65.1775
УСД	52.3050	58.8807

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИНФОРМАЦИОНИ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАН И РАЗВОЈ

Централните деловни системи на СИГАЛ Иншуренс Груп А.Д. Скопје се два посебни специјализирани системи за неживотно и животно осигурување, готови решенија кои се набавени и имплементирани од софтверската компанија Ултра ДОО Скопје.

- СИГАЛ Иншуренс Груп А.Д. Скопје користи Информациски систем за неживотно осигурување (OSIS) и финансиско работење

Целокупниот развој и одржување на решението е од страна на добавувачот Ултра ДОО Скопје, без било каков пристап до изворниот код од страна на вработените во СИГАЛ Иншуренс Груп. Системите се во постојан процес на развој и ги пратат најновите законски и подзаконски регулативи како и упатствата на Агенцијата за Супервизија во Осигурувањето (АСО). Истото така според договорот со УЛТРА се вршат надградби и дополнувања во однос на нови барања од страна на деловните корисници, како и изработка на нови извештаи за различни потреби и институции.

Покрај овие два система за продажба на задолжителното осигурување се користи системот на Националното Биро за Осигурување (НБО) од каде автоматски се преземаат и обработуваат податоците во интерните системи.

За подготовка и продажба на другите видови на полиси изработен е WEB интерфејс со кои се пристапува до ОСИС програмата од сите канцеларии низ државата. Во одделни канцелари каде има потреба за пристап и до други податоци од ОСИС програмата овозможена е VPN (виртуелна приватна мрежа) конекција од канцелариите до локалната мрежа во главната канцеларија.


Хардверската инфраструктура на која работат решенијата е заедничка за двата системи и е исто така имплементирана и одржувана од страна на добавувачот Ултра ДОО Скопје.

Централниот систем за СИГАЛ Иншуренс Груп. е имплементиран на примарната локација која се наоѓа во сервер салата во просториите на Уника А.Д. во Скопје, и на секундарната оддалечена локација која се наоѓа во Телеком Центарот во Струмица.

На секундарната локација се имплементирани сите потребни компоненти за да во случај на достапност на системите на примарната локација, сервисите може да се префрлаат и користат од секундарната локацијата.

Мрежната околина е заштитена со два Firewall-и на примарната локација и еден firewall на секундарната локација. Преку овие firewall-и преку централните рутери се овозможуваат конекции кон интернет и кон внатрешната мрежа преку VPN пристап.

На сликата подолу е даден дијаграм на мрежното поврзување на двете локации Скопје-Струмица.



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИНФОРМАЦИОНИ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАН И РАЗВОЈ (продолжение)

Податоците од системот се чуваат на 3 локации со развиен систем за автоматско креирање на резервни копии и тоа активна и пасивна копија, покрај работната верзија на податоците.

Со цел постигнување на оперативна стабилност на ИТ системите, понатамошно дигитализирање на процесите за работа со крајна цел збогатување на палетата на услугите кон клиентите главните насоки на работа и развој на ИТ секторот во рамките на Уника а.д. во текот на годината беа реализирани следните проекти:

Во хардверскиот дел :

- Промена на неисправен резервоар во склоп на машински дел од постоечки систем за гасење на сервер просторија
- Редовно сервисирање на серверската и складишната (сториџ) инфраструктура (замена на дискови во сториџ системот како во примарната локација во Скопје така и во ДР локацијата во Струмица).
- Редовно сервисирање и замена на батерии во централните UPS уреди на примарната локација
- Набавка на нови работни станици, лаптопи, печатачи и останата ИТ опрема за потребите на корисниците

ИТ проекти:

Инсталирање и работа со дополнителни ИТ административни и сигурносни алатки односно апликации и системи за:

- Прва фаза од имплементација на SIEM/SOC сигурносни системи (ProActiveHunt, Microsoft Defender for Endpoint) за управување со логови и инциденти од системите на **СИГАЛ Иншуренс Груп**
- Прва фаза од имплементација на CMDb (Lansweeper) за управување со ИТ средства, сервиси и апликации.
- Започната е имплементација на дво-факторна автентикација (Microsoft Authenticator) за пристапот на корисниците преку GP (Global Protect) VPN конекција.
- Започнат е проект за модернизација на локалната мрежна инфраструктура со која што ќе се имплементира дополнителна сегментација и контроли за пристап со што ќе се подигне целокупното ниво на ИТ безбедност
- Имплементација на безбедносни сертификати (SSL) за web страната, web апликациите, мрежните уреди и серверите

Во софтверскиот дел:

Во однос на централните апликативни системи, во текот на годината реализирани се повеќе барања за надградба и подобрувања на постоечките функционалности на апликациите, како и изработка на нови извештаи. Најзначајни промени се извршени во делот на:

- Промена на внес и печатење на ПЈП полисите
- Промена на изгледот на сите печатења согласно промената на назив на друштвото
- Се работи на решение за пријава на online штети
- Имплементиран е систем за автоматско генерирање на XML датотека за периодичните извешати за АСО. Системот е дизајниран да го автоматизира и стандардизира целокупниот процес на известување, со цел да се обезбеди точност, конзистентност и целосна усогласеност со регулаторните барања. Апликацијата поддржува над 40 типови на извештаи – квартални и годишни – кои ги покриваат финансиските, статистичките, оперативните и извештаите за управување со ризик.

Податоците за извештаите се преземаат директно од соге системот на компанијата преку автоматизиран процес на импорт, со што се елиминира потребата од рачно внесување и се намалува ризикот од човечка грешка. По импортот, корисниците имаат можност за преглед и валидација на податоците. Финалните податоци се трансформираат во XML формат усогласен со регулаторните XML шеми и се валидираат пред доставување според XSD фајловите кои ги поставува регулаторот.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИНФОРМАЦИОНИ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАН И РАЗВОЈ (продолжение)

Во софтверскиот дел: (продолжение)

Апликацијата имплементира целосен работен процес за одобрување (approval workflow) со повеќе нивоа: подготовка, интерна ревизија, потпишување и финално доставување. Секој чекор е дефиниран со улоги и овластувања – подготвувач, ревизор, одобрувач и доставувач – со што се обезбедува јасна поделба на одговорностите и контрола на пристапот базирана на улоги (RBAC). Системот автоматски ги известува одговорните лица за чекорите кои бараат нивна акција, вклучувајќи и потсетници за рокови.

Од аспект на ревизија и усогласеност, ASOX обезбедува комплетна ревизорска трага (audit trail) за секоја акција извршена во системот. Секој запис е заштитен со криптографски хеш (SHA-256), се евидентира корисникот, временскиот печат, IP адресата. Ревизорските записи се непроменливи и можат да се пребаруваат, филтрираат и извезуваат во CSV или JSON формат за потребите на интерна или екстерна ревизија. Системот во неговата следна верзија ќе поддржува и дигитални потписи со конфигурабилни потписници за подготовка, верификација и одобрување на извештаите.

Апликацијата е изградена на модерна технолошка платформа (.NET 9.0, Blazor Server) со поддршка за македонски и англиски јазик, контекстуална помош за корисниците и детална валидација на податоците пред секое доставување.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ

Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје воспоставува двостепен систем на управување Управен и Надзорен одбор организирани согласно одредбите на Законот за трговски друштва и Законот за супервизија на осигурувањето,

Управувачкиот модел е претставен преку Управниот одбор составен од 3 члена кои поседуваат одобрение согласно Законот за супервизија на осигурувањето со 4 годишен мандат со право на реизбор.

Надзорот над работењето на Друштвото се реализира преку Надзорниот одбор кој брои 3 члена.


Во Друштвото како самостојна и независна единица функционира и внатрешен ревизор кој согласно законските измени извештај за своето работење дава на Надзорниот одбор на Друштвото.

Овластен внатрешен ревизор на Друштвото е Г-ѓа Јаглика Јорданова Андријеска именувана со одлука на Но 0203-38/1 од 09.08.2024 година, но функцијата ја презема од 12.08.2024 година.



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ (продолжение)



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ (продолжение)

Членови на УО УНИКА:

1. Претседател на УО: Дритон Азизи
2. Член: Борче Богески од Скопје
3. Член: Емил Кратовалиев од Скопје

Членови на НО на УНИКА

1. Претседател: Авни Понари од Тирана Албанија
2. Член: Алма Тотокоци од Тирана
3. Член /независен член: Арбен Чаволи, од Тирана Албанија

Од страна на Собранието на Акционери на Друштвото, Надзорниот и Управниот одбор во 2024 година се одржани следниве седници:

- Управниот одбор на Друштвото одржал 22 седници, покрај одлуките донесени за тековното работење на Друштвото.
- Надзорниот Одбор на Друштвото одржал 12 седници
- 2 седници на Собранието на Друштвото

Согласно член 384 од Законот за Трговски Друштва, примањата во Република Северна Македонија на членовите на Управниот Одбор и Надзорниот одбор на Друштвото од Друштвото за осигурување СИГАЛ Иншуренс Груп АД Скопје се како што следи:

- Приходи на Управниот одбор на Друштвото по основ плата

Рб.	Членови на Управен Одбор	Бруто Плата за 2025 година
1	Дритон Азизи	3.552.847 МКД
2	Борче Богески	2.843.304 МКД
3	Емил Кратовалиев	2.110.441 МКД

Сите горенаведени членови на Управниот Одбор на Друштвото се во редовен работен однос во Друштвото за осигурување СИГАЛ Иншуренс Груп АД Скопје.

- Приходи по основ на дополнителни примања и надоместоци на трошоци на кој не се платени придонеси од Друштвото за осигурување СИГАЛ Иншуренс Груп АД Скопје

Рб.	Членови на Управен Одбор	Регрес за год.одмор 2025 година
1	Дритон Азизи	22.222 МКД
2	Борче Богески	22.222 МКД
3	Емил Кратовалиев	22.222 МКД

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ (продолжение)

Членови на УО СИГАЛ Иншуренс Груп АД Скопје: (продолжение)

Регресот за годишен одмор на членовите на Управниот Одбор на СИГАЛ Иншуренс Груп АД Скопје е исплатен од Друштвото за осигурување СИГАЛ Иншуренс Груп АД Скопје.

РБ.	Членови на Управен Одбор	Дополнителни примања - бруто износ
1	Дритон Аизи	118.849 МКД
2	Борче Богески	249.780 МКД
3	Емил Кратовалиев	90.799 МКД

Членовите на Надзорниот Одбор на СИГАЛ Иншуренс Груп АД Скопје немаат примања по основ на паушал или други основи од Друштвото за осигурување СИГАЛ Иншуренс Груп АД Скопје.

Овластен Ревизор

Согласно членовите 478 и 479 од Законот за трговски друштва, акционерите на Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје на Годишното собрание на акционери одржано на ден 19.11.2025 година, донесе одлука бр.0201-8/1 од 19.11.2025 година, со која го именуваше Друштвото за ревизорски услуги ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје за овластен ревизор на Финансиските извештаи на Друштвото за 2025 година.

Согласно член 129 од Законот за супервизија на осигурување. Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје до Агенцијата за супервизија на осигурување поднесе барање бр.14-2-537 од 19.11.2025 за добивање на согласност Друштвото за ревизорски услуги ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Друштвото за 2025 година. Во прилог на барањето Друштвото ги достави сите потребни документи предвидени во член 6 став 3 од Правилникот за начинот, постапката и документацијата потребна за добивање на согласности, а во врска со член 129 став 3 од Законот за супервизија во осигурување.

Постапувајќи согласно член 202 и член 222 став 3, а во врска со член 129 став 3 од Законот за супервизија на осигурување и член 6 став 4 од Правилникот за начинот, постапката и документацијата потребна за добивање на согласности, Агенцијата за супервизија го разгледа барањето и поднесената документација при што утврди дека кон барањето е приложена комплетната документација со која се докажува дека се исполнети условите од член 129 став 3 од Законот за супервизија на осигурување при што донесе одлука бр.14-2-537 од 04.12.2025 година каде дава согласност ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје за 2023 година.

Контакт:

Друштвото за ревизорски услуги ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје,

ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје

Ул.МИРЧЕ АЦЕВ бр.3/Гранд Б.Ц-8 ка 1000 Скопје,

Република Северна Македонија

ЕМБС: 6333370

ЕДБ: МК4030008022586

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ПРОДАЖНА МРЕЖА


Кон структура на дирекцијата се приклучени и деловните единици во следниве градови:

Подружница	Град	Улица
1	Берово	ул.Маршал Тито бр.67
2	Битола	Васко Каранѓелески ББ-
3	Битола	1-ви мај бр.169 Безистен - Столарска бб
4	Битола	ул.Прилепска 60 А
5	Велес	Никола Оровчанов бр.1
6	Велес	Моша Пијаде бр.1/1
7	Виница	КЕЈ 30 Август 87
8	Гевгелија	ул.Борис Кидрич бр.17 -
9	Гевгелија	Маршал Тито бр.2
10	Гостивар	Тоде Богдановски бр.1/1
11	Гостивар	Димитар Влахов бб
12	Дебар	Вељко Влаховиќ бб
13	Делчево	бул.Македонија бр.2/4
14	Кавадарци	ул. М.Тито бр.11
15	Кавадарци	ул.Лазо Мицев бр.38
16	Кичево	К.Ј.Питу бб
17	Кочани	29 ноември бр.1 влез 3
18	Кочани	29 ноември бр.1 влез 2
19	Крива Паланка	Маршал Тито влез 001
20	Крива Паланка	Индустриска бб влез 1 кат 1
21	Куманово	11 Октомври бр.1/2
22	Куманово	ул.Македонска ударна бригада бр.2
23	Куманово	Трг Нова Југославија 1/01
24	Куманово	Ѓорче Петров бр.45-2
25	Неготино	ул.Маршал Тито бр.258а
26	Охрид	Туристичка бр.50/4-3
27	Охрид	Јане Сандански бр.52
28	Прилеп	ул.Димо Наредникот бр.46/1-2/1
29	Радовиш	22 ри Октомври
30	Ресен	Ленинова бр.33
31	Свети Николе	ул.Пл.Илинден бр.2
32	Скопје	ул.192 бр.25
33	Скопје	Васил Ѓоргов 21
34	Скопје	Антон Попов бр.27
35	Скопје	ул.Никола Русински 3Б бр.1/1-6
36	Скопје	ВМРО 3
37	Скопје	А.Авдовиќ бр.1

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ПРОДАЖНА МРЕЖА (продолжение)

38	Скопје	Јане Сандански бр.12
39	Скопје	Лондонска-ТЦ Тафталиџе
40	Скопје	ул.Хо Ши Мин
41	Скопје	ИСТ ГЕЈТ (EAST GATE)
42	Скопје	ул.Козара бр.19 Скопје
43	Струга	Караорман бр.10
44	Струмица	Ленинова 3
45	Струмица	Младинска 43
46	Тетово	Илинденска бр.51/08-49
47	Тетово	Љ.Б.Пиш 66
48	Тетово	ул.Ноември бр.68 Тетово
49	Штип	Тошо Арсов бр.32



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Организациска поставеност на продажната мрежа

Друштвото за осигурување СИГАЛ Иншуренс Груп АД Скопје работите од своја надлежност во однос на **формите на организирана продажна мрежа** истото го обавува преку

- референти во осигурување,
- лиценцирани застапници во осигурување,
- осигурителни брокерски друштва и
- друштва за застапување во осигурување.

• РЕФЕРЕНТИ ВО ОСИГУРУВАЊЕ

Основна цел на Друштвото е организирање на продажна мрежа во која ќе се рефлексира еден од основите постулати на Друштвото

- правилна и навремена информација до потрошувачот,
- пристапност на продуктите,
- акцептирано однесување и
- услужливост.

• ЗАСТАПНИЦИ ВО ОСИГУРУВАЊЕ

Согласно член 134 од Законот за супервизија на осигурување, Друштвото склучува договори со физички лица-лиценцирани застапници во осигурување со сите права и должности согласно деловните политики на друштвото и законските права и обврски.

Политиката на друштвото се заснова на потребата за севкупна застапеност на продуктите на СИГАЛ Иншуренс Груп АД Скопје преку мрежна застапеност на територијата на цела Р.Северна Македонија.

Застапничката мрежа овозможува поголема пристапност до клиентите - потенцијални потрошувачи и сегашни корисници .

Постојаната едукација, одржувањето на работни средби, обуки, тестирања, се дел од колективната свест за унапредување и развој на друштвото.

• ДРУШТВА ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ

Согласно член 134 –а од Законот за супервизија на осигурување , Друштвото склучува договори со Друштва за застапување во осигурување кои согласно законот се организирани како акционерски друштва со утврден капитал права и обврски. Согласно законските одредби друштвата за застапување во осигурување склучуваат договор со лиценцирано друштво за осигурување и истото врши работи во осигурување исклучиво со тоа друштво за осигурување.

Ваквата законска поставеност овозможува дополнителна стабилност и сигурност на пазарот од аспект на задоволни потрошувачи како и воспоставување на деловни релации кои се базираат на стабилност сигурност и доверба.

Друштвата за застапување во осигурување дејствуваат преку сопствената застапничка мрежа која пак дополнително ја зајакнува продажната структура на пазарот.

Ваквата поставеност не си конкурира меѓусебно туку напротив овозможува една конзистентност и соработка а се со една цел задоволни клиенти.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

• ОСИГУРИТЕЛНИ БРОКЕРСКИ ДРУШТВА

Согласно член 145 од Законот за супервизија на осигурување Друштвото склучува договор со осигурително брокерски друштва.

Начинот на регулирање на меѓусебните односи е согласно условите утврдени во договорот за соработка како и во рамки на законските права и обврски.

Корелацијата на овој деловен однос е во поглед на заштита на правата и интересите на осигурениците како од аспект на осигурителните продукти така и во однос на оштетните побарувања.

Законот јасно и прецизно ги објаснува правата и обврските на осигурителен брокер и осигурителното брокерско друштво

• АГЕНТИ И ВРАБОТЕНИ ЛИЦА ЗАКЛУЧНО СО 31.12.2025

Друштво за осигурување СИГАЛ Иншуренс Груп АД Скопје на 31 Декември 2024 година брои 150 вработени лица од кои преовладуваат оние со ВСС и ССС.

Број на вработени по кадровска структура (состојба на последниот ден од Периодот)							Просечен број на вработени (на база на сатнина)	Број на вработени во:	
100	101	102	103	104	105	106		прием во осигурување	ликвидација и проценка на штети
ДР	МР	ВСС	ВШС	ССС	НСС	Вкупно			
0	8	91	1	50	0	150	146	100	22

Кадровска политика-администрација

Структурата на друштвото се потпира врз основа на позитивното досегашно стекнато искуство и врз човечките ресурси со кои Друштвото располага. Друштвото е организирано во повеќе сектори во кои се вработени лица кои поседуваат потребно искуство и стручност неопходна за исполнување на секојдневните обврски кои произлегуваат од предметот на работење.

Друштвото обезбедува константна едукација на вработените во сите сегменти на работењето при тоа користејќи ја можноста за размена на искуства со колегите од осигурителните друштва членки на СИГАЛГрупацијата.

Развој на кадровска политика и задоволни вработени се основната цел на СИГАЛ Иншуренс Груп АД Скопје.

Заштита на потрошувачи

Во насока на подобрување на услугите и остварување на потребите на потрошувачите (осигурениците и корисниците на осигурување) СИГАЛ Иншуренс Груп АД Скопје организира начин и постапка за заштита на правата на потрошувачите согласно Законот за супервизија на осигурувањето како и останатите закони поврзани со оваа материја.

Комисијата за постапување по претставки активно работи во насока на разгледување и утврдување на правата на потрошувачите. Внатрешниот ревизор е активно вклучен во постапката за унапредување на условите и превземање на соодветни мерки околу заштита на правата на потрошувачите.

Во тековната 2025 година разгледани беа 918 претставки (388 позитивно решени, 469 негативно решени и 61 во процес на решавање).

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

• ЗАСТАПНИЦИ ВО ОСИГУРУВАЊЕ

Во табелата подолу се презентирани застапниците во осигурување на СИГАЛ Иншуренс Груп АД Скопје заклучно со 31.12.2025:

Регистар на застапници во осигурување				
РБ	ЗАСТАПНИК ВО ОСИГУРУВАЊЕ (име и презиме)	Број и датум на решение за вршење работи на застапување во осигурување издадено од Агенција за супервизија на осигурување	Број и датум на Договор за вршење работи на застапување во осигурување	Класи на осигурување за кои застапникот е овластен да врши работи на застапување во осигурување за друштвото за осигурување
1	АГРОН ТАИРИ	09-1175/2 од 28.05.2012	1005/12 од 30.04.2012 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18
2	ФАТОН ИДРИЗИ	09-4166/2 од 15.12.2011- престанато да важи со донесување на Решение бр. 07-3- 109 од 05.02.2013	2377/11 од 01.12.2011 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18
3	АВНИ РЕЦЕПИ	УП 19-3-65 од 17.03.2017	1401/4124 од 28.02.2017 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
4	РЕМЗИЈА ИЗАИРИ ЈОНУЗИ	УП 19-3-899 од 15.11.2018	1401/21027 од 31.10.2018 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
5	АГОН БАФТИЈАРИ	УП 19-3-1128 од 19.12.2019	1401/23560 од 28.11.2019 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
6	СУМЕЈА ЈАКУПИ	13-3-1055	1501/18507 од 01.09.2022 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
7	НИКОЛИНА РАЛЕВСКИ АНГЕЛОВСКА	09-130/1 од 05.01.2012- престанато да важи со донесување на Решение бр. 07-3-23 од 22.01.2013	2304/11 од 09.09.2011 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18
8	ДУШКО КОСТОВСКИ	09-117/1 од 05.01.2012	2281/11 од 09.09.2011 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ЗАСТАПНИЦИ ВО ОСИГУРУВАЊЕ (продолжение)

9	ЈОВАН КИТАНОВСКИ	09-123/1 од 05.01.2012	2303/11 од 09.09.2011 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18
10	СТЕВЧЕ СЕКУЛОВСКИ	УП 07-3-846 од 16.06.2014	2008-1401 од 28.05.2014 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
11	ЕЛИЗАБЕТА ТОДОРОВСКА	УП 07-3-1043 од 09.09.2014 престанато да важи со донесување на Решение бр. УП 19-3-31 од 27.02.2017 год	1401/2697 од 04.08.2014 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
12	АЛЕКСАНДРА МИЦЕВА	УП -19-3-486 од 10.04.2019	1401/20663 од 26.10.2018 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
13	АДНАН ЈАШАР	09-104/1 од 05.01.2012	2292/11 од 09.09.2011 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18
14	ВЛАДИМИР КАИМОВСКИ	УП 07-3-317 од 03.06.2013	2315/11 од 14.09.2011 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
15	ЗЛАТКО ЛАЗАРОВСКИ	09-121/1 од 05/01.2012 престанато да важи со донесување на Решение бр. 09-1491/2 од 20.07.2012 година	203/11 од 01.02.2011 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18
16	БИДЕ АМБАРИ	09-110/1 од 05.01.2012- престанато да важи со донесување на Решение бр.09- 1779/1 од 01.10.2012	2287/11 од 09.09.2011 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18
17	БОЈАН ОГЊЕНОВСКИ	09-113/1 од 05.01.2012	2326/11 од 09.09.2011 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18
18	АРБЕН НУХИЈИ	УП 07-3-931 од 21.11.2013	1781/13 од 16.07.2013 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ЗАСТАПНИЦИ ВО ОСИГУРУВАЊЕ (продолжение)

19	АБДУЛА БАЈРАМИ	УП 07-3-12 од 13.01.2014	48/14 од 09.01.2014 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
20	ИВАН ПЕТРОВ	УП 07-3-271 од 21.02.2014	1401/621 од 11.02.2014 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
21	ДАМЈАН ПАВЛОВСКИ	УП-07-3-10 од 13.01.2014	49/14 од 09.01.2014 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
22	КАТЕРИНА ПРЕНКОВА	УП 19-3-73 од 09.03.2015	1401/12560 од 11.02.2015 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
23	НАДА КОСТОВСКА	УП 07-3-1435 од 29.10.2014	1401/3326 од 03.10.2014 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
24	ДАНИЕЛА ЧИЧЕВСКА	УП 19-3-32 од 17.02.2016	1401/2683 од 09.02.2016 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
25	ВАСКО КОКАЛАНОВ	УП 19-3-19 од 16.02.2017	1401/2094 од 31.01.2017 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
26	ЉУБИША СТОШИЌ	УП 19-3-280 од 26.10.2017	1401/3638 од 21.02.2017 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
27	МАРТИН БОШКОСКИ	УП 19-3-299 од 07.12.2017	1401/20148 од 02.11.2017 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
28	АНТОНИО НИКОЛОВСКИ	УП 19-3-426 од 08.06.2018	1401/10595 од 05.06.2018 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ЗАСТАПНИЦИ ВО ОСИГУРУВАЊЕ (продолжение)

29	ДЕСПИНА НИКЧЕВСКА	УП 19-3-903 од 14.12.2018	1401/20130 од 19.10.2018 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
30	САЊА ЈОВЕСКА	УП 19-3-397 од 22.03.2019	1401/4127 од 26.02.2019 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
31	ДАРКО БОЖИНОСКИ	УП 19-3-485 од 10.04.2019	1401/5706 од 20.03.2019 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
32	ТАНКИЦА ЈАНКОВСКА	19-3-425 од 08.06.2018	1401/10594 од 05.06.2018 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
33	ИЛИР МЕХМЕТИ	УП 19-3-568 од 23.08.2018	1401/15511 од 17.08.2018 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 16,18
34	МИРОСЛАВ ЗЛАТЕСКИ	УП 19-3-40 од 16.02.2017	1401/2095 од 13.01.2017 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
35	АНТОНИО ИВАНОВ	УП 19-3-21 од 16.02.2017	1401/2479 од 06.02.2017 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
36	ЌЕФСЕРЕ НУРЕДИНИ	УП 18-3-49 од 28.1.2020	1501/1557 од 21.01.2020 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
37	ЛАВДРИМ ВЕЛИУ	УП 18-3-44 од 28.1.2020 престанато да важи со донесување на Решение бр. УП 14-3-278 од 9.6.2021	1501/1109 од 15.01.2020 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
38	АЛЕЈНА БАЈРАМИ	УП 18-3-48 од 28.1.2020	1501/1558 од 21.01.2020 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ЗАСТАПНИЦИ ВО ОСИГУРУВАЊЕ (продолжение)

39	КРИСТИАН ВУРМО	УП 18-3-70 од 11.02.2020	1401/16669 од 27.08.2023 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
40	ЗЕХРА ТЕРЗИЌ	УП 14-3-46 од 16.2.2021	1501/2756 од 04.02.2021 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
41	НИНА ДАМЧЕСКИ	УП 14-3-360 од 13.04.2022 година	0402/7443 од 31.03.2022 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
42	БЕКИМ ЛЈУТА	УП 14-3-397 од 14.04.2022 година	1501/6750 од 24.03.2022 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
43	СИМОНА ТРАЈКО	УП 14-3-273 од 03.12.2024 год	1501-24203/1 од 31.05.2024 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
44	БАРИЈЕ МИСИНИ	УП 19-3-23 од 29.01.2015	1401/142 од 09.01.2014 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
45	АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЌ	УП 19-3-332 од 19.04.2018	1401/3398 од 14.02.2018 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
46	АНТУН ЧУРИЌ	УП 19-3-135 од 13.02.2019	1401/2305 од 01.02.2019 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
47	БЉЕРИМ АБАЗИ	УП 19-3-488 од 10.04.2019	1401/5943 од 22.03.2019 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
48	АРСИМ ОСМАНИ	УП 18-3-117 од 06.03.2020	1501/3898 од 18.02.2020 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
49	МИРЈЕТА ФЕТАХИ	УП 18-3-931 од 24.12.2020	1501/24459 од 11.12.2020 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ЗАСТАПНИЦИ ВО ОСИГУРУВАЊЕ (продолжение)

50	СТАНОЈКО ДОДЕВСКИ	УП 19-3-22 од 27.02.2017	2325/11 од 9.9.2011	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18
51	МИРАЉИМ САЉИУ	09-129/1 од 05.01.2012	2220/11 од 02.09.2011 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18
52	АМЕТ ЕМРУЛИ	09-108/1 од 05.01.2012	2291/11 од 09.09.2011 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18
53	ТОНИ МИЛОШЕСКИ	09-137/1 од 05.01.2012	2293/11 од 09.09.2011 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18
54	АРБЕН КАДРИЈА	09-982/4 од 28.05.2012- престанато да важи со донесување на Решение бр. 09-982/4 од 28.05.2012	871/12 од 11.04.2012 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18
55	ПЛЕУРАТ КУРТИШИ	09-3327/2 од 16.09.2011	2290/11 од 09.09.2011 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18
56	РОДНЕ ТАШЕВА	09-132/1 од 05.01.2012	2298/11 од 09.09.2011 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18
57	ДУШИЦА КОСТАДИНОВА	УП 19-3-441 од 27.06.2018	1401/11513 од 20.06.2018 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
58	СТЕФАНИЈА ЈОВАНОВА	УП 19-3-849 од 25.09.2018	1401/16577 од 05.09.2018 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
59	МИТКО ЃАВАТАЛИЕВ	09-3857/2 од 15.11.2011	2431/11 од 19.10.2011 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ЗАСТАПНИЦИ ВО ОСИГУРУВАЊЕ (продолжение)

60	НАДИЦА РИСТОВСКИ	УП 10-3-627 од 29.09.2015	1401/14856 од 23.09.2015 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
61	ТРАЈЧЕ ЛАЗАРОВ	УП 19-3-97 од 16.03.2015	0307/3755 од 02.03.2015 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18
62	КЛИМЕ СТОЈАНОВСКИ	09-125/1 од 05.01.2012- престанато да важи со донесување на Решение бр. 09-1479/2 од 18.07.2012	1275/11 од 19.09.2011 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18
63	ЕЛЕНА НИКОЛОСКА	УП 19-3-715 од 13.11.2015	1401/16450 од 20.10.2015 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
64	ЕРДИН ДАЛИП	09-2380/2 од 20.12.2012- престанато да важи со донесување на Решение бр. 07-3-32 од 24.01.2013	2630/12 од 07.12.2012 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18
65	ИРИНА ШАЈНОСКА	УП 19-3-73 од 25.01.2019	1401/866 од 14.01.2019 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
66	ФИЛИП СТРЕЗОСКИ	УП 14-3-1009 од 17.08.2023	0307/16191 од 04.08.2023 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,20
67	БОЖАНА ОРДЕВА	09-112/1 од 05.01.2012	1375/11 од 06.07.2011 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18
68	ИВАНА КОЦЕВА	09-2282/2 од 20.05.2011 престанато да важи со донесување на Решение бр. 07-3-22 од 22.01.2013 год	2283/11 од 09.09.2011 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18
69	БОЈАН КОЦЕВ	УП 19-3-927 од 27.12.2018	1401/24466 од 17.12.2018 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
70	ГОРЃЕ КУСИВАНОВ	09-4498/2 од 28.12.2011	01.11.2011 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ЗАСТАПНИЦИ ВО ОСИГУРУВАЊЕ (продолжение)

71	СТЕФАНИЈА МАНАСИЕВСКА	УП 19-3-634 од 22.10.2015	1401/8647 од 18.05.2015 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
72	ВАНГЕЛИЦА ВЕСЕВА	УП 19-3-635 од 15.10.2015	1401/8646 од 18.05.2015 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
73	БИЉАНА ПЕТРОВИЌ	УП 19-3-48 од 17.03.2017	1401/3175 од 14.02.2017 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
74	БИЛЈАНА КОЦЕВА	УП 19-3-450 од 13.07.2018	1401/10763 од 07.06.2018 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
75	УРИМ ДАНИ	09-1643/2 од 30.08.2012- престанато да важи со донесување на Решение бр. 07-3-62 од 30.01.2013	1820/12 од 16.08.2012 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
76	АЉБАН МЕХМЕДИ	УП 07-3-949 од ден 21.07.2014	1401/2401 од 07.07.2014 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
77	АМДИЈА ТАФИЛОСКИ	УП 14-3-341 од 13.04.2022 година	1501/1353 од 25.01.2022 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
78	ЛИРИМ МАКСУДИ	УП 19-3-918 од 27.12.2018	1401/23055 од 28.11.2018 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 16,18
79	ШУКРИ АЛИУ	УП 19-3-930 од 27.12.2018	1401/25108 ОД 24.12.2018 ГОД	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 16,18
80	ВЕСНА КАРАКАШОВСКА	УП 19-3-418 од ден 22.07.2015 престанато да важи со донесување на Решение бр. УП 19-3-16 од 27.02.2017 год.	1401/10820 од 25.06.2015 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
81	САШКО НИКОЛОВ	УП 14-3-227 од 30.3.2022 година	1501/5942 од 16.03.2022 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

• **ДРУШТВА ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ (продолжение)**

Во табелата подолу се презентирани друштвата за застапување во осигурување со кои СИГАЛ Иншуренс Груп АД Скопје има склучено договор заклучно со 31.12.2025:

Друштво за застапување во осиг урување (назив и седиште)	Број и датум на решение за вршење работи на застапување во осиг урување издадено од Агенција за супервизија на осиг урување	Број и датум на Договор за вршење работи на застапување во осиг урување	Класи на осигурување за кои друштвото за застапување е овластено да врши работи на застапување во осиг урување за друштвото за осиг урување	Интернет страница
Друштво за застапување во осигурување ЛАЈОН ИНС А Д Скопје бул. Авној бр. 20/2-23, Скопје	09-3873/4 од 28.12.2011 год	1401/11528 од 10.07.2015 година	123.456.789.101.112.000.000	https://www.lionins.mk/en
Друштво за застапување во осигурување РЕА ИНШУРЕНС АД Скопје ул. Максуд Садик бр. 11, Скопје	09-1389/2 од 24.08.2012 год	1991/12 од 20.09.2012 година	123.456.789.101.112.000.000	www.reainsurencgroup.mk

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

• **ОСИГУРИТЕЛНИ БРОКЕРСКИ ДРУШТВА**

Регистар на осигурително брокерски друштва					
Друштво за осигурување СИГАЛ Иншуренс Груп АД Скопје, бул. Илинден бр.1, 1000 Скопје, тел. 02 3288 800. факс 02 3215 128, https://sigal.com.mk/					
Осигурително Брокерско Друштво (назив и седиште)	Матичен број	Одговорно лице/лиценциран брокер и РБС	Број на дозвола за вршење Осигурително Брокерски Работи	РБС	Веб страна на друштвото
Осигурително брокерско друштво ЈДБ Брокер АД Скопје ул. Градски Сид блок 13, Скопје	6533027	Бранкица Павлеска со ОБ-0070 и Јулијана Станковска со ОБ-0167	12-27681/2 од 30.09.2009	ОБ09	www.jdb.mk
Осигурително брокерско друштво ИН Брокер АД Скопје ул. Т.Гологанов бр. 58/ ДТЦ Унија-кат 3, Скопје	5847974	Панче Ивановски со ОБ-0011 и Златко Михајловски со ОБ-0006	11-43442/2 од 03.12.2007	ОБ04	www.inbroker.com.mk
Осигурително брокерско друштво ЛЕГРА АД Скопје ул. . Филип Втори Македонски бр. 15/1-11, Скопје	6550606	Владимир Кипријановски со ОБ-432 и Марина Тимевска со ОБ-0150	09-184/2 од 28.12.2009	ОБ12	/
Осигурително брокерско друштво Наше Осигурување АД Кочани ул. Стево Теодосиевски бр. 2/2, 2300 Кочани	6519695	Верица Ѓоргиевска со ОБ-0061 и Венцо Митев со ОБ-0051	12-23704/2 од 27.07.2009	ОБ08	www.naseosiguruvanje.com.mk
Осигурително брокерско друштво ВФП АД Скопје ул. Загребска бр. 28Б локал 19, Скопје	6008135	Блаже Петрески со ОБ-0026 и Суазана Ѓукиќ со ОБ-0025	11-23524/2 од 19.09.2006	ОБ05	www.wvp.mk
Осигурително брокерско друштво Делта Инс Брокер АД Скопје ул. Максим Горки бр. 16/3 бр. 11/1-4, Скопје	6479952	Јасмина Маџароска Сотирова со ОБ-0047	12-5156/4 од 06.04.2009	ОБ10	www.deltains.com.mk
Осигурително брокерско друштво Еуромак Брокер АД Скопје бул. Свети Климент Охридски бр. 52, Скопје	5758874	Жарко Јовановски со ОБ-0021 и Драган Лазаревски со ОБ-0002	12-50972/3-07 од 24.03.2008	ОБ02	www.euromak.com.mk

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

• **ОСИГУРИТЕЛНИ БРОКЕРСКИ ДРУШТВА (продолжение)**

Осигурително брокерско друштво Мобилити АД Скопје ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 54/3, Скопје	6366067	Емилија Манојлова со ОБ-0184 и Владо Исјановски со ОБ-0106	12-6568/7 од 15.04.2008	ОБ06	www.mobilitybroker. com.mk
Осигурително брокерско друштво СЕДА Брокер АД Скопје ул. Франц Прешерн бр. 85-Б, Скопје	6367607	Гока Марковиќ со ОБ- 0035 и Дарко Атанасовски со ОБ- 0035	12-13085/2 од 23.05.2008	ОБ07	www.sedabroker.com. mk
Осигурително брокерско друштво ЕуроЕкспертс АД Скопје бул. Кочо Рацин бр. 38/3-13, Скопје	5747660	Гоце Атанасов со ОБ- 0003 и Биљана Атанасовска со ОБ- 0087	11-47768/2 од 17.12.2007	ОБ01	www.euroexperts. com.mk
Осигурително брокерско друштво Супер Брокер АД ул. Александар Урдаревски бб, Чучер- Сандево, Скопје	67449445	Сервет Салих со ОБ- 0153 и Јулијана Павлова со ОБ-0092	09-3106/2 од 07.10.2011	ОБ16	www.sb.mk
Осигурително брокерско друштво Кораб Инс АД Скопје ул. Маршал Тито бр. 33, Скопје	6759866	Даниела Јовановска ОБ -0360 и Горица Костова ОБ-0365	09-355/2 од 26.01.2012	ОБ18	www.korabins. com
Осигурително брокерско друштво Цертус АД Скопје ул. Васил Ѓоргов“ бр.21/1, Скопје	6782817	Трајче Митровски со ОБ-0207 и Билјана Петреска со ОБ -0207	09-656/2 од 18.04.2012	ОБ19	www.certus.mk
Осигурително брокерско друштво Полиса Плус АД Скопје ул. Народен Фронт бр. 29/32, Скопје	6704115	Теодора Божиновска со ОБ -0245 и Катарина Бошковска со ОБ-0351	09-1712/2 од 07.06.2011	ОБ15	www.polisaplus.com. mk
Осигурително брокерско друштво Мега Брокер АД Кеј 13 Ноември, зграда 3/1, Скопје	6892469	Горан Василевски со ОБ-0303 и Александар Велковски со ОБ – 0307	УП 07-1-386 од 19.07.2013	ОБ24	www.megabroker. com.mk

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

• **ОСИГУРИТЕЛНИ БРОКЕРСКИ ДРУШТВА (продолжение)**

Осигурително брокерско друштво Нов Осигурителен Брокер АД Скопје Ул. Коле Неделковски бр. 12А-1, Скопје,	6805620	Велко Николовски со ОБ-0201 и Деница Мишевска со ОБ-0079	09-1073/5 од 06.07.2012	ОБ20	www.nob.mk
Осигурително брокерско друштво Асуц Брокер АД Скопје ул.Едвард Кардељ 26б, Скопје	6848397	Магдалена Гечева со ОБ-0253, Драгица Илиевска со ОБ-0252	УП-07-1-111 од 05.02.2013	ОБ22	www.asucbroker.mk
Осигурително брокерско друштво ЦВО Брокер АД ул.15ти Корпус бр.292, Охрид	6852262	Пешевска Верица со ОБ-0288 и Македонка Ангеловска.	УП 07-1-45 од 21.01.2013	ОБ21	www.cvobroker.mk
Осигурително брокерско друштво АМ Брокер АД Скопје, ул. 16та Македнска Бригада бр. 2, Скопје	6923054	Елена Тодорова со ОБ-0040 Радмила и Крстевска Веселинова со ОБ-0076	УП 07-1-1011 од 26.12.2013	ОБ26	www.ambroker.mk
Осигурително брокерско друштво ВИА БРОКЕР АД Скопје, ул. 1721 бр. 29, Глумово-Сарај, Скопје	6932541	Идриз Нуиши со ОБ-0306 Алие Нуиши со ОБ-0329	УП 07-1-206 од 31.01.2014	ОБ27	www.via.com.mk
Осигурително брокерско друштво ВЕБЕР ГМА АД Битола, ул. Михајло Бојациев бр.6, Битола	6995683	Зоран Брглевски со ОБ-0346 и Ивановска Лилјана со ОБ-0210	УП 07-1-1020 од 07.10.2014	ОБ28	/
Осигурително брокерско друштво МАК ТРЕНД БРОКЕР АД Скопје, ул. Н.Русински бр. 3А-1/13, Скопје	7000901	Горјан Трајковски со ОБ-0367 и Робертина Ивановска со ОБ-0364	УП 07-2-1438 од 28.11.2014	ОБ30	www.maktrendbroker.mk
Осигурително брокерско друштво Порше Брокер АД Скопје, ул. Босна и Херцеговина бр.3, Скопје	7074158	Александар Димитриевиќ со ОБ-0414 и Симона Илиоска со ОБ-0413	УП 19-1-436 од 24.09.2015	ОБ31	www.porscheleasing.com.mk
Осигурително брокерско друштво ЕОС БРОКЕР АД Скопје ул. Перо Наков бр. 25, Гази Баба, Скопје	7123590	Васо Чавдаровски со ОБ-316 и Маја Галевска со ОБ-0426	УП 19-1-37 од 01.04.2016	ОБ33	www.eosbroker.mk

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

• **ОСИГУРИТЕЛНИ БРОКЕРСКИ ДРУШТВА (продолжение)**

Осигурително брокерско друштво РИЗИКО ОСИГУРУВАЊЕ АД СКОПЈЕ, ул. Балканска бр.1/1- 28, Скопје	7216572	Борис Спасовски со ОБ-0476 и Петар Стојановски со ОБ- 0477	УП 19-1-136 од 19.06.2017	ОБ36	www.riziko.mk
Осигурително брокерско друштво ОНЕ БРОКЕР АД Скопје, ул. Франклин Рузвелт бр. 35, Скопје (поранешен назив ВИН БРОКЕР АД Скопје)	7238541	Горан Дамчески со ОБ- 0495 и Иван Стевков	УП 19-1-258 од 10.10.2017	ОБ-0494	www.onebroker.mk
Осигурително брокерско друштво АУРОН БРОКЕР АД Струга, ул. Индустриска бр. 4 – Босна/Путеви Струга	7215266	Бојан Спасевски со ОБ- 0327 и Горан Којчески со ОБ-0481	УП 19-1-117 од 19.6.2017	ОБ35	www.auronbroker.com
Осигурително брокерско друштво БРОЛИНС АД Скопје, ул. 8ма Ударна Бригада бр. 31/1-5, Скопје	7328257	Лолита Младеновска со ОБ-0537 и Соња Саболиќ со ОБ-0262	УП 19-1-904 од 27.12.2018	ОБ38	www.brolins.mk
Осигурително брокерско друштво ПЕТРОЛ ОИЛ БРОКЕР АД Скопје, ул. 1 бр. 36, Ново Село, Скопје	7151403	Бојан Змејковски со ОБ-0461 и Јовица Латиновски со ОБ-0358	УП 19-1-640 од 2.9.2016	ОБ34	www.petrol-oil.mk
Осигурително брокерско друштво МАКОАС БРОКЕР АД СТРУМИЦА, ул. Јанко Цветинов број 43, Струмица	6884210	Александар Иванов со ОБ-0565	УП 19-1-93 од 25.02.2019	ОБ40	www.makoas.mk
Осигурително брокерско друштво СМАРТ МАНИ СОЛУШНС АД Скопје, ул. Благој Давков бр.16/1-1, Скопје	7359276	Жарко Настевски со ОБ-0292 и Маја Николовска со ОБ-0505	УП 19-1-536 од 07.06.2019	ОБ41	/
Осигурително брокерско друштво ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ АД Струмица, ул. Маршал Тито бр.4-1, Струмица	7379005	Бранислав Најдов	УП 19-1-639 од 27.08.2019 год	ОБ42	www.ibisins.mk
Осигурително брокерско друштво ЕНСА БРОКЕР АД Скопје, ул. 1723, Сарај, Скопје	7351267	Таќи Хаџи Лега со ОБ- 0048 и Кристина Ќулумоска со ОБ-0393	18-1-50 од 06.02.2020 год	ОБ44	www.ensabroker.mk

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

• **ОСИГУРИТЕЛНИ БРОКЕРСКИ ДРУШТВА (продолжение)**

Осигурително брокерско друштво ВЕГА ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје Бул. Свети Климент Охридски бр.45 мез.лок.10 Скопје (поранешен назив ОМАДА ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје)	7432976	Диме Саров со ОБ- 0393	УП1 18-1-465 од 10.06.2020 година	ОБ45	/
МИНТ ИНС АД Скопје, ул. Пиринска бр. 52, Скопје (поранешен назив А- ТИМ АД Скопје)	6464033	Сузана Грачанин со ОБ-0018	12-2677/7 од 10.03.2009	ОБ11	www.mintins.mk
Осигурително брокерско АЛФА БРОКЕР АД Куманово, ул. Доне Божинов бр.2 Куманово	7388306	Маја Антевска Додевска со ОБ- 0071	/	ОБ43	www.alfabroker.mk
Осигурително брокерско Друштво М Брокер АД Скопје, ул Ленинова бр. 81-1/1.2, Скопје	7594232	/	УП1-14-1-52 од 07.04.2022 година	/	https://mcash.mk/ mbroker
Осигурително брокерско друштво БД Брокер АД Дебар, ул.Скопска бр.1-2/1	7603053	Беатриса Колеци	УП 14-1-608 од 30.06.2022	/	https://www. bdbrokerdebar.com
Осигурително брокерско Друштво ВИНЕРС ГРУП АД Скопје, ул. 11ти Октомври бр. 25 Скопје	7597452	Кирил Каранаков ОБ- 0078 и Роберт Османовиќ ОБ - 0530	УП1-14-1-436 од 14.6.2022 година	/	https://www. winnersgroup.mk/
Осигурително брокерско Друштво Премиум Иншуренс АД Скопје, ул. Мајаковски бр. 21-5, Скопје	7694334	/	/	/	/
Осигурително Брокерско Друштво ГРЕКО Интернационал АД Скопје, ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 28/1-кат4 ДП1 Скопје	7698950	/	УП 14-1-809 од 20.9.2023	/	www.greco.mk www.greco.com.mk

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

• **ОСИГУРИТЕЛНИ БРОКЕРСКИ ДРУШТВА (продолжение)**

Осигурително Брокерско Друштво ГАП ОСИГУРУВАЊЕ, Скопски Пат бр. 7, Тетово	7737424	/	14-1-1116 од 12.12.2023	/	https://falcon.mk/ web_osb/home.html
Осигурително брокерско друштво ИУТЕ САФЕ АД Скопје, ул. Пиринска бр. 29, Скопје АД Скопје	7796331	Владимир Попадиќ, Петар Васев	УП 14-1-167 од 2024- 08-05	/	https://iute.mk/
Осигурително брокерско друштво ИНКО АД Скопје, ул. 11 Октомври бр. 86 - 1 / 1 Скопје	7835434	Дарко Божиноски	УП 14-1-16 од 14.03.2025	ОБ44	https://inco.com.mk/

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ТУРИСТИЧКИ АГЕНЦИИ

Во табелата подолу се презентирани туристичките агенции со кои СИГАЛ Иншуренс Груп АД Скопје има склучено договор:

Регистар на туристички агенции						
Друштво за осигурување СИГАЛ Иншуренс Груп АД Скопје, бул. Илинден бр.1, 1000 Скопје, тел. 02 3288 800. факс 02 3215 128, https://sigal.com.mk/						
Туристичка агенција (назив и седиште)	Овластено Лице	Број и Датум на склучување на Договор за продажба на полиси патничко осигурување	Класа на осиг.	Град	Веб страна	Важност
Друштво за транспорт, трговија и услуги Лим Бус Дооел Експорт-Импорт - ул.101 бр.100 Чelopeк Тетово	Алим Лимани	1895/13-2 од 01.08.2013	18	Тетово	http://www.limbus.mk/	неопределено
Друштво за трговија, туризам и услуги Шар Експрес Рамадан Дооел Увоз-Извоз -ул. Илинденска бб локал 2 Тетово	Рамадан Идризи	489/12-1 од 01.03.2012	18	Тетово	https://www.sharrexpress.com/	неопределено
Трговско Друштво за производство, трговија и превоз на патници Алба Туристфарт Дооел Увоз-Извоз -ул.Иво Лола Рибар бр.359 Тетово	Беким Али	731/11-1 од 01.04.2011	18	Тетово	www.facebook.com/albaturist.dk/	неопределено
Друштво за организација на туристички патувања и продажба на билети АО Генералтурист - ул.Климент Охридски бр.60 Скопје	Аркан Керим	1006/11-1 од 06.05.2011	18	Скопје	http://www.generaltourist.com.mk/	неопределено

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Туристичка Агенција Војажер Туристички Сервис ДОО - Бул.Авној бр.106-4/6, Скопје	Мимоза Конеска	1044/10-1 од 31.05.2010	18	Скопје	http://www.voyager.com.mk/ za-nas/	неопределено
Друштво за производство ,трговија,туризам и услуги Гема ДООел - ул.Даме Груев бр.39 Охрид	Румен Атанасоски	2374/12-1 од 06.11.2012	18	Охрид	http://www.gematravel.com/	неопределено
Компанија Ике Трејд ДОО Скопје -ТА Мак Свисс - ул.Максим Горки бр.17, Скопје	Елизабета Дуковска	1201/10-1 од 18.06.2010	18	Скопје	/	неопределено
Друштво за промет и туризам Еуро-Тоурс Травел ДООел Експорт-Импорт Тетово	Емин Бислими	01/12-1 од 13.01.2012	18	Тетово	http://www.eurotunist.com. mk/	неопределено
Трговско Друштво за производство, трговија и услуги Елида ДООел Експорт Импорт - ул.Боро Шаин бр.4 Охрид	Елида Битрак	1254/12-1 од 04.06.2012	18	Охрид	http://elidaturs.mk/	неопределено
Туристичка Агенција ЕМ Травел & ЕР Сервис Охрид ДОО - Бул.Туристичка бр.50 Охрид	Михајло Арсенов	1511/12-1 од 09.07.2012	18	Охрид	/	неопределено

Туристичка Агенција Канес Турс ДООел - ул.Маршал Тито Т.Ц Импортане бр.9 ,Гостивар	Елмедин Хасани	592/12-1 од 16.03.2012	18	Гостивар	/	неопределено
Трговско Друштво за производство,трговија ,транспорт и услуги Лале ДООел - с.Пештани Охрид	Кристијан Башоски	2283/12-1 од 29.10.2012	18	Охрид	http://www.laletours.com/	неопределено
Туристичка Агенција Њујорк Компани Експорт Импорт- Бул.Гоце Делчев бб Гостивар	Азис Исмаили	610/12-1 од 16.03.2012	18	Гостивар	/	неопределено

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Туристичка Агенција Авионет Доо - ул.Градски Сид 4/7 Скопје	Бојан Рафајловски	2367/11-1 од 01.12.2011	18	Скопје	http://www.avio.net.mk/ page-contact-us/	неопределено
Друштво за трговија,транспорт,туризам, угостителство и услуги ТД Делфина Турс -Скопје	Венера Гиевска	323/12-1 од 13.02.2012	18	Скопје	http://www.delfins.com. mk/	неопределено
Друштво за туризам, трговија и услуги Хисар Туризам Дооел - ул.Качанички Пат бб, Визбегово Скопје	Риза Балкан	1820/13-1 од 22.07.2013	18	Скопје	http://www.hisartravel.com. mk/	неопределено
Друштво за Туризам Либерти Аир Дооел - ул.Александар Здравковиќ бр.20 Куманово	Веби Бедиу	1926/13-1 од 06.08.2013	18	Куманово	http://www.libertyair.info/	неопределено

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Друштво за превоз на патници, трговија и туристички услуги Шарп Травел Дооел Експорт-Импорт - ул.Илинденска бр.47 Тетово	Мемет Скендери	2258/13 од 17.09.2013	18	Тетово	/	неопределено
Друштво за производство, трговија и превоз на патници и стоки Еуро-Спринт Дооел,Тетово	Ајет Селмани	2256/13 од 17.09.2013	18	Тетово	http://www.eurosprint.com.mk/	неопределено
Друштво за трговија и услуги Вардар -Турс Митат Дооел Експорт Импорт - ул.Цветан Димов бр.29 ТЦ Чаирчанка локал 4 Скопје	Митат Зекири	1763/13-1 од 01.07.2013	18	Скопје	/	неопределено
Друштво за производство, трговија и услуги ИТА АИР Травел Дооел Увоз-Извоз - ул.Битпазарска бр.37 Чаир Скопје	Енвер Асани	370/13 од 13.02.2013	18	Скопје	/	неопределено
Друштво за туризам, промет и услуги Џет Ер Конекшн Доо - ул.Битпазарска бр.75 Чаир Скопје	Атнан Адеми	203/11-1 од 01.02.2011	18	Скопје	/	неопределено
Друштво за автотранспорт, трговија и услуги ПАН-ПРОМЕТ Увоз-Извоз Дооел,Подружница Туристичка Агенција Мартин - ул.Ленинов бр.18 Велес	Божана Ордева	02/11-1 од 03.01.2011	18	Велес	https://martintravel.com.mk/web/	неопределено
Друштво за туризам ,трговија и услуги Еуро Турист Зибер Дооел - ул.Илинденска бр.64/9 Тетово	Зибер Бислими	1030/13-1 од 09.04.2013	18	Тетово	/	неопределено
Друштво за производство, трговија и услуги Либертас Флај Дооел Увоз-Извоз - ул.Битпазарска бр.19 Скопје	Назмие Пацоли-Бектеши	2200/11-1 од 01.09.2011	18	Скопје	/	неопределено
Друштво за производство,туризам, трговија и услуги Шар Реисен Дооел Експорт-	Јумни Јакупи	03/11-1 од 03.01.2011	18	Тетово	/	неопределено

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Импорт - ул.Маршал Тито бр.146 Тетово						
Друштво за туризам, трговија и услуги АА. Скај Лаин Дооел - Бул.Кочо Рацин бр.14 локал 10 Скопје	Сеад Зиљкиќ	1011/12-1 од 02.05.2012	18	Скопје	http://www.skyline.mk/	неопределено
Друштво за туризам,услуги,трговија и превоз Сат-Бус Травел Дооел Увоз-Извоз - ул.Борис Кидрич бб Тетово	Дритон Исмаили	2336/13 од 26.09.2013	18	Скопје	http://satbus.mk/	неопределено
Друштво за промет,трговија и услуги Саб Турс Дооел Увоз Извоз - ул.Цветан Димов ТЦ Чаирчанка лок.5, Скопје	Бурхан Алили	1401/18970 од 01.10.2019	18	Скопје	/	01.10.2021
Друштво за транспорт,трговија и услуги Идо -Тоурс Дооел Експорт- Импорт -ул.174 бр.18 с.Мала Речица- Тетово	Несим Исмаиљи	1401-1088 од 11.03.2014	18	Скопје	http://idotours.com.mk/	неопределено
Друштво за услуги, трговија,деловни активности и образование ЈК Травел Дооел Увоз-Извоз Битола- ул.Страшо Пинџур бр.7 Битола	Горан Јошевски	1401-1208 од 14.03.2014	18	Скопје	https://jk.com.mk/	неопределено
Јавно трговско друштво за туризам,трговија и услуги Христо Пајаковски и др.Орбита Битола ЈТД - ул.Прилепска бр.13/А/7 Битола	Миле Пајаковски	1401-1446 од 04.04.2014	18	Скопје	www.orbita.mk	неопределено
Друштво за транспорт, трговија и туристички услуги Рилиндја Турист Дооел Експорт- Импорт Тетово ул.Илинденска бр.81/А Тетово	Мирсад Рамадани	1401-3532 од 27.10.2014	18	Тетово	http://rilindjaturist.com	неопределено

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Агенција за туризам и услуги Пеликан Љубин Котевски ДОО Ресен - ул.Ленинова бр.33 Ресен	Љубин Котевски	1401/18859 од 30.09.2019	18	Ресен	/	30.09.2021
Друштво за производство ,трговија и услуги Арби Реисен Дооел Експорт-Импорт - ул.Ван Вардарска 66 Тетово	Севди Емшија	1401/21372 од 25.11.2016	18	Тетово	http://www.arbi-reisen.de/	неопределено
Друштво за транспорт, трговија и туристички услуги Полог Турист - ИИБ Дооел Тетово	Кујтим Шабани	1401/18862 од 30.09.2019	18	Тетово	www.pollogtunist.ch	30.09.2021
Трговско друштво за угостителство, туризам, трговија и услуги Вис Пој Дооел Охрид - бул.Македонски Просветители бр.1 Охрид	Олег Маленко	1401/18855 од 30.09.2019	18	Охрид	http://vispoj.com.mk/mak/	30.09.2021
Друштво за производство, трговија и услуги Маркијан Амон Дооел увоз-извоз Прилеп, Туристичка агенција ОРБИТА -ул. Александар Македонски бр.125А Прилеп	Сузана Ширкоска	1401/7605 од 17.04.2018	18	Прилеп	/	27.03.2020
Друштво за туризам и услуги Интер Травел Сервис Охрид Дооел - ул. СВ.Климент Охридски бр.37 Охрид	Олгица Мирческа	1401/24179 од 12.12.2018	18	Охрид	/	12.12.2020
Друштво за туризам, трговија и услуги Туристичка Агенција Конзул Травел Дооел Скопје - ул.Никола Карев бр.20/локал 29 Скопје	Олга Дика	1401/1824 од 25.01.2019	18	Скопје	/	25.01.2021
Друштво за туризам, трговија и услуги Туристичка Агенција ДППУТ Весна -Турс Дооел Скопје - ул.Анри Барбис бр.61-1/2 Скопје	Весна Филипова	1401/1824 од 25.01.2019	18	Скопје	/	25.01.2021

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Друштво за трговија, транспорт и услуги Арсими Цомпани Дооел увоз-извоз Тетово	Артон Нуредини	1401/2725 од 07.02.2019	18	Тетово	/	07.02.2021
Друштво за туризам, трговија и услуги Туристичка Агенција Корали Травел Дооел увоз-извоз Неготино - ул.Пекарев бр.2 Неготино	Анита Ѓорчева	1401/339 од 04.01.2019	18	Неготино	/	04.01.2021
Туристичка Агенција Виктория Турист Цаколи Дооел Скопје - ул.Битпазарска бр.89 Скопје Чаир	Нијази Исени	1401/3123 од 13.02.2019	18	Скопје	/	13.02.2021
Друштво за трговија и услуги Стаф 2014 Доо Скопје - ул.Балканска бр.1 Скопје Кисела Вода	Ана Марија Алексова	1401/3209 од 14.02.2019	18	Скопје	/	14.02.2021
Друштво за трговија, транспорт и услуги Фламинго Травел Дооел експорт-импорт Тетово - ул.19-ти Ноември бр.3 Тетово	Бесар Нуредини	1401/7657 од 17.04.2019	18	Тетово	/	19.03.2021
Друштво за производство трговија и услуги Арбус Травел Дооел Тетово - ул.Иво Лола Рибар бр.345 Тетово	Ружди Јонузи	1401/8745 од 07.05.2019	18	Тетово	/	07.05.2021
Трговско друштво за трговија и услуги и туризам Вас Тоур Оператор Доо -ул. Васил Главинов бр.14-2/6 Скопје-Центар	Беркан Ибиши	1401/9678 од 17.05.2019	18	Скопје	www.vas.mk	неопределено

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Друштво за туризам ЕТЦ Травел Дооел Скопје - ул.Васил Главинов бр.3 Скопје Центар	Ветон Груби	1401/19869 од 15.10.2019	18	Скопје	/	неопределено
Друштво за трговија и услуги Голден Груп ГТП Дооел Струмица - ул.Браќа Миладинови бр.8 Струмица	Елена Павлова	1401/25549 од 25.12.2019	18	Струмица	/	25.12.2021
Друштво за услуги АВИО ТРАВЕЛ ЦЕНТЕР ДОО Скопје, ул.Гуро Гаковиќ бр.18-л.2 Скопје	Блашко Велиновски	1501/20175 од 09.10.2020	18	Скопје	http://atc.com.mk/	09.10.2022
Туристичка агенција ВЕРОНА ТРАВЕЛ ТП Бедрие Ракип Рауфи, ул.Борис Кидрич бр.13/А, Скопје	Бедрие Рауфи	1501/25715 од 28.12.2020	18	Тетово	/	28.06.2021
РЕА ТРАВЕЛ АГЕНЦИИ ТП ТЕТОВО, ул. Илинденска бр.53Г, Тетово	Фатлинд Руфати	1501/3932 од 18.02.2021	18	Тетово	/	10.02.2023
Друштво за трговија туризам и транспорт ЕУРО- ФЕСТ Јамин ДООЕЛ, ул.101 бр.15, Тетово	Енис Џафери	1502/6303 од 24.03.2021	18	Тетово	/	24.03.2023
Друштво за транспорт трговија и услуги ЛИМ БУС ДООЕЛ, ул. 101 бр. 100, Челопек Брвеница	Алим Лимани	1203/10782 од 16.05.2022	18	Тетово	http://www.limbus.mk/mk/index.html/	16.05.2023
Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги РЕА ТРАВЕЛ 20 ДООЕЛ Тетово, ул.Илинденска бр. 53Г, Тетово	Фатлинд Руфати	1501/13446 од 17.06.2022	18	Тетово	/	17.06.2023

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Друштво за туризам и услуги ГВЛ Соколов Травел ДООЕЛ Оризари, Кочани	Валирија Соколова	0306/5316 од 08.03.2023 година	18	Кочани	http://sokolov.mk	неопределено
Туристичка агенција ПОИНТ ОФ ТРАВЕЛ ДООЕЛ Тетово	Љирим Рамадани	1301/5766 од 15.03.2023 година	18	Тетово	/	неопределено
Друштво за туризам трговија и услуги Сансет травел ДОО, Кавадарци	Илија Даневски	0306/7045 од 04.04.2023	18	Кавадарци	https://sansettravel.online/	неопределено
Друштво за производство, трговија и услуги МАЈТРИП увоз-извоз дооел Битола	Мартин Гроздановски	0306/7348 од 07.04.2023	18	Битола	https://mytrip.mk	неопределено
Друштво за туризам, трговија и услуги СУПЕР ТРАВЕЛ ДООЕЛ Кавадарци	Родне Ташева	0306/7633 од 11.04.2023	18	Кавадарци	https://supertravel.com.mk	неопределено
Туристичка агенција ИНТЕР ТРАВЕЛ СЕРВИС ДООЕЛ Охрид	Олгица Мирческа	1301/8303 од 20.04.2023	18	Охрид	https://www.intertravelohrid.com/	неопределено
ХАНИ ТРАВЕЛ АГЕНЦИ ДООЕЛ Охрид	Хани Абу Маллух	1301/8304 од 20.04.2023	18	Охрид	/	неопределено
Туристичка агенција Еуротурс-Ехп ДООЕЛ Струга	Шенај Мустафаи	1301/8711 од 27.04.2023	18	Струга	/	неопределено

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Друштво за транспорт и туризам ПИЛОТ ТРАВЕЛ Скопје	Ивица Крстевски	1301/9105 од 05.05.2023	18	Скопје	https://www.pilottravel.com.mk	неопределено
ОСКАР ТУРИСТ ДООЕЛ ДЕБАР, ул. 8ми септември бр. 40 Дебар	Виган Скара	1501/17548 од 22.08.2023	18	Дебар	/	
АРБИ ТРАВЕЛ ДООЕЛ, ул. Илинденска бр.79, Тетово	/	1501-7751 од 27.02.2024	18	Скопје	/	
Туристичка агенција : ЕУРО ТРАВЕЛ ИМСА ДООЕЛ, ул. Илинденска бр.81, Тетово	/	1501-25360/1 од 05.06.2024	18	Тетово	/	
Туристичка агенција : Титаниум Травел Кочани – ИНФЕРНО ДОО Кочани	/	0307-35300 од 02.07.2025	18	Кочани	/	
Туристичка агенција : ДППУТ Весна-Турс ДООЕЛ Скопје	/	0306-53102 од 29.09.2025	18	Скопје	/	

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ЛИСТА НА ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

Друштвото за осигурување СИГАЛ Иншуренс Груп АД, Скопје во текот на деловната 2025 година има склучено договори за осигурување во следните класи на осигурување (износите се во илјади денари):

		Премија		
		Број на склучени договори	Бруто полисирана премија	Бруто резерви за преносни премии
		100	101	102
КЛАСА 01 - Осигурување од последици на несреќен случај - НЕЗГОДА	01	111.930	68.077	29.944
Осигурување на лица од последици на незгода при и надвор од редовна дејност	0101	397	34.597	12.076
Осигурување на лица од последици на незгода во моторните возила и при извршување на посебна дејност	0102	110.198	25.648	13.251
Осигурување на ученици и студенти од последици на незгода и посебни осигурувања на младина од последици на незгода	0103	119	3.936	2.652
Осигурување на гости, посетители на приредби, излетници и туристи од последици на незгода	0104	6	325	122
Осигурување на потрошувачи, претплатници, корисници на останати јавни услуги и сл. од последици на незгода	0105	0	0	0
Останати посебни осигурувања од последици на незгода	0106	1	102	82
Задолжително осигурување на патници во јавниот сообраќај од последици на незгода	0107	1.054	3.248	1.677
Осигурување на раководители (менаџери) од последици на незгода	0108	1	57	16
Останати осигурувања од последици на незгода	0199	154	164	68
КЛАСА 02 - Здравствено осигурување	02	929	166.081	69.758
Дополнително здравствено осигурување согласно Законот за доброволно здравствено осигурување	0201	0	0	0
Приватно здравствено осигурување согласно Законот за доброволно здравствено осигурување	0202	0	0	0
Останати доброволни здравствени осигурувања	0299	929	166.081	69.758
КЛАСА 03 - Осигурување на моторни возила (каска)	03	4.222	133.620	67.902
Каска осигурување на моторни возила на сопствен погон	0301	3.196	126.294	64.077
Останати осигурувања на моторни возила	0399	1.026	7.326	3.825
КЛАСА 04 - Осигурување на шински возила (каска)	04	0	0	0
Каска осигурување на шински возила	0401	0	0	0
Останати осигурувања на шински возила	0499	0	0	0
КЛАСА 05 - Осигурување на воздухоплови (каска)	05	1	4.698	3.784
Каска осигурување на воздухоплови	0501	1	4.698	3.784
Останати осигурувања на воздухоплови	0599	0	0	0
КЛАСА 06 - Осигурување на пловни објекти (каска)	06	3	66	22
Каска осигурување на пловни објекти	0601	3	66	22
Останати осигурувања на пловни објекти	0699	0	0	0
КЛАСА 07 - Осигурување на стока во превоз (карго)	07	186	14.488	1.192
Осигурување на стока во меѓународен превоз	0701	77	6.668	853

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Осигурување на стока во домашен превоз	0702	109	7.820	339
Останати осигурувања на стока во превоз	0799	0	0	0
КЛАСА 08 - Осигурување на имот од пожар и природни непогоди	08	5.820	63.265	25.792
Осигурување на имот на физички лица	0801	3.803	10.885	5.089
Осигурување на посеви и плодови	080101	0	0	0
Осигурување на животни	080102	0	0	0
Осигурување на објекти во градба и монтажа	080103	0	0	0
Осигурување на градби и/или нивна содржина (освен 080105)	080104	1.412	4.045	1.919
Домаќинско осигурување	080105	2.097	4.963	2.509
Останати осигурувања на имот на физички лица	080199	294	1.877	661
Осигурување на имот на правни лица	0802	2.017	52.380	20.703
Осигурување на посеви и плодови	080201	0	0	0
Осигурување на животни	080202	0	0	0
Осигурување на објекти во градба и монтажа	080203	0	0	0
Осигурување на градби и/или нивна содржина (освен 080205 и 080206)	080204	1.172	16.619	7.244
Осигурување на имот на електроенергетски претпријатија	080205	5	1.869	487
Осигурување на имот на телекомуникациски претпријатија	080206	0	0	0
Останати осигурувања на имот на правни лица	080299	840	33.892	12.972
КЛАСА 09 - Други осигурувања на имот	09	3.143	206.762	73.287
Осигурување на имот на физички лица	0901	2.195	3.826	1.902
Осигурување на посеви и плодови	090101	0	0	0
Осигурување на животни	090102	0	0	0
Осигурување на објекти во градба и монтажа	090103	6	16	7
Осигурување на градби и/или нивна содржина (освен 090105)	090104	0	0	0
Домаќинско осигурување	090105	2.137	3.659	1.823
Останати осигурувања на имот на физички лица	090199	52	151	72
Осигурување на имот на правни лица	0902	948	202.936	71.385
Осигурување на посеви и плодови	090201	0	0	0
Осигурување на животни	090202	0	0	0
Осигурување на објекти во градба и монтажа	090203	65	14.304	22.259
Осигурување на градби и/или нивна содржина (освен 090205 и 090206)	090204	0	0	0
Осигурување на имот на електроенергетски претпријатија	090205	25	37.967	8.471
Осигурување на имот на телекомуникациски претпријатија	090206	0	0	0
Останати осигурувања на имот на правни лица	090299	858	150.665	40.655
КЛАСА 08+09 - Осигурување на имот	89	6.729	270.027	99.079
Осигурување на имот на физички лица	8901	3.901	14.711	6.991
Осигурување на посеви и плодови	890101	0	0	0
Осигурување на животни	890102	0	0	0
Осигурување на објекти во градба и монтажа	890103	6	16	7
Осигурување на градби и/или нивна содржина (освен 890105)	890104	1.412	4.045	1.919
Домаќинско осигурување	890105	2.137	8.622	4.332
Останати осигурувања на имот на физички лица	890199	346	2.028	733
Осигурување на имот на правни лица	8902	2.828	255.316	92.088
Осигурување на посеви и плодови	890201	0	0	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Осигурување на животни	890202	0	0	0
Осигурување на објекти во градба и монтажа	890203	65	14.304	22.259
Осигурување на градби и/или нивна содржина (освен 890205 и 890206)	890204	1.172	16.619	7.244
Осигурување на имот на електроенергетски претпријатија	890205	29	39.836	8.958
Осигурување на имот на телекомуникациски претпријатија	890206	0	0	0
Останати осигурувања на имот на правни лица	890299	1.562	184.557	53.627
КЛАСА 10 - Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила	10	196.980	1.119.900	549.779
Задолжително осигурување на сопственици односно корисници на моторни возила од одговорност за штети на трети лица (ЗАО)	1001	140.653	837.730	425.181
Патнички автомобили	100101	114.778	670.052	341.009
Товарни возила	100102	12.680	132.636	66.378
Автобуси	100103	673	16.930	9.395
Влечни возила	100104	1.229	1.015	516
Специјални возила	100105	92	322	169
Моторцикли и скутери	100106	8.287	14.288	6.463
Приклучни возила	100107	2.462	764	382
Работни моторни возила	100108	452	1.723	869
Возила за време на пробни возења и престој во складишта	100109	0	0	0
Возила за време на доопремување на сопствени оски (пер акс)	100110	0	0	0
Моторни возила со пробни таблци	100111	0	0	0
Возила за време на поправка во автомеханичарски и авторемонтни работилници и во работилници за перење и подмачкување	100112	0	0	0
Возила со посебни регистарски ознаки кои се во промет на територија на РМ	100113	0	0	0
Зелен картон (ЗК)	1002	55.123	266.126	118.170
Патнички автомобили	100201	51.305	230.254	100.848
Товарни возила	100202	1.379	23.214	11.287
Автобуси	100203	201	3.402	1.635
Влечни возила	100204	9	50	24
Специјални возила	100205	35	188	98
Моторцикли и скутери	100206	832	1.520	605
Приклучни возила	100207	1.356	7.465	3.652
Работни моторни возила	100208	6	33	21
Гранично осигурување (ГР)	1003	796	4.577	657
Патнички автомобили	100301	796	4.577	657
Товарни возила	100302	0	0	0
Автобуси	100303	0	0	0
Влечни возила	100304	0	0	0
Специјални возила	100305	0	0	0
Моторцикли и скутери	100306	0	0	0
Приклучни возила	100307	0	0	0
Работни моторни возила	100308	0	0	0
Доброволно осигурување на сопственици, односно корисници на моторни возила од одговорност за штети на трети лица	1004	0	0	0
Осигурување од одговорност на возачот за примена роба за превоз во патен сообраќај	1005	408	11.467	5.771

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Останати осигурувања од одговорност од употреба на моторни возила	1099	0	0	0
КЛАСА 11 - Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови	11	1	420	338
Задолжително осигурување на сопственици, односно корисници на воздухоплови од одговорност за штети на трети лица	1101	1	420	338
Осигурување од одговорност на сопственикот, односно корисникот на воздухоплови за стока примена за превоз	1102	0	0	0
Останати осигурувања од одговорност од употреба на воздухоплови	1199	0	0	0
КЛАСА 12 - Осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти	12	171	758	385
Задолжително осигурување на сопственици односно корисници на пловни објекти од одговорност за штети на трети лица	1201	171	758	385
Осигурување од одговорност на сопственикот, односно корисникот на пловни објекти за стока примена за превоз	1202	0	0	0
Останати осигурувања од одговорност од употреба на пловни објекти	1299	0	0	0
КЛАСА 13 - Општо осигурување од одговорност	13	2.767	51.388	18.906
Осигурување од одговорност на изведувачи на градежни и монтажни работи	1301	52	1.468	1.021
Осигурување од одговорност на домаќинства	1302	1.751	226	107
Осигурување од одговорност во филмска индустрија	1303	0	0	0
Осигурување од одговорност во железничкиот сообраќај	1304	0	0	0
Осигурување од одговорност на произведувачи, продавачи и добавувачи	1305	0	0	0
Останати осигурувања од општа одговорност	1306	774	45.894	16.734
Осигурување од одговорност на проектанти	1307	0	0	0
Осигурување од одговорност на адвокати	1308	58	273	86
Осигурување од одговорност на нотари	1309	20	349	136
Осигурување од одговорност на друштва за ревизија	1310	11	442	151
Осигурување од одговорност на осигурително брокерски друштва и друштва за застапување во осигурувањето	1311	13	419	1
Осигурување од одговорност на стечајни управители	1312	9	148	64
Осигурување од одговорност на шпедитери во домашен превоз	1313	0	0	0
Осигурување од одговорност на шпедитери во меѓународен превоз	1314	0	0	0
Осигурување од одговорност на издавачи на сертификати	1315	0	0	0
Осигурување од одговорност за извршување на дејноста управување со недвижности	1316	0	0	0
Осигурување од одговорност за извршување на лекарска, стоматолошка и фармацевтска дејност	1317	51	301	107
Осигурување од одговорност за вршење туристичка дејност	1318	15	309	141
Останати осигурувања од професионална одговорност	1388	0	0	0
Останато општо осигурување од одговорност	1399	13	1.559	358
КЛАСА 14 - Осигурување на кредити	14	0	0	0
Осигурување на кредити и заеми дадени на физички лица	1401	0	0	0
Осигурување на кредити и заеми дадени на правни лица	1402	0	0	0
Осигурувања на побарувања од работи на финансиски лизинг	1403	0	0	0
Останати осигурувања на кредити	1499	0	0	0
КЛАСА 15 - Осигурување на гаранции	15	0	0	0
Осигурување на гаранции за ТИР карнети	1501	0	0	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Останати осигурувања на гаранции	1599	0	0	0
КЛАСА 16 - Осигурување од финансиски загуби	16	25	12.757	4.110
Осигурување на загубен приход поради ризик од пожар и други опасности	1601	25	12.757	4.110
Осигурување на загубен приход поради неспособност за вршење на работна дејност	1602	0	0	0
Осигурување на штети поради откуп на фалсификувани странски средства за плаќање	1603	0	0	0
Осигурување од откажување на настани и приредби	1604	0	0	0
Останати осигурувања на финансиски загуби	1699	0	0	0
КЛАСА 17 - Осигурување на правна заштита	17	0	0	0
Осигурување на трошоци за правна помош и судски спорови	1701	0	0	0
Останати осигурувања на правна заштита	1799	0	0	0
КЛАСА 18 - Осигурување на туристичка помош	18	52.305	26.742	6.079
Патничко осигурување	1801	50.047	23.160	4.194
Патничко осигурување за странци при патување или привремен престој во Р.Македонија	1802	0	0	0
Осигурување од откажување на туристички патувања	1803	0	0	0
Останати осигурувања на туристичка помош	1899	2.258	3.582	1.885
ВКУПНО	0000	260.296	1.869.022	851.278

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ЛИСТА НА ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ (продолжение)

Условите по горенаведените класи на осигурување се објавени на следниот линк на страната на Друштвото за осигурување СИГАЛ Иншуренс Груп АД Скопје:

<https://sigal.com.mk/>

Реосигурување

Друштвото е должно во друштво за осигурување регистрирано за активно реосигурување да ги реосигура обврските од договорите за осигурување, над износот што со табелата за максимално покритие е предвидено друштвото да ги покрие со сопствени средства.

Друштвото за осигурување регистрирано за активно реосигурување е должно понудените вишоци на ризици кои не може да ги покрие со сопствени средства да ги реосигура кај други друштва за осигурување регистрирани за aktivno reosiguruvawe.

Друштвото секоја деловна година донесува Програма за потребите од реосигурување, во зависност од структурата на осигурителното портфолио и да определи со кои договори за реосигурување ќе го обезбеди вишокот на ризик.

Друштвото изготвува и опис на статистичките основи кои се користат за следење на адекватноста на реосигурителното покритие, вклучително со презентација на статистичките методи кои се користени за соодветна процена на ризик.

Принципи за реосигурување , вклучувајќи и табели за максимално покритие за сите класи на осигурување

Управувачки принципи

Управувачки принципи во областа на реосигурување за друштвото ќе бидат:

- контрола на ризикот
- финансиска поддршка
- техничка поддршка

Исто така, во некои аспекти на инвестиционата политика, реосигурување ќе имаат важна улога во планирањето и управувањето на посебни портфолија.

Преку реосигурувањето, истовремено ќе се добие асистенција при оценувањето на ризикот, во подготовка на специфични производи, во администрација на побарувања, маркетинг и сл. Се очекува реосигурувачите да ги поддржат активностите на друштвото преку нудење на краткорочни и на по долг период, обуки на вработените во компанијата.

Со оглед на горенаведените принципи, покритието на друштвото во реосигурување ќе биде изведена во овие правци.

Мерка на почетниот капитал на друштвото од 3.000.000 Евра овозможува друштвото да ја прошири својата активност со задржување на задоволително ниво на ризик, како резултат на тоа и соодветните премии.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Принципи за реосигурување , вклучувајќи и табели за максимално покритие за сите класи на осигурување (продолжение)

Управувачки принципи (продолжение)

Понатамошното зголемување на нивото може да се постигне со пренесување на значителен дел од активностите во реосигурување врз основа на посебни портфолија или доброволни реосигурување за специјални покритија.

Зголемувањето на активностите во наредните години ќе биде проследено со зголемување на волуменот на реосигурување што ќе го купи друштвото.

Сепак, треба да се наведе дека условите на пазарот на реосигурување имале флукуација во последниве години. Овие ќе го услови на некој начин и купувањето на оптимални форми и нивоа, во зависност од понудената цена на капацитетите.

Видови можни договори

1. Quota Share (сразмерно делење), ја пренесува истата сразмерност на секој ризик во паричникот на реосигурувачот. Сразмерноста на добиените премии од реосигурувачот е еднаква на сразмерноста на штетите кои истиот ќе ги плати. Предноста на овој вид договор е едноставноста на постапките и намалувањето на управните трошоци. Може да се примени на моторните осигурувања.
2. Surplus (договор за вишокот), пренесува еден дел од ризикот од полисите со висок ризик на осигурување. Во овој вид на договори реосигурувачот дел се изразува како множество на делот што го задржал што го задржал осигурувачот. Управните трошоци се повисоки, но предност претставува определувањето на границата на задржување, во зависност од природата на ризикот.
3. Excess of Loss (вишок на загуби) го ограничува трошоците на осигурувачот за една или повеќе штети поврзани за една полиса. Договорите од овој вид го заштитуваат осигуреникот од загуби кои преминуваат определен фиксен износ.
4. Катастрофа го ограничува вкупниот износ на трошоците на сите штети кои произлегуваат од само еден настан.

Факултативно осигурување

Преку овој вид на реосигурување на реосигурувачот го презема секој ризик на посебен начин. Причини за примена на овој вид на реосигурување се:

- Договорите имаат ограничувања за видот на ризикот кој го покриваат. За сите ризици кои се исклучени од договорот нужно е факултативно реосигурување.
- Покриваат нивоа кои се исклучени од основниот договор за реосигурување
- Ги релативизираат промените во искуствата на штети, ограничувајќи го влијанието на одреден поголем ризик

СИГАЛ Иншуренс Груп АД Скопје работи со реосигурителниот брокер АОН и реосигурување има во следниве компании Hannover Rueck SE, Germany, Arundo Re (former CCR Re) France, SCOR Rueckversicherung Deutschland, Niederlassung der SCOR S, XL Re Europe SE, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, Germany, VIG Re zajistovna, a.s., Czech Republic, New Reinsurance Company Ltd., Switzerland и други.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ЛИСТА НА ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ (продолжение)

Принципи за реосигурување, вклучувајќи и табели за максимално покритие за сите класи на осигурување (продолжение)

Факултативно осигурување (продолжение)

Висината на вкупниот самопридржај на друштвото се утврдува врз основа на:

- структурата и развиеноста на портфолиото;
- гарантните резерви;
- техничките резерви;
- премиите според видови осигурувања;
- техничкиот резултат на работење според видови осигурувања и
- можностите за пласман на вишоци од ризици на пазарот на реосигурување и соосигурување.

Критериумите кои се клучни за утврдување на долните и горните граници во табелата со износи на самопридржај, односно на капацитетот на сопственото внатрешно срамнување за одделни ризици се:

- начинот на договарање на висината на покритието;
- осигурувањето од опасност;
- најголемата можна обврска по еден штетен случај;
- големината на портфолиото во одделен вид осигурување (број на осигурувања и годишна премија);
- акционерскиот капитал;
- искуствата на матичната кука од Австрија во работењето со осигурување

Висината на самопридржајот за видови осигурувања со кое СИГАЛ Иншуренс Груп а.д. Скопје се занимава на крајот од секоја деловна година за наредната деловна година, со своја одлука ја утврдува органот на управување на Друштвото, а врз основа на следењето на ризиците на пазарот на осигурување.

Основи и критериуми за утврдување највисоки можни штети, врз основа на присутните околности од значење за ризикот и нивото на договореното покритие.

При реосигурувањето и при одредување на максимално можни штети во портфолиото Друштво за осигурување ќе води сметка особено за:

1. Висината на осигурителното покритие (сума на осигурување), што претставува горна граница на обврската на осигурувачот и
2. Поединечната проценка на ризикот на обврските што го надминуваат нивото на максимално покритие, водејќи при тоа особено сметка за:
 - Класата на заштитни мерки кај секој посебен комплекс;
 - Класата на осетливост;
 - Висината на толеранција на реосигурувачите поради погрешна проценка на максималната можна штета (50 или 100%);
 - Просторната дисперзираност на објектите (комплексите) и залихите на осигуреникот; и
 - Квалитетот на осигурителното покритие, односно дали со договорот за осигурување се обезбедува осигурителна заштита од основни или и од дополнителни ризици.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ЛИСТА НА ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ (продолжение)

Принципи за реосигурување , вклучувајќи и табели за максимално покритие за сите класи на осигурување (продолжение)

Факултативно осигурување (продолжение)

Табела за максимално покритие

класа	(опис)	Максимален самопридржај	Максимално покритие	Реосигурителен договор
1	Незгода	75.000 € индивидуален ризик, 150.000 € по штетен настан	1.000.000 €	excess of loss
2	Здраствено	150.000 € индивидуален ризик, 300.000 € по штетен настан	1.000.000 €	excess of loss
3	Осигурување на моторни возила (Каско)	25.000 €	55.500.000 €	excess of loss
4	Одговорност од употреба на шински возила	300.000 €		факултатива
5	Осигурување на воздухоплови (Каско)	300.000 €		факултатива
6	Пловни објекти (Каско)	300.000 €		факултатива
7	Осигурување на стока во превоз (Карго)	300.000 €	5.000.000,00 €	excess of loss
7	Осигурување на пари во превоз	300.000 €	5.000.000,00 €	excess of loss
8,9,16	Осигурување на Имот	300.000 €	55.500.000,00 €	excess of loss
9,16	Тероризам и прекин на работа поради тероризам	300.000 €	10.000.000,00 €	excess of loss
10	Одговорност од употреба на автобуси и товарни возила	250.000 €	1.012.500,00 €	excess of loss
10	Одговорност од употреба на останати моторни возила	250.000 €	506.250,00 €	excess of loss
10	Одговорност од употреба на м. Возила кои превезуваат опасни материи	250.000 €	1.518.750.00 €	excess of loss

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

10	Одговорност на превозникот	400.000 €		факултатива
10	Зелена Карта	250.000 €	нелимитирано	excess of loss
11	Одговорност од употреба на воздухоплови	500.000 €		факултатива
12	Одговорност од употреба на пловни објекти	500.000 €		факултатива
13	Општа одговорност и одговорност од производи	300.000 €	5.000.000,00 €	excess of loss
13	Одговорност на Директори и Раководители	300.000 €	1.000.000 €	Quota share
18	Патничко осигурување	50.000 € индивидуален ризик, 300.000 € по штетен настан	1.000.000 €	excess of loss

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ПЛАН ЗА РАБОТА И ОСТВАРУВАЊЕ 2025

Опис на позиција	Износ		
	План 2025	Реализација 2025	%
1	2	3	4
A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223a+224+225)	1.365.945.725	1.607.022.204	17,65%
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))	1.259.417.125	1.468.130.002	16,57%
1. Бруто полисирана премија за осигурување	1.567.369.137	1.863.802.152	18,91%
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	8.765.208	5.220.000	-40,45%
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	0	0	0,00%
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	25.372.347	24.709.913	-2,61%
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	216.415.653	232.200.908	7,29%
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	79.044.144	149.871.012	89,60%
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	4.728.087	-1.603.644	-133,92%
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	-613.163	7.493.327	-1322,08%
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)	28.994.726	35.031.498	20,82%
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	0	0	0
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	0	0	0
2.1 Приходи од наемнини	0	0	0,00%
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	0	0	0,00%
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	0	0	0,00%
3. Приходи од камати	26.369.084	25.568.328	-3,04%
4. Позитивни курсни разлики	995.954	1.088.953	9,34%
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	1.629.688	8.374.217	413,85%
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	0	0	0,00%
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	0	0	0,00%
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	0	0	0,00%
6.3 Останати финансиски вложувања	0	0	0,00%
7. Останати приходи од вложувања	0	0	0,00%

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	27.269.904	50.694.619	85,90%
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	22.522.749	23.058.578	2,38%
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	27.741.221	30.107.507	8,53%
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)	1.281.937.305	1.446.984.123	12,87%
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)	592.413.540	656.927.083	10,89%
1. Бруто исплатени штети	590.953.357	660.832.770	11,82%
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	17.831.421	19.235.501	7,87%
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	2.388.175	10.067.921	321,57%
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	11.164.525	34.594.629	209,86%
5. Промени во бруто резервите за штети	48.759.663	94.936.812	94,70%
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	3.855.184	7.141.045	85,23%
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	12.060.175	27.803.403	130,54%
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)	-14.985	-3.046	-79,67%
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)	0	0	0,00%
1.1 Промени во бруто математичката резерва	0	0	0,00%
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	0	0	0,00%
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241)	0	0	0,00%
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва	0	0	0,00%
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	0	0	0,00%
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)	-14.985	-3.046	-79,67%
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	-14.985	-3.046	-79,67%
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	0	0	0,00%
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)	0	0	0,00%
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	0	0	0,00%
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	0	0	0,00%
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)	18.347.451	20.678.077	12,70%

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	0	0	0,00%
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	18.347.451	20.678.077	12,70%
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)	613.234.588	657.637.043	7,24%
1. Трошоци за стекнување (253+253а+254+255)	428.153.266	486.099.715	13,53%
1.1 Провизија	347.891.679	477.736.401	37,32%
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	72.617.464	79.749.710	9,82%
1.3 Останати трошоци за стекнување	12.877.248	8.006.043	-37,83%
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	-5.233.125	-79.392.439	1417,11%
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	185.081.322	171.537.328	-7,32%
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	7.307.581	24.205.945	231,24%
2.2 Трошоци за вработените (258а+258б+258в+258г+258д)	58.041.756	59.942.210	3,27%
2.2.1 Плати и надоместоци	35.887.889	37.621.498	4,83%
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	3.547.151	3.718.502	4,83%
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	14.734.716	15.446.514	4,83%
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	0	0	0,00%
2.2.5 Останати трошоци за вработени	3.872.000	3.155.696	-18,50%
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	12.884.644	6.039.299	-53,13%
2.4 Останати административни трошоци (260а+260б+260в)	106.847.341	81.349.874	-23,86%
2.4.1 Трошоци за услуги	68.021.083	51.685.752	-24,02%
2.4.2 Материјални трошоци	13.745.795	14.125.685	2,76%
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	25.080.463	15.538.437	-38,05%
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)	2.165.913	8.422.306	288,86%
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	0	0	0,00%
2. Трошоци за камати	1.107.000	3.499.218	216,10%
3. Негативни курсни разлики	1.058.913	1.668.655	57,58%
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	0	3.254.433	100,00%
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	0	0	0,00%
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	0	0	0,00%

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	0	0	0,00%
5.3 Останати финансиски вложувања	0	0	0,00%
6. Останати трошоци од вложувања	0	0	0,00%
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)	48.889.972	77.149.759	57,80%
1. Трошоци за превентива	0	0	0,00%
2. Останати осигурително технички трошоци , намалени за реосигурување	48.889.972	77.149.759	57,80%
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	6.751.877	23.527.024	248,45%
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	148.949	2.645.877	1676,36%
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)	84.008.420	160.038.081	90,50%
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)			
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	11.400.842	20.646.393	81,10%
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК			
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)	72.607.578	139.391.688	91,98%
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)			

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Премија

Бруто полисираната премија, вклучувајќи ја и премијата примена од соосигурување, во 2025 година е 18.6% над планираното ниво пред се поради зголемувањето на премијата за осигурување на имот за 0.41%, АО 32.43%, Зелен картон за 35.41%, ПЗО за 22.2%, Приватно здравствено за 35.97%, ЦМР за 48.66%, Незгода за 12.05%, Одговорност 1.86%, Финансиски загуби 32.14% и Каско за 21.49% во споредба со бруто полисираната премија во 2024 година. Намалувања на премијата е забележано кај Карго од 3.02% поради поконзервативниот пристап воведен при преземање на ризик од страна на Друштвото.

Растот на БПП во СИГАЛ Иншуренс Груп АД Скопје заклучно со 4К2025 во однос на 4К2024 е 24.61%. Пазарот за осигурување во Република Северна Македонија за 2025 година оствари раст од 12.3% (12.7% неживотно осигурување и 10.2% животно осигурување).

Брокерите, како еден од продажните канали на Друштвото, во 2025 година оствариле пораст од 35.7% во споредба со истиот период минатата година. Најголемиот раст кај овој продажен канал е забележан во Приватно здравствено осигурување од 36.4%, Одговорност спрема трети лица од 54.2%, Каско од 23.6%, Одговорност од 3.9% и Осигурување од незгода од 14.8%.

Ексклузивната мрежа има учество во вкупното портфолио од задолжителни осигурувања на СИГАЛ Иншуренс Груп АД Скопје од 47.6%. Најголемиот дел од продажбата на ексклузивната мрежа преставуваат задолжителните производи (Автоодговорност, Зелен Картон и Гранично Осигурување) кои учествуваат со 56.2% (2024: 55.1%) од бруто полисираната премија на ексклузивната мрежа. Развојот на сопствената мрежа останува еден од главните приоритети на Друштвото и во наредните периоди.

Здравственото осигурување во 2025, во споредба со 2024 година, порасна за 35.97% најмногу поради квалитетот на производот кој се нуди на пазарот, зголемената продажба од страна на брокерите и обуката на мрежата за продажба на истиот во претходните години.

Реосигурување

Премијата за реосигурување е зголемена во однос на планираното ниво за 6.25% пред се поради зголемената премија на најголемиот клиент на друштвото (која целосно се предава во Рео) и зголемената БПП која директно влијае на excess of loss договорите.

Преносна премија

Зголемувањето на промената на бруто преносната премија се должи пред се на зголемувањето на БПП во однос на планот. Друштвото во 2025 оствари значително повисоок раст од планираниот пред се поради високиот раст во класта 10 Одговорност спрема трети лица.

Приходи од инвестиции

Приходите од инвестициите се над планираното ниво за 20.82% пред се поради зголемувањето на вредноста на инвестиционите фондови каде Друштвото ги има вложено своите средства.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ПЛАН ЗА РАБОТА И ОСТВАРУВАЊЕ 2025 (продолжение)

Штети

Трошоците за штети се зголемени за 10.89% во однос на планот за 2025 година пред се поради зголемувањето во износот на платени штети за 109.9 милион денари или 11.82% и зголемувањето промената на бруто резервите за штети за 94.9% (зголемената продажба го зголемува преземиот ризик на друштвото што директно влијае и на зголемување на техничките резерви за штети).

Зголемување на платените штети во однос на 2024 година е забележано кај: Автоодговорност 19.6%, Приватно здравствено осигурување 55.68%, Незгода 2.01%, Имот 50.12% и ПЗО 106.93%. Намалување на платените штети е утврдено кај Одговорност 55.46%, Каско 22.68%, Карго 62.87% и Зелен Картон 10.24%,

	Број на резервирани штети за период од 01.01.2025 до 31.12.2025												
Ред. бр.	Класа на осигурување	неживот										Вкупно	
		Македонија	Триглав	Евроинс	Сава	Еуролинк	Граве н.	Уника	Ос.Полиса	Халк	Кроација		Зоил
1	Незгода	144	309	56	154	221	118	31	70	86	357	3	1.549
2	Здравствено осигурување	139	738	48	459	998	0	43	0	185	831	0	3.441
3	Моторни возила - каско	244	390	210	277	344	147	226	160	154	361	9	2.522
4	Шински возила - каско	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Воздухоплови - каско	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	Пловни објекти - каско	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
7	Стока во превоз - карго	3	2	0	0	1	0	2	1	1	0	0	10
8	Имот од пожари и други непогоди	34	46	5	52	51	18	8	29	10	18	0	271
9	Останати осигурувања на имот	232	111	65	182	44	12	32	20	21	77	0	796
10	АО (вкупно)	1.820	1.052	730	891	1.605	2.846	1.248	959	690	1.307	124	13.272
11	Одговорност воздухоплови	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Одговорност пловни објекти	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7
13	Општо осигурување од одговорност	73	11	19	32	29	4	31	25	8	8	0	240
14	Осигурување на кредити	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
15	Осигурување на гаранции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Осигурување од финансиски загуби	0	0	0	5	0	0	2	0	0	1	0	8
17	Осигурување на правна заштита	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Осигурување на туристичка помош	135	279	95	197	253	95	30	135	65	167	0	1.451
	Вкупно	2.824	2.959	1.228	2.251	3.546	3.240	1.653	1.399	1.220	3.127	136	23.583
	% по друштво за неживотно осигурување	11,97%	12,55%	5,21%	9,55%	15,04%	13,74%	7,01%	5,93%	5,17%	13,26%	0,58%	100,0%

Друштвото за осигурување СИГАЛ Иншуренс Груп АД Скопје во вкупниот број на резервирани штети учествува со 7.01% додека во вкупната премија учествува со 12.68%. Горенаведениот податок укажува на брзото решавање на штетите со што бројот на резервирани штети се одржува на исто ниво и покрај значителниот раст на премијата.

Нето трошоци за спроведување на осигурување

Износот на трошоци за провизија е зголемен за 7.24% во споредба со планот за 2024 и е и се должи на растот на БПП над планираното ниво.

Трошоци од вложувања

Трошоците за вложување произлегуваат од пресметаната камата за субординираниот заем кој Друштвото го има добиено од SIGAL Group sh.a Tirana, пресметаните финансиски трошоци по МСФИ 16 и намалувањето на вредноста на вложувањата во инвестициските фондови во 2025 во однос на 2024 година.

Земјиште, градежни објекти и останати материјални средства

Зголемувањето на градежните објекти од 1.17% во 2025 година во однос на претходниот период се однесува во најголем дел на вложувањата во туѓи објекти и во компјутерска опрема.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ПЛАН ЗА РАБОТА И ОСТВАРУВАЊЕ 2025 (продолжение)

Вложување во заеднички контролирани ентитети

Вложувањето во заеднички контролирани ентитети е претставено преку вложувањето во Националното Биро за осигурување. Зголемувањето на продажбата на СИГАЛ Иншуренс Груп АД Скопје на задолжителните класи на осигурување резултираше со зголемување на уделот во Националното Биро за Осигурување. Уделот на Друштвото за осигурување СИГАЛ Иншуренс Груп АД Скопје на 31.12.2025 на пазарот за задолжителни класи на осигурувања изнесува 32.549.580 МКД.

Финансиски вложувања

Структурата на финансиски вложувања се состои од вложувања во депозити, обврзници од денационализација, записи, обврзници издадени на примарен пазар од Министерството за финансии и вложувања во инвестициони фондови.

Државните хартии од вредност во вкупното портфолио на финансиски вложувања партиципираат со 33.1%, инвестиционите фондови партиципираат со 7.7% додека пак депозитите партиципираат со 59.2%.

СИГАЛ Иншуренс Груп АД Скопје има усвоено конзервативна инвестициона стратегија согласно пазарните услови каде нивото на депозитите се држи на максимално законски дозволеното рамниште. Зголемувањето на депозитите од 22.4%, обврзниците од 10% и вложувањата во инвестициски фондови од 36.9% се должи на сопствени средства обезбедени од наплата на побарувањата од една страна додека пак од друга страна се должи на зголементата продажба на Друштвото.

Резерви – дел за соосигурување и реосигурување

Резервите за соосигурување и реосигурување се претставени преку преносна премија предадена во реосигурување и штети предадени во реосигурување.

Преносната премија предадена во реосигурување и соосигурување е зголемена за 11.6% како резултат на зголеменото портфолио на друштвото кое подлежи под реосигурување и истото го следи растот на вкупната премија.

Зголемувањето на резервите за штети во реосигурување од 116.1% се должи на пријавените штети од најголемиот клиент на Друштвото.

Побарувања

Вкупните побарувања на СИГАЛ Иншуренс Груп АД Скопје се состојат од побарувања од осигуреници 85.4% (2024:84.9%), побарувања од реосигурување и соосигурување 0.54% (2024:0.64%) и останати побарувања 14.06% (2024:13.5%).

Зголемувањето на побарувањата од купувачи за 6.8% во однос на 2024 година (БПП во 2025 година е порасната за 24.61% или 369.2 милиони денари) е резултатот на зголемената БПП и зголемувањето на премијата продадена на рати.

Опрема

Вложувањето во нова опрема во 2025 година е првенствено се состои од набавка компјутерска опрема, обновување на опремата за топлење и ладење и вложувања во канцелариски мебел и инвентар.

Парични средства и останати еквиваленти

Паричните средства се состојат во најголем дел од парични средства во денари на тековни сметки во комерцијалните банки во РСМ и парични средства во благајна.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ПЛАН ЗА РАБОТА И ОСТВАРУВАЊЕ 2025 (продолжение)

Одложени трошоци за стекнување

Во пресметката на одложените трошоци на стекнување се земени предвид следните трошоци: попусти, провизии, трошоци за печатење на полиси и плати од продажна мрежа. Податоците се подготвуваат од секторот за финансии, и притоа трошоците за провизии, попусти и плати се точно поделени по класи, додека трошоците за издавање полиси се делат пропорционално.

Трошоците за стекнување се распределуваат по квартали согласно просечното времетраење на полиси за секоја класа одделно (во ова пресметка тоа е една година). Трошоците за стекнување кои се распределени во идните квартали се земат како одложени трошоци на стекнување.

Капитал и резерви

Капиталот на друштвото за осигурување СИГАЛ Иншуренс Груп АД Скопје заклучно со 31 Декември 2025 година изнесува 608.2 милиони денари и во целост ги задоволува барањата согласно законот за супервизија во осигурување и во однос на пресметаната маргина на солвентност и во однос на минималниот капитал пропишан согласно Законот за Супервизија во Осигурување кој изнесува 3 милиони евра во денарска против вредност.

Технички резерви

Бруто техничките резерви на Друштвото со 31.12.2025 изнесуваат 1.419.856.687 денари (2024: 1.175.051.910 денари) и истите се зголемени за 20.8%

Резервите за преносни премии изнесуваат 858.179.321 денари (2024: 708.308.310 денари) и истите се зголемени за 21.2% во однос на 4 квартал 2024 година и зголемувањето е резултат на зголемената продажба од 24.61%.

Резервите за штети изнесуваат 561.645.256 денари (2024: 466.708.444) денари и се зголемени за 20.34% (најголем дел од зголемувањето се однесува на порастот на настанатите но непријавени штети). Резервите за настанати и пријавени штети во 2025, во однос на 2024, се зголемени за 23.2%, и во најголем дел е поврзано со штети што се под реосигурување.

Обврски спрема осигуреници

Во 2025 обврските по основ на ликвидирани и неисплатени штети е нула.

Обврски по основ на реосигурување и со-осигурување

Обврските по основ на реосигурување и со-осигурување се намалени за 33.2% пред се поради поради намалувањето на обврските по excess of loss договорите и забрзаната исплата на обврските по факултативните договори.


Дритон Азизи


Претседател на УО

Борче Богески


Член на УО

Емил Кратовалиев


Член на УО

 SIGAL
MK Insurance Group
Друштво за осигурување
СИГАЛ Иншуренс Груп АД Скопје

СИГАЛ ИНШУРЕНС ГРУП АД Скопје

Финансиски извештаи

За годината завршена на 31 декември 2025 година

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025
СИГАЛ ИНШУРЕНС ГРУП АД Скопје



СОДРЖИНА

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	1 - 4
БИЛАНС НА УСПЕХ	5 - 8
БИЛАНС НА СОСТОЈБА	9 - 13
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ	14 - 15
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	16 - 17
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИКИТЕ ИЗВЕШТАИ	18 - 77



Извештај на независниот ревизор

До акционерите и надзорниот одбор на Сигал Иншуренс Груп АД Скопје

Извештај за ревизијата на финансиските извештаи

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиска состојба на Сигал Иншуренс Груп АД Скопје („Друштвото“) на ден 31 декември 2025 година, како и неговата финансиска успешност и парични текови за годината што завршува на тој датум, во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето во Република Северна Македонија релевантна за подготвување на финансиски извештаи на друштва за осигурување во Република Северна Македонија.

Што ние ревидиравме

Финансиските извештаи на Друштвото ги вклучуваат:

- биланс на успех за годината што завршува на 31 декември 2025 година;
- биланс на состојба на ден 31 декември 2025 година;
- извештај за промените во капиталот за годината што завршува на тој датум;
- извештај за паричните текови за годината што завршува на тој датум; и
- белешките кон финансиски извештаи, кои ги содржат информациите за материјалните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Основа за мислење

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Стандардите за ревизија како што се објавени во Службен весник на Република Северна Македонија (273/2024) („Стандардите“). Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот „Одговорности на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи“ од овој извештај.

Веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

Независност

Ние сме независни од Друштвото во согласност со Меѓународниот кодекс на етика за професионални сметководители (вклучувајќи ги Меѓународните стандарди за независност) издаден од Одборот за меѓународни стандарди за етика на сметководители, како што е објавен во Службен весник на Република Северна Македонија (273/2024) („Кодекс на етика“) и како што е применлив за ревизии на финансиски извештаи за ентитетит од јавен интерес. Ги исполниме и другите етички барања во согласност со Кодексот на етика.

Известување за останатите информации

Раководството е одговорно за останатите информации. Останатите информации се состојат од годишниот извештај за работа и годишната сметка изготвени од раководството во согласност со барањата на член 384 од Законот за трговските друштва, но не ги вклучуваат финансиските извештаи и нашиот ревизорски извештај.

Нашето мислење за финансиските извештаи не се однесува на останатите информации вклучувајќи ги и годишниот извештај за работа и годишната сметка и ние не изразуваме каква било форма на уверување во однос на нив, освен доколку поинаку експлицитно не е наведено во овој извештај.

Во врска со нашата ревизија на финансиските извештаи, нашата одговорност е да ги прочитае останатите информации и притоа да разгледаме дали останатите информации се материјално неконзистентни со финансиските извештаи или нашето знаење, прибавено во ревизијата, или поинаку, произлегува дека е материјално погрешно.

Дополнително, врз основа на нашето знаење и разбирање за Друштвото и неговото опкружување добиени во текот на ревизијата, ние сме обврзани да известиме ако сме идентификувале материјално погрешно прикажување во годишниот извештај за работа и годишната сметка. Ние немаме што да известиме во врска со ова.

Одговорности на раководството и на оние кои се задолжени за управувањето за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготовката и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето во Република Северна Македонија релевантна за подготвување на финансиски извештаи на друштва за осигурување во Република Северна Македонија, за таква внатрешна контрола каква што раководството утврдува дека е неопходна за да се овозможи подготовка на финансиските извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, било да е резултат на измама или грешка.

При подготвувањето на финансиските извештаи, раководството е одговорно за проценка на способноста на Друштвото да продолжи под претпоставката на континуитет, обелоденувајќи кога

е применливо прашања поврзани со континуитетот и користејќи ја претпоставката за континуитет како сметководствена основа, освен ако раководството или има намера да ликвидира или да го прекине работењето или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа.

Оние кои се задолжени за управувањето се одговорни за надгледување на процесот на финансиско известување на Друштвото.

Одговорност на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи како целина се ослободени од материјално погрешно прикажување, било како резултат на измама или грешка, и да издадеме ревизорски извештај кој го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување, но не е гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со Стандардите секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога тоа постои. Погрешните прикажувања може да произлезат од измама или грешка и се сметаат за материјални ако, поединечно или во вкупен износ, од нив може разумно да се очекува да влијаат на економските одлуки на корисниците донесени врз основа на овие финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата во согласност со Стандардите, применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Ние, исто така:

- Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски процедури кои одговараат на тие ризици и прибавуваме ревизорски докази кои се доволни и соодветни да обезбедиме основа за нашето ревизорско мислење. Ризиците од неоткривање на материјално погрешно прикажување како резултат на измама е повисок од ризикот како резултат на грешка, поради тоа што измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти, лажни прикажувања или заобиколување на внатрешната контрола.
- Стекнуваме разбирање за внатрешната контрола која е значајна за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и со цел за изразување мислење за ефективната на внатрешната контрола на Друштвото.
- Ја оценуваме соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените проценки и поврзаните обелоденувања направени од страна на раководството.
- Донесуваме заклучок за соодветноста на применетата претпоставка за континуитет како сметководствена основа од страна на раководството и врз основа на прибавените ревизорски докази дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои можат да предизвикаат значаен сомнеж во можноста на Друштвото да продолжи да работи под претпоставката на континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, тогаш е потребно да обрнеме внимание во нашиот ревизорски извештај на поврзаните

обелоденувања во финансиските извештаи или доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модификуваме нашето мислење. Нашите заклучоци се засновани на ревизорските докази прибавени до датумот на нашето ревизорско мислење. Меѓутоа, идни настани или услови може да предизвикаат Друштвото да престане да работи според претпоставката на континуитет.

- Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на финансиските извештаи, вклучувајќи ги обелоденувањата и дали финансиските извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин кој постигнува објективна презентација.

Комунициравме со оние кои се задолжени за управување, меѓу другото, и за планираниот опсег и временскиот распоред на ревизијата и за значајните наоди од ревизијата, вклучувајќи ги евентуалните значајни недостатоци на внатрешната контрола што ги идентификуваме во текот на нашата ревизија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Мислење на годишниот извештај

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на годишен извештај за работењето на Друштвото за 2025 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025, во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Според нашето мислење, историските финансиски информации објавени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025 година.


Драган Давитков

Управител





Симе Јовановски
Овластен ревизор

ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО

Ул. Мирче Ацев бр 3, Гранд Бизнис Центар, 8ми Кат,

Скопје, Северна Македонија

23 април 2026 година

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА УСПЕХ

Година што завршува на 31 декември 2025

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223a+224+225)	200		1,611,512,322	1,282,686,964
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))	201	5	1,468,130,002	1,205,756,028
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202	5	1,863,802,152	1,492,595,464
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203	5	5,220,000	7,260,979
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204		-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205	5	24,709,913	23,379,004
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206	5	232,200,908	205,036,760
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207	5	149,871,012	87,216,349
7. Промена во бруто резервата за преносна премија – дел за соосигурување	208	5	(1,603,644)	253,459
8. Промена во бруто резервата за преносна премија – дел за реосигурување	209	5	7,493,327	21,278,239
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)	210		35,031,498	29,438,232
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	211		-	-
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	212		-	-
2.1 Приходи од наемнини	213		-	-
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214		-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215		-	-
3. Приходи од камати	216	6	25,568,328	26,419,854
4. Позитивни курсни разлики	217	7	1,088,953	417,521
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	218	19A	8,374,217	2,600,857
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	219		-	-
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220		-	-
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221		-	-
6.3 Останати финансиски вложувања	222		-	-
7. Останати приходи од вложувања	223		-	-
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	223a	8	50,694,619	20,526,200
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	224	8	45,325,203	26,550,843
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	225	8	12,331,000	415,661

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА УСПЕХ (продолжение)
Година што завршува на 31 декември 2025

Опис на позиција 1	Број на позиција 2	Број на белешка 3	Износ	
			Тековна деловна година 4	Претходна деловна година 5
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)	226		1,451,474,241	1,254,850,528
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)	227	9	656,927,083	563,686,614
1. Бруто исплатени штети	228	9	660,832,770	562,800,187
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229	9	19,235,501	24,697,185
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230	9	10,067,921	2,683,564
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231	9	34,594,629	10,955,217
5. Промени во бруто резервите за штети	232	9	94,936,812	50,728,007
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233	9	7,141,045	2,834,694
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234	9	27,803,403	8,670,920
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)	235	9	(3,046)	(21)
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)	236		-	-
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237		-	-
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238		-	-
2. Промени во еквизационата резерва, нето од реосигурување (240-241)	239		-	-
2.1. Промени во бруто еквизационата резерва	240		-	-
2.2 Промени во бруто еквизационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241		-	-
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)	242	9	(3,046)	(21)
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243	9	(3,046)	(21)
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244		-	-
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)	245		-	-
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246		-	-
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247		-	-
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)	248		20,678,077	15,420,437
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249		-	363,567
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250		20,678,077	15,056,870

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА УСПЕХ (продолжение)
Година што завршува на 31 декември 2025

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)	251		662,127,161	562,046,112
1. Трошоци за стекнување (253+253а+254+255)	252		490,589,833	388,048,322
1.1 Провизија	253	10	477,736,401	333,954,794
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	253а	12.1	79,749,710	70,000,541
1.3 Останати трошоци за стекнување	254	11	8,006,043	13,936,960
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255	23	(74,902.321)	(29,843,973)
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	256		171,537,328	173,997,790
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257		24,205,945	7,627,910
2.2 Трошоци за вработените (258а+258б+258в+258г+258д)	258	12.1	59,942,210	55,997,481
2.2.1 Плати и надоместоци	258а		37,621,498	35,208,203
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258б		3,718,502	3,498,142
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в		15,446,514	14,531,136
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г		-	-
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д		3,155,696	2,760,000
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259	12	6,039,299	4,730,556
2.4 Останати административни трошоци (260а+260б+260в)	260	13	81,349,874	105,641,843
2.4.1 Трошоци за услуги	260а		51,685,752	65,623,409
2.4.2 Материјални трошоци	260б		14,125,685	12,717,324
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в		15,538,437	27,301,110
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)	261		8,422,306	1,978,938
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	262		-	-
2. Трошоци за камати	263	6	3,499,218	1,107,366
3. Негативни курсни разлики	264	7	1,668,655	871,572
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	265		3,254,433	-
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	266		-	-
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267		-	-
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268		-	-
5.3 Останати финансиски вложувања	269		-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА УСПЕХ (продолжение)
Година што завршува на 31 декември 2025

Опис на позиција 1	Број на позиција 2	Број на белешка 3	Износ	
			Тековна деловна година 4	Претходна деловна година 5
6. Останати трошоци од вложувања	270		-	-
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)	271		77,149,759	65,066,956
1. Трошоци за превентива	272		-	-
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	273	14	77,149,759	65,066,956
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	274	21	23,527,024	45,323,570
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	275		2,645,877	1,327,922
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)	276		160,038,081	27,836,436
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)	277		-	-
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	278	15	20,646,393	7,133,169
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	279		-	-
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)	280		139,391,688	20,703,267
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)	281		-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

На 31 декември 2025

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
АКТИВА				
А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	001	17	9,760,892	7,388,575
1. Гудвил	002		-	-
2. Останати нематеријални средства	003		9,760,892	7,388,575
Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)	004		1,336,473,315	1,128,413,344
I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)	005		36,744,936	36,319,446
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	006	18	36,744,936	36,319,446
1.1 Земјиште	007		-	-
1.2 Градежни објекти	008	18	36,744,936	36,319,446
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	009		-	-
2.1 Земјиште	010		-	-
2.2 Градежни објекти	011		-	-
2.3 Останати материјални средства	012		-	-
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА – ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)	013		32,549,580	26,477,970
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група – подружници	014		-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група – подружници и заеми на друштва во група – подружници	015		-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	016		-	-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	017		-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група – подружници	018		-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	019		-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	020	20	32,549,580	26,477,970
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)	021		1,267,178,799	1,065,615,928
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)	022	19	419,996,718	381,970,681
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	023	19	130,200,020	60,531,935
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	024	19	289,796,698	321,438,746
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)	025		-	-
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	026		-	-
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	027		-	-
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	028		-	-
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	029		-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА (продолжение)
На 31 декември 2025

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)	030	19A	96,823,291	70,703,507
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031		-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032		-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	033		-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	034	19A	96,823,291	70,703,507
4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	035	19Б	750,358,790	612,941,740
4.1 Дадени депозити	036	19Б	750,358,790	612,941,740
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	037		-	-
4.3 Останати заеми	038		-	-
4.4 Останати пласмани	039		-	-
5. Деривативни финансиски инструменти	040		-	-
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	041		-	-
В. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	042		121,567,034	80,732,904
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	043	27	56,525,004	50,635,322
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	044		-	-
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	045	28	65,042,030	30,097,582
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	046		-	-
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквизационата резерва	047		-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	048		-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	049		-	-
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	050		-	-
Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)	051		46,999	2,567,265
1. Одложени даночни средства	052		-	-
2. Тековни даночни средства	053	16	46,999	2,567,265
Ѓ. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)	054		324,950,988	302,654,701
I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)	055	21	277,510,467	259,897,450
1. Побарувања од осигуреници	056	21	277,510,467	259,897,450
2. Побарувања од посредници	057		-	-
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	058		-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА (продолжение)
На 31 декември 2025

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)	059	22	1,739,762	1,941,948
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	060		-	-
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	061		-	-
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	062	22	1,739,762	1,941,948
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)	063	22	45,700,759	40,815,303
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	064	22	19,236,266	15,104,463
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	065	22	25,776,898	25,045,248
3. Останати побарувања	066	22	687,595	665,592
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	067		-	-
E. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)	068		76,169,659	43,665,707
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)	069	18	36,673,845	9,229,798
1. Опрема	070		5,771,491	9,229,798
2. Останати материјални средства	071		30,902,354	-
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)	072	24	39,495,814	34,435,909
1. Парични средства во банка	073		39,479,797	34,406,324
2. Парични средства во благајна	074		16,017	29,585
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	075		-	-
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	076		-	-
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	077		-	-
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)	078	23	444,798,897	347,629,951
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	079		-	-
2. Одложени трошоци на стекнување	080	23	332,710,426	257,808,105
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	081	22A	112,088,471	89,821,846
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ	082		-	-
S. ВКУПНА АКТИВА (A+B+V+Г+Д+Г+Е+Ж+З)	083		2,313,767,784	1,913,052,447
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	084		312,690,606	315,989,896
ПАСИВА				
A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)	085		608,205,845	471,440,040
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)	086	25	184,002,981	184,002,981
1. Запишан капитал од обични акции	087		184,002,981	184,002,981
2. Запишан капитал од приоритетни акции	088		-	-
3. Запишан а неуплатен капитал	089		-	-
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	090		-	-

Белешките од страна 18 до 77 се составен дел на финансиските извештаи

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА (продолжение)

На 31 декември 2025


Опис на позицијата	Број на позиција	Број на бележка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)	091		-	-
1. Материјални средства	092		-	-
2. Финансиски вложувања	093		-	-
3. Останати ревалоризациони резерви	094		-	-
IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)	095		134,616,058	127,714,969
1. Законски резерви	096		134,616,058	127,714,969
2. Статутарни резерви	097		-	-
3. Резерви за сопствени акции	098		-	-
4. Откупени сопствени акции	099		-	-
5 Останати резерви	100		-	-
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	101		150,195,118	139,018,823
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	102		-	-
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	103		139,391,688	20,703,267
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	104		-	-
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	105	26	66,677,790	65,356,696
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)	106		1,419,856,687	1,175,051,910
I. Бруто резерви за преносни премии	107	27	858,179,321	708,308,310
II. Бруто математичка резерва	108		-	-
III. Бруто резерви за штети	109	28	561,645,256	466,708,444
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	110	28	32,110	35,156
V. Бруто еквилизациона резерва	111		-	-
VI. Бруто останати технички резерви	112		-	-
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	113		-	-
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)	114		7,658,147	6,024,302
1. Резерви за вработени	115		7,658,147	6,024,302
2. Останати резерви	116		-	-
Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)	117		11,699,046	1,757,706
1. Одложени даночни обврски	118		-	-
2. Тековни даночни обврски	119		11,699,046	1,757,706
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	120		-	-
Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)	121		199,670,269	193,421,793
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)	122	29	41,831	41,831
1. Обврски спрема осигуреници	123		-	-
2. Обврски спрема застапници и посредници	124		-	-
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	125	29	41,831	41,831

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)


БИЛАНС НА СОСТОЈБА (продолжение)
На 31 декември 2025

Опис на позицијата	Број на позиција	Износ		
		Број на белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)	126	30	83,640,396	125,213,071
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	127	30	83,640,396	125,213,071
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети	128		-	-
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување	129		-	-
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)	130	31	115,988,042	68,166,891
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	131	31	60,754,720	42,150,043
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	132		-	-
3. Останати обврски	133	31	55,233,322	26,016,848
3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА	134		-	-
S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	135		-	-
И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З+S	136		2,313,767,784	1,913,052,447
J. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – ПАСИВА	137		312,690,606	315,989,896

Овие финансиски извештаи се одобрени од страна на Управниот и Надзорниот Одбор на Друштвото на 16 април 2026 година.


Дритон Азизи
Генерален Директор

SIGAL
MK Insurance Group
Друштво за осигурување
СИГАЛ Иншуренс Груп АД Скопје


Борче Богески
Финансов Директор број на лиценца 0100455

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ

Година што завршува на 31 декември 2025

Позиција	Број на позиција	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви					Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка (со знак +) или пренесена загуба (со знак -)	Добивка (со знак +)/ загуба (со знак -) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви					
		1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=1+2+7-8+9+10+11
Состојба на 1 јануари претходната деловна година	I	184,002,981	-	106,875,468	-	-	-	106,875,468	-	-	97,339,820	62,518,504	450,736,773
Промена во сметководствените политики	I1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	I2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари претходната деловна година – исправено	II	184,002,981	-	106,875,468	-	-	-	106,875,468	-	-	97,339,820	62,518,504	450,736,773
Добивка или загуба за претходната деловна година	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,703,267	20,703,267
Добивка или загуба за претходната деловна година	III1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,703,267	20,703,267
Несопственички промени во капиталот	III2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	III2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	III2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот	IV	-	-	20,839,501	-	-	-	20,839,501	-	-	41,679,003	(62,518,504)	-
Зголемување.намалување на акционерскиот капитал	IV1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	IV2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IV3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	IV4	-	-	20,839,501	-	-	-	20,839,501	-	-	41,679,003	(62,518,504)	-
Состојба на 31 декември претходната деловна година	V	184,002,981	-	127,714,969	-	-	-	127,714,969	-	-	139,018,823	20,703,267	471,440,040

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНите ВО КАПИТАЛОТ (продолжение)
Година што завршува на 31 декември 2025

Позиција	Број на позиц-ија	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви	Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка (со знак +) или пренесена загуба (со знак -)	Добивка (со знак +)/ загуба (со знак -) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
		1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=1+2+7-8+9+10+11
Состојба на 1 јануари тековната деловна година	VI	184,002,981	-	127,714,969		-	-	127,714,969	-	-	139,018,823	20,703,267	471,440,040
Промена во сметководствените политики – ефект од МСФИ 16	VI1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,625,883)	-	(2,625,883)
Исправка на грешки во претходниот период	VI2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари тековната деловна година – преправено	VII	184,002,981	-	127,714,969		-	-	127,714,969	-	-	136,392,940	20,703,267	468,814,157
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139,391,688	139,391,688
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139,391,688	139,391,688
Несопственички промени во капиталот	VIII2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	VIII2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	VIII2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот	IX	-	-	6,901,089	-	-	-	6,901,089	-	-	13,802,178	(20,703,267)	-
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал	IX1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	IX2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IX3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	IX4	-	-	6,901,089	-	-	-	6,901,089	-	-	13,802,178	(20,703,267)	-
Состојба на 31 декември тековната деловна година	X	184,002,981	0	134,616,058	0	0	0	134,616,058	0	0	150,195,118	139,391,688	608,205,845

Белешките од страна 18 до 77 се составен дел на финансиските извештаи

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
Година што завршува на 31 декември 2025

ПОЗИЦИЈА 1	Број на позиција 2	Износ	
		Тековна деловна година 3	Претходна деловна година 4
А. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305)	300	1,874,274,568	1,501,220,000
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	301	1,774,834,768	1,423,285,814
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	302	-	-
3. Приливи од учество во надомест на штети	303	66,995,460	48,416,602
4. Примени камати од работи на осигурување	304	18,782,831	14,765,890
5. Останати приливи од деловни активности	305	13,661,509	14,751,694
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314)	306	1,676,988,655	1,379,218,737
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	307	672,411,705	577,684,060
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	308	-	-
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	309	252,742,766	204,907,999
4. Надоместоци и други лични расходи	310	137,046,971	124,016,740
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	311	387,270,327	293,319,118
6. Платени камати	312	-	-
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	313	63,769,138	58,116,153
8. Останати одливи од редовни активности	314	163,747,748	135,940,557
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306)	315	197,285,913	107,235,373
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300)	316	-	-
Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325)	317	669,755,820	459,036,408
1. Приливи по основ на нематеријални средства	318	-	-
2. Приливи по основ на материјални средства	319	-	-
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	320	-	-
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	321	-	-
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	322	644,718,556	434,270,518
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	323	6,254,433	10,000,000
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	324	-	-
8. Приливи од камати	325	18,782,831	14,230,491

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ (продолжение)
Година што завршува на 31 декември 2025

ПОЗИЦИЈА	Број на позиција	Износ	
		Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (327+328+329+330+331+332+333+334)	326	861,402,126	560,047,195
1. Одливи по основ на нематеријални средства	327	4,673,708	5,402,555
2. Одливи по основ на материјални средства	328	4,192,559	6,172,791
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	329	-	-
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	330	-	-
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	331	820,161,642	515,370,992
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани	332	32,374,217	33,100,857
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	333	-	-
8. Одливи од камати	334	-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326)	335	-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317)	336	191,646,306	101,546,186
V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (338+339+340)	337	-	-
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	338	-	-
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	339	-	-
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	340	-	-
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (342+343+344)	341	-	-
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	342	-	-
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	343	-	-
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	344	-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341)	345	-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337)	346	-	-
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337)	347	2,544,030,388	1,960,256,408
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341)	348	2,538,390,781	1,954,031,822
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348)	349	5,639,607	6,224,586
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347)	350	-	-
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	351	34,435,909	28,665,374
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	352	(579,702)	(454,051)
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД (349-350+351+352))	353	39,495,814	34,435,909

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Друштвото за осигурување СИГАЛ ИНШУРЕНС ГРУП АД, Скопје (во понатамошниот текст 'Друштвото') е акционерско друштво регистрирано во Република Северна Македонија, основано на 15 Април 2004 година под називот СИГАЛ АД Скопје. Друштвото е основано од СИГАЛ ш.а Тирана, Албанија. Во текот на 2007 година групацијата СИГАЛ станува член на УНИКА групацијата од Австрија, по што Друштвото го менува називот во УНИКА АД Скопје. На собранието на акционерите одржано на ден 19 ноември 2025 година, Друштвото го смени називот во СИГАЛ ИНШУРЕНС ГРУП АД Скопје, по промена на сопственичката структура на СИГАЛ Групацијата.

Како основач со 99.95% сопственост на капиталот се јавува СИГАЛ ИНШУРЕНС ГРУП Ш.а. Тирана, Република Албанија со сопственост на 1,880 акции и СИГАЛ БИЗНИС ЦЕНТАР, Тирана, Република Албанија, со сопственост на 1 акција (0.05%). Основачкиот капитал се сосостои од 1.881 обична акција со номинална вредност од 1,595 ЕУР. Краен сопственик на Друштвото на 31 декември 2025 година е физичкото лице Авни Понари.

Седиштето на Друштвото е на бул. Илинден бр.1, 1000 Скопје.

На 31 декември 2025 година Друштвото има 150 вработени (2024: 145 вработени).

Друштвото врши само работи од областа на осигурувањето и тоа: склучување и исполнување на договори за осигурување на имоти, како и спроведување на мерки за спречување, намалување и отстранување на штетите и ризиците што ги загрозуваат нивните имоти. Предмет на работење на Друштвото е вршење на работи на неживотно осигурување во согласност со Законот за супервизија во осигурувањето преку следните класи на осигурување:

- Осигурување од последици на несреќен случај – незгода (класа 1)
- Здравствено осигурување (класа 2)
- Осигурување на моторни возила (класа 3)
- Осигурување на шински возила (класа 4)
- Осигурување на воздухопловни средства (класа 5)
- Осигурување на пловни објекти (класа 6)
- Осигурување на стоки при превоз – карго (класа 7)
- Осигурување на имот од пожар и природни непогоди (класа 8) – други имотни осигурување (класа 9)
- Осигурување од одговорност при употреба на моторни возила (класа 10)
- Осигурување од одговорност при употреба на воздухопловни средства (класа 11)
- Општо осигурување од одговорност (класа 13)
- Осигурување од финансиски загуби (класа 16)
- Осигурување на туристичка помош (класа 18)

Финансиските извештаи беа одобрени од Управниот и Надзорниот Одбор на 23 февруари 2026 година.

Членови на Управен Одбор

Членовите на Управен Одбор во текот на 2025 и 2024 година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

- Дритон Азизи, Претседател на УО
- Борче Богески, член на УО
- Емил Кратовалиев, член на УО

Членовите на Надзорниот Одбор во текот на 2025 и 2024 година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

- Авни Понари, Претседател на надзорен одбор
- Арбен Чаволи, Независен член на надзорен одбор
- Алма Тотокоци, Член на надзорен одбор

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1 ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Овие финансиски извештаи, се подготвени во согласност со Законот за супервизија на осигурување (Службен весник на РСМ бр. 27/02 и сите последователни промени) и Законот за трговски друштва (објавен во Службен весник на РСМ бр. 28/04 сите последователни промени), “Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси” пропишан од Агенцијата за супервизија на осигурувањето („АСО“), а се презентирани во согласност со “Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или и реосигурување” пропишан од АСО. Друштвото исто така е должно да го применува Правилникот за водење сметководство (Издадени во Службен весник на РСМ бр. 75/2024) за изготвување на овие финансиски извештаи. Во овој правилник беа објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), од МСФИ 1 до МСФИ 17, Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) од МСС1 до МСС 41, Толкувањата на Комисијата за толкување на меѓународно финансиско известување (КТМФИ) од КТМФИ 1 до КТМФИ 23 и Толкувањата на Постојниот комитет за толкување ПКТ од ПКТ7 до ПКТ 32, кои беа издадени.

Горенаведените стандарди, измени и толкувања (МСФИ, КТМФИ и ПКТ) стапуваат во сила во Република Северна Македонија, почнувајќи од 1 јануари 2025 година, со исклучок на МСФИ 17, кој стапува во сила почнувајќи од 1 јануари 2028 година. Со измената на Правилникот за сметководство објавена во „Службен весник“ бр. 274/2024, МСФИ 9 стапува во сила почнувајќи од 1 јануари 2028 година, а согласно насоките дадени од Советот за унапредување и надзор над сметководствената професија на Република Северна Македонија, МСС 39 и МСФИ 4, како што се објавени во „Службен весник“ бр. 159/2009, остануваат важечки сметководствени стандарди за финансиски инструменти и договори за осигурување до тој датум.

Друштвото ги примени сите релевантни стандарди, измени и толкувања кои беа објавени и пропишани со регулативата на АСО. Бидејќи МСФИ 9 и МСФИ 17 не се во сила за периоди што започнуваат на или по 1 јануари 2025 година, финансиските извештаи на Друштвото се подготвени во согласност со регулативата на АСО релевантна за подготовка на финансиски извештаи за Друштва за осигурување во Република Северна Македонија, како што е објаснето погоре. Согласно тоа, МСФИ 1 не е применлив и Друштвото ги примени специфичните транзициски одредби за сите важечки сметководствени стандарди, како што е понатаму објаснето во текстот.

Придружните финансиски извештаи се составени во согласност со принципот на набавна вредност, освен ако не е поинаку наведено во материјалните сметководствени политики кои се дадени во натамошниот текст. Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги применува материјалните сметководствени политики наведени во белешката 3.

Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Северна Македонија.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (продолжение)

2.1.1 МСФИ 16 – Лизинг

Влијание од првичната примена на МСФИ 16 – Лизинг

Во тековната година, Друштвото го примени МСФИ 16 Лизинг, кој е ефективен за годишни периоди што започнуваат на или по 1 јануари 2025 година.

МСФИ 16 воведува нови или изменети барања во однос на сметководственото евидентирање на закупите. Стандардот носи значајни промени во сметководството кај закупопримачите, со тоа што ја укинува разликата помеѓу оперативен и финансиски закуп и бара признавање на средство со право на користење и обврска по основ на закуп на датумот на започнување на закупот, за сите закупи, освен за краткорочни закупи и закупи на средства со ниска вредност, кога се применуваат исклучоци од признавање. За разлика од сметководството кај закупопримачите, барањата за сметководството кај закуподавачите остануваат во голема мера непроменети. Подетално објаснување на новите барања, како и влијанието од усвојувањето на МСФИ 16 врз финансиските извештаи на Друштвото, се прикажани подолу.

Датумот на првична примена на МСФИ 16 за Друштвото е 1 јануари 2025 година. Друштвото го примени МСФИ 16 за лизинг договори кои претходно биле класифицирани како оперативни лизинг договори, односно:

- Призна обврска за лизинг на датумот на прва примена за лизингот кој претходно бил класифициран како оперативен лизинг со примена на МСС 17. Друштвото ја измери таа обврска за лизинг според сегашната вредност на преостанатите плаќања по основ на лизинг, дисконтирани со користење на инкременталната каматна стапка на позајмување на датумот на прва примена.
- Призна средство со право на користење на датумот на прва примена кај договори на лизинг кои претходно биле класифицирани како оперативен лизинг со примена на МСС 17, според неговата сметководствена вредност како стандардот да бил применуван од датумот на започнување на лизингот, но дисконтирана со користење на инкременталната каматна стапка на позајмување на Друштвото на датумот на прва примена.

Овој пристап не бара повторно прикажување на споредбените периоди.

Влијание од новата дефиниција на закуп

Друштвото ја применува дефиницијата за закуп и поврзаните насоки утврдени во МСФИ 16 на сите договори за закуп склучени или изменети на или по 1 јануари 2025 година (без разлика дали Друштвото е закупопримач или закуподавач во договорот). Како подготовка за првичната примена на МСФИ 16, Друштвото спроведе проект за имплементација. Проектот покажа дека новата дефиниција во МСФИ 16 нема значително да го промени опфатот на договорите кои ги исполнуваат условите за признавање како договори за закуп за Друштвото.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (продолжение)

2.1 Преод кон ажурираните Меѓународни стандарди за финансиско известување (продолжение)

2.1.1 МСФИ 16 – Лизинг (продолжение)

Сметководствено влијание

(i) Поранешни оперативни закуп

МСФИ 16 го менува начинот на кој Друштвото ги евидентира закупите што претходно беа класифицирани како оперативни согласно МСС 17. Со примена на МСФИ 16, за сите закуп, Друштвото:

- а) Признава средства со право на користење и обврски по основ на закуп во извештајот за финансиска состојба, првично мерени по сегашна вредност на идните плаќања по основ на закуп, согласно МСФИ 16;
- б) Признава амортизација на средствата со право на користење и камата на обврските по основ на закуп во извештајот за сеопфатната добивка;
- в) Ги раздвојува вкупните исплати во готовина на дел за главнина (прикажан во рамки на готовинските текови од финансиски активности) и дел за камата (исто така прикажан во финансиски активности) во извештајот за паричните текови.

Согласно МСФИ 16, средствата со право на користење се предмет на тестирање за обезвреднување согласно МСС 36.

(ii) Поранешни финансиски закуп

За закупите кои беа класифицирани како финансиски согласно МСС 17, сметководствената вредност на средствата добиени преку закуп и обврските по основ на финансиски закуп измерени согласно МСС 17 непосредно пред датумот на првична примена се рекласифицираат во средства со право на користење и обврски по основ на закуп, без дополнителни прилагодувања, освен во случаи кога Друштвото одлучило да ја примени олеснителната опција за закуп со ниска вредност.

Финансиско влијание од првичната примена на МСФИ 16

Пондерираниот просечен трошок применет на обврските по основ на закуп признати во извештајот за финансиската состојба на 1 јануари 2025 година изнесува 4.53%.

Друштвото на 1 јануари 2025 година призна средства со право на користење во износ од 41,467,057 денари и обврски по основ на закуп во износ од 44,090,857 денари при транзицијата на МСФИ 16, при што разликата ја призна во задржаната добивка на тој датум.

Следната табела ги прикажува обврските по основ на закуп, средствата со право на користење и влијанието задржаната добивка, признати во извештајот за финансиска состојба на датумот на првична примена.

	На 1 јануари 2025	На 31 декември 2024
Обврски по основ на закуп	44,090,857	-
Средства со право на користење	41,467,057	-
Задржана добивка	2,623,800	-
	На 1 јануари 2025	На 31 декември 2024
Обврски по основ на закуп, од кои	44,090,857	-
Краткорочни обврски	13,162,583	-
Долгорочни обврски	30,928,274	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. МАТЕРИЈАЛНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1 Класификација на договорите за осигурување

Договорите за осигурување се дефинираат како договори со кои Друштвото прифаќа значаен осигурителен ризик при отпочнувањето на договорот, согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку определен иден осигурен настан неповолно влијае на осигуреникот.

Важноста на осигурителниот ризик зависи истовремено од веројатноста на осигурителниот настан и степенот на потенцијалниот ефект.

Кога еден договор ќе биде класифициран како договор за осигурување, тој важи како таков до истекот на неговиот рок на важност, односно се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат, дури и ако осигурителниот ризик значајно се намали во текот на тој период.

Раководството на Друштвото верува дека сите склучени договори со осигурениците и договорите за реосигурување се во согласност со дефиницијата за договори за осигурување.

3.2 Признавање на приходи

Бруто приходи од премии

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на провизии за агенти или други обврски. Бруто полисираните (запишаните) премии се намалуваат за износот на вратените и поништени претходно полисирани премии во пресметковниот период.

Заработениот дел од премиите се признава како приход, кој се утврдува за периодот на покриеноста на соодветната полиса, односно во периодот од датумот на настанувањето на ризикот до моментот на времетраењето на обештетувањето, врз основа на моделот на превземен ризик.

Делот од запишаните премии, кој се однесува за последователниот период, се разграничува како преносна премија, користејќи го дневниот про-рата метод во однос на вкупните денови на осигурувањето ("про-рата-темпорис" методата). Пресметката на преносната премија се врши за секој поединечен договор. Промената во резервирањата на преносната премија се евидентира во добивката или загубата за годината со цел да се признае приходот во период кој соодветствува на периодот на ризик.

Приходи од камати

Приходите од камати се признаваат во добивката за годината како што настануваат, земајќи го методот на ефективна каматна стапка.

3.3 Премии од реосигурување

Друштвото цедира реосигурување во нормалниот тек на работењето. Реосигурувањето Друштвото го обавува преку склучување на договорите за реосигурување и го преотстапува на Друштвото соодветниот дел од средствата, обврските, приходите и расходите по основ на реосигурување кои произлегуваат од ризиците и штетите од соодветните договори за осигурување.

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок во текот на периодот покриен со реосигурувањето во согласност со очекуваното однесување на реосигурителниот ризик и се презентирани во финансиските извештаи како намалување на бруто приходите од премија.

Делот од преотстапената премија за реосигурување која се однесува за последователниот период, не се признава како расход туку се третира како незаработен дел од премијата за реосигурување на крајот на периодот на известување и е вклучен како одбитна ставка на резервирањата на преносната премија.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. МАТЕРИЈАЛНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.4 Трошоци по основ на штети по договори за осигурување

Настанатите, пријавените и исплатените штети се признаваат како трошок врз основа на фактички исплатените износи на осигурениците кои ги опфаќаат трошоците за подмирување и решавање на штетите коишто произлегуваат од настани што се случиле во текот на годината и се еднакви на износите утврдени на пресметковна основа бидејќи настануваат во истиот сметководствен период.

Настанатите, пријавени и неисплатени штети до крајот на периодот на известување се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата. Значајни доцнења можат да настанат при објавувањето и подмирувањето на одредени општи штети од осигурување, и поради тоа крајниот трошок за нив не може со сигурност да се утврди на крајот на периодот на известување. Сите разлики помеѓу пресметаните и последователно платените износи се прикажуваат во добивката или загубата во периодот на плаќање.

Резервациите за настанатите, но непријавени штети се пресметуваат на секој период на известување и истите се пресметани на следниов начин:

- Конечната пресметка на резервите за настанати, но непријавени штети (понатаму во текстот: IBNR) за класите на осигурување од последици на несреќен случај (незгода), патнички возила (каско) и одговорност од употреба на моторни возила (домашна автоодговорност и зелена карта м.з.) е направена со методот на триангулација на штети (*Chain-Ladder* метод);
- Висината на IBNR-от за здравственото осигурување, како и осигурувањето на туристичка помош е одредена преку методот на очекуван коефициент на штети;
- IBNR-от за осигурувањата на имоти, како и за ЦМР осигурувањето е одреден како процент од резервите за настанати и пријавени штети, додека пак за осигурувањето од општа одговорност истиот е одреден во висина на процент од заработената премија во последните 12 месеци.

3.5 Наеми

Друштвото како закупопримач

Сметководствени политики применливи од 1 јануари 2025 година

Друштвото оценува дали договорот претставува или содржи елементи на закуп на датумот на неговото склучување. Друштвото признава средство со право на користење и соодветна обврска по основ на закуп за сите договори за закуп во кои се јавува како закупопримач, освен за краткорочни закупи (дефинирани како закупи со рок до 12 месеци) и закупи на средства со ниска вредност (како таблет-уреди, персонални компјутери, мали парчиња канцелариски мебел и телефони). За овие закупи, Друштвото ги признава плаќањата по основ на закуп како оперативен расход на линеарна основа за времетраењето на закупот, освен ако друг систематски основ не е попрепрезентативен за консумирање на економските придобивки од средството.

Првично мерење на обврската по основ на закуп

Обврската по основ на закуп се мери првично по сегашна вредност на обврските за плаќање на закупнина што не се подмирени на датумот на започнување на закупот, дисконтирни со:

- каматната стапка имплицитна во закупот, или
- ако оваа стапка не може лесно да се утврди — инкременталната стапка на задолжување на закупопримачот.

Плаќања по основ на закуп вклучени во мерењето на обврската:

- Фиксни плаќања, намалени за сите примени стимулативни услови од закуп;
- Променливи плаќања кои зависат од индекс или стапка, првично мерени со користење на индексот или стапката на датумот на започнување;
- Износот кој се очекува да биде платен во рамки на гарантирана остаточна вредност;
- Цена за купување доколку закупопримачот е разумно сигурен дека ќе ја искористи опцијата за купување; Казни за раскинување на закупот, доколку рокот на закуп го рефлектира користењето на опцијата за раскинување.

Обврската по основ на закуп се прикажува како посебна ставка во извештајот за финансиската состојба.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. МАТЕРИЈАЛНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.5 Наеми (продолжение)

Последователно мерење на обврската по основ на закуп

Обврската по основ на закуп се мери последователно:

- со зголемување на сметководствената вредност за признавање на камата (применувајќи го методот на ефективна каматна стапка), и
- со намалување на сметководствената вредност за извршените плаќања по основ на закуп.

Повторно мерење на обврската по основ на закуп

Друштвото ја повторно ја мери обврската по основ на закуп (и соодветно го прилагодува средството со право на користење) секогаш кога:

- Ќе се промени рокот на закупот или се случи значаен настан или промена на околности кои ја менуваат проценката за искористување на опцијата за купување. Во овие случаи, обврската по основ на закуп повторно се мери со дисконтирање на ревидираните плаќања по нова дисконтна стапка.
- Ќе се променат плаќањата по основ на закуп поради промени во индекс, стапка или очекувани плаќања по гарантирана остаточна вредност. Во овие случаи се применува иста дисконтна стапка, освен доколку промената се должи на промена во плаќањата врз основа на варијабилна каматна стапка, кога се применува ревидирана дисконтна стапка.
- Договорот за закуп е изменет и измената не претставува засебен закуп. Во такви случаи, обврската повторно се мери користејќи ревидирани плаќања дисконтирани со ревидирана дисконтна стапка на датумот на ефективност на измената.

Друштвото не изврши такви прилагодувања во периодите што се презентирани.

Средствата со право на користење ја вклучуваат првичната проценка на соодветната обврска по основ на закуп, плаќањата по основ на закуп извршени на или пред датумот на започнување на закупот, намалени за сите примени стимулативни услови од закуп, како и сите почетни директни трошоци. Потоа, средствата со право на користење се мерат по набавна вредност намалена за акумулирана амортизација и загуби од обезвреднување.

Секогаш кога Друштвото има обврска да ги демонтира и отстрани закупените средства, да го врати локацискиот простор во првобитна состојба или да го врати основното средство во состојба барана со условите од закупот, се признава резервација и се мери согласно МСС 37. До степен до кој овие трошоци се однесуваат на средство со право на користење, тие се вклучуваат во вредноста на средството со право на користење, освен ако тие трошоци не се направени за производство на залихи.

Средствата со право на користење се амортизираат во покус период од рокот на закупот и корисниот век на основното средство. Доколку закупот пренесува сопственост на основното средство или доколку вредноста на средството со право на користење укажува дека Друштвото очекува да ја искористи опцијата за купување, тогаш средството со право на користење се амортизира во текот на корисниот век на основното средство. Амортизацијата започнува на датумот на започнување на закупот.

Средствата со право на користење се прикажуваат како посебна ставка во извештајот за финансиската состојба.

Друштвото го применува МСС 36 за утврдување дали средство со право на користење е обезвреднето и ги евидентира сите идентификувани загуби од обезвреднување.

Како практично олеснување, МСФИ 16 му дозволува на закупопримачот да не ги раздвојува компонентите на закуп од компонентите кои не се закуп, туку да го третира целиот договор како еден аранжман. Друштвото не го користи ова практично олеснување. За договори кои содржат компонента на закуп и една или повеќе дополнителни компоненти (закупни или незакупни), Друштвото го распределува надоместокот од договорот на секоја компонента на закуп врз основа на релативната самостојна продажна цена на компонентата на закуп и збирната самостојна продажна цена на другите компоненти.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. МАТЕРИЈАЛНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.5 Наеми (продолжение)

Сметководствени политики применливи пред 1 јануари 2025 година

Закупите се класифицираа како финансиски закупи кога условите на договорот пренесуваа суштински дел од ризиците и придобивките од сопственоста на закупопримачот. Сите останати закупи се класифицираа како оперативни закупи.

Друштвото како закупопримач (политики согласно МСС 17)

Средствата обезбедени со финансиски закупи се признаваа како средства на Друштвото по нивната објективна вредност или, доколку е пониска, по сегашна вредност на минималните плаќања по основ на закуп, определени на датумот на започнување на закупот. Соодветната обврска кон закуподавачот се вклучуваше во извештајот за финансиска состојба како обврска по основ на финансиски закуп.

Плаќањата по финансиски закуп се распределуваа меѓу финансиски расход и намалување на обврската, така што се постигнуваше постојана стапка на камата врз остатокот на обврската. Финансиските расходи се признаваа веднаш во добивка или загуба, освен ако не беа директно атрибутивни на квалификувачки средства, при што се капитализираа согласно општата политика на Друштвото за трошоци за заеми.

Наемите што се плаќаа по основ на оперативни закупи се признаваа како расход на линеарна основа за периодот на траење на соодветниот закуп, освен кога друг посистематски основ е попрепрезентативен за моделот на консумирање на економските придобивки од средството предмет на закуп.

3.6 Користи за вработените

Планови за дефинирани придонеси

Друштвото плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на локалната законска регулатива и нема да има правни или изведени обврски за плаќање во иднина. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во државните пензиски фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите. Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси се признаваат како расход во добивката или загубата кога се пресметуваат.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат како трошок кога соодветната услуга ќе се добие. Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. МАТЕРИЈАЛНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

Останати долгорочни користи за вработените

Во согласност со локалните регулативи, Друштвото исплаќа две просечни плати на своите вработени во моментот на пензионирање и јубилејни награди во согласност со Општиот колективен договор. Користите за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната сегашна вредност. Нема дополнителни обврски во однос на пензионирањето. Според законите и прописите што се применуваат во Северна Македонија, Друштвото нема обврска да плати неискористено годишно отсуство доколку вработените сами решат да не ги користат нивните неискористени денови за годишен одмор.

Заклучно со 31 декември 2025 година, Друштвото има издвоено резерва за отпремнини за заминување во пензија и јубилејни награди во вкупен износ од право на вработените во износ од 7,658,147 денари (2024: 6,024,302 денари).

3.7 Износи искажани во странска валута

Трансакциите извршени во странски валути се евидентираат според курсот кој важи на денот на трансакцијата. На секој известувачки датум, паричните средства искажани во странски валути се преведуваат во денари по курсот на Народна Банка на Република Северна Македонија на крајот на периодот на известување. Позитивните и негативните курсни разлики што произлегуваат од трансакциите во странски валути се вклучуваат во добивката или загубата во периодот во кој настануваат.

3.8 Оданочување

Тековен данок на добивка

Данокот на добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Северна Македонија. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно. Крајниот данок по стапка од 10% се пресметува на утврдената добивка од извештајот за сеопфатната добивка, коригирана за одредени ставки согласно законските одредби. Овие корекции главно се однесуваат на зголемување на даночната основа за одредени трошоци кои не се признаваат за целите на оданочувањето.

Пресметувањето и плаќањето на данокот на добивка за фискалната 2025 и 2024 година, Друштвото го извршува согласно измените во Законот за данокот на добивка, односно 10% на остварената добивка, вклучувајќи го и даночниот ефект на приходи и трошоци кои се неоданочиви или необитни при утврдувањето на оданочивата добивка.

Одложен данок на добивка

Одложениот данок се признава на разликата помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната соодветна даночна основа употребена при пресметката на оданочивата добивка, и се евидентира со примена на методот на обврска.

Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временски разлики и одложено даночно средство се признава за сите одбитни временски разлики и тоа во обем во кој што постои веројатност дека ќе постои добивка којашто ќе биде предмет на оданочување и во однос на која ќе може да се искористат временските разлики како одбитна ставка.

Одложените даночни средства и обврски се вреднуваат според даночните стапки кои се очекува да се применат во периодот во кој обврските се исплатени или средствата се реализирани, а произлегуваат од пропишаните даночни стапки (и закони за даноци) коишто важат на крајот на периодот на известување. На 31 декември 2025 и 2024 година, Друштвото немаше временски разлики, односно разлики меѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во извештајот за финансиската состојба и неговата даночна основа, кои би резултирале со оданочиви и одбитни временски разлики, поради што на 31 декември 2025 и 2024 година не евидентираше одложени даночни средства и обврски.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. МАТЕРИЈАЛНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.8 Оданочување (продолжение)

Закон за минимален глобален данок

Законот за минимален глобален данок беше усвоен од Собранието на Република Северна Македонија и објавен во Службен весник на Република Северна Македонија на 3 јануари 2025 година. Со Законот е воведена минимална ефективна даночна стапка од 15%, применлива за групи на мултинационални компании и големи домашни групи со консолидирани годишни приходи што надминуваат 750 милиони евра, во 2 од последните 4 финансиски години. Овој закон се применува за фискалната година којашто започнува на 1 јануари 2024 година, односно првата година што подлежи на оданочување со минимален глобален данок е 2024 година. Првиот извештај „Пријавата за дополнителниот данок, како и начинот на плаќање на дополнителниот данок“ и „Пријавата за домашниот дополнителен данок, како и начинот на плаќање на домашниот дополнителен данок“ за 2024 година треба да се достави до Управата за јавни приходи во рок од 18 месеци од крајот на првата фискална година и 15 месеци за годините потоа. За 2024 година, краен рок за поднесување на овие пријави е 30 јуни 2026 година. Ефективната даночна стапка на Друштвото за годината која завршува на 31 декември 2025 година изнесува 12.90% (2024: 25.63%) (Белешка 13). Дополнителниот данок се пресметува на ниво на јурисдикција, што значи дека групата на мултинационални компании или големата домашна група го пресметува дополнителниот данок посебно за секој составен субјект кој има квалификувана добивка вклучена во пресметката на квалификуваната добивка во таа јурисдикција. Ефективната даночна стапка на сестринската компанија во Република Северна Македонија е 10.40% (2024: 10.75%). Поради тоа, сегашната проценка на раководството на Друштвото е дека нема материјално значајни дополнителни трошоци врз основа на Законот за минимален глобален данок. Друштвото не подлежи на примена на глобалниот минимален данок, согласно Директивата (ЕУ) 2022/2523 на Советот за обезбедување глобално минимално ниво на оданочување (Pillar Two), бидејќи е дел од групација чиј вкупен консолидиран приход не го надминува прагот од 750 милиони евра во претходните пресметковни периоди. Врз основа на ова, на друштвото не му се применуваат обврските поврзани со глобалниот минимален данок.

3.9 Недвижности и опрема

Мерење при почетно признавање

Недвижности

Друштвото поседува недвижности, односно земјиште и деловни објекти, кои што служат за дејноста и кои што не служат за дејноста. Без разлика на нивната класификација, при почетното признавање Друштвото ги мери недвижностите по пониската од нивната набавна вредност и проценетата вредност. Набавната вредност ја вклучува набавната цена, зголемена за сите неповратни царини и даноци на набавка, и за сите трошоци коишто директно можат да се припишат на носење на средството до локацијата и состојбата во која тоа е оперативно способно на начин предвиден од страна на раководството. Проценетата вредност ја претставува вредноста на недвижностите добиена од страна на независен овластен проценител. Доколку проценетата вредност е пониска од набавната вредност, износот на загубата се евидентира директно во загубата или добивката за периодот.

Опрема

Опремата на друштвото вклучува мебел, компјутерска и канцелариска опрема, транспортни средства и слично. При почетното признавање Друштвото ја мери опремата по набавната вредност. Набавната вредност ја вклучува набавната цена, зголемена за сите неповратни царини и даноци на набавка, и за сите трошоци коишто директно можат да се припишат на носење на средството до локацијата и состојбата во која тоа е оперативно способно на начин предвиден од страна на раководството.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. МАТЕРИЈАЛНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.9 Недвижности и опрема (продолжение)

Последователно мерење

Недвижностите и опремата кои служат за вршење на дејност, последователно по почетното признавање се мерат според нивната почетна вредност, намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради обезвреднување. Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата што се евидентира одделно се капитализираат. Останатите последователни издатоци се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска корисност на ставката вклучена во дел од недвижностите и опремата. Сите останати издатоци се признаваат како трошоци во билансот на успех кога настануваат. Амортизацијата на недвижностите и опремата се пресметува по пропорционален метод, на тој начин што се отпишува набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на траење. На инвестициите во тек не се пресметува амортизација се до нивното ставање во употреба. Годишните стапки на амортизација се како што следи:

Градежни објекти	2.5% -5%
Мебел и опрема	10% - 25%
Вложување во туѓи објекти	17%

Добивките или загубите остварени со отуѓување или ставање надвор од употреба на недвижностите и опремата се определуваат како разлика помеѓу приливите од продажба и сметководствената вредност на средството и истите се признаваат во билансот на успех.

На крајот на секој период на известување Друштвото оценува дали постои индикација дека средствата можеби се оштетени. Доколку постои таква индикација, Друштвото ја проценува надоместувачката вредност на средството. Кога сметководствената вредност на средството е повисока од проценетата надоместувачка вредност, вредноста на средството веднаш се намалува до висината на неговата надоместувачка вредност.

3.10 Нематеријални средства

Нематеријалните средства се посебно набавени средства и истите се евидентираат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација, како и за акумулираната загуба поради оштетување, доколку постои. Нематеријалните средства вклучуваат компјутерски софтвер кој е набавен одделно од хардверот. Трошокот за софтверот се амортизира со употреба на праволиниски метод на проценетиот век на траење кој изнесува 5 години. На крајот на секоја година Друштвото врши анализа на сметководствените вредности на нематеријалните средства и проценува дали постојат индикации кои укажуваат дека средствата се оштетени. Доколку постојат какви било навестувања, се утврдува проценетата надоместувачка вредност на средството, и доколку истата е помала од сметководствената вредност, сметководствената вредност на средството се намалува до неговата надоместувачка вредност.

3.11 Загуби поради оштетување на материјалните и нематеријалните средства

Друштвото редовно ги разгледува сметководствените вредности на материјалните и нематеријалните средства. Доколку постојат какви било навестувања дека овие средства се оштетени, се проценува надоместувачката вредност на средството со цел да се одреди степенот на загуба поради оштетување. Доколку проценетата надоместувачка вредност на средството е помала од сметководствената вредност, сметководствената вредност на средството се намалува до неговата надоместувачка вредност. Загубата поради оштетување се признава како трошок во тековниот период. Анулирањето на загубата поради оштетување веднаш се признава како приход.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. МАТЕРИЈАЛНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.12 Вложувања во заеднички контролирани ентитети

Вложувањата во заеднички контролирани ентитети претставуваат основачки удел во Националното Биро за Осигурување во согласност со барањата на Законот за супервизија на осигурувањето. Националното биро за осигурување (во натамошниот текст: Биро) се основа со цел да овозможи примена на меѓународните договори за осигурување на сопствениците, односно корисниците на моторни возила од одговорност за штети причинети, со употреба на моторно возило, на трети лица, да ги претставува друштвата за осигурување од Република Северна Македонија во меѓународните организации и институции за осигурување како и за вршење на други работи предвидени со Договорот за основање на Националното Биро за осигурување бр.01001-02/98 склучен на 11.12.1997 како правен следбеник на Националното биро за зелена карта.

Националното Биро за Осигурување е непрофитна организација основана од страна на сите домашни осигурителни компании чија цел е да го заштити интересот на нејзините членови при меѓународно осигурување на моторни возила и да ги претставува членовите пред меѓународните осигурителни компании. Вложувањата во заеднички контролирани ентитети претставуваат вложени каматоносни депозити кои се чуваат на посебни сметки во банки. Националното Биро за Осигурување е обврзано да не ги вложува овие средства и да го врати депозитот на секој член при престанување на неговото работење со осигурување на моторни возила.

3.13 Финансиски инструменти

Финансиските средства се признаваат во моментот кога Друштвото станува страна во договорните обврски по овој инструмент. Финансиските средства почетно се признаваат по објективната вредност.

Класификација

Друштвото ги класификува финансиските средства како: дадени кредити и побарувања, средства коишто се чуваат до достасување, и финансиски средства по објективната вредност преку билансот на успех. Друштвото ја одредува класификацијата на финансиските средства при почетното признавање. Финансиските обврски се класификувани и се вреднуваат како финансиски обврски прикажани по амортизирана вредност.

Мерење

Сите финансиски средства, освен оние коишто се мерат по објективната вредност низ билансот на успех, почетно се признаваат според нивната набавна цена, односно објективната вредност на средствата во моментот на нивното стекнување, вклучувајќи ги и трошоците за набавка.

3.13.1 Кредити и побарувања

Дадените кредити и побарувањата се недеривативни финансиски средства, со фиксни или предвидливи плаќања и не се котираат на активните пазари. Тие произлегуваат од активностите каде што Друштвото обезбедува пари на должник без намера за тргување.

Кредитите се признаваат кога паричните средства му се одобрени на должникот и се прикажани по амортизирана вредност со користење на принципот на ефективна каматна стапка.

Финансиските средства се признаваат во моментот кога Друштвото станува страна во договорните обврски по овој инструмент. Финансиските средства почетно се признаваат по објективната вредност.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. МАТЕРИЈАЛНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.13 Финансиски средства (продолжение)

3.13.2 Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање се финансиски средства со фиксни плаќања и фиксни рокови на доспевање со што Друштвото има намера и можност за нивно чување до доспевање. Финансиските средства кои се чуваат до доспевање се мерат според нивната амортизирана набавна вредност со примена на методот на ефективна каматна стапка. Нереализираните приходи од камата и амортизацијата на дисконтот/премијата се признаваат како приходи и расходи за периодот.

Амортизираната набавна вредност претставува вредност на сите идни парични текови дисконтирани со примена на ефективната каматна стапка. Ефективната каматна стапка е дисконтна стапка по која сегашната, дисконтираната вредност на сите идни парични текови се сведува на трошокот на набавка при почетното мерење, и претставува интерна стапка на принос на финансиското средство.

Загуба поради обезвреднување на финансиските средства кои се чуваат до доспевање се пресметува како разлика помеѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на очекуваните идни парични текови, дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка на средството. Загубите поради обезвреднувањето се признаваат во добивката или загубата и се рефлектирани во сметката за исправка на вредноста на соодветните финансиски средства. Намалување на износот на загубата поради обезвреднување се евидентира преку добивката или загубата во периодот. Со состојба на 31 декември 2025 и 2024, Друштвото ги класифицира обврзниците во оваа категорија.

3.13.3 Финансиски средства за тргување

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски инструменти кои што се стекнати со цел со истите да се тргува или кои при почетното признавање од страна на Друштвото се класифицирани како средства по објективна вредност преку добивки и загуби. Вложувањата во финансиски средства за тргување се мерат по објективна вредност, вредност на датумот на вреднување и известување, која е нивната последна цена за вложувањата за кои што постои активен пазар. За сопственичките инструменти за кои нема активен пазар и нивната објективна вредност не може веродостојно да се утврди се користат техники на вреднување како на пример амортизирана набавна вредност користејќи ја методата на ефективна каматна стапка, според регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето. Со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година, Друштвото ги има класифицирано уделите од инвестициски фондови во оваа категорија, односно како хартии од вредност и други финансиски инструменти чувани за тргување.

3.13.4 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина во благајна и пари во банки. За цели на извештајот за паричните текови, парите и паричните еквиваленти вклучуваат и орочени депозити во банки, со оригинален рок на доспевање до 3 месеци и кои може брзо да се конвертираат во познат износ на пари и се подложени на незначителен ризик од промена на нивната вредност.

3.13.5 Побарувања по премија од осигурување

Побарувањата по премија од осигурување се недеривативни финансиски средства со фиксни или однапред одредени плаќања со кои не се тргува на активен пазар. Побарувањата по премија од осигурување (вклучувајќи ги побарувањата од купувачи и другите побарувања, сметки во банките и готовината) се прикажуваат по амортизирана набавна вредност со употреба на метод на ефективна стапка, намалени за загуба поради оштетување.

Друштвото врши исправка на вредноста на побарувањата согласно Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси. Согласно овој правилник, Друштвото ги класификува сите поединечни побарувања по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес во категории во зависност од времето на доцнење на исполнување на обврските, сметано од денот на доспевање на побарувањето. Друштвото утврдува загуба поради обезвреднување со примена на проценти кои во зависност од деновите на доцнење во интервали се пропишани во Правилникот.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. МАТЕРИЈАЛНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.13 Финансиски средства (продолжение)

3.13.5 Побарувања по премија од осигурување (продолжение)

Во согласност со Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси, Друштвото ги класификува побарувањата по основ на премии за осигурување во ризични категории, според староста на побарувањата. Ризичните категории на доспеаните ненаплатени побарувања за годините што завршуваат на 31 декември 2025 и 2024 година се како што следи:

Категорија	Критериум
Категорија А	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги исполниле на датумот на достасување, и доцнат во измирувањето на своите обврски најмногу 30 дена од датумот на достасувањето на побарувањето
Категорија Б	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 31 ден до 60 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија В	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 61 ден до 120 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија Г	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 121 ден до 270 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија Д	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 271 ден до 365 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија Ѓ	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле над 365 дена од датумот на достасување на побарувањето, како и тужени побарувања

Пресметката на исправката на вредност се врши со примена на следниве проценти на исправка на бруто износ на побарувањето, според ризичната категорија:

Ризична категорија	% на исправка на вредност
Категорија А	0%
Категорија Б	10% - 30%
Категорија В	31% - 50%
Категорија Г	51% - 70%
Категорија Д	71% - 90%
Категорија Ѓ	100%

3.13.6 Орочени депозити

Орочените депозити се признаваат во извештајот за финансиската состојба по амортизирана набавна вредност. Каматата се признава со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

3.14 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман. Не постојат финансиски обврски кои би се класифицирале како сопственички инструменти, бидејќи Друштвото не склучило било каков договор со којшто се обезбедува право на учество во остатокот на нето средствата на Друштвото по одземање на сите негови обврски. Финансиските обврски се класифицирани како обврски спрема добавувачите, останати обврски и позајмици.

3.14.1 Обврски спрема добавувачите и останати обврски

Обврските спрема добавувачи и другите обврски се прикажани според нивната номинална вредност. Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на приходите.

Друштвото ги депризнава останатите финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. МАТЕРИЈАЛНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.14 Финансиски обврски (продолжение)

3.14.2 Позајмици и субординиран долг

Позајмиците и субординираниот долг почетно се признаваат според нивната објективна вредност намалена за трошоците на трансакцијата. Позајмиците последователно се мерат според амортизираната набавна вредност со примена на методата на ефективна каматна стапка. Расходите по основ на камати се признаваат со употреба на методот на ефективна каматна стапка. Методата на ефективна каматна стапка е метода на пресметување на амортизираната набавна вредност на финансиската обврска и распределувањето на расходите по основ на камати во текот на периодот на кој се однесуваат. Ефективната каматна стапка е стапката која точно го дисконтира очекуваниот тек на идните парични плаќања во текот на очекуваниот век на финансиската.

3.14.3 Депризнавање на финансиски обврски

Друштвото ги депризнава финансиските обврски единствено кога нејзините обврски се извршени, откажани или застарени.

3.15 Одложени трошоци за стекнување на полиси за осигурување

Трошоците за стекнување на полиси за осигурување вклучуваат провизии за агенти, плати на вработени во продажната мрежа и бонуси и попусти по основ издадени полиси. Трошоците за стекнување се капитализираат и се одбиваат од трошоците во однос на признаениот приход од премијата. За да се поврзат трошоците за стекнување со поврзаниот приход од премија, трошоците за стекнување се распределуваат по договориза осигурување, односно по класи на осигурување, кои се конзистентни со начинот на кој друштвото за осигурување ги признава приходите од полисираната премија, односно се конзистентни со начинот на мерење на профитабилноста по класи на осигурување. Трошоците за стекнување кои не се амортизирани се класифицираат како средства.

3.16 Резервации

Резервациите се признаваат во случај кога Друштвото има тековни обврски (законски или изведени) кои се резултат на минати настани, а за кои е веројатно дека Друштвото ќе биде обврзано да ги плати и за кои износот може веродостојно да се процени. Износот признаен како резервација ја претставува најдобрата проценка на потребниот износ за измирување на тековната обврска на крајот на периодот на известување, земајќи ги предвид ризиците и неизвесностите кои ја опкружуваат обврската.

Онаму каде резервацијата се мери со користење на проценетите парични текови за подмирување на тековната обврска, нејзината сметководствена вредност претставува сегашна вредност на тие парични текови.

3.17 Обврски по основ на договори за осигурување

Во рамките на обврските по основ на договорите за осигурување се вклучени следниве категории на обврски/резерви на Друштвото:

- Резерви за настанати, пријавени и неисплатени штети;
- Резерви за настанати, но непријавени штети;
- Резерви за повторно отворени штети;
- Резерви за трошоци за обработка на штети;
- Обврски по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. МАТЕРИЈАЛНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.17 Обврски по основ на договори за осигурување (продолжение)

3.17.1 Резерви за настанати, пријавени и неисплатени штети

Признавање

Настанатите, пријавени и неисплатени штети се признаваат во моментот кога од осигурената страна ќе се прими пријавата за штета. Признавањето на овие резерви не зависи од комплетноста на поднесената документација за пријава на штета.

Почетно мерење

Друштвото ги пресметува резервите за настанати, пријавени и неисплатени штети имајќи ги предвид сите фактори кои влијаат на очекуваните трошоци кои произлегуваат од преземените обврски. Во одредувањето на очекуваните трошоци Друштвото ги вклучува расположливите информации за:

- Изготвените технички извештаи кои се однесуваат на настанати материјални загуби или медицински извештаи за повреди или болести;
- Судски одлуки, било да се конечни или не;
- Штети за кои се водат судски постапки според очекуваниот исход;
- Затезна камата од судски спорови;
- Останати трошоци кои произлегуваат од обработка и исплата на штети

Последователно мерење

Настанатите, пријавени и неисплатени штети до крајот на периодот на известување се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата.

На крајот на секој период на известување Друштвото врши анализа на претпоставките кои се користени за почетно мерење на настанатите, пријавени и неисплатени штети. Доколку има промена во проценетата вредност на идните одливи кои ќе настанат како резултат на исплата на штетата, разликата се признава веднаш, и тоа низ добивката и загубата за периодот.

Значајни доцнења можат да настанат при објавувањето и подмирувањето на одредени општи штети од осигурување, и поради тоа крајниот трошок за нив не може со сигурност да се утврди на крајот на периодот на известување. Сите разлики помеѓу пресметаните и последователно платените износи се прикажуваат во добивката или загубата во периодот на плаќање.

3.17.2 Резерви за настанати и непријавени штети

Мерење

Резервациите за настанатите, но непријавени штети се пресметуваат на секој период на известување и истите се пресметани на следниов начин:

- Конечната пресметка на резервите за настанати, но непријавени штети (понатаму во текстот: IBNR) за класите на осигурување од последици на несреќен случај (незгода), патнички возила (каска) и одговорност од употреба на моторни возила (домашна автоодговорност и зелена карта м.з.) е направена со методот на триангулација на штети (*Chain-Ladder* метод),
- Висината на IBNR-от за здравственото осигурување, како и осигурувањето на туристичка помош е одредена преку методот на очекуван коефициент на штети;
- IBNR-от за осигурувањата на имоти, како и за ЦМР осигурувањето е одреден како процент од резервите за настанати и пријавени штети, додека пак за осигурувањето од општа одговорност истиот е одреден во висина на процент од заработената премија во последните 12 месеци

Промените во користените актуарски методи за пресметка на штетите не претставуваат промена во основните за мерење, и соодветно се третираат како промени во сметководствени проценки.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. МАТЕРИЈАЛНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.17 Обврски по основ на договори за осигурување (продолжение)

3.17.3 Резерви за повторно отворени штети

Признавање

Резервите за повторно отворени штети се признаваат во моментот кога од осигурената страна ќе се прими пријавата за штета, или на крајот на периодот на известување за сите штети кои се повторно отворени до датумот кога финансиските извештаи биле авторизирани за издавање а кои биле иницијално пријавени пред крајот на периодот на известување.

Класификација

Резервите за повторно отворени штети се прикажуваат во рамките на резервите за настанати, пријавени, но неисплатени штети.

Мерење

Резервите за повторно отворени се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата.

3.17.4 Резерви за трошоци за обработка на штети

Резервите за трошоци за обработка на штети се однесуваат на трошоците кои се директно поврзани со обработката на штетите но се уште не се евидентирани во финансиските извештаи на Друштвото. Друштвото креира два вида на резерви за трошоци за обработка на штети и тоа:

- Директни трошоци;
- Индиректни трошоци.

Директни трошоци за обработка на штети

Директни трошоци за обработка на штети се сите трошоци за кои е познато дека ќе настанат во текот на решавање на настанатите, пријавени, но неисплатени штети и претставуваат повеќе од 10% од сметководствената вредност на конкретната поединечна настаната, пријавена, но неисплатена штета.

Резервите за директни трошоци за обработка на штети се признаваат во моментот кога се идентификувани. Заради поедноставување на процесот на финансиско известување, Друштвото на секој датум на известување, го проценува постоењето на непризнаените директни трошоци за обработка на штети. Сите идентификувани директни трошоци веднаш се признаваат во добивката и загубата на Друштвото.

3.17.4 Резерви за трошоци за обработка на штети (продолжение)

Директни трошоци за обработка на штети (продолжение)

Резервите за директни трошоци за обработка на штети, се мерат по недисконтираниот иден очекуван одлив на економски користи од Друштвото, намален за износите кои се веќе признаени во финансиските извештаи.

Индиректни трошоци за обработка на штети

Индиректните трошоци за обработка на штети ги претставуваат трошоците кои ќе настанат во текот на решавање на настанатите, пријавени, но неисплатени штети, и кои индивидуално се пониски од 10% од сметководствената вредност на поединечна настаната, пријавена, но неисплатена штета, или пак кои, на крајот на периодот на известување не можат да се идентификуваат или веродостојно да се измерат.

Резервите за индиректни трошоци за обработка на штети, се пресметуваат во согласност со Правилникот за минимални стандарди за пресметка на техничките резерви.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. МАТЕРИЈАЛНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.17 Обврски по основ на договори за осигурување (продолжение)

3.17.5 Обврски по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети

Признавање

Обврските по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети се признаваат во моментот кога со осигурената страна е постигнат договор за исплата на штета. Во тој момент обврските за штети се депризнаваат од резервите за настанати, пријавени, но неисплатени штети.

Мерење

Обврските по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети се мерат по објективната вредност на договорените износи кои што треба да бидат исплатени. Вообичаено тоа е еквивалент на паричните средства кои ќе бидат исплатени за измирување на обврската. Поради краткиот период од датумот на признавање до датумот исплата, Друштвото не врши дисконтирање на овие обврски.

3.18 Резерви за преносна премија

Делот од запишаните премии, кој се однесува за последователниот период, се разграничува како преносна премија, користејќи го дневниот про-рата метод во однос на вкупните денови на осигурувањето ("про-рата-темпорис" методата). Пресметката на преносната премија се врши за секој поединечен договор. Промената во резервирањата на преносната премија се евидентира во добивката или загубата за годината со цел да се признае приходот во период кој соодветствува на периодот на ризик.

3.19 Тест на адекватност на обврските

Друштвото спроведува тест на адекватноста на обврските на секој датум на известување во согласност со МСФИ 4, со цел да процени дали неговите признаени обврски од осигурување се адекватни. Друштвото изврши пресметка на дополнителните потребни резерви за неистечени ризици, на нето основа по класа на осигурување. Друштвото во текот на 2025 година има пресметано резерви за неистечени ризици во класата Каско осигурување во износ од 2,716,064 денари (2024: 6,023,350 денари) и во класата Приватно здравствено осигурување во износ од 4,185,471 денари (2024: 0 денари).

3.20 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект.

Поврзани субјекти се членките на СИГАЛ ИНШУРЕНС Групата. До 16 јуни 2025 крајно матично друштво беше Uniqa Österreich Versicherungen AG, Австрија и за поврзани субјекти до тој датум се сметаат и членките на UNIQA групацијата.

3.21 Споредбени податоци

Со цел да се одржи конзистентност во презентацијата на тековната година, одредени ставки можеби се прекласифицирани за компаративни цели. Материјалните промени во обелоденувањата, доколку ги има, се детално опишани во соодветните белешки.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

4. КЛУЧНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И ПРЕТПОСТАВКИ

Презентацијата на финансиските извештаи, бара од Раководството на Друштвото да користи најдобро можни проценки и разумни претпоставки, кои имаат ефект на презентираниите вредности на средствата и обврските, обелоденувањето на потенцијалните побарувања и обврски на денот на составувањето на финансиските извештаи, како и на приходите и расходите во текот на периодот на известувањето. Овие проценки и претпоставки се засновани на информации кои се расположливи на денот на составување на финансиските извештаи. Подолу се наведени клучните претпоставки што се однесуваат на иднината и други извори на несигурност при вршење на проценките на крајот на периодот на известување, коишто ги зголемуваат ризиците за значајни прилагодувања на сметководствената вредност на средствата и обврските.

Проценка на настанати, пријавени и неисплатени штети

Секоја пријавена штета се проценува поединечно од страна на Друштвото земајќи ги во предвид околностите при настанување на штетата, достапните информации и искуството на Друштвото за големината и износот на сличните штети. Проценките на резервациите за овие штети базираат на информациите кои се достапни во моментот на проценката, меѓутоа конечната обврска по штетите може да варира како резултат на дополнителни промени на расположливите информации кои настанале од моментот на проценката до моментот на конечната исплата и ликвидирање на штетата.

Проценка на резервациите за настанати непријавени штети

Резервациите за настанати непријавени штети се прават со примена на Chain-Ladder методата и со примена на други методи превземени од искуството на Групацијата за ваков тип на проценки. Износите за проценетите настанати непријавени штети може да се разликуваат во однос на пријавените штети во наредниот период.

Исправка на вредноста на побарувањата

Исправката на вредноста за сомнителни и спорни побарувања се пресметува врз основа на проценетите загуби како резултат на неможноста купувачите да ги исполнат своите обврски, применувајќи релевантни одлуки на Раководството, како и врз основа на Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси. При утврдување на адекватноста на исправката на вредноста за сомнителни и спорни побарувања, проценката е заснована на старосна анализа на побарувањата за премии, историските отписи, кредитните способности на клиентите и промените во условите на продажба. Ова вклучува и претпоставки за идното однесување на клиентите и соодветните идни наплати од нив. Раководството на Друштвото верува дека не е потребна дополнителна исправка.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

5. НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Бруто полисирани премии	1,869,022,152	1,499,856,443
Промена во преносната премија	(149,871,012)	(87,216,349)
Бруто приходи од премии	1,719,151,140	1,412,640,094
Преотстапени премии за реосигурување и соосигурување	(256,910,821)	(228,415,764)
Промена на преносната премија за реосигурување	5,889,683	21,531,698
Трошоци за реосигурување	(251,021,138)	(206,884,066)
Нето приходи од осигурување	1,468,130,002	1,205,756,028

5. НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ (продолжение)

Движењето на нето приходите приходите од осигурување по класи на осигурување за годината што завршува на 31 декември 2025 година е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември 2025				
	Бруто полисирана премија	Промена на преносната премија	Преотс- тапени премии за реосигу- рување	Промена на преносната премија за реосигу- рување	Нето приходи од осигу- рување
Автоодговорност	837,728,710	(87,454,730)	(11,123,202)	-	739,150,778
Каско	133,618,407	(9,836,572)	(848,518)	-	122,933,317
Осигурување на имот	270,027,080	19,126,380	(192,200,199)	(213,429)	96,739,832
Осигурување на патници	3,248,459	(528,024)	-	-	2,720,435
Лични незгоди	64,828,847	(2,621,740)	(1,308,777)	82,159	60,980,489
Зелен картон	266,126,737	(27,946,884)	(3,707,734)	-	234,472,119
Гранични полиси	4,576,951	(134,780)	-	-	4,442,171
Патничко осигурување	26,743,210	(1,095,849)	-	-	25,647,361
Одговорност	51,387,808	500,789	(27,694,885)	1,146,285	25,339,997
Транспорт	14,487,815	(182,849)	(6,138,553)	(283,607)	7,882,806
Здравствено осигурување	166,080,834	(31,859,499)	(773,172)	2,118	133,450,281
ЦМР – превоз на стока	11,467,198	(2,497,395)	(928,743)	88	8,041,148
Каско пловни објекти	66,106	(8,498)	-	-	57,608
Каско воздухопловни	758,492	(119,732)	-	-	638,760
АО пловни објекти	4,698,000	(3,784,143)	(4,698,000)	3,784,143	-
Финансиски загуби	420,000	(338,301)	(420,000)	338,301	-
	<u>12,757,498</u>	<u>(1,089,185)</u>	<u>(7,069,038)</u>	<u>1,033,625</u>	<u>5,632,900</u>
Вкупно	<u>1,869,022,152</u>	<u>(149,871,012)</u>	<u>(256,910,821)</u>	<u>5,889,683</u>	<u>1,468,130,002</u>

5. НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ (продолжение)

Движењето на нето приходите од осигурување по класи на осигурување за годината што завршува на 31 декември 2024 година е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември 2024				
	Бруто полисирана премија	Промена на преносната премија	Преотс- тапени премии за реосигу- рување	Промена на преносната премија за реосигу- рување	Нето приходи од осигу- рување
Автоодговорност	632,588,868	(31,806,360)	(17,068,281)	-	583,714,227
Каско	109,978,999	(12,906,995)	-	-	97,072,004
Осигурување на имот	268,935,422	(10,163,932)	(163,719,307)	17,640,900	112,693,083
Осигурување на патници	2,440,507	203,413	-	-	2,643,920
Лични незгоди	58,317,781	(3,099,330)	(744,000)	-	54,474,451
Зелен картон	196,692,322	(8,091,032)	(5,689,427)	-	182,911,863
Гранични полиси	3,565,449	(105,231)	-	-	3,460,218
Патничко осигурување	21,883,934	(812,377)	-	-	21,071,557
Одговорност	50,450,354	(4,360,943)	(27,607,544)	1,634,356	20,116,223
Транспорт	14,939,562	(171,883)	(6,933,855)	857,187	8,691,011
Здравствено осигурување	122,147,917	(13,935,205)	-	-	108,212,712
ЦМР – превоз на стока	7,713,943	(818,519)	(1,274,397)	1,022	5,622,049
Каско пловни објекти	23,024	15,344	-	-	38,368
АО пловни објекти	524,172	(36,666)	-	-	487,506
Финансиски загуби	9,654,189	(1,126,633)	(5,378,953)	1,398,233	4,546,836
Вкупно	1,499,856,443	(87,216,349)	(228,415,764)	21,531,698	1,205,756,028

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

6. ПРИХОДИ ОД КАМАТИ, НЕТО

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Приходи од камати	25,568,328	26,419,854
Расходи за камати	(3,499,218)	(1,107,366)
	<u>22,069,110</u>	<u>25,312,488</u>

7. НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ, НЕТО

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Позитивни курсни разлики	1,088,953	417,521
Негативни курсни разлики	(1,668,655)	(871,572)
	<u>(579,702)</u>	<u>(454,051)</u>

8. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ И ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Приходи од соосигурување и реосигурување	50,694,619	20,526,200
Останати осигурително технички приходи:		
Приходи од застапување и посредување во осигурување	18,143,918	15,776,566
Приходи од друштва за застапување (Белешка 22 А)	22,266,625	7,658,239
Приходи од НБО (НН и НО) возила	445,875	402,825
Останато	4,468,785	2,713,213
	<u>45,325,203</u>	<u>26,550,843</u>
Останати приходи:		
Приходи од отпишани обврски	10,542,374	-
Наплатени казни и пенали	67	78
Останати приходи	1,788,559	415,583
	<u>12,331,000</u>	<u>415,661</u>
	<u>108,350,822</u>	<u>47,492,704</u>

Приходите од друштва за застапување во износ од 22,266,625 денари за годината што завршува на 31 декември 2025 година (2024: 7,658,239 денари), се однесуваат на приходи по основ на нереализирани провизии за кои друштва за застапување го имаат изгубено правото на провизија согласно договорите.

9. ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Настанати, пријавени и исплатени штети	660,832,770	562,800,187
Промена во настанати, пријавени и неисплатени штети	38,615,396	15,951,212
Промена во настанати непријавени штети	54,551,249	33,830,935
Промена во резерви за обработка на штети	1,770,167	945,860
Бруто резерви за штети – дел за реосигурување	(34,944,448)	(11,505,614)
Бруто реализирани регресни побарувања	(19,235,501)	(24,697,185)
Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	(10,067,921)	(2,683,564)
Бруто исплатени штети дел за реосигурување	(34,594,629)	(10,955,217)
Промена во резерви за бонуси и попусти	(3,046)	(21)
	<u>656,924,037</u>	<u>563,686,593</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

9. ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ (продолжение)

Движењето на трошоците за штети по класи на осигурување за годината што завршува на 31 декември 2025 година е како што следи:

						Година што завршува на 31 декември 2025				Вкупно
	Настанати, пријавени и исплатени штети	Промена во настанати, пријавени и неисплатени штети	Промена во резерви за бонуси и попусти	Промена во настанати непријавени штети	Промена во резерви за обработка на штети	Бруто резерви за штети дел за реосигурување	Бруто реализиран и регресни побарувања	Бруто исплатени штети дел за соосигурување	Бруто исплатени штети дел за реосигурување	
Автоодговорност	364,395,307	(7,226,761)	-	32,572,592	481,571	-	(15,297,726)	-	-	374,924,983
Каско	53,634,533	(812,387)	-	971,456	3,022	-	(3,900,145)	-	-	49,896,479
Имот	73,355,698	13,191,374	-	2,491,253	357,990	(21,977,547)	(37,630)	(10,067,921)	(34,370,722)	22,942,495
Одговорност	1,868,167	9,498,403	-	579,919	191,488	(8,967,743)	-	-	-	3,170,234
Незгода	28,435,908	(3,541,930)	(3,046)	696,236	(54,068)	-	-	-	(108,610)	25,424,490
Зелена карта	39,811,628	22,378,332	-	15,051,802	711,172	-	-	-	-	77,952,934
Гранично осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Патничко осигурување	6,967,829	311,446	-	137,223	8,525	-	-	-	-	7,425,023
Осигурување на патници	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здравствено осигурување	87,017,313	215,861	-	2,050,768	43,066	-	-	-	-	89,327,008
Финансиски загуби	293,938	3,158,900	-	-	-	(2,500,000)	-	-	-	952,838
ЦМР	4,889,107	1,386,360	-	-	26,341	(1,443,360)	-	-	-	4,858,448
Транспорт	163,342	55,798	-	-	1,060	(55,798)	-	-	(115,297)	49,105
Вкупно	660,832,770	38,615,396	(3,046)	54,551,249	1,770,167	(34,944,448)	(19,235,501)	(10,067,921)	(34,594,629)	656,924,037

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

9. ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ (продолжение)

Движењето на трошоците за штети по класи на осигурување за годината што завршува на 31 декември 2024 година е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември 2024									Вкупно
	Настанати, пријавени и исплатени штети	Настанати, пријавени и неисклатени штети	Резерви за бонуси и попусти	Настанати непријавени штети	Резерви за обработка на штети	Бруто резерви за штети дел за реосигурување	Бруто реализиран и регресни побарувања	Бруто исплатени штети дел за соосигурување	Бруто исплатени штети дел за реосигурување	
Автоодговорност	303,393,101	7,660,989	-	21,913,391	561,912	-	(16,769,697)	-	-	316,759,696
Каско	69,775,226	(1,098,653)	-	2,515,535	26,921	-	(7,927,488)	-	-	63,291,541
Имот	48,815,006	9,547,281	-	4,690,468	270,517	(8,484,149)	-	(2,683,564)	(10,494,231)	41,661,328
Одговорност	4,253,276	2,365,280	-	719,345	58,608	(3,198,820)	-	-	(460,986)	3,736,703
Незгода	27,942,764	1,720,236	(21)	1,519,662	61,558	135,355	-	-	-	31,379,554
Зелена карта	44,162,691	(4,017,745)	-	539,245	(66,091)	-	-	-	-	40,618,100
Гранично осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Патничко осигурување	3,367,320	223,673	-	66,828	5,519	-	-	-	-	3,663,340
Осигурување на патници	-	(45,412)	-	-	(863)	-	-	-	-	(46,275)
Здравствено осигурување	55,881,184	(362,916)	-	1,866,461	28,568	-	-	-	-	57,413,297
Финансиски загуби	2,708,430	-	-	-	-	-	-	-	-	2,708,430
ЦМР	2,061,227	10,479	-	-	199	-	-	-	-	2,071,905
Транспорт	439,962	(52,000)	-	-	(988)	42,000	-	-	-	428,974
Вкупно	562,800,187	15,951,212	(21)	33,830,935	945,860	(11,505,614)	(24,697,185)	(2,683,564)	(10,955,217)	563,686,593

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

10. ТРОШОЦИ ЗА ПРОВИЗИЈА

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Бруто провизии за друштва за застапување во осигурување	36,108,668	32,058,046
Бруто провизии за застапници во осигурување	154,074,177	124,862,440
Бруто провизии за осигурително брокерски друштва	287,553,556	177,034,308
	<u>477,736,401</u>	<u>333,954,794</u>

11. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Трошоци за маркетинг и пропаганда	4,352,612	9,429,053
Трошоци за репрезентација	3,653,431	4,507,907
	<u>8,006,043</u>	<u>13,936,960</u>

12. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
<i>Трошоци за бруто плати:</i>		
Нето плати за постојано вработени	90,198,998	81,432,040
Даноци и придонеси од плати	46,337,226	41,805,982
Останати придонеси за вработени согласно закон	3,155,696	2,760,000
Вкупно трошоци за бруто плати:	139,691,920	125,998,022
Трошоци за договор за дело	6,039,299	4,730,556
	<u>145,731,219</u>	<u>130,728,578</u>

12.1. БРУТО ПЛАТИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
<i>Бруто плати на:</i>		
Вработени во внатрешна продажна мрежа	79,749,710	70,000,541
Останати вработени	59,942,210	55,997,481
	<u>139,691,920</u>	<u>125,998,022</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

13. ОСТАНАТИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Трошоци за раководење и други трошоци од матичната компанија	20,183,883	19,837,851
Дополнителни попусти и одобренија	5,599,233	19,292,461
Трошоци за наемнини	134,438	16,373,470
Трошоци за даноци и такси	3,237,118	3,597,698
Трошоци за комунални услуги	3,455,397	3,163,567
Трошоци за телеком и транспортни услуги	4,308,515	5,122,822
Канцелариски материјали	2,163,372	5,813,065
Трошоци по основ на надоместоци за службени патувања	513,371	1,500,453
Трошоци за правни услуги	5,221,627	5,333,153
Трошоци за услуги за одржување	4,599,190	3,704,592
Банкарски услуги	4,137,005	3,621,735
Трошоци од резервирања	2,556,147	1,363,251
Потрошено гориво	1,683,930	1,551,504
Трошоци за весници и списанија	1,846,185	1,263,266
Трошоци за останати услуги – преводи	1,463,479	1,763,163
Трошоци за ревизија	1,273,148	1,160,995
Трошоци за резерви делови	369,523	433,162
Трошоци за стручно усовршување	195,633	200,257
Останати трошоци	14,122,567	10,545,378
	<u>81,349,874</u>	<u>105,641,843</u>

Вкупните договорни трошоци за ревизија на Финансиските извештаи за 2025 година изнесуваат 2,141 илјади денари.

14. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Трошоци по основ на штети за посредување	5,464,053	19,155,466
Трошоци по основ на придонес за безбедност	19,250,558	14,905,237
Трошоци по основ на финансирање на Националното Биро за Осигурување	10,513,490	7,097,884
Трошоци по основ на финансирање на супервизорскиот орган - АСО	10,445,186	9,133,859
Трошоци по основ на останати придонеси ФЗО	9,550,910	8,008,090
Трошоци по основ на противпожарен придонес	19,538,624	4,369,965
Останати	2,386,938	2,396,455
	<u>77,149,759</u>	<u>65,066,956</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

15. ДАНОК НА ДОБИВКА

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
(Загуба)/Добивка пред оданочување	160,038,081	27,836,436
Непризнаени расходи за даночни цели	46,522,546	43,610,619
Даночна основа за данок на добивка и даночно непризнаени расходи	206,560,627	71,447,055
Намалување на даночна основа (наплатени побарувања)	96,693	115,366
Даночна основа	206,463,934	71,331,689
Данок на добивка и даночно непризнаени расходи	<u>20,646,393</u>	<u>7,133,169</u>
Ефективна даночна стапка	<u>12.90%</u>	<u>25.63%</u>

16. ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА

Тековните даночни средства во износ од 46,999 денари се однесува на побарувања за повеќе платен данок на личен доход (2024: повеќе платен данок на личен доход 46,999 денари и повеќе платен данок на добивка 2,520,266 денари).

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

17. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	<u>Софтвер</u>	<u>Вкупно</u>
Набавна вредност		
Состојба на 1 јануари, 2025	16,995,951	16,995,951
Зголемување	4,673,708	4,673,708
Состојба на 31 декември, 2025	<u>21,669,659</u>	<u>21,669,659</u>
Акумулирана амортизација		
Состојба на 1 јануари, 2025	9,607,376	9,607,376
Трошок за годината	2,301,391	2,301,391
Состојба на 31 декември, 2025	<u>11,908,767</u>	<u>11,908,767</u>
Нето сметководствена вредност на		
- 31 декември 2025	<u>9,760,892</u>	<u>9,760,892</u>
- 31 декември 2024	<u>7,388,575</u>	<u>7,388,575</u>
	<u>Софтвер</u>	<u>Вкупно</u>
Набавна вредност		
Состојба на 1 јануари, 2024	11,593,396	11,593,396
Зголемување	5,402,556	5,402,556
Набавки		
Состојба на 31 декември, 2024	<u>16,995,952</u>	<u>16,995,952</u>
Акумулирана амортизација		
Состојба на 1 јануари, 2024	8,632,230	8,632,230
Пренос	975,147	975,147
Состојба на 31 декември, 2024	<u>9,607,377</u>	<u>9,607,377</u>
Нето сметководствена вредност на		
- 31 декември 2024	<u>7,388,575</u>	<u>7,388,575</u>
- 31 декември 2023	<u>2,961,166</u>	<u>2,961,166</u>
	<u>1,919,612</u>	<u>1,919,612</u>

На 31 декември 2025 и 2024 година, Друштвото нема нематеријални средства за кои постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Друштвото.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

18. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА

	Градежни објекти	Мебел, компјутери и опрема	Моторни возила	Вложување во туѓи објекти	Вкупно	Средства со право на користење
Набавна вредност						
Состојба на 1 јануари, 2025	58,123,147	43,178,010	9,399,714	16,000,572	126,701,443	-
Ефект од првично признавање на средства со право на користење	-	-	-	-	-	41,467,057
Набавки	-	1,277,288	-	2,915,270	4,192,558	4.114.476
Состојба на 31 декември, 2025	58,123,147	44,455,298	9,399,714	18,915,842	130,894,001	45.581.533
Акумулирана амортизација						
Состојба на 1 јануари, 2025	24,700,436	36,130,982	7,216,944	13,103,837	81,152,199	-
Ефект од првично признавање на средства со право на користење	-	-	-	-	-	-
Трошок за годината	1,453,079	3,596,759	1,138,836	1,036,701	7,225,375	14,679,179
Останати корекции за усогласување	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември, 2025	26,153,515	39,727,741	8,355,780	14,140,538	88,377,574	14,679,179
Нето објективна вредност на						
- 31 декември, 2025	31,969,632	4,727,557	1,043,934	4,775,304	42,516,427	30,902,354
- 31 декември, 2024	33,422,711	7,047,028	2,182,770	2,896,735	45,549,244	-

Признаентите средства со право на користење се однесуваат на следниве видови средства:

	Година што завршува на 31 декември 2025	31 декември 2024
Градежни објекти	30,902,354	-
	30,902,354	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

18. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (продолжение)

	Градежни објекти	Мебел, компјутери и опрема	Моторни возила	Вложување во туѓи објекти	Вкупно
Набавна вредност					
Состојба на 1 јануари, 2024	58,123,146	38,067,221	9,399,714	14,938,572	120,528,653
Набавки	-	5,110,791	-	1,062,000	6,172,791
Продажби					
Состојба на 31 декември, 2024	58,123,146	43,178,012	9,399,714	16,000,572	126,701,444
Акумулирана амортизација					
Состојба на 1 јануари, 2024	23,247,357	32,749,105	6,078,107	12,661,118	74,735,687
Трошок за годината	1,453,079	3,381,880	1,138,836	678,968	6,652,763
Останато	-	-	-	(236,249)	(236,249)
Отуѓувања					
Состојба на 31 декември, 2024	24,700,436	36,130,985	7,216,943	13,103,837	81,152,201
Нето објективна вредност на					
- 31 декември, 2024	33,422,710	7,047,027	2,182,771	2,896,735	45,549,243
- 31 декември, 2023	34,875,789	5,318,116	3,321,607	2,277,454	45,792,966

На 31 декември 2025 и 2024 година, Друштвото нема недвижности и опрема за кои постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Друштвото.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

19. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КОИ СЕ ЧУВААТ ДО ДОСТАСУВАЊЕ

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Хартии од вредност со рок на достасување над 1 година	289,796,698	321,438,746
Хартии од вредност со рок на достасување до 1 година	130,200,020	60,531,935
	<u>419,996,718</u>	<u>381,970,681</u>

Финансиските вложувања кои се чуваат до доспевање во износ од 419,996,718 денари (2024: 381,970,681 денари) се однесуваат на државни обврзници издадени од Министерство за финансии на Република Северна Македонија со каматни стапки од 1.59% до 5.6% (2024: од 1.59% до 5.6%). Портфолиото се состои од обврзници за денационализација со рок на доспевање од 10 години, Државни записи со рок на доспевање од 1 година и државни обврзници издадени од Министерството за Финансии со рок до 30 години (2024: ист рок на доспевање).

19A. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ТРГУВАЊЕ

Финансиските вложувања кои се чуваат за тргување во износ од 96,823,291 денари (2024: 70,703,507.00 денари) се однесуваат на средства вложени во домашни инвестициски фондови. Вкупниот приход остварен во текот на 2025 година, од промена на објективната вредност, изнесува 8,374,217 денари (2024: 2,600,857 денари).

19B. ДЕПОЗИТИ ВО ДОМАШНИ БАНКИ

На 31 декември 2025 година Друштвото има вложувања во депозити во домашни банки во износ од 750,358,790 денари (2024: 612,941,740 денари) кои имаат рок на доспевање од 1 месец до 5 години (2024: од 1 месец до 5 години) и каматни стапки од 0.1% до 4.1% (2024: 0.1% до 4.1%).

Од вкупните депозити во домашни банки на 31 декември 2025 година, депозити во износ од 1,117,650 денари (2024: 499,600 денари) се однесуваат на депозити по основ на издадени гаранции од домашни банки.

20. ДАДЕНИ ДЕПОЗИТИ И ВЛОЖУВАЊА ВО ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Депозит за учество во гарантниот фонд на Националното Биро за Осигурување – Скопје	32,549,580	26,477,970
	<u>32,549,580</u>	<u>26,477,970</u>

Вложувањето во НБО се состои од депозит во Гарантен фонд во износ од 32.489.580 денари (2024: 26,417,970 денари) и удел во НБО во износ од 60,000 денари (2024: 60,000 денари).

21. ПОБАРУВАЊА ОД ОСИГУРЕНИЦИ

	2025	31 декември 2024
Побарувања за премии за осигурување	389,899,271	386,521,416
Исправка на вредноста	(112,388,804)	(126,623,966)
	<u>277,510,467</u>	<u>259,897,450</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

21. ПОБАРУВАЊА ОД ОСИГУРЕНИЦИ (продолжува)

Движење на исправката на вредност е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
На 1 јануари	126,623,966	117,387,350
Трошок за годината, нето од ослободување	23,527,024	45,323,570
Наплатени отпишани побарувања	96,693	115,366
Отпис на побарувања	37,858,879	36,202,320
На 31 декември	112,388,804	126,623,966

Во текот на 2025 година, Друштвото наплати претходно отпишани побарувања во износ од денари 96,693 денари (2024: 115,366 денари).

22. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА И ОСТАНАТИ СРЕДСТВА

	2025	31 декември 2024
Побарувања по основ на финансиски вложувања	25,776,898	25,045,248
Побарувања од друштва за осигурување по основ на надомест на штета	14,456,084	11,515,560
Побарувања од друштва за осигурување по основ на исплатени штети	-	-
Останати побарувања од работи на осигурување и реосигурување	1,739,762	1,941,948
Побарувања по основ на дадени аванси	1,496,314	2,914,153
Нето побарувања по основ на регрес и гарантен фонд	54,174	674,750
Побарувања од вработени	3,283,868	32,174
Останати побарувања	944,117	944,114
Исправка на вредност	(310,696)	(310,696)
	47,440,521	42,757,251

Движење на исправката на вредност е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
На 1 јануари	310,696	310,696
Трошок за годината, нето од ослободување	-	-
На 31 декември	310,696	310,696

22.A ОСТАНАТИ ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ И ОДЛОЖЕНИ ТРОШОЦИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Почетна состојба	89,821,846	82,163,607
Зголемување на останати трошоци за стекнување (Белешка 8)	22,266,625	7,658,239
Останати пресметани приходи и одложени трошоци	112,088,471	89,821,846

Останати пресметани приходи и одложени трошоци во износ од 112,088,471 денари (2024: 89,821,846 денари) се однесуваат на приходи по основ на нереализирани провизии за кои друштва за застапување го имаат изгубено правото на провизија согласно договорите.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

23. ОДЛОЖЕНИ ТРОШОЦИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ

	2025	31 декември 2024
На 1 Јануари	257,808,105	227,964,132
Зголемување на одложени трошоци за стекнување	74,902,321	29,843,973
Вкупно одложени трошоци за стекнување	332,710,426	257,808,105

24. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	2025	31 декември 2024
Сметки во банки:		
- во денари	38,321,025	32,447,101
- во странска валута	1,158,772	1,959,223
Пари во благајна:		
- во денари	15,995	29,585
- во странска валута	22	-
	39,495,814	34,435,909

25. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Акционерски капитал

На 31 декември 2025 година акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 1,881 обични акции (2024: 1,881) со номинална вредност од 1,595 ЕУР (2024: 1,595 ЕУР) по акција. Секоја акција има право на еден глас, на дел од добивката (дивиденда) и право на исплата од ликвидационата, односно стечајната маса. Авторизираниот, издадениот и целосно платениот акционерски капитал на 31 декември 2025 и 2024 година е како што следи:

	Број на акции		Во илјади денари	
	2025	2024	2025	2024
СИГАЛ ИНШУРЕНС ГРУП Груп Ш.а., Тирана, Република Албанија	1,880	1,880	183,904,881	183,904,881
СИГАЛ БИЗНИС ЦЕНТАР, Тирана Република Албанија	1	-	98,100	-
UNIQA Internacional Beteiligungs Verwaltungs GMBH, Австрија	-	1	-	98,100
	1,881	1,881	184,002,981	184,002,981

Во текот на 2024 година склучен е договор за откуп на акциите и стекнување контрола над СИГАЛ ИНШУРЕНС ГРУП Ш.а., Тирана, Република Албанија, мнозинскиот сопственик на Друштвото, од страна на СИГАЛ БИЗНИС ЦЕНТАР, Тирана, Република Албанија. На 12 февруари 2025 година, Друштвото доби дозвола за промена на индиректниот сопственик од Комисијата за заштита на конкуренцијата. На 22 мај 2025 година Агенцијата за Супервизија на Осигурување издаде решение за издавање на согласност за индиректно стекнување на квалификувано учество во Друштвото. Краен сопственик на Друштвото на 31 декември 2025 е физичкото лице Авни Понари.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

25. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (продолжение)

Законски резерви

Во согласност со Законот за супервизија во осигурувањето, Друштвото е должно да издвојува во резервите за сигурност најмалку една третина од остварената добивка во годината. Кога овие резерви ќе надминат 50% од остварената просечна премија во последните две години, не е должно да издвојува од добивката за резервите за сигурност. Друштвото го нема достигнато законскиот минимум.

Во текот на 2025 и 2024 година, Друштвото нема исплатено дивиденда.

26. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ

На 21 јуни 2021 година Друштвото обезбеди субординиран кредит во износ од 1,000,000 Евра од СИГАЛ ИНШУРЕНС ГРУП Ш.а., Албанија, со отплата на 6 август 2026 година, и фиксна каматна стапка од 1.8% на годишно ниво. Со состојба на 31 декември 2025 година, во вкупниот износ од 66,677,790 денари (2024: 65,356,696 денари) е вклучена и пресметана камата во износ од 4,982,990 денари (2024: 3,872,484 денари). Промени во обврските што произлегуваат од финансиски активности е како што следи:

	1 јануари 2025	Паричен прилив	Паричен одлив	Непарична транзакција	31 декември 2025
Субординирани обврски	65,356,696	-	-	1,321,094	66,677,790
Вкупно	65,356,696	-	-	1,321,094	66,677,790

27. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ПРЕНОСНА ПРЕМИЈА

	2025	31 декември 2024
Пренос на премија	858,179,321	708,308,310
Пренос на премија за реосигурување	(56,525,004)	(50,635,322)
	801,654,317	657,672,988

Движењето на резервирањата за пренесената премија е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември 2025	2024
На 1 јануари	657,672,988	591,988,337
Пренесена премија	149,871,012	87,216,349
Пренесена премија за реосигурување	(5,889,683)	(21,531,698)
На 31 декември	801,654,317	657,672,988

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

27. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ПРЕНОСНА ПРЕМИЈА (продолжение)

Преносна премија по класи на осигурување

	2025	31 декември 2024
Автоодговорност	425,181,192	337,726,463
Каско	70,617,653	60,781,081
Осигурување на имот	99,077,383	118,203,766
Осигурување на патници	1,677,190	1,149,166
Лични незгоди	28,266,997	25,645,255
Зелен картон	118,169,422	90,222,538
Гранични полиси	657,140	522,360
Патничко осигурување	6,079,194	4,983,345
Одговорност	18,908,277	19,409,066
Здравствено осигурување	73,943,319	42,083,819
Транспорт	1,191,854	1,009,005
ЦМР-превоз на стока	5,771,156	3,273,761
Каско пловни објекти	21,811	13,313
Каско воздухоплови	3,784,143	-
АО воздухоплови	338,301	-
АО пловни објекти	384,675	264,944
Финансиски загуби	4,109,614	3,020,428
	<u>858,179,321</u>	<u>708,308,310</u>

Пренесената премија за реосигурување по класи на осигурување е како што следи:

	2025	31 декември 2024
Транспорт – реосигурување	580,605	864,212
Имот – реосигурување	40,638,196	33,788,339
Имот – соосигурување	-	7,063,287
Незгода	-	-
ЦМР	2,545	2,457
Одговорност - реосигурување	8,443,725	6,902,250
Одговорност - соосигурување	-	395,190
Финансиски загуби - реосигурување	2,653,212	1,437,448
Финансиски загуби - соосигурување	-	182,140
Лични незгоди	82,159	-
Здравствено осигурување	2,118	-
Каско воздухоплови	3,784,143	-
АО воздухоплови	338,301	-
	<u>56,525,004</u>	<u>50,635,322</u>

28. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ШТЕТИ

	2025	31 декември 2024
Настанати, пријавени и неисплатени штети	204,983,730	166,368,333
Настанати непријавени штети	346,189,239	291,637,992
Резерви за обработка на штети	10,472,287	8,702,120
Резерви за бонуси и попусти	32,110	35,156
Бруто резерви за штети во реосигурување и соосигурување	(65,042,030)	(30,097,582)
	<u>496,635,336</u>	<u>436,646,018</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

28. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ШТЕТИ (продолжение)

Движењето на резервирањата за штети е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември	
	2025	2024
На 1 јануари	436,646,018	397,423,646
Настанати, пријавени и неисплатени штети	38,615,396	15,951,212
Настанати непријавени штети	54,551,249	33,830,935
Резерви за обработка на штети	1,770,167	945,860
Промени во резерви за бонуси и попусти	(3,046)	(21)
Бруто резерви за штети во реосигурување и соосигурување	(34,944,448)	(11,505,614)
На 31 декември	496,635,336	436,646,018

Настанати, пријавени и неисплатени штети по класи на осигурување се прикажани во следната табела:

	2025	31 декември 2024
Автоодговорност	84,624,496	91,851,257
Каско	10,658,246	11,470,633
Имот	34,654,804	21,463,431
ЦМР-стока во транспорт	1,698,360	312,000
Транспорт	55,798	-
Незгода	1,548,735	5,090,665
Зелена карта	47,031,652	24,653,320
Гранично осигурување	-	-
Одговорност	20,507,212	11,008,809
Финансиски загуби	726,519	-
Патничко осигурување	3,158,900	415,073
Приватно здравствено	319,008	103,145
	204,983,730	166,368,333

Настанатите непријавени штети по класи на осигурување се прикажани во следната табела:

	2025	31 декември 2024
Автоодговорност	255,250,012	222,677,420
Каско	8,620,561	7,649,105
Имот	12,149,797	9,658,544
Одговорност	5,188,860	4,608,940
Незгода	11,755,876	11,059,640
Зелена карта	45,534,424	30,482,622
Гранично осигурување	-	-
ЦМР-стока во транспорт	-	-
Транспорт	-	-
Патничко осигурување	769,370	632,147
Здравствено осигурување	6,920,339	4,869,574
	346,189,239	291,637,992

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

28. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ШТЕТИ (продолжение)

Резервите за обработка на штети по класи на осигурување се прикажани во следната табела:

	2025	31 декември 2024
Автоодговорност	6,457,616	5,976,045
Каско	366,297	363,275
Имот	949,307	591,317
Одговорност	488,225	296,737
Незгода	252,788	306,856
Зелена карта	1,758,755	1,047,583
Гранично осигурување	-	-
ЦМР-стока во транспорт	32,269	5,928
Транспорт	1,060	-
Патничко осигурување	28,422	19,897
Здравствено осигурување	137,548	94,481
	<u>10,472,287</u>	<u>8,702,119</u>

29. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ

	2025	31 декември 2024
Обврски спрема осигуреници по основ на штети	-	-
Останати обврски од непосредни работи на осигурување	41,831	41,831
	<u>41,831</u>	<u>41,831</u>

30. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ

	2025	31 декември 2024
Обврски спрема друштва за осигурување по основ на премија за сосигурување	9,688,871	8,004,737
Обврски спрема друштва за осигурување по основ на премија за реосигурување	73,951,525	117,208,334
	<u>83,640,396</u>	<u>125,213,071</u>

31. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	2025	31 декември 2024
Обврски по основ на провизија	40,384,277	35,936,183
Обврски спрема добавувачи во земјата и останати обврски	16,308,021	15,029,224
Обврски за наем	33,812,451	-
Обврски по основ на членарини, надоместоци и придонеси	11,970,190	6,026,603
Обврски по основ на нето плати	6,535,188	5,338,648
Обврски по основ на придонеси од плати	5,527,698	4,617,233
Обврски за даноци од плати	1,276,485	1,045,854
Останати обврски	173,146	173,146
	<u>115,988,042</u>	<u>68,166,891</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

31. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (продолжение)

Доспевање на обврските за наем

	2025	31 декември 2024
- до 1 година	9,673,869	-
- над 1 до 2 години	8,046,449	-
- над 2 до 3 години	6,200,395	-
- над 3 до 4 години	5,666,174	-
- над 4 до 5 години	4,225,564	-
- над 5 години	-	-
	33,812,451	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

32. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК

Примарна цел на Раководството на Друштвото во управувањето со осигурителниот ризик е да го заштити Друштвото од настани кои можат да го спречат понатамошното остварување на целите на Друштвото, вклучувајќи и неуспех при искористувањето на можностите. Раководството ја препознава значајноста од постоење на ефикасни системи на управување со ризикот. Друштвото има јасна делегирана структура со делегирани овластувања и одговорности до извршниот менаџмент. Раководството поставува рамка на политики во кои е наведен ризикот, управувањето со овој ризик, контролата и деловното однесување на Друштвото.

Друштвото склучува договори за осигурување со кои превзема осигурителен ризик спрема осигурениците, а во делот на реосигурувањето, ризикот од реосигурување се пренесува од Друштвото преку неговото матично друштво до реосигурувачите.

Ризикот од осигурување се однесува на неизвесноста од осигурителниот бизнис и вклучува ризик поврзан со премиите, односно износот кој што е платен како премија за осигурувањето да не е доволен да ја покрие настанатата штета, и ризик поврзан со адекватноста на резервите по договорите за осигурување во однос на обврските од осигурување и капиталната основа, односно дека нивото на техничките резерви ќе биде потценето или дека вистински настанатите штети ќе бидат различни во однос на статистички упросечената вредност.

Стратегијата на Друштвото при склучување на полисите за осигурување е да постигне разновидност, со цел да оствари балансирано портфолио на договори за осигурување. Договорите за осигурување се годишни, а при обновувањето на истите Друштвото може повторно да го процени ризикот преку преоценување на премијата за осигурување, да даде попусти или да одбие да ги обнови во зависност од промената на условите.

Друштвото реосигурува дел од ризиците поврзани со договорите за осигурување со цел да обезбеди контрола на својата изложеност на загуби и заштита на капиталот. Друштвото има склучено договори за реосигурување по принципот на вишок над покриеност на загуба преку своето матично друштво кое ги склучува договорите за реосигурување со реосигурувачот во име и за сметка на Друштвото.

Услови на договори за осигурување кои имаат материјален ефект на износот, времето и неизвесноста на идните парични текови

Основни осигурителни производи кои се нудат на клиентите се следниве видови на неживотно осигурување: осигурување на возила, осигурување на имот, незгода, здравствено осигурување и др. Основните карактеристики на одделните видови на договори за осигурување се следниве:

Осигурување на возила

Договорите вклучуваат осигурување од автоодговорност и каско осигурување. Договорите за автоодговорност покриваат телесни повреди и штети на имот во Република Северна Македонија како и штети настанати во странство предизвикани од осигурени возачи врз основа на системот на зелен картон.

Штетите на имот по овие договори главно се пријавуваат и решаваат во краток рок од настанување на истите. За пријавување и исплата на штета по основ на телесни повреди потребен е подолг временски период и истите се покомплексни да се проценат.

Договорите за автоодговорност се регулирани со Законот за задолжително осигурување во сообраќајот во Република Северна Македонија. Тарифите и најниските осигурени износи се утврдени со законска регулатива.

Каско осигурување претставува стандарден договор за осигурување од штета во кој исплатите на штетите се ограничени на осигурениот износ.

Осигурување на имот

Овие договори вклучуваат осигурување на имот на ентитети и личен имот. Друштвото користи различни техники за управувањето со ризиците со цел нивно идентификување, анализа на загубите кои најчесто се употребуваат во соработка со матичното друштво.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

32. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК (продолжение)

Одговорност кон трети лица

Овие договори вклучуваат осигурување од одговорност кон трети лица, односно надоместот се исплатува за претрпени повреди на физички лица, вклучувајќи вработени или трети лица. Времетраењето на процесот од датумот на пријавување на штетата до датумот на исплата зависи од повеќе фактори како што се природата на покритието, условите на полисата, надлежниот суд за решавање во случај на спор итн. Поголемиот дел од штетите за претрпени телесни повреди имаат релативно краток период на разрешување, а најчесто е до една година. Најголемиот дел од овие договори не се предмет на значајна комплексност, така да крајниот исход е помалку неизвесен. Генерално, овие договори резултираат во помала неизвесност во проценките.

Реосигурувањето се користи да се намали ризикот од осигурување. Во табелата подолу се презентирани обврските по основ на реосигурување од најголемите реосигурувачи на 31 декември 2025 и 2024 година.

	2025	31 декември 2024
УНИКА РЕ АГ	-	47,242,683
AON Central and Eastern Europe a.s.	58,584,930	-
УНИКА РЕ ЛИХТЕНШТАЈН АГ	58,247,216	61,797,004
АЛИАНЦ ГЛОБАЛ КОРПОРАТЕ САД	4,512,931	7,645,233
УНИКА ПОЛСКА	604,870	151,210
УНИКА БУГАРИЈА	112,923	2,165,907
АЛИАНС ГЛОБАЛ КОРПОРАТЕ АУСТРИА	72,382	2,785,859
АЛИАНС ГЛОБАЛ ГЕРМАНИЈА	3,868,964	3,329,239
ЏЛ ИНСУРАНЦЕ ЦОМПАНИ СЕ	60,868,497	37,277,177
АЛИАНС ГЛОБАЛ КОРПОРАТЕ ШВАЈЦАРИЈА	135,674	-
ЛОИД'С СИНДИКАТИ	2,582,321	2,575,713
АИГ УК ЛИМИТЕД – ЛОНДОН	4,388,950	6,359,500
МАРШ ЕООД СОФИЈА, Бугарија	9,967,834	11,430,579
АЦИС ЕНЕРГИ ТРАНСИТИОН СИНДИКАТЕ	-	11,128,900
ГЕНЕРАЛИ ИНСУРАНЦЕ АД, Бугарија	2,044,843	4,185,732
ЦОЛОННАДЕ ИНСУРАНЦЕ С.А. - БУЛГАРИА БРАНЦХ	3,361,350	2,432,821
ГЕНЕРАЛИ РЕОСИГУРАНЈЕ СРБИЈА А.Д.О	2,166,023	1,927,562
СВИСС РЕИНСУРАНЦЕ КОМПАНИ ЛТД	923,695	1,465,484

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Согласно законската регулатива Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на техничките резерви. На 31 декември 2025 година дел од вложувањата кои служат како средства што ги покриваат резервите по договорите за осигурување изнесуваат 1.304.021.125 денари (2024: 1,097,170,745 денари).

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

32. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК (продолжение)

Усогласеност на средствата и обврските (продолжение)

	31 декември 2025	31 декември 2024
Средства		
Парични средства на банкарските сметки	37,959,976	32,054,417
Банкарски сметки и депозити во банки	749,241,140	612,442,140
Хартии од вредност што ги издадени од РСМ или НБРСМ	419,996,718	381,970,681
Удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во РСМ	96,823,291	70,703,507
Вкупно вложени средства од техничките резерви	<u>1,304,021,125</u>	<u>1,097,170,745</u>
Обврски (Технички резерви)		
Бруто резерви по договори за осигурување	1,419,856,687	1,175,016,754
Дел за реосигурителот	(121,567,034)	(80,732,904)
Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)	<u>1,298,289,653</u>	<u>1,094,283,850</u>
Усогласеност на средствата и обврските	<u>5,731,472</u>	<u>2,886,895</u>

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, паричните средства во благајна и средства на банкарските сметки не смеат да надминат 3% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. Банкарските сметки и депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. Обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Северна Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. Исто така акциите издадени врз основа на одобрение на Комисијата за хартии од вредност не смеат да надминат 30% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување, а вложувањата во инвестициони фондови не смеат да надминат 20%. На 31 декември 2025 година паричните средства во благајна и средства на банкарските сметки изнесуваат 2.91% (2024: 2.92%), депозити во банки изнесуваат 57.46% (2024: 55.82%), државните записи и државните обврзници изнесуваат 32.21% (2024: 34.81%) и акции и удели во инвестициони фондови регистрирани во Република Северна Македонија изнесуваат 7.42% (2024: 6.44%).

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

33. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО

Друштвото управува со капиталот како би се осигурало дека Друштвото ќе биде во можност да продолжи да работи според принципот на континуитет, и во исто време да го максимизира повратот на акционерите. Друштвото е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи во согласност со локалната регулатива.

Регулативата не само што пропишува одобрување и мониторинг на активностите, туку исто така наметнува одредена рестриктивна резервација за капиталната адекватност. Друштвото е должно да одржува стапка на адекватност на капиталот која во секое време треба да биде барем еднаква на потребното ниво на маргината на солвентност на Друштвото, која се пресметува според методот на стапка на премија или методот на стапка на штети во зависност од тоа која метода ќе даде повисок резултат.

Согласно Законот за супервизија на осигурувањето, структурата на капиталот на Друштвото се состои од основен и дополнителен капитал. Основниот капитал го сочинуваат:

- уплатениот акционерски капитал, со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции
- резервите (законски и статутарни) кои не произлегуваат од договорите за осигурување
- пренесена нераспределена добивка и
- нераспределената добивка од тековната година (по одбивање на даноци и дивиденда наменета за распределба), доколку износот на добивката е потврден од овластен ревизор.

Следните ставки се сметаат за одбитни при пресметката на основниот капитал:

- сопствени акции кои ги поседува Друштвото
- долгорочни нематеријални средства
- пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година.
- други потенцијални обврски кои друштвото има обврска да ги прикаже во вонбилансната евиенција

При пресметката на дополнителниот капитал, кој може да се зема најмногу во износ од 50% од пресметаниот основен капитал, се земаат во предвид следните ставки:

- Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции,
- Субординирани должнички инструменти
- Хартии од вредност со неопределен рок на враќање.

Друштвото може да ги вложува средствата на капиталот во банки, при тоа почитувајќи ги принципите на ликвидност, сигурност и рентабилност. Вкупните финансиски вложувања на Друштвото во една банка може да изнесуваат најмногу до 25% од капиталот на Друштвото.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

33. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

Потребното ниво на маргината на солвентност на 31 декември 2025 и 2024 година е како што следи:

		Неживотно осигурување освен здравствено осигурување на кое се применуваат одредбите од член 75 став 6 од Законот	
		Тековна година	Претходна година
Бруто полисирана премија	1	1,869,022,152	1,499,856,443
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18	2	110,691,000	110,691,000
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16	3	200,651,544	141,585,031
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 18/300	4		
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 16/300	5		
Вкупен износ од Бруто полисирана премија ([6]=[2] + [3] или [6]=[4] + [5])	6	311,342,544	252,276,031
Бруто исплатени штети	7	660,832,770	562,800,187
Нето исплатени штети	8	616,170,220	549,161,406
Коефициент ([9]=[8]/[7] или 0.50, доколку е помал)	9	0.93	0.98
Маргина на солвентност - метод стапка на премија ([10]= [6]*[9])	10	290,300,380	246,162,427
Референтен период (во години)	11	3	3
Бруто исплатени штети во референтниот период	12	1,708,760,942	1,457,417,469
Бруто резерви за штети на крајот на референтниот период	13	561,645,256	466,708,444
Бруто резерви за штети на почетокот на референтниот период	14	406,818,583	340,148,270
Бруто настанати штети ([15]=[12] + [13] - [14])/[11])	15	621,195,872	527,992,548
Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 0,26	16	111,920,900	111,920,900
Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 0,23	17	43,868,100	22,431,336
Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 26/300	18		
Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 23/300	19		
Вкупен износ од Бруто настанати штети ([20]=[16] + [17] или [20]=[18] + [19])	20	155,789,000	134,352,236
Маргина на солвентност - метод стапка на штети ([21]= [20]*[9])	21	145,259,961	131,096,372
Потребно ниво на маргина на солвентност ([22]=max([10],[21]))	22	290,300,380	246,162,427

Конечната пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност на 31 декември 2025 и 2024 година е како што следи:

		Тековна година	Претходна година
Конечна пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност	1	290,300,380	246,162,427

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

33. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

Пресметката на потребното ниво на капитал согласно регулативата на АСО на 31 декември 2025 и 2024 година е како што следи

	Ознака	Износ 2025	Износ 2024
Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8)	I	459,053,265	443,348,198
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	I1	184,002,981	184,002,981
Премии од емитирани обични акции	I2	-	-
Законски и статутарни резерви	I3	134,616,058	127,714,969
Пренесена нераспределена добивка	I4	150,195,118	139,018,823
Нераспределена добивка од тековната година	I5	-	-
Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување	I6	-	-
Долгорочни нематеријални средства	I7	9,760,892	7,388,575
Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година	I8	-	-
Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал	II	-	-
Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	II1	-	-
Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции	II2	-	-
Субординирани должнички инструменти	II3	-	-
Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање	II4	-	-
Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.	III	459,053,265	443,348,198
Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)	IV	-	-
Вложувања во акции во правни лица од членот 72 од Законот	IV1	-	-
Вложувања во субординирани должнички инструменти и други вложувања во правни лица од членот 72 од ЗСО	IV2	-	-
КАПИТАЛ I + II – IV	V	459,053,265	443,348,198
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)	VI1	290,300,380	246,162,427
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот)	VI2	-	-
Капитал	VI3	459,053,265	443,348,198
Гарантен фонд*	VI4	184,485,000	184,485,000
Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 -VI4)	VI5	274,568,265	258,863,198
Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1)	VI6	168,752,885	197,185,771
Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) (VI7 = VI3 - VI2)	VI7	-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

33. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

*Гарантниот фонд е дефиниран во член 77 од Законот за супервизија на осигурувањето и претставува 1/3 од потребното ниво на маргина на солвентност, но не смее да биде понизок од соодветниот износ наведен во член 77 став (3) од Законот, кој изнесува 3,000,000 евра, во денарска противвредност.

Показател на задолженост

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. Како дел од ова следење Раководството ги анализира трошокот на капиталот и ризиците поврзани со секоја одделна класа на капиталот.

Показателот на задолженост на 31 декември 2025 изнесува 2.8% (2024: година изнесува 3.4%).

Табелите и пресметките во точката Управување со капиталот на Друштвото се направени врз основа на интерно доставени информации до клучниот раководен персонал.

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

34.1 Категории на финансиски инструменти

	31 декември 2025	31 декември 2024
Финансиски средства по амортизирана набавна вредност		
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	32,549,580	26,477,970
Дадени депозити	750,358,790	612,941,740
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	419,996,718	381,970,681
Побарувања за премии	277,510,467	259,897,450
Други побарувања	47,487,520	44,588,321
Пари и парични еквиваленти	39,495,814	34,435,909
	<u>1,567,398,889</u>	<u>1,360,312,071</u>
Финансиски обврски		
Обврски кон добавувачи и други обврски	219,027,462	201,203,801
Субординиран долг	66,677,790	65,356,696
	<u>285,705,252</u>	<u>266,560,497</u>

34.2 Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитниот ризик и ликвидносниот ризик. Финансиските ризици се следат на времена основа, и се избегнуваат првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи било какви специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба во Република Северна Македонија.

34.3 Пазарен ризик

Во спроведувањето на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странските валути и промена на каматните стапки. Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)**34.4 Управување со девизен ризик**

Друштвото е изложено на девизен ризик првенствено од парите и паричните средства, како и пласманите во банки кои се деноминирани во странска валута. Друштвото не употребува посебни финансиски инструменти за намалувањето на овој ризик бидејќи таквите инструменти не се вообичаени во употреба во Република Северна Македонија. Во табелите е презентирана сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути за годината што завршува на 31 декември 2025 и 2024:

Сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути за годината што завршува на 31 декември 2025 е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	МКД	Странска валута и валутна клаузула ЕВРА	Странска валута и валутна клаузула УСД	Странска валута и валутна клаузула ЦХФ	Странска валута и валутна клаузула - останати валути	ВКУПНО
1							
I. Вкупно средства	001	1,740,071,892	573,669,343	26,549	-	-	2,313,767,784
1. Нематеријални средства	002	9,760,892	-	-	-	-	9,760,892
2. Вложувања	003	899,959,336	436,513,979	-	-	-	1,336,473,315
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	-	121,567,034	-	-	-	121,567,034
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување	005	-	-	-	-	-	-
5. Одложени и тековни даночни средства	006	46,999	-	-	-	-	46,999
6. Побарувања	007	310,531,619	14,456,084	-	-	-	324,987,703
7. Останати средства	008	74,974,149	1,132,246	26,549	-	-	76,132,944
8. Активни временски разграничувања	009	444,798,897	-	-	-	-	444,798,897
II. Вкупно обврски	010	1,744,429,532	569,338,252	-	-	-	2,313,767,784
1. Капитал и резерви	011	289,586,806	318,619,039	-	-	-	608,205,845
2. Субординирани обврски	012	-	66,677,790	-	-	-	66,677,790
3. Бруто технички резерви	013	1,325,794,722	94,061,965	-	-	-	1,419,856,687
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	-	-	-	-	-	-
5. Останати резерви	015	7,658,147	-	-	-	-	7,658,147
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	11,699,046	-	-	-	-	11,699,046
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	017	-	-	-	-	-	-
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	109,690,811	89,979,458	-	-	-	199,670,269
9. Пасивни временски разграничувања	019	-	-	-	-	-	-
III. Разлика - неусогласена валутна структура	020	(4,357,640)	4,331,091	26,549	-	-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)**34.4 Управување со девизен ризик (продолжение)**

Сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути за годината што завршува на 31 декември 2024 е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	МКД	Странска валута и валутна клаузула ЕВРА	Странска валута и валутна клаузула УСД	Странска валута и валутна клаузула ЦХФ	Странска валута и валутна клаузула - останати валути	ВКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Вкупно средства	001	1,371,034,236	548,283,850	323,595	36,518	-	1,919,678,199
1. Нематеријални средства	002	7,388,575	-	-	-	-	7,388,575
2. Вложувања	003	674,518,974	453,894,370	-	-	-	1,128,413,344
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	-	80,732,904	-	-	-	80,732,904
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување	005	-	-	-	-	-	-
5. Одложени и тековни даночни средства	006	1,831,070	-	-	-	-	1,831,070
6. Побарувања	007	290,594,235	12,060,466	-	-	-	302,654,701
7. Останати средства	008	41,709,484	1,596,110	323,595	36,518	-	43,665,707
8. Активни временски разграничувања	009	354,991,898	-	-	-	-	354,991,898
II. Вкупно обврски	010	1,357,340,524	562,337,675	-	-	-	1,919,678,199
1. Капитал и резерви	011	166,347,842	311,717,950	-	-	-	478,065,792
2. Субординирани обврски	012	-	65,356,696	-	-	-	65,356,696
3. Бруто технички резерви	013	1,118,868,748	56,183,162	-	-	-	1,175,051,910
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	-	-	-	-	-	-
5. Останати резерви	015	6,024,302	-	-	-	-	6,024,302
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	1,757,706	-	-	-	-	1,757,706
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	017	-	-	-	-	-	-
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	64,341,926	129,079,867	-	-	-	193,421,793
9. Пасивни временски разграничувања	019	-	-	-	-	-	-
III. Разлика - неусогласена валутна структура	020	13,693,712	14,053,825	323,595	36,518	-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

34.4 Управување со девизен ризик (продолжение)

Анализа на сензитивноста на странски валути

Друштвото во најголем дел е изложено на еврото. Следната табела детално ја прикажува сензитивноста на 1% зголемување и намалување на денарот во споредба со еврото. Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на еврото за 1%. Позитивен износ подолу означува зголемување на добивката која што се јавува во случај доколку денарот ја намали својата вредност во однос на странските валути за 1%. За зголемување на вредноста на денарот во однос на странските валути за 1%, ефектот врз добивката е еднаков, но со обратен предзнак.

	Година што завршува на 31 декември 2025		Година што завршува на 31 декември 2024	
	Зголемување од 1%	Намалување од 1%	Зголемување од 1%	Намалување од 1%
ЕУР	43,311	(43,311)	(140,538)	140,538
УСД	265	-	3,236	(3,236)
ЦХФ	-	-	365	(365)

34.5 Управување со каматниот ризик

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки првенствено од пласманите во банки со променливи каматни стапки. Друштвото управува со овој ризик преку следење на движењето на каматните стапки на пазарот и обновување на договорите со деловните банки.

	31 декември 2025	31 декември 2024
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	32,549,580	26,477,970
Побарувања за премии	277,510,467	259,897,450
Други побарувања	47,487,520	44,588,321
Пари и парични еквиваленти	16,017	29,585
	<u>357,563,584</u>	<u>330,993,326</u>
<i>Со фиксна каматна стапка:</i>		
Вложувања кои се чуваат до доспевање	419,996,718	381,970,681
Долгорочни депозити	750,358,790	612,941,740
	<u>1,170,355,508</u>	<u>994,912,421</u>
<i>Со променлива каматна стапка:</i>		
Парични средства	39,479,797	34,406,324
	<u>39,479,797</u>	<u>34,406,324</u>
	<u>1,567,398,889</u>	<u>1,360,312,071</u>
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
Обврски кон добавувачи и други обврски	219,027,462	201,203,801
<i>Со фиксна каматна стапка:</i>		
Субординиран долг	66,677,790	65,356,696
	<u>285,705,252</u>	<u>266,560,497</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

34.5 Управување со каматниот ризик (продолжение)

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на крајот на периодот на известување. За финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е изготвена под претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на целата година. При изготвувањето на анализата на сензитивноста на промените на каматните стапки, користено е зголемување или намалување на каматните стапки за 2%, што претставува разумна процена на Раководството за можните промени на каматните стапки.

Доколку каматните стапки би биле повисоки, односно пониски, за 2%, а сите други варијабли непроменети, добивката на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2025 би била повисока, односно пониска, за 789.596 денари (2024: 688.126 денари).

34.6 Управување со ликвидносниот ризик

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека Друштвото ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на доволно средства за да ги подмири своите обврски. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Друштвото управува со ризикот од ликвидност преку управување со активата и пасивата на начин кој ќе овозможи навремено плаќање на обврските во нормални или вонредни услови на работење на Друштвото. Согласно Законот за супервизија на осигурувањето друштвото пресметува коефициент на ликвидност и минимална ликвидност, што претставува однос меѓу ликвидните средства и доспеаните обврски, односно обврски кои наскоро ќе доспеат.

Планирањето на очекуваните приливи и одливи на парични средства е редовна контрола на ликвидноста и усвојување на мерки за спречување или отстранување на причините за евентуална неликвидност.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основ на кој капиталот на осигурителното друштво кое се занимава со неживотно осигурување и/или пак реосигурување треба во секој момент да биде барем еднаков на бараната граница на солвентност, пресметана со користење на методот на премија или методот на штета, во зависност од тоа кој метод дава повисок износ.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

34.6 Управување со ликвидносниот ризик (продолжение)

Анализа според преостанатата договорна рочност на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност на 31 декември 2025 година е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	до 1 година	1 - 3 години	3 - 5 години	5 - 10 години	10 - 15 години	15 - 20 години	20 и повеќе години	ВКУПНО
1									
I. Вкупно средства	001	1,394,728,738	547,208,825	113,892,744	170,592,446	6,533,695	-	80,811,336	2,313,767,784
1. Нематеријални средства	002	-	-	-	9,760,892	-	-	-	9,760,892
2. Вложувања	003	487,167,304	511,905,645	96,099,641	154,320,008	6,169,381	-	80,811,336	1,336,473,315
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	85,733,473	21,056,336	7,901,365	6,511,546	364,314		-	121,567,034
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	005	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Одложени и тековни даночни средства	006	46,999	-	-	-	-	-	-	46,999
6. Побарувања	007	324,987,703	-	-	-	-	-	-	324,987,703
7. Останати средства	008	51,994,362	14,246,844	9,891,738	-	-	-	-	76,132,944
8. Активни временски разграничувања	009	444,798,897	-	-	-	-	-	-	444,798,897
II. Вкупно обврски	010	1,522,514,446	188,775,879	74,810,557	334,106,839	4,823,672	1,526,574	187,209,817	2,313,767,784
1. Капитал и резерви	011	139,391,688	-	-	284,811,176	-	-	184,002,981	608,205,845
2. Субординирани обврски	012	66,677,790	-	-	-	-	-	-	66,677,790
3. Бруто технички резерви	013	1,129,214,235	174,326,125	64,735,410	48,435,029	3,145,888		-	1,419,856,687
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Останати резерви	015	-	202,910	183,409	860,634	1,677,784	1,526,574	3,206,836	7,658,147
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	11,699,046	-	-	-	-	-	-	11,699,046
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	017	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	175,531,687	14,246,844	9,891,738	-	-	-	-	199,670,269
9. Пасивни временски разграничувања	019	-	-	-	-	-	-	-	-
Разлика - неусогласена рочна структура	020	(127,785,708)	358,432,946	39,082,187	(163,514,393)	1,710,023	(1,526,574)	(106,398,481)	-

сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

34.6 Управување со ликвидносниот ризик (продолжение)

Анализа според преостанатата договорна рочност на финансиските средства и обврски (продолжение)

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност на 31 декември 2024 година е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	до 1 година	1 - 3 години	3 - 5 години	5 - 10 години	10 - 15 години	15 - 20 години	20 и повеќе години	ВКУПНО
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Вкупно средства	001	1,204,278,415	337,083,011	118,385,718	168,556,213	16,435,017	261,685	74,678,140	1,919,678,199
1. Нематеријални средства	002	-	-	-	7,388,575	-	-	-	7,388,575
2. Вложувања	003	449,877,106	324,191,728	105,329,282	158,525,199	15,811,889	-	74,678,140	1,128,413,344
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	60,487,731	12,891,283	3,826,638	2,642,439	623,128	261,685	-	80,732,904
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	005	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Одложени и тековни даночни средства	006	1,831,070	-	-	-	-	-	-	1,831,070
6. Побарувања	007	302,654,701	-	-	-	-	-	-	302,654,701
7. Останати средства	008	34,435,909	-	9,229,798	-	-	-	-	43,665,707
8. Активни временски разграничувања	009	354,991,898	-	-	-	-	-	-	354,991,898
II. Вкупно обврски	010	1,111,442,815	231,337,040	62,655,848	304,656,601	11,145,347	5,237,470	186,577,327	1,913,052,447
1. Капитал и резерви	011	20,703,267	-	-	266,733,792	-	-	184,002,981	478,065,792
2. Субординирани обврски	012	-	65,356,696	-	-	-	-	-	65,356,696
3. Бруто технички резерви	013	895,458,978	165,891,740	62,574,508	37,406,321	9,662,540	4,057,823	-	1,175,051,910
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Останати резерви	015	101,071	88,604	81,340	516,488	1,482,807	1,179,647	2,574,346	6,024,302
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	1,757,706	-	-	-	-	-	-	1,757,706
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	017	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	193,421,793	-	-	-	-	-	-	193,421,793
9. Пасивни временски разграничувања	019	-	-	-	-	-	-	-	-
Разлика - неусогласена рочна структура	020	92,835,600	105,745,971	55,729,870	136,100,388	5,289,670	4,975,785	111,899,187	6,625,752

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

34.7 Објективна вредност на финансиските инструменти

Сметководствена вредност во споредба со објективна вредност

Следната табела ја прикажува сметководствената вредност на финансиските средства и финансиските обврски во однос на нивната објективна вредност на 31 декември 2025 и 2024 година е како што следи:

	31 декември 2025		31 декември 2024	
	Сметководствена вредност	Објективна вредност	Сметководствена вредност	Објективна вредност
Финансиски средства				
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	32,549,580	32,549,580	26,477,970	26,477,970
Дадени депозити	750,358,790	750,358,790	612,941,740	612,941,740
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	419,996,718	419,996,718	381,970,681	381,970,681
Побарувања за премии	277,510,467	277,510,467	259,897,450	259,897,450
Други побарувања	47,487,520	47,487,520	44,588,321	44,588,321
Пари и парични еквиваленти	39,495,814	39,495,814	34,435,909	34,435,909
	<u>1,567,398,889</u>	<u>1,567,398,889</u>	<u>1,360,312,071</u>	<u>1,360,312,071</u>
Финансиски обврски				
Обврски кон добавувачи и други обврски	219,027,463	219,027,463	201,203,801	201,203,801
Субординиран долг	66,677,790	66,677,790	65,356,696	65,356,696
	<u>285,705,253</u>	<u>285,705,253</u>	<u>266,560,497</u>	<u>266,560,497</u>

Претпоставки користени при одредувањето на објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, и со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации, како и во согласност со „Одлуката за одредување на начинот на вреднување на должничките хартии од вредност издадени од Република Македонија кои немаат котирана пазарна цена на активен пазар“ издадена од АСО, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, Друштвото ја користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински текови. При ваквата техника на вреднување се користат каматните стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни проценки на цените од тековните пазарни трансакции.

Кај краткорочните побарувања не постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност.

Субординираниот долг е со фиксна каматна стапка од 1.8%, која е приближна со каматните стапки на истиот инструмент кај други финансиски институции на пазарот, односно е во рамки на пазарната цена. Поради тоа неговата објективна вредност се прикажува како еднаква на неговата сметководствена вредност.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

34.8 Управување со кредитниот ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик, кој претставува ризик дека клиентите нема да бидат во можност да ги подмират своите обврски кон Друштвото.

Кредитната изложеност на друштвото се состои од пласмани и депозити дадени на банки, вложувања во хартии од вредност, побарувања по основ на премии и други побарувања. Овој ризик се дефинира како потенцијална загуба во пазарната вредност како резултат на влошена финансиска состојба на клиентите да го отплатат долгот. Менаџментот има усвоено кредитна политика со која се дефинира кредитниот ризик. Друштвото управува со овој ризик првично преку приемот во осигурување со пресметка на код на анализа на клиентите и анализа на солвентноста на клиентите. Побарувањата по основ на премија се следат на месечна основа и се утврдува наплатливоста на истите. Во согласност со утврдената состојба се утврдува нивото на резервации на побарувањата по основ премија и од страна на секторот за контрола на побарувањата се врши обезбедување наплата на истите.

Согласно со Законот за супервизија на осигурувањето, поточно лимитите по основ на вложувања на средствата кои ги покриваат техничките резерви и капиталот. Друштвото со цел дисперзија на ризикот ги пласира средствата во депозити кај голем број банки.

Исто така се следи пазарот на хартии од вредност и согласно промените се врши вреднување на вложувањата во хартии од вредност.

Максимална изложеност на кредитен ризик без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно обезбедување

	31 декември 2025	31 декември 2024
Финансиски средства		
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	32,549,580	26,477,970
Дадени депозити	750,358,790	612,941,740
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	419,996,718	381,970,681
Побарувања за премии	277,510,467	259,897,450
Други побарувања	47,487,520	44,588,321
Пари и парични еквиваленти	39,495,814	34,435,909
	<u>1,567,398,889</u>	<u>1,360,312,071</u>

Претходната табела го покажува најлошото можно сценарио за изложеност на кредитен ризик на Друштвото на 31 декември 2025 и 2024 година. За билансните позиции, изложеноста е изразена на нето основа како што е прикажано во билансот на состојба.

Како што е прикажано во табелата од максималната кредитна изложеност 20.73% (2024: 22.38%) се однесуваат на побарувања по основ на осигурување и други побарувања од неживотно осигурување, додека 47.8% (2024: 45.06%) се однесуваат на орочени депозити.

Во вложувањата во хартии од вредност Друштвото поседува должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување, т.е. обврзници издадени од Република Северна Македонија. Во 2024 Fitch - Кредит рејтинг агенцијата го додели ББ+ кредитниот рејтинг на Република Северна Македонија.

Орочените депозити на Друштвото се инвестирани во големи, средни и мали банки во земјата. Класификацијата на банките е согласно локалната законска регулатива пропишана од НБРСМ.

Раководството е убедено во можноста за контрола и одржување минимална изложеност на кредитен ризик кој што произлегува по основ на побарувања од премии, поврат на штети и депозити во банки.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

34.8 Управување со кредитниот ризик (продолжение)

Кредитниот ризик се однесува на ризикот дека договорната страна нема да ги исполни своите договорни обврски што ќе резултира со финансиски загуби за друштвото. Друштвото не е изложено на значајна концентрација на кредитен ризик. Побарувањата за премии за осигурување се состојат од голем број на комитенти. Во таа насока управувањето со кредитниот ризик вклучува разумна дисперзија и намалување на концентрацијата на побарувањата во портфолиото на клиенти.

Состојбата на побарувањата за премии на 31 декември 2025 година е како што следи:

	31 декември 2025		
	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	122,182,890	-	122,182,890
Доспеани, но не оштетени побарувања	94,507,052	-	94,507,052
Доспеани и оштетени побарувања	173,209,329	(112,388,804)	60,820,525
	<u>389,899,271</u>	<u>(112,388,804)</u>	<u>277,510,467</u>

Состојбата на побарувањата за премии на 31 декември 2024 година е како што следи:

	31 декември 2024		
	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	106,848,600	-	106,848,600
Доспеани, но не оштетени побарувања	77,278,275	-	77,278,275
Доспеани и оштетени побарувања	202,394,541	(126,623,966)	75,770,575
	<u>386,521,416</u>	<u>(126,623,966)</u>	<u>259,897,450</u>

Останатите финансиски средства прикажани во табелата за максимална изложеност на кредитен ризик се недоспеани или доспеани но неоштетени како што е прикажано во табелата подолу.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

34.8 Управување со кредитниот ризик (продолжение)

Исправка на побарувања од осигуреници

Старосната структура на доспеани побарувања од осигуреници согласно нивната нето сметководствена вредност на денот на 31 декември 2025 и 2024 година е како што следи:

	31 декември 2025	31 декември 2024
до 30 дена	94,507,052	77,278,275
31-60 дена	33,337,460	35,358,787
61-120 дена	15,909,517	23,447,184
121-270 дена	8,189,210	9,422,851
271-365 дена	3,384,338	7,541,753
над 365 дена	-	-
	<u>155,327,577</u>	<u>153,048,850</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

35. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА

Поврзани страни на Друштвото претставуваат членките на Сигал и СИГАЛ ИНШУРЕНС ГРУП групацијата, како и Управниот одбор и членовите на Надзорниот Одбор на Друштвото. До 16 јуни 2025 крајно матично друштво беше Uniqa Österreich Versicherungen AG, Австрија и за поврзани субјекти до тој датум се сметаат и членките на UNIQA групацијата.

	31 декември 2025	31 декември 2024
Побарувања:		
Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Albania	1.797.965	1,957,941
Uniqa Romania	-	12,307
UNIQA Austria	-	134,384
СИГАЛ Лајф АД Скопје	4.826	1,700
Uniqa IT Services GMBH	-	318,933
Sigal Kosovo	120.875	683,366
	<u>1.923.666</u>	<u>3,108,631</u>
 Обврски:		
Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Albania	66.677.790	65,573,343
UNIQA Austria	-	12,145,113
Uniqa Re AG	-	26,608,794
Uniqa Poland	-	124,087
Uniqa Re Lichtenstein AG	-	29,935,589
СИГАЛ Лајф АД Скопје	525.324	528,753
	<u>67.203.114</u>	<u>134,915,679</u>
 Приходи:		
Sigal Insurance sh.a, Albania	1.221.865	288,105
UNIQA Slovakia	148.069	-
UNIQA Re AG	26.608.794	-
СИГАЛ Лајф АД Скопје	343.453	247,537
Uniqa Romania	-	7
Uniqa Re Lichtenstein AG	-	6,981,703
Uniqa Serbia	-	1,820,006
Uniqa Croatia	-	2,609,334
Uniqa Bulgaria	214.086	2,392,494
UNIQA Austria	12.334	417,995
Uniqa IT Services GMBH	-	458,882
Sigal Kosovo	2.899.684	524,326
	<u>31.448.285</u>	<u>15,740,389</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

35. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА (продолжение)

	31 декември 2025	31 декември 2024
Трошоци:		
Sigal Insurance sh.a, Albania	15.038.164	2,568,941
UNIQA Austria	7.791.111	12,431,456
Uniqa Re AG	-	47,242,683
Uniqa IT Services GMBH	2.977.783	6,772,709
СИГАЛ Лайф АД Скопје	6.702.092	8,424,440
Uniqa Romania	226.690	-
Uniqa Serbia	580.582	1,728,121
Uniqa Croatia	470.320	1,921,099
Uniqa Bulgaria	165.374	3,064,255
Uniqa Montenegro	-	61,807
Uniqa Czech Republic	133.213	1,390,498
Uniqa Poland	362.982	1,159,042
Uniqa Hungary	-	1,557,478
Uniqa Re Lichtenstein AG	58.247.216	61,797,004
Uniqa Slovakia	55.720	-
Unika Sashversicherung	-	31,745
Sigal Uniqa Kosovo	2.182.580	5,873,266
	<u>94.933.827</u>	<u>156,024,544</u>

Трансакции со клучниот менаџерски персонал

Вкупните надомести на клучниот менаџерски персонал на Друштвото, вклучени во трошоци за вработените се како што следува:

	31 декември 2025	31 декември 2024
Краткорочни користи за клучниот менаџерски персонал	9,093,656	8,615,911
	<u>9,093,656</u>	<u>8,615,911</u>

Клучниот менаџерски персонал се членовите на Управниот одбор.

36. ПОТЕНЦИЈАЛНИ И ПРЕЗЕМЕНИ ОБВРСКИ

Судски спорови

На 31 декември 2025 година, Друштвото е вклучено во повеќе тековни спорови во својство на тужен и тужител. Против Друштвото се поднесени повеќе тужби за надомест на нематеријална и материјална штета во вкупен износ од 57.654.649 денари (2024: 56,457,072 денари). Друштвото се јавува како тужител во судски спорови по основ на регрес на исплатена штета во износ од 232.727.582 денари и долгови по основ на полиси за осигурување во износ од 58.181.620 денари (2024: 65,218,834 денари). За горенаведените износи, Друштвото има признаено резерви за штети согласно политиката за резервации за штети. Врз основа на сопствени проценки, како и интерни и екстерни консултанти, раководството на Друштвото смета дека тужбите нема дополнително да предизвикаат материјални загуби и според тоа не е направена дополнителна резервација во финансиските извештаи.

Неизвесни даночни обврски

Согласно даночната регулатива, даноците и даночните обврски застаруваат по истек на период од 5 години, со исклучок на даночна измама кога рокот е 10 години. Како резултат на тоа обврските за даноци на Друштвото за периодот од 2018 до 2024 година не може да се сметаат за конечни. Било какви дополнителни даноци и пенали, доколку такви постојат, кои може да произлезат во случај на даночна контрола, не можат во оваа фаза да бидат утврдени со разумна точност. Според проценките на Раководството на Друштвото на датумот на овие извештаи, не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијални материјално значајни обврски по овој основ.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

37. УСОГЛАСЕНОСТ СО ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА

На 31 декември 2025 година Друштвото е усогласено со барањата на Законот за супервизија на осигурување.

Во табелата подолу се наведени годишните коефициенти за штети по класи на осигурување за 2025 година.

Годишен коефициент на штети ^[1]		Коефициент на штети со ефект на реосигурување	Коефициент на штети без ефект на реосигурување
Незгода	01	39,9%	39,3%
здравствено	02	66,9%	66,6%
каско моторни возила	03	43,9%	43,6%
каско воздухоплови	05	0,0%	0,0%
каско пловни објекти	06	0,0%	0,0%
Карго	07	0,6%	1,5%
имоти пожар	08	15,6%	7,8%
имоти останато	09	29,0%	37,2%
АО	10	48,0%	47,4%
одговорност воздухоплови	11	0,0%	0,0%
Одговорност пловни објекти	12	0,0%	0,0%
општа одговорност	13	12,5%	23,4%
финансиски загуби	16	16,9%	29,6%
туристичка помош	18	28,9%	28,9%

Годишните коефициенти за штети по класи на осигурување за 2024 година:

Годишен коефициент на штети ^[1]		Коефициент на штети со ефект на реосигурување	Коефициент на штети без ефект на реосигурување
Незгода	01	54,9%	53,9%
Здравствено	02	53,1%	53,1%
каско моторни возила	03	73,4%	73,4%
каско пловни објекти	06	0,0%	0,0%
Карго	07	4,9%	2,6%
имоти пожар	08	90,5%	73,5%
имоти останато	09	22,9%	14,2%
АО	10	48,5%	47,0%
Одговорност пловни објекти	12	0,0%	0,0%
општа одговорност	13	12,7%	16,0%
финансиски загуби	16	15,7%	8,4%
туристичка помош	18	17,4%	17,4%

^[1] Годишните коефициенти на штети на 31.12.2025 година се пресметани во согласност со одредбите од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

38. НАСТАНИ ПОСЛЕ ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ

По 31 декември 2025 година, датумот на известување, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, не се настанати настани кои би можеле да предизвикаат корекции на овие финансиски извештаи, ниту пак други материјално значајни настани кои наметнуваат потреба од дополнително обелоденување во финансиските извештаи.

39. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Странски валута на 31 декември 2025 и 2024 година, се следните:

	31 декември 2025	31 декември 2024
ЕУР	61.4950	61.4950
ЦХФ	66.1735	65.1775
УСД	52.3050	58.8807

СИГАЛ ИНШУРЕНС ГРУП АД Скопје

Годишна сметка

За годината завршена на 31 декември 2025 година

ЕМБС: 05896100

Целосно име: Друштво за осигурување СИГАЛ Иншуренс Груп АД Скопје

Вид на работа: 600

Тип на годишна сметка: Сметка за неживотно осигурување

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2025

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
1	-- АКТИВА: А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	7.388.575,00			9.760.892,00
2	-- Гудвил				0,00
3	-- Останати нематеријални средства	7.388.575,00			9.760.892,00
4	-- Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (005+008+009+010+011+012)	45.549.244,00			73.418.781,00
5	-- Недвижности (006+007)	36.319.446,00			36.744.936,00
6	-- Земјиште				0,00
7	-- Градежни објекти	36.319.446,00			36.744.936,00
8	-- Постројки и опрема	7.047.027,00			35.629.910,00
9	-- Транспортни средства	2.182.771,00			1.043.935,00
10	-- Аванси за набавка на материјални средства				0,00

11	-- Материјални средства во подготовка				0,00
12	-- Останати материјални средства				0,00
13	-- В.ВЛОЖУВАЊА (014+015+021+040)	1.092.093.898,00			1.299.728.379,00
14	-- I.ВЛОЖУВАЊА ВО МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ НЕ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА				0,00
15	-- II.ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА (016+017+018+019+020)	26.477.970,00			32.549.580,00
20	-- Останати финансиски вложувања во подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва	26.477.970,00			32.549.580,00
21	-- III.ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+034+035)	1.065.615.928,00			1.267.178.799,00
22	-- Вложувања во хартии од вредност (023+026+030)	452.674.188,00			516.820.009,00
23	-- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до достасаност (024+025)	381.970.681,00			419.996.718,00
24	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	60.531.935,00			130.200.020,00
25	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	321.438.746,00			289.796.698,00
26	-- Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба (027+028+029)	70.703.507,00			96.823.291,00
29	-- Акции, удели и останати сопственички инструменти	70.703.507,00			96.823.291,00
35	-- Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	612.941.740,00			750.358.790,00
36	-- Депозити	612.941.740,00			750.358.790,00
42	-- Д. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	80.732.904,00			121.567.034,00
43	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за преносни премии	50.635.322,00			56.525.004,00
46	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	30.097.582,00			65.042.030,00
51	-- Е.ПОБАРУВАЊА (052+056+057)	305.221.966,00			324.997.987,00
52	-- I.ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (053+054+055)	259.897.450,00			277.510.467,00

53	-- Побарувања од осигуреници	259.897.450,00			277.510.467,00
56	-- II.ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	1.941.948,00			1.739.762,00
57	-- III.ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (058+059+060+061)	43.382.568,00			45.747.758,00
58	-- Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	15.104.463,00			19.236.266,00
59	-- Побарувања по основ на вложувања	25.045.248,00			25.776.898,00
60	-- Тековни даночни средства	2.567.265,00			46.999,00
61	-- Останати побарувања	665.592,00			687.595,00
62	-- Ж.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	34.435.909,00			39.495.814,00
65	-- И. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ(АВР)	347.629.951,00			444.798.897,00
66	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+004+013+041+042+050+051+062+063+064+065)	1.913.052.447,00			2.313.767.784,00
67	-- J. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	315.989.896,00			312.690.606,00
68	-- ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (069+070-071-072+073+074+079-080+081-082)	471.440.040,00			608.205.845,00
69	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	184.002.981,00			184.002.981,00
74	-- VI. РЕЗЕРВИ (075+076+077+078)	127.714.969,00			134.616.058,00
75	-- Законски резерви	127.714.969,00			134.616.058,00
79	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	139.018.823,00			150.195.118,00
81	-- IX. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	20.703.267,00			139.391.688,00
85	-- Б.СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	65.356.696,00			66.677.790,00
86	-- В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (087+088+089+090+091+092)	1.175.051.910,00			1.419.856.687,00
87	-- Бруто резерви за преносни премии	708.308.310,00			858.179.321,00
89	-- Бруто резерви за штети	466.708.444,00			561.645.256,00
90	-- Бруто резерви за бонуси и попусти	35.156,00			32.110,00
94	-- Д. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И НЕИЗВЕСНОСТИ (095+096)	6.024.302,00			7.658.147,00
95	-- Резервирања за пензиски планови, отпремнини и слични обврски кон вработените	6.024.302,00			7.658.147,00

99	-- Ж. ОБВРСКИ (100+104+105)	195.179.499,00			211.369.315,00
100	-- I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (101+102+103)	41.831,00			41.831,00
103	-- Останати обврски од непосредни работи на осигурување	41.831,00			41.831,00
104	-- II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	125.213.071,00			83.640.396,00
105	-- III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (106+107+108+109+110)	69.924.597,00			127.687.088,00
107	-- Останати обврски од непосредни работи на осигурување	42.150.043,00			60.754.720,00
108	-- Обврски кон вработените	11.001.736,00			13.339.369,00
109	-- Тековни даночни обврски	1.757.706,00			11.699.046,00
110	-- Останати обврски	15.015.112,00			41.893.953,00
113	-- ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (068+085+086+093+094+097+098+099+111+112)	1.913.052.447,00			2.313.767.784,00
114	-- И.ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА ПАСИВА	315.989.896,00			312.690.606,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
201	-- А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+211+234+235)	1.282.686.964,00			1.607.022.204,00
202	-- I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА) (203+204+205-206-207-208+209+210)	1.205.756.028,00			1.468.130.002,00
203	-- Бруто полисирана премија за осигурување	1.492.595.464,00			1.863.802.152,00
204	-- Бруто полисирана премија за соосигурување	7.260.979,00			5.220.000,00

205	- - Бруто полисирана премија за реосигурување /ретроцесија				0,00
206	- - Бруто полисирана премија пренесена во соосигурување	23.379.004,00			24.709.913,00
207	- - Бруто полисирана премија пренесена во реосигурување/ретроцесија	205.036.760,00			232.200.908,00
208	- - Промена во резервата за преносна премија	87.216.349,00			149.871.012,00
209	- - Промена во бруто резервата за преносна премија-дел за соосигурување	253.459,00			-1.603.644,00
210	- - Промена во бруто резервата за преносна премија-дел за реосигурување	21.278.239,00			7.493.327,00
211	- - II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (212+219+228)	29.438.232,00			35.031.498,00
212	- - Приходи од вложувања во друштва во група (213+214+215+216+217+218)				0,00
213	- - Приходи од камати од друштва во група				0,00
214	- - Приходи од курсни разлики од друштва во група				0,00
215	- - Приходи од дивиденди од друштва во група				0,00
216	- - Нереализирани добивки од сведување на објективна вредност на вложувања во друштва во група				0,00
217	- - Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања во друштва во група				0,00
218	- - Останати приходи од вложувања во друштва во група				0,00
219	- - Приходи од останати вложувања (220+221+222+223+224)	29.438.232,00			35.031.498,00
220	- - Приходи од камати	26.419.854,00			25.568.328,00
221	- - Приходи по основ на курсни разлики	417.521,00			1.088.953,00
222	- - Приходи од дивиденди				0,00
223	- - Нереализирани добивки од вложувања	2.600.857,00			8.374.217,00
224	- - Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања (225+226+227)				0,00

225	-- Финансиски вложувања расположливи за продажба				0,00
226	-- Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)				0,00
227	-- Останати финансиски средства и вложувања				0,00
228	-- Останати приходи од вложувања (229+233)				0,00
229	-- Приходи од вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста (230+231+232)				0,00
230	-- Зголемување на вредноста на вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста				0,00
231	-- Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста				0,00
232	-- Приходи од наемнини од вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста				0,00
233	-- Останати приходи од вложувања				0,00
234	-- III. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	39.182.554,00			73.753.197,00
235	-- IV. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ И ДРУГИ ПРИХОДИ	8.310.150,00			30.107.507,00
236	-- Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (237+245+255+258+261+280+298+301)	1.254.850.528,00			1.446.984.123,00
237	-- I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (238-239-240-241+242-243-244)	563.686.614,00			656.927.083,00
238	-- Бруто исплатени штети	562.800.187,00			660.832.770,00
239	-- Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	24.697.185,00			19.235.501,00
240	-- Бруто исплатени штети-дел за соосигурување	2.683.564,00			10.067.921,00
241	-- Бруто исплатени штети-дел за реосигурување/ретроцесија	10.955.217,00			34.594.629,00

242	- - Промени во бруто резервите за штети	50.728.007,00			94.936.812,00
243	- - Промени во бруто резервите за штети-дел за соосигурување	2.834.694,00			7.141.045,00
244	- - Промени во бруто резервите за штети-дел за реосигурување	8.670.920,00			27.803.403,00
245	- - II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ) (246+249+252)	-21,00			-3.046,00
252	- - Промени во останати технички резерви, нето од реосигурување (253-254)	-21,00			-3.046,00
253	- - Промени во останати бруто технички резерви	-21,00			-3.046,00
258	- - IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (259+260)	15.420.437,00			20.678.077,00
259	- - Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	363.567,00			0,00
260	- - Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	15.056.870,00			20.678.077,00
261	- - V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (262+267)	562.046.112,00			657.637.043,00
262	- - Трошоци за стекнување на осигурувањето (263+264+265+266)	388.048.322,00			486.099.715,00
263	- - Провизија	333.954.794,00			477.736.401,00
264	- - Останати трошоци	13.936.960,00			8.006.043,00
265	- - Промена во одложените трошоци за стекнување	-29.843.973,00			-79.392.439,00
266	- - Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	70.000.541,00			79.749.710,00
267	- - Административни трошоци (268+269+275+276)	173.997.790,00			171.537.328,00
268	- - Амортизација и вредносно усогласување (обезвреднување) на материјалните и нематеријалните средства кои служат за вршење на дејноста	7.627.910,00			24.205.945,00
269	- - Трошоци за вработените (270+271+272+273+274)	55.997.481,00			59.942.210,00

270	-- Плати и надоместоци	35.208.203,00			37.621.498,00
271	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	3.498.142,00			3.718.502,00
272	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	14.531.136,00			15.446.514,00
273	-- Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени				0,00
274	-- Останати трошоци за вработените	2.760.000,00			3.155.696,00
275	-- Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност со сите давачки	4.730.556,00			6.039.299,00
276	-- Останати административни трошоци (277+278+279)	105.641.843,00			81.349.874,00
277	-- Трошоци за услуги	65.623.409,00			51.685.752,00
278	-- Материјални трошоци	12.717.324,00			14.125.685,00
279	-- Трошоци за резервирања и останати трошоци од работењето	27.301.110,00			15.538.437,00
280	-- VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (281+287)	1.978.938,00			8.422.306,00
281	-- Расходи од вложувања во друштва во група (282+283+284+285+286)				0,00
282	-- Расходи за камати од друштва во група				0,00
283	-- Расходи за курсни разлики од друштва во група				0,00
284	-- Нереализирани загуби од сведување на објективна вредност на вложувања во друштва во група				0,00
285	-- Реализирани загуби од продажба (капитална загуба) на вложувања друштва во група				0,00
286	-- Останати финансиски расходи од друштва во група				0,00
287	-- Расходи од останати вложувања (288+289+290+291+294+295)	1.978.938,00			8.422.306,00
288	-- Расходи за камати	1.107.366,00			3.499.218,00
289	-- Расходи за курсни разлики	871.572,00			1.668.655,00

290	-- Нереализирани загуби од сведување на објективна вредност на вложувања				3.254.433,00
291	-- Реализирани загуби од продажба (капитална загуба) на вложувања (292+293)				0,00
292	-- Финансиски вложувања расположиви за продажба				0,00
293	-- Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)				0,00
294	-- Реализирани загуби од продажба на останати вложувања				0,00
295	-- Останати расходи од вложувања (296+297)				0,00
296	-- Амортизација на вложувањата во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста				0,00
297	-- Загуби од обезвреднување на вложувањата и останати расходи од вложувања				0,00
298	-- VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (299+300)	65.066.956,00			77.149.759,00
299	-- Трошоци за превентива				0,00
300	-- Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	65.066.956,00			77.149.759,00
301	-- VIII. ОСТАНАТИ РАСХОДИ (302+303)	46.651.492,00			26.172.901,00
302	-- Загуби поради обезвреднување на побарувања по основ на премија за осигурување	45.323.570,00			23.527.024,00
303	-- Останати финансиски и други расходи	1.327.922,00			2.645.877,00
304	-- Удел во добивката на придружените друштва				0,00
305	-- Удел во загубата на придружените друштва				0,00
306	-- Добивка за деловната година (201+304) – (236+305)	27.836.436,00			160.038.081,00
307	-- Загуба за деловната година (236+305) – (201+304)				0,00
308	-- Нето добивка од прекинати работења				0,00

309	-- Нето загуба од прекинати работења				0,00
310	-- Добивка пред оданочување (306+308) или (306-309)	27.836.436,00			160.038.081,00
311	-- Загуба пред оданочување (307+309) или (307-308)				0,00
312	-- Данок на добивка	7.133.169,00			20.646.393,00
313	-- Одложени даночни приходи				0,00
314	-- Одложени даночни расходи				0,00
315	-- ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (310-312+313-314)	20.703.267,00			139.391.688,00
316	-- ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (311+312-313+314)				0,00
317	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	141,00			150,00
318	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
324	-- ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	11.007,00			74.105,00
325	-- Вкупна основна заработувачка по акција	11.007,00			74.105,00
329	-- Добивка за годината	20.703.267,00			139.391.688,00
348	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (329+346) или (346-330)	20.703.267,00			139.391.688,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
601	-- Набавна вредност на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект)				0,00
602	-- Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на развојот				0,00

	на интересен проект				
603	-- Трошоци за материјали и услуги користени или потрошени при развојот на интересен проект				0,00
604	-- Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при развојот на интересен проект				0,00
605	-- Амортизација на патенти и лиценци користени при развојот на интересен проект				0,00
606	-- Обезвреднување на трошоци за развој за сопствени цели (интересен проект)				0,00
607	-- Акумулирана амортизација на трошоци за развој за сопствени цели (интересен проект)				0,00
608	-- Сегашна вредност на трошоци за развој за сопствени цели (интересен проект) (< или = АОП 003 од БС)				0,00
609	-- Набавна вредност на софтвер со лиценца				0,00
610	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на софтвер со лиценца				0,00
611	-- Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца				0,00
612	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 003 од БС)				0,00
613	-- Набавна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	16.995.951,00			21.669.659,00
614	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба				0,00
615	-- Акумулирана амортизација на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	9.607.376,00			11.908.767,00
616	-- Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 003 од БС)	7.388.575,00			9.760.892,00
617	-- Набавна вредност на набавени бази на податоци				0,00
618	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на набавени бази на податоци				0,00

619	-- Акумулирана амортизација на набавени бази на податоци				0,00
620	-- Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 003 од БС)				0,00
621	-- Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба				0,00
622	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на бази на податоци развиени за сопствена употреба				0,00
623	-- Акумулирана амортизација на бази на податоци развиени за сопствена употреба				0,00
624	-- Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба(< или = АОП 003 од БС)				0,00
625	-- Набавна вредност на градежни објекти	74.123.719,00			77.038.989,00
626	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на градежни објекти				0,00
627	-- Акумулирана амортизација на градежни објекти	37.804.273,00			40.294.053,00
628	-- Сегашна вредност на градежни објекти(< = АОП 007 од БС)	36.319.446,00			36.744.936,00
629	-- Набавна вредност на постројки и опрема				0,00
630	-- Акумулирана амортизација на постројки и опрема				0,00
631	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на постројки и опрема				0,00
632	-- Сегашна вредност на постројки и опрема(< = АОП 008 од БС)				0,00
633	-- Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема				0,00
634	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на информациска и телекомуникациска опрема				0,00
635	-- Акумулирана амортизација на информациска и телекомуникациска опрема				0,00
636	-- Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема(< = АОП 008 од БС)				0,00

637	-- Набавна вредност на компјутерска опрема	43.178.010,00			90.036.832,00
638	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на компјутерска опрема				0,00
639	-- Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	36.130.983,00			54.406.922,00
640	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема(< = АОП 008 од БС)	7.047.027,00			35.629.910,00
641	-- Набавна вредност на транспортни средства	9.399.714,00			9.399.714,00
642	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на транспортни средства				0,00
643	-- Акумулирана амортизација на транспортни средства	7.216.943,00			8.355.779,00
644	-- Сегашна вредност на транспортни средства (< = АОП 009 од БС)	2.182.771,00			1.043.935,00
645	-- Оригинални уметнички и литературни дела				0,00
646	-- Драгоцени метали и камења				0,00
647	-- Антиквитети и други уметнички дела				0,00
648	-- Други скапоцености				0,00
649	-- Должнички хартии од вредност издадени од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва (со рок на достасување до една година) (< или = АОП 018 од БС)				0,00
650	-- Должнички хартии од вредност издадени од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва (со рок на достасување над една година) (< или = АОП 018 од БС)				0,00
651	-- Дадени заеми на подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва (со рок на достасување до една година)(< или = АОП 019 од БС)				0,00
652	-- Дадени заеми на подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва (со рок на достасување над една година)(< или = АОП 019 од БС)				0,00
653	-- Депозити во подружени банки и во заеднички контролирани банки (краткорочни)(< или = АОП 020 од БС)				0,00

654	-- Депозити во подружени банки и во заеднички контролирани банки (долгорочни, со рок на достасување над една година)(< или = АОП 020 од БС)				0,00
655	-- Останати вложувања(< или = АОП 020 од БС)	26.477.970,00			32.549.580,00
656	-- Краткорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)	318.641.490,00			227.612.650,00
657	-- Долгорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)	294.300.250,00			522.746.140,00
658	-- Дадени заеми обезбедени со хипотека (до една година)(< или = АОП 037 од БС)				0,00
659	-- Дадени заеми обезбедени со хипотека (над една година)(< или = АОП 037 од БС)				0,00
660	-- Останати дадени заеми (до една година)(< или = АОП 038 од БС)				0,00
661	-- Останати дадени заеми (над една година)(< или = АОП 038 од БС)				0,00
662	-- Хартии од вредност кои не котираат на активен пазар(< или = АОП 039 од БС)				0,00
663	-- Останати пласмани депозити и заеми(< или = АОП 039 од БС)				0,00
664	-- Должнички инструменти (АОП 660+661)(< или = АОП 041 од БС)				0,00
665	-- Должнички инструменти со рок на достасување до една година	60.531.935,00			130.200.020,00
666	-- Должнички инструменти со рок на достасување над една година	321.438.746,00			289.796.698,00
667	-- Сопственички инструменти(< или = АОП 041 од БС)				0,00
668	-- Вложувања во заеднички инвестициски фондови (< или = АОП 041 од БС)				0,00
669	-- Останати финансиски инструменти(< или = АОП 041 од БС)				0,00
670	-- Побарувања од купувачи(< или = АОП 061 од БС)	665.592,00			687.595,00

671	-- Парични средства во банка и во благајна(< или = АОП 062 од БС)	34.435.909,00			39.459.099,00
672	-- Парични еквиваленти(< или = АОП 062 од БС)				0,00
673	-- Обврски по однос на земени заеми и кредити од банки (АОП 674+675)(< или = АОП 106 од БС)				0,00
674	-- краткорочни				0,00
675	-- долгорочни				0,00
676	-- Обврски по однос на останати земени заеми и кредити (АОП 677+678)(< или = АОП 106 од БС)				0,00
677	-- краткорочни				0,00
678	-- долгорочни				0,00
679	-- Обврски по основ на финансиски лизинг(АОП 680+681)				0,00
680	-- краткорочни				0,00
681	-- долгорочни				0,00
682	-- Обврски спрема добавувачи(< или = АОП 110 од БС)	15.015.112,00			41.893.953,00
683	-- Приходи по основ на провизија од реосигурување и учество во добивка(< или = АОП 234 од БУ)	20.526.200,00			50.694.619,00
684	-- Трошоци од услуги на физички лица кои не вршат дејност(= АОП 275 од БУ)	4.730.556,00			6.039.299,00
685	-- Трошоци за наемнини(< или = АОП 277од БУ)	16.373.470,00			0,00
686	-- Трошоци за банкарски услуги(< или = АОП 277 од БУ)	3.621.735,00			4.137.005,00
687	-- Трошоци за премии за осигурување(< или = АОП 277од БУ)				0,00
688	-- Трошоци телекомуникациски и транспортни услуги(< или = АОП 277 од БУ)	5.122.822,00			4.308.515,00
689	-- Трошоци за услуги за одржување(< или = АОП 277 од БУ)	3.704.592,00			4.599.190,00

690	-- Трошоци за маркетинг, репрезентација, спонзорства и даноци(< или = АОП 277 од БУ)	13.936.960,00			8.006.043,00
691	-- Трошоци за останати услуги(< или = АОП 277 од БУ)	36.800.790,00			38.506.604,00
692	-- Трошоци за резервни делови и материјали за поправка и одржување(< или = АОП 278 од БУ)	433.162,00			369.523,00
693	-- Трошоци за канцелариски и потрошен материјал (< или = АОП 278 од БУ)	5.813.065,00			2.163.372,00
694	-- Трошоци за комунални услуги (струја, вода и сл.) (< или = АОП 278 од БУ)	3.163.567,00			3.455.397,00
695	-- Трошоци за печатење обрасци (< или = АОП 264 од БУ)				4.286.113,00
696	-- Трошоци за печатење обрасци (< или = АОП 278 од БУ)				0,00
697	-- Трошоци за весници и списанија (< или = АОП 278 од БУ)	1.263.266,00			1.846.185,00
698	-- Отпис на ситен инвентар (< или = АОП 278 од БУ)				0,00
699	-- Трошоци за потрошено гориво (< или = АОП 278 од БУ)	1.551.504,00			1.683.930,00
700	-- Останати материјални трошоци (< или = АОП 278 од БУ)	492.760,00			321.165,00
701	-- Трошоци за резервирања(< или = АОП 279 од БУ)	1.363.251,00			2.556.147,00
702	-- Трошоци за придонеси и членарина (< или = АОП 279 од БУ)	185.995,00			2.163.787,00
703	-- Трошоци по основ на надоместоци за службени патувања и патни трошоци(< или = АОП 279 од БУ)	1.500.453,00			513.371,00
704	-- Трошоци по основ на надоместоци на членови на органи на управување(< или = АОП 279 од БУ)				0,00
705	-- Трошоци за стручно усовршување(< или = АОП 279 од БУ)	200.257,00			195.633,00
706	-- Трошоци за управување со заеднички пензиски фонд(< или = АОП 279 од БУ)				0,00

707	- - Трошоци за ревизија(< или = АОП 279 од БУ)	1.160.995,00			1.273.148,00
708	- - Трошоци за стипендии и награди на ученици и студенти(< или = АОП 279 од БУ)				0,00
709	- - Трошоци за даноци и придонеси(< или = АОП 279 од БУ)	3.597.698,00			3.237.118,00
710	- - Останати трошоци од работењето(< или = АОП 279 од БУ)	19.292.461,00			5.599.233,00
711	- - Исплатени дивиденди				0,00
712	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	141,00			150,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
4493	- 65.120 - Неживотно осигурување				1.607.022.204,00

Потпишано од:

Borche Bogeski

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G3,
OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KIBSTrust Issuing Qsig CA G3

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

